

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ




ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2018 бр.4
30 Април 2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло од производитите

Лиценци

Застапување

Скопје

Год. 2018 бр.4


30 Април 2018

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	KZ - Казакстан	RS - Србија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LA - Лаос	RU - Руска Федерација
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LB - Либан	RW - Руанда
AG - Антика и Барбуда	ER - Еритреја	LC - Света Луција	SA - Саудиска Арабија
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LI - Лихтенштајн	SB - Соломонски Острови
AL - Албанија	ET - Етиопија	LK - Шри Ланка	SC - Сејшелски Острови
AM - Ерменија	FI - Финска	LR - Либериа	SD - Судан
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LS - Лесото	SE - Шведска
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LT - Литванија	SG - Сингапур
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LU - Луксембург	SH - Света Елена
AT - Австрија	FR - Франција	LV - Латвија	SI - Словенија
AU - Австралија	GA - Габон	LY - Либија	SK - Словачка
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MA - Мароко	SL - Сиера Леоне
AZ - Азербејџан	GD - Гранада	MC - Монако	SM - Сан Марино
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MD - Молдавија	SN - Сенегал
BB - Барбадос	GH - Гана	ME - Црна Гора	SO - Сомлија
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	MG - Мадагаскар	SR - Суринам
BE - Белгија	GL - Гренланд	MK - Македонија	ST - Сао Томе и Принципе
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	ML - Мали	SV - Салвадор
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MM - Бурма	SY - Сирија
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MN - Монголија	SZ - Свазиланд
BI - Бурунди	GR - Грција	MO - Макао	TC - Турки
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни	MP - Северни Маријански Острови	TD - Чад
BM - Бермуди	Сендвич	MR - Мавританија	TG - Того
BN - Брунеј Даресалам	GT - Гватемала	MS - Монсерато	TH - Тајланд
BO - Боливија	GW - Гвинеа Бисао	MT - Малта	TJ - Таџикистан
BR - Бразил	GY - Гвајана	MU - Маурициус	TM - Туркменија
BS - Бахами	HK - Хонг Конг	MV - Малдиви	TN - Тунис
BT - Бутан	HN - Хондурас	MW - Малави	TO - Тонга
BV - Островот на Буве	HR - Хрватска	MX - Мексико	TP - Источни Тимор
BW - Боцвана	HT - Хаити	MY - Малезија	TR - Турција
BY - Белорусија	HU - Унгарија	MZ - Мозамбик	TT - Тринидад и Тобаго
CF - Централноафриканска Република	ID - Индонезија	NA - Намибија	TV - Тувалу
CG - Конго	IE - Ирска	NE - Нигер	TW - Тајван
CH - Швајцарија	IL - Израел	NG - Нигерија	TZ - Танзанија
CI - Брегот на слоновата коска	IN - Индија	NI - Никарагва	UA - Украина
CK - Острови на Кук	IQ - Ирак	NL - Холандија	UG - Уганда
CL - Чиле	IR - Иран	NO - Норвешка	US - Соединети Американски Држави
CM - Камерун	IS - Исланд	NP - Непал	UY - Уругвај
CN - Кина	IT - Италија	NR - Неру	UZ - Узбекистан
CO - Колумбија	JM - Јамајка	NZ - Нов Зеланд	VA - Ватикан
CR - Костарика	JO - Јордан	OM - Оман	VC - Св. Винсент и Гренадин
CU - Куба	JP - Јапонија	PA - Панама	VE - Венецуела
CV - Капе Верде	KE - Кенија	PE - Перу	VG - Британски Девствени Острови
CY - Кипар	KG - Киргизија	PG - Нова Гвинеа	VN - Виетнам
CZ - Чешка	KN - Камбоџа	PH - Филипини	VU - Вануату
DE - Германија	KI - Кирибати	PK - Пакистан	WS - Самоа
DJ - Џибути	KM - Коморски Острови	PL - Полска	YE - Јемен
DK - Данска	KN - Св. Китис и Невис	PR - Порторико	YU - Југославија
DM - Доминика	KP - Демократска Република Кореја	PT - Португалија	ZA - Јужноафричка Република
DO - Доминиканска Република	KR - Република Кореја	PY - Парагвај	ZM - Замбија
DZ - Алжир	KW - Кувajt	QA - Катар	ZR - Заир
EC - Еквадор	KY - Кајмански Острови	RO - Романија	ZW - Зимбабве

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е РСТ приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2018 бр.4, 30 Април 2018

©2018

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

месечник

за издавачот

САФЕТ ЕМРУЛИ, директор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

компјутерска и графичка обработка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачот

11 Октомври бр.25, Скопје

тел: +389 2 3103 601 (641)

факс: +389 2 3137 149

e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна: www.ippo.gov.mk

Гласник

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

..... 1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 128

Национални патенти

..... 4 – 9

ПРЕГЛЕДИ

..... 10 – 11

Промени, Пренос

..... 11 – 15

Меѓународни патенти

..... 16 – 119

ПРЕГЛЕДИ

..... 120 – 128

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 129 – 295

Пријави на Трговски Марки

..... 129 – 220

ПРЕГЛЕДИ

..... 221 – 226

Решенија на Трговски Марки

..... 227 – 280

ПРЕГЛЕДИ

..... 281 – 285

Промени, Пренос, Спојувања,

Впишување на лиценца, Обновувања

..... 286 – 295

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 296 – 303

Пријави на Индустриски Дизајн

..... 296 – 299

Прегледи

..... 300

Решенија на Индустриски дизајн

..... 301 – 302

ПРЕГЛЕДИ

..... 303

Обновувања

..... 303

ЗАСТАПНИЦИ

..... 304



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51) **F 23B 10/00**

(11) **7949**

(13) A

(21) **2015/204**

(22) 24/04/2015

(45) 30/04/2018

(30) П20150204 24/04/2015 МК

(73) **Ангелов Ангел**

ул. „Кајларска“ бр. 2 Скопје, МК

(74) Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(72) Ангелов Ангел

(54) **ВИСОКОЕКОНОМИЧНА И
ВИСОКОЕФИКАСНА ПЕЧКА НА ЦВРСТО
ГОРИВО**

(57) Пронајдокот ВИСОКОЕКОНОМИЧНА И ВИСОКОЕФИКАСНА ПЕЧКА НА ЦВРСТО ГОРИВО е грејно тело со согорување на цврсто гориво кое се користи за затоплување на простории, составен од пет дела и тоа: (1) Носечка конструкција, (2) Горилник, (3) Термо-изолација, (4) Надворешен лим, (5) Плотна. Суштината на решението на техничкиот проблем се состои во тоа што како прво за загревање на просторијата се искористува и онаа топлинската енергија која кај конвенционалната печка се губи за

загревање на оџакот, а како второ системот на двојно согорување овозможува освен цврстото гориво да согорат и гасовите и останатите честици од согорувањето (гарежот) кои продолжуваат низ вертикалниот горилник, со што истите се користат како гориво, па од една страна имаме повеќе топлинска енергија, а од друга страна – битно намалена емисија на штетни гасови и многу помало загадување на воздухот. Овој пронајдок е употреблив пред се за затоплување простории во домаќинствата, при што овозможува високи вредности во однос на затоплувањето, голема енергетска ефикасност – искористеност на топлината преку 90%, овозможува користење на помалку гориво (од 70 – 90% помалку гориво од конвенционална печка), овозможува поголема брзина на греење - веднаш развива температура (од 300 до 400 степени целзиусови), еколошка вредност – намалена емисија на чад (штетни гасови, загадување), а на крајот резултира и со финансиска исплатливост.

(51) **A 23L 00/00**

(11) **7942**

(13) A

(21) **2015/552**

(22) 14/10/2015

(45) 30/04/2018

(30) П20150552 14/10/2015 МК

(73) **Јаковски Владимир**

**ул. Кеј 13-ти Ноември бр. 20-7, 1000 Скопје,
МК**

(72) Јаковски Владимир

(54) **ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА
СЕЛЕН ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО**

(57)

Технологија за добивање на селен од растително потекло кој се користи за човечки потреби

Особености на приложената технологија се

- избор на растенија со зголемено количество на селенови соединенија и отсуство на состојки штетни за човековото здравје

- одвојување на компонентите од органско неорганско потекло

-добивање на селен со техничка чистота по пат на електролиза на неорганскиот дел

-рафинирање на селенот со техничка чистота и добивање на ултрачист селен во облици на прав



Разработената технологија е поедноставна и поефтина од постоечките технологии, бидејќи во појдовната суровина што се користи (растенија), отсутствуют штетните елементи што ги содржат талозите од електролиза на бакар, кои обично се

користат за добивање на селен според постоечките технологии.

(51) **C 22B 00/00**

(11) **7943**

(13) **A**

(21) **2015/553**

(22) 14/10/2015

(45) 30/04/2018

(30) П20150553 14/10/2015 МК

(73) **Јаковски Владимир**

ул. Кеј 13 Ноември бр. 20-7, 1000 Скопје, МК

(72) Јаковски Владимир

(54) **ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА СРЕБРО**

(57)

Технологија за добивање на сребро од минерални суровини, како и од електролитски и водени талози. Составни делови на оваа технологија се операции на механичко и физичко збогатување на суровината и добивање на концентрат од

благородни метали. Концентратот се подвргнува на хемиска, термичка и електро-хемиска обработка, со цел да се добие сребро со техничка чистота. Прочистување на среброт се врши по пат на електролиза.

ПШПредложената технологија е поедноставна и поекономична од постоечките технологии. Во неа се искористени некои специфични физичко-хемиски особини на среброт како висока електропроводливост и топлопроводливост, голема осетливост на некои соединенија на светлина. Исто така, оваа технологија овозможува подобро искористување и на другите метали кои ги содржи суровината (како златото и платината).

(51) **E 01F 13/04**

(11) **7928**

(21) **2016/94**

(13) A

(22) 23/02/2016

(45) 30/04/2018

(73) **СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс
ДООЕЛ Скопје**

ул Перо Наков бр. 118 А, Скопје, МК

(72) Виктор Настев

(54) **ИНТЕЛИГЕНТЕН ЛЕЖЕЧКИ ПОЛИЦЕЦ**

(57)

(51) **E 05B 63/00, A 41F 11/00**

(11) **8008**

(21) **2016/155**

(13) A

(22) 21/03/2016

(45) 30/04/2018

(30) 2015103675639 29/06/2015 CN

(73) **Pujijang Jianfeng Environmental
Science and Technology Co., Ltd,
No. 16 3 Districts QianYu Village Punan
Street, Pujang County, Zhejiang Province,
Xiangnan District Xiamen, Fujian, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Quntao Yu

(54) **КУТИЈА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ХИДРАУЛИЧЕН ПОГОН СО ЛИЗГАЧКИ
ЖЛЕБОВИ**

(57)

(51) **H 01L 27/00, H 01L 25/00**

(11) **7926**

(21) **2016/158**

(13) A

(22) 21/03/2016

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading
Firm
No. 1665 Hanghai Road Qiaosi Street Yuhang
Area Hangzhou, Zhejiang,, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hudong Sun

(54) **ЛЕД СВЕТИЛКА СО ДУПКА ЗА
ЕМИСИЈА НА ТОПЛИНА И ЗА КОРИСТЕЊЕ
НА ИСТИТЕ**

(57)

(51) **E 05C 9/00, A 47B 21/00**

(11) **7927**

(21) **2016/159**

(13) A

(22) 21/03/2016

(45) 30/04/2018

(30) 2016101172574 02/03/2016 CN

(73) **Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd**

**F2 Fuxiang Road Xindian Town, Xiangnan
District Xiamen, Fujian,, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) Hanjing Fan

(54) **НОВ УРЕД ЗА ЛАПТОП**

(57)



(51) **E 01D 19/00, B 65F 1/00**

(11) **8007**

(13) A

(21) **2016/161**

(22) 21/03/2016

(45) 30/04/2018

(30) 2015100746204 12/02/2015 CN

(73) **Pujijang Jianfeng Environmental Science and Technology Co., Ltd, No. 16 3 Districts QianYu Village Punan Street, Pujang County, Zhejiang Province, Xiangan District Xiamen, Fujian, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) Quntao Yu

(54) **ПРЕМОСТУВАЧКИ ЗАЕДНИЧКИ ОСТАТОК ОД ОТСТРАНУВАЧ СО ПЕРКА ЗА ЛАДЕЊЕ И ОБВИВКА НА ГЛАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ**

(57)

(51) **G 04C 10/00**

(11) **8026**

(13) A

(21) **2017/466**

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD**

No. 28 Juye Road, Binjang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) XIUFEI LIU

(54) **КОМПОНЕНТА ЗА НАПОЈУВАЊЕ СО LED ИНДИКАТОРСКО СВЕТЛО**

(57)

(51) **B 60L 1/04**

(11) **8027**

(13) A

(21) **2017/467**

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD**

No. 28 Juye Road, Binjang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) XIUFEI LIU

(54) **СТРУКТУРА ЗА СТРУЈА ЗА НАПОЈУВАЊЕ СО СТАБИЛНО НАПОЈУВАЊЕ**

(57)

(51) **H 02J 7/00**

(11) **8028**

(21) **2017/468**

(13) A

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD**

**No. 28 Juye Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) XIUFEI LIU

(54) **ЕДИНИЦА ЗА ПОЛНЕЊЕ НА
ВОЗИЛОТО**

(57)

(51) **B 63H 23/18**

(11) **8030**

(21) **2017/469**

(13) A

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD**

**No. 28 Juye Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) XIUFEI LIU

(54) **БЕЗБЕДНА ЕНЕРГЕТСКА ЕДИНИЦА**

(57)

(51)

(11) **8029**

(21) **2017/470**

(13) A

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD**

**No. 28 Juye Road, Binjiang District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) XIUFEI LIU

(54) **ИНДИКАТИВНА ЕНЕРГЕТСКА
ЕДИНИЦА**

(57)

(51) **B 41J 11/00**

(11) **8031**

(21) **2017/493**

(13) A

(22) 30/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., LTD**

**No. 100 Huoju Road High-tech Zones
Qingdao City Shandong Province China, CN**

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 155б, 1000 Скопје

(72) LIANGLIANG YU

(54) **Уред за печатење од кој брзината
може да се прилагоди**

(57)



(51) **B 41J 13/00**

(11) **8032**

(13) A

(21) **2017/494**

(22) 30/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Qingdao Jieruiya Optoelectronics**

Technology Co., LTD

No. 100 Huoju Road High-tech Zones

Qingdao City Shandong Province China, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) LIANGLIANG YU

(54) **Интелегентен печатачки уред за канцелариска употреба**

(57)

(51)

(11) **8033**

(13) A

(21) **2017/495**

(22) 30/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Qingdao Jieruiya Optoelectronics**

Technology Co., LTD

No. 100 Huoju Road High-tech Zones

Qingdao City Shandong Province China, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) LIANGLIANG YU

(54) **Уред за печатење од кој аголот е прилагодлив**

(57)

(51) **B 41J 13/00**

(11) **8034**

(13) A

(21) **2017/496**

(22) 30/06/2017

(45) 30/04/2018

(73) **Qingdao Jieruiya Optoelectronics**

Technology Co., LTD

No. 100 Huoju Road High-tech Zones

Qingdao City Shandong Province China, CN

(74) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ул. Орце Николов 1556, 1000 Скопје

(72) LIANGLIANG YU

(54) **Уред за печатење што има функција на отстранување на отпадот**

(57)

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8G04C10/00	8G04C10/00	8026	A
8H02J7/00	8H02J7/00	8028	A
8H01L25/00	8H01L25/00	7926	A
8B63H23/18	8B63H23/18	8030	A
8B41J11/00	8B41J11/00	8031	A
8H01L27/00	8H01L25/00	7926	A
8E01D19/00	8E01D19/00	8007	A
8A41F11/00	8A41F11/00	8008	A
8B41J13/00	8B41J13/00	8034	A
8A23L00/00	8A23L00/00	7942	A
8C22B00/00	8C22B00/00	7943	A
8A47B21/00	8E05C9/00	7927	A
8E05C9/00	8E05C9/00	7927	A
8E01F13/04	8E01F13/04	7928	A
8B60L1/04	8B60L1/04	8027	A
8B41J13/00	8B41J13/00	8032	A
8F23B10/00	8F23B10/00	7949	A
8B65F1/00	8E01D19/00	8007	A
8E05B63/00	8A41F11/00	8008	A

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Ангелов Ангел	F 23B 10/00	7949	A
Јаковски Владимир	A 23L 00/00	7942	A
Јаковски Владимир	C 22B 00/00	7943	A
СТСС-Смарт Трафик Сејфти Системс ДООЕЛ Скопје	E 01F 13/04	7928	A
Pujijang Jianfeng Environmental Science and	E 05B 63/00, A 41F	8008	A



Technology Co., Ltd,	11/00		
Hangzhou Qiaori Home Textiles Trading Firm	H 01L 27/00, H 01L 25/00	7926	A
Xiangpai (Xiamen) E-Business Co., Ltd	E 05C 9/00, A 47B 21/00	7927	A
Pujijang Jianfeng Environmental Science and Technology Co., Ltd,	E 01D 19/00, B 65F 1/00	8007	A
Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD	G 04C 10/00	8026	A
Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD	B 60L 1/04	8027	A
Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD	H 02J 7/00	8028	A
Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD	B 63H 23/18	8030	A
Hangzhou Xiuzi Machinery Technology CO., LTD		8029	A
Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., LTD	B 41J 11/00	8031	A
Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., LTD	B 41J 13/00	8032	A
Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., LTD		8033	A
Qingdao Jieruiya Optoelectronics Technology Co., LTD	B 41J 13/00	8034	A

ПРОМЕНИ

(11) 2445

(73) Powderject Research Limited
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,,
GB

(11) 2793

(73) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey
07054, US

(11) 3649

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin,1, DE

(11) 3612

(73) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(11) 3540

(73) Bradford Pharma Limited
Arkwright House, Parsonage Gardens,
Manchester M3 2LF, UK

(11) 4156

(73) AbbVie Biotherapeutics Inc.
155 Seaport Boulevard Redwood City,
California 94063, US

(11) 4380

(73) Nogra Pharma Limited
33 Sir John Regerson's Quay Dublin, IE

(11) 4698

(73) CYMABAY THERAPEUTICS, INC
3876 Bay Center Place Hayward, CA 94545,
US

(11) 4741

(73) GenKyo Tex Suisse SA,
chemin des Aulx 16,
1228 Plans-les-Ouates, CH

(11) 5040

(73) Merus N.V.
Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, , NL

(11) 5577

(73) **RSS Holding B.V.**
5913 RT Venlo, NL

(11) **5690**

(73) **Summit Therapeutics plc**
136A Eastern Avenue, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK

(11) **6276**

(73) **Elanco Tiergesundheit AG**
Mattenstrasse 24A, 4058 Basel,, CH

(11) **6372**

(73) **Viamet Pharmaceuticals (NC), Inc.**
4505 Emperor Boulevard, Suite 300, Durham,
NC 27703,, US

(11) **6762**

(73) **Summit Therapeutics plc**
136A Eastern Avenue, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK

(11) **7014**

(73) **Summit Therapeutics plc**
136A Eastern Avenue, Milton Park,
Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK

ПРЕНОС

(11) **1970**

(73) **MOLTENI THERAPEUTICS S.R.L.**
Via Barontini 8- Localita Granatieri 50018
Scandicci (Provience of Firenze), IT

(11) **2383**

(73) **LEO OSPREY LIMITED**
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) **2383**

(73) **Novartis AG**
Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH

(11) **2445**

(73) **Pfizer Limited**
Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9 NJ,,
GB

(11) **2759**

(73) **Albireo AB**
Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Goteborg,
SE

(11) **3564**

(73) **Akebia Therapeutics Inc.**

9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati,
Ohio 45242, US

(11) **3564**

(73) **Aerpio Therapeutics Inc.**
9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati,
Ohio 45242, US

(11) **3037**

(73) **BASF Agrochemical Products B.V.**
Groningensingel 1 6835 EA Arnhem, NL

(11) **3649**

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE

(11) **4186**

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, DE

(11) **3540**

(73) **Redx Pharma Limited**
Floor 9, Lowry House, 17 Marble Street
Manchester M2 3AW, UK



(11) 4144 (73) DOMPE' S.P.A. VIA CAMPO DI PILE S.N.C. 67100 L'AQUILA(AQ), IT	(11) 5378 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
(11) 4061 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 5796 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
(11) 4494 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 5690 (73) Summit (Oxford) Limited 136A Eastern Avenue, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK
(11) 4731 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 6088 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
(11) 4857 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 6236 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US
(11) 5094 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 6762 (73) Summit (Oxford) Limited 136A Eastern Avenue, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK
(11) 5671 (73) Incyte Holdings Corporation 1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US	(11) 7014 (73) Summit (Oxford) Limited 136A Eastern Avenue, Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SB,, UK
(11) 6016 (73) ЗДРАВКО НИКОЛОВСКИ; БЛАГОЈА АТАНАСОВСКИ; МАЈА АТАНАСОВСКА ПЕТРОВСКА and ВЛАДИМИР ЛАБУДОВИЌ ул. Орце Николов бр. 107, 1000 Скопје, МК; бул. АСНОМ бр. 118/2-24, 1000 Скопје, МК; ул. Дебарца бр. 57/24, 1000 Скопје, МК and ул. Кочо Рацин бр. 14/6-2, 1000 Скопје,, МК	(11) 7601 (73) Amor (Suzhou) Medical Sci-Tech Co., Ltd. 1-401, No.8 Jinfeng Road, Suzhou New and Hi-tech Zone, CN

СПОЈУВАЊЕ

(11) 3048
(73) Bayer CropScience NV
J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem, BE

(11) 3727
(73) THUR S.R.L.,
Piazza Cittadella 13, 37122 Verona, IT

(11) 3997
(73) MSD ITALIA S.r.l.
151 Via Vitorchiano, 00189 Rome, IT

(11) 4142
(73) E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C.

Route 206 & Province Line Road,
Princeton, NJ 08540, US

(11) 4268
(73) SEDA INTERNATIONAL PACKAGING
GROUP SPA
Corso Salvatore D'Amato 73 80022 Arzano
Napoli,, IT

(11) 4306
(73) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C.
Route 206 & Province Line Road,
Princeton, NJ 08540, US

ПРЕСТАНОК

(11) 554
(73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП
, МК

(11) 555
(73) ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП
Кичевски пат б.б., 97500 Прилеп, МК

(11) 1002
(73) Biogen International GmbH
Landis + Gyr-Strasse 3 6300 Zug, CH

(11) 1112
(73) G.D. SEARLE & CO. (US/US),
CORPORATE PATENT DEPT.
P.O. Box 5110, Chicago, IL 60680-5110, US

(11) 1273
(73) APLICATOR SYSTEM AB
Metallvagen 6, 435 33 Molnlycke, SE

(11) 1216
(73) Avera Pharmaceuticals, Inc. and Cornell
Research Foundation, Inc.
12730 High Bluff Drive, Suite 160, San Diego,
CA 92130, US and Cornell Business &
Technology Park, 20 Thornwood Drive, Suite
105, Ithaca New York 14850, US

(11) 1265
(73) Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A.
Viale Shakespeare, 47, 00040 Roma , IT

(11) 1551
(73) SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.A
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma, IT

(11) 1588



(73) **Mitsubishi Pharma Corporation**
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0046, JP

(11) **1790**

(73) **Mitsubishi Pharma Corporation**
6-9, Hiranomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-
shi, Osaka 541-0046, JP

(11) **1921**

(73) **GENENTECH, INC.**
1 DNA Way, South San Francisco California
94080, US

(11) **2089**

(73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR

(11) **2216**

(73) **GENENTECH, INC.**
One DNA Way, South San Francisco, CA
94080-4990, US

(11) **2763**

(73) **GENENTECH, INC.**
1 DNA Way, South San Francisco CA 94080-
4990, US

(11) **2808**

(73) **Amgen Inc.,**
One Amgen Center Drive Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(11) **2868**

(73) **Red Hill Biopharma Ltd**
42 Givati Street Ramat-Gan 52232, IL

(11) **3111**

(73) **РАМАНИ, Зубер**
ул.Кузман Шапкарев бр.9 6330 Струга, МК

(11) **3396**

(73) **"АМАК СП" АД ОХРИД**
ул. "15-ти Корпус" бр. 89, 6000 Охрид, МК

(11) **3168**

(73) **УЗЕЛАЦ Мирко**
Бул. Мито Хаџивасилев 1000 Скопје, МК

(11) **3140**

(73) **НАСОВ, Илија**
ул."Вељко Влаховиќ" 18/42 1000 Скопје,
МК

(11) **3364**

(73) **Intellect Neurosciences, Inc.**
465 West 23rd Street Apt. 12-J / New York,
NY 10001, US

(11) **3885**

(73) **Genentech, Inc.**
1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4990, US

(11) **4008**

(73) **Genentech, Inc.**
1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4990, US

(11) **4303**

(73) **Genentech, Inc.**
1DNA Way, South San Francisco, CA 94080-
4990, US

(51) C 12N 9/26

(11) 7957

(13) T1

(21) 2015/150

(22) 19/03/2015

(45) 30/04/2018

(30) 452360P 05/03/2003 US

(96) 05/03/2004 EP09012670.7

(97) 21/01/2015 EP2163643

(73) **Halozyme, Inc.**

**11388 Sorrento Valley Road San Diego, CA
92121, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) Bookbinder, Louis, H.; Frost, Gregory, L. and Kindu, Anirban

**(54) РАСТВОРЛИВ ХИЈАЛУРОНИДАЗА
ГЛИКОПРОТЕИН (SHASEGR), ПРОЦЕС ЗА**

НЕГОВА ПОДГОТОВКА, УПОТРЕБИ И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД ИСТИОТ

(57) 1 Суштински прочистен хиалуронидаза полипептид, при што:

полипептидот содржи најмалку една шеќерна половина која што е ковалентно прикачена на еден аспарагин остаток (N) на полипептидот; полипептидот е неутрално активен; полипептидот се состои од низа на аминокиселини кои што имаат најмалку 98% ознака на аминокиселинска низа со низата на аминокиселини изложени како аминокиселини 1-448 од НИЗА ИД БР: 4; и полипептидот е растворлив. има уште 20 патентни барања



(51) G 01N 33/68, G 01N 33/50, G 01N 33/573, C 07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(21) 2015/395

(22) 13/08/2015

(45) 30/04/2018

(11) 8009

(13) T1

(30) 20060784704P 21/03/2006 US;
20060785330P 22/03/2006 US and
20060871743P 22/12/2006 US
(96) 21/03/2007 EP07868188.9
(97) 20/05/2015 EP1989231

(73) **Genentech, Inc.**

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080-4990, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CHUNTHARAPAI, Anan; PLOWMAN, Greg;
TESSIER-LAVIGNE, Marc; WU, Yan and YE,
Weilan

(54) КОМБИНАТОРНА ТЕРАПИЈА КОЈА ВКЛУЧУВА АЛФА5БЕТА1 АНТАГОНИСТИ

(57) 1 Анти-VEGF антагонист антитело, за употреба во метод за третирање на болест која има прекумерна ангиогенеза кај субјект, со администрирање анти-VEGF антагонист антитело и анти-алфа5бета1 антагонист антитело, каде што анти-VEGF антагонист антителото и анти-алфа5бета1 антагонист антителото се администрирани во истовремени третмански циклуси.

, има уште 18 патентни барања



(51) C 07D 263/52, C 07D 498/00, C 07D 419/14

(11) **7983**

(13) T1

(21) **2016/281**

(22) 05/05/2016

(45) 30/04/2018

(30) US201161498110P 17/06/2011 US

(96) 15/06/2012 EP12814591.9

(97) 06/04/2016 EP2721016

(73) **GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited**

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BROOKS, Carl; CHEUNG, Mui; EIDAM,


Hilary, Schenck; GOODMAN, Krista, B.;

HAMMOND, Marlys; HILFIKER, Mark, A.; HOANG,

Tram, H.; PATTERSON, Jaclyn, R.; STOY, Patrick and YE, Guosen

(54) **АНТАГОНИСТИ TRPV4**

(57) 1 Соединение со формула (I):



кадешто:

R1 е водород, C1-Залкил, CH₂OH, CH₂-O-CH₃, CH₂OCH₂Ph, CH₂CN, CN, хало или C(O)OCH₃;

R2 е независно водород, CN, CF₃, хало, SO₂C1-Залкил, C1-Залкил или C≡CH;

R3 е водород, C1-2алкил, CF₃ или OH;

R4 е водород, хало или C1-Залкил;

X е CR₄ или N;

A е (CH₂)_n - Het; или A е (CH₂)_n-(CRaRb)-(CH₂)_m-Het;

Ra е водород или C1-Залкил, кадешто C1-Залкилот може понатаму да биде супституиран со еден или повеќе хало;

Rb е C1-Залкил;

или Ra и Rb заедно со јаглеродниот атом кон кого се прикачени формира C3-6 циклоалкил група; или еден од јаглеродните атоми C3-6

циклоалкил групата формирани од Ra и Rb


може да бидат заменети со кислород за да формираат ап оксетан, тетраhydroфурил или тетраhydroпиранил група; или еден од

јаглеродните атоми во C3-6 циклоалкил групата

формирани од Ra и Rb може да бидат заменети со азот за да формираат пирролидинил или

пиперидинил група;

Het е:





кадешто Het може да биде супституиран со еден, два или три супституенти избрани од: хало, C1-5алкил, CN, CH₂F, CHF₂, CF₃, C3-6циклоалкил, (CH₂)_n-O-C1-3алкил, (CH₂)_n-фенил, (CH₂)_n-пиридил, пиримидинил, пиразинил, CH(CH₃)-O-C1-3алкил, CH(OH)-C1-5алкил, C(CH₃)₂ - R₅, C(O)N(CH₃)_p, N(C1-3алкил)_p, NH₂, C(O)NH₂, оксетан, оксетан-CH₃, тетраhydroфурил, тетраhydroпиранил, морфолинил, или пирозолил; кадешто фенил, пирозолил, и пиридил супституентот на Het може да биде понатаму супституиран со еден или два супституенти избрани од: хало, CN, OCH₃, C1-3алкил или CF₃; и C1-5алкил и C3-6циклоалкил супституентот

на Het може да биде понатаму супституиран со CN или OH; R₅ е CN, O-C1-4алкил, (CH₂)_m - OH, (CH₂)_p - O - C(O) - O - C1-5алкил, или O-(CH₂)_p-O -R₆;

R₆ е C1-4алкил или P(O)₂(CH₃)₂;

n е независно 0, 1 или 2;

m е независно 0, 1 или 2;

p е независно 1 или 2; и

y е 1, 2 или 3;

или негова фармацевтски прифатлива сол.

2. Соединение од патентно барање 1 кадешто:

, има уште 16 патентни барања

(51) В 01D 53/94, В 01J 29/74, В 01J 29/44, В 01J 23/44, В 01J 29/12

(11) 7982

(13) T1

(21) 2016/284

(22) 06/05/2016

(45) 30/04/2018

(30) US145412P 16/01/2009 US

(96) 15/01/2010 EP10732120.0

(97) 20/04/2016 EP2387463

(73) BASF Corporation

Florham Park, NJ 07932, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) NEUBAUER, Torsten; GRUBERT, Gerd; KAZI, Shahjahan, M.; DEEBA, Michel; PUNKE, Helmut, Alfred; MUELLER-STACH, Wolfgang, Torsten; ROTH, A., Stanley; HOKE, Barmont, Jeffrey; SUNG, Shiang; LI, Yuejin; WEI, Xinyi and WAN, Chung-Zong

(54) ПОВЕЌЕСЛОЈНИ КОМПОЗИТИ ЗА КАТАЛИЗАТОР ЗА ОКСИДАЦИЈА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО

(57) 1 Повеќеслојен композит за катализатор за дизел гориво кој што содржи:

каталитички материјал за оксидација на дизел гориво на еден преносител, при што каталитичкиот материјал содржи паладиумска компонента во количина во распон од 5 до 75 g/ft³ (0.18 до 2.65 kg/m³) и најмалку два слоја: 45

јаглеводороден слој за задржување кој што има најмалку едно молекуларно сито, при што јаглеводородниот слој за задржување во суштина не содржи паладиум; и слој кој што содржи паладиум и кој што ја содржи паладиумската компонента, и кој што во суштина нема молекуларно сито, при што паладиумската компонента е поставена на висока површинска област, порозна рефракторна потпора од метален оксид;

при што високата површинска област, порозна рефракторна потпора од метален оксид содржи алуминиум оксид кој што има волумен на

пора во распон од 0.5 до 1.5 cm³/g и просечен дијаметар на пора од најмалку 75 Å. , има уште 12 патентни барања

(51) **C 07K 14/47, A 61K 47/48, A 61P 15/08, A 61P 25/28, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 35/04, A 61P 5/24, A 61P 15/06, A 61P 15/00, A 61P 3/06**

(11) **7977**

(13) T1

(21) **2017/166**

(22) 27/02/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 29/07/2009 EP09803004.2

(97) 30/11/2016 EP2314609

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1 Doshomachi 4-chome Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) ASAMI Taiji

(54) **ДЕРИВАТ НА МЕТАСТИН И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1 Дериват на метастин назначено со тоа, што е PEG5K(CS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG2K(CS)-CO-Acp-

Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG20K(CS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG40K(AL)-CH₂-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG20K(HS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG40K(HS)-CO-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG30K(AL)-CH₂-Acp-Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH₂, PEG20K(CS)-CO-Acp-D-Tyr-D-Trp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH₂, PEG20K(CS)-CO-Acp-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH₂, PEG20K(CS)-CO-Acp-D-Tyr-Glu-Asn-Thr-Phe(3F)-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH₂, или PEG20K(CS)-CO-Acp-D-Tyr-Hyp-Asn-Thr-Phe(4F)-AzaGly-Leu-Arg(Me)-Trp-NH₂; или негова сол (каде што броевит и K претставуваат kDa, што е молекуларната тежина на PEG, (CS) претставува -CO(CH₂)₂-, (AL) претставува -(CH₂)₂-, и (HS) претставува -(CH₂)₅-).

, има уште 12 патентни барања



(51) **C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30**

(11) **8006**

(21) **2017/241**

(13) T1

(22) 31/03/2017

(45) 30/04/2018

(30) DK20110000948 06/12/2011 DK and
US201161567148P 06/12/2011 US

(96) 06/12/2012 EP12797909.4

(97) 01/03/2017 EP2788357

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottliavej 9

2500 Valby, DK

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **DE FAVERI, Carla and STIVANELLO, Mariano**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА НАЛМЕФЕН ХИДРОХЛОРИД**

(57) Постапка за издвојување на налмефен хидрохлорид од водена композиција која го содржи налмефен хидрохлорид и налтрексон, при што спомнатата постапка ја опфаќа фаза на изолирање на налмефен хидрохлорид од некоја водена суспензија која што го опфаќа производот на припојување на налтрексон бисулфат и цврст налмефен хидрохлорид.

, има уште 14 патентни барања

(51) **C 07D 403/12, C 07D 231/40, A 61K 31/415, A 61K 31/4184, A 61P 33/06**

(11) **7978**

(21) **2017/403**

(13) T1

(22) 31/05/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201361847185P 17/07/2013 US

(96) 17/07/2014 EP14759317.2

(97) 01/03/2017 EP3022200

(73) **University of Washington; MMV Medicines for Malaria Venture and Drexel University**

Seattle, WA 98105, US; 1215 Geneva, CH and Philadelphia, PA 19104, US


(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) BURROWS, Jeremy; WYVRATT, Matthew; VAIDYA, Akhil; KORTAGERE, Sandhya; FAN, Erkang; CHATTERJEE, Arnab Kumar; NAGLE, Advait Suresh and KATO, Tomoyo


(54) **НОВИ АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНТИ**

(57) 1 Пиразоло дериват во согласност со формулата (I),




каде што X1 е одбран од F и H; X2 е одбран од Cl и F; R1 е одбран од метил и

трифлуорометил; R2 е одбран од следните групи:



и



како и било која негова фармацевтски прифатлива сол, хидрат, солват, полиморф, тавтомери, геометриски изомери, или оптички активни изомери.

, има уште 13 патентни барања

(51) **F 16D 65/12**

(11) **7979**

(13) T1

(21) **2017/404**

(22) 31/05/2017

(45) 30/04/2018

(30) DE102014107228 22/05/2014 DE

(96) 21/05/2015 EP15723539.1

(97) 01/03/2017 EP3022458

(73) **KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 80809 München, DE**

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) PAHLE, Wolfgang and KOTTEDE, Stephan

(54) **ЦЕНТРАЛНА ВРСКА НА ДИСК НА СОПИРАЧКА**

(57) 1 1. Централната врска на дискот на сопирачката, кадешто, центарот (2) на возачите (22) кои се протегаат од прирабница на тркало (21) на главата (2) во аксијален правец во однос на оската на ротација (A) заедно со дискот на сопирачка (1) и центарот (2) и кои се вклучуваат во заб-како начин помеѓу поддршка на елементи (12) кои се поставени на внатрешниот периметар на дискот на сопирачката (1) се протегаат во тој правец на оската на ротација (A), кадешто, страничните крила (23) на возачите (22) се ориентирани радијално или барем приближно радијално во однос на оската на ротација (A) и страничните крила (15) на придружни елементи (12) се ориентирана паралелно на страничните крила



(23) на дисковите (22), кадешто, страничните крила (23) на секој од возачите (22) се ориентирани под агол од (α) од 15° до 30 ° од едни до други, се карактеризира со тоа што секој од возачите (22) има отвори (251) кој се протега аксијално во насока на прирабница на тркалото (21) формира странична мрежна

поддршка (252), кадешто, пред се се соочува со слободните краеве (253) на мрежата за поддршка (252) се конфигурирани како притисок (29) за аксијално лоцирање на дискот на сопирачката (1).
, има уште 17 патентни барања

(51) **A 61K 31/716, A 61K 31/718, A 61K 31/721, A 61K 47/02, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 35/04**

(11) **7980**

(13) T1

(21) **2017/437**

(22) 09/06/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 25/07/2014 EP14745106.6

(97) 15/03/2017 EP3027196

(73) **Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Strasse 1**

61352 Bad Homburg, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BAASNER, Silke; SUNDERMANN, Bernd;
WALZ, Lars; NOCKEN, Frank and MEYER,
Christoph

(54) **ПОЛИСАХАРИД ЗА УПОТРЕБА ВО СПРЕЧУВАЊЕТО НА ФОРМИРАЊЕ И/ИЛИ ПОВТОРУВАЊЕ НА МЕТАСТАЗИ**

(57) 1 Полисахарид што содржи опционално супституирани, моносахаридни единици поврзани преку алфа-гликозидни врски, назначено со тоа, што полисахаридот е неутрален, празен полисахарид, и има рбетен ланец составен од алфа-1,4-гликозидно поврзани анхидроглукозни единици, како терапевтски активно соединение за употреба во спречување на формирање и/или повторување на метастази преку администрирање на телесна празнина на субјект кој боледува од канцер.

, има уште 14 патентни барања



(51) **C 07C 307/08, A 61K 31/18, A 61K 31/277, A 61P 25/08**

(11) **7981**

(13) T1

(21) **2017/441**

(22) 12/06/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 17/06/2017 EP13807707.8

(97) 05/04/2017 EP2865663

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088, JP**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) TANAKA Toshiaki; SORIMACHI Keiichi;
KAZUTA Yuji; WATANABE Toru; SAITO Minako;
KITA Yoichi; HIGASHIYAMA Hiroyuki; HANADA
Takahisa; TERAMOTO Tetsuyuki; KOSASA
Takashi and ISHIKAWA Yukio

(54) **НОВИ ИНДАНСУЛФАМИД ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение или негова фармацевтски
прифатлива сол, назначено со тоа, што е
одбрано од групата:

1) N-[(1S)-2,2,5,7-тетрафлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,

2) N-[(1S)-2,2,4,7-тетрафлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,

3) (+)-N-(2,2,4,6,7-пентафлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,

4) N-[(1S*)-5-циано-2,2-дифлуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,

5) (-)-N-(7-хлоро-2,2,5-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,

6) (-)-N-(7-хлоро-2,2,4-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,

7) (-)-N-(7-хлоро-2,2-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,

8) (-)-N-(7-хлоро-2,2,6-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,


9) (+)-N-(5-хлоро-2,2,7-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,

10) N-[(1S)-2,2-дифлуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,

11) N-[(1S)-2,2,5-трифлуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,

- 12) N-[(1S*)-2,2,4-трифлуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 13) N-[(1S*)-7-(дифлуорометил)-2,2-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 14) N-[(1R*,2R*)-2,4,7-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 15) (-)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,4-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 16) (+)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,4-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 17) (-)-N-[(1R*,2R*)-7-хлоро-2,5-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 18) (+)-N-[(1R*,2R*)-4-хлоро-7-флуоро-2-метокси-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил] сулфамид,
- 19) (+)-N-(7-хлоро-4-флуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 20) (±)-N-(5-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 21) (-)-N-(4-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 22) (+)-N-(4-флуоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 23) (+)-N-(7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 24) (±)-N-(5-хлоро-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 25) (-)-N-(4-хлоро-7-флуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 26) (+)-N-(7-хлоро-5-циано-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 27) (-)-N-(7-хлоро-5-циано-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 28) (-)-N-(5-хлоро-7-флуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 29) N-[(1S)-4,7-дифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид,
- 30) (+)-N-(7-хлоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 31) (+)-N-(5-циано-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 32) (-)-N-(5-циано-7-метил-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид,
- 33) N-[(1S)-7-хлоро-5-флуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил]сулфамид и
- 34) (-)-N-(4,6,7-трифлуоро-2,3-дихидро-1H-инден-1-ил)сулфамид.
- , има уште 8 патентни барања

Нацрт 1



(51) C 07K 14/435, C 07K 14/705, C 07K 14/78, C 12N 15/62

(11) 8011
(21) 2017/452

(13) T1
(22) 14/06/2017

(45) 30/04/2018

(30) PL39357811 05/01/2011 PL

(96) 05/01/2012 EP12700215.2

(97) 15/03/2017 EP2661496

(73) **Adamed Sp. z o.o.**
Pienków 149
05-152 Czosnów k/Warszawy, PL

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PIECZYKOLAN, Jerzy Szczepan; PAWLAK, Sebastian Dominik; ZEREK, Bartłomiej Maciej and RÓZGA, Piotr Kamil


(54) **АНТИКАНЦЕР ФУЗИОН ПРОТЕИН**

(57) 1 Фузион протеин што содржи:
- домен (а) што содржи функционален фрагмент од секвенца од растворлив hTRAIL протеин почнувајќи со аминокиселина во позиција не пониска од hTRAIL95 и способна да

индуцира апоптотичен сигнал во клетки од цицачи после врзување за нејзините рецептори на површината на клетките, или хомолог на наведениот функционален фрагмент што има најмалку 70% идентичност на секвенца со наведениот функционален фрагмент; и
- домен (б) што сочинува секвенца од анти-ангиогенски ефектор пептид што е инхибиторот на рецептор на фактор за раст и е одбран од групата од од фрагменти од фактор за раст од VEGF фрагмент од СЕК. Бр. 17, PDGF фрагмент од СЕК. Бр. 22 и EGF фрагмент од СЕК. Бр. 23;

назначено со тоа, што секвенцата од домен (б) е прикачена на С - завршеток или N - завршеток од домен (а).

, има уште 12 патентни барања


(51) **C 07D 409/14, C 07D 401/14, A 61K**
31/4545, A 61K 31/496, A 61P 35/00

(11) **8012**

(13) **T1**

(21) **2017/453**

(22) 14/06/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201361766922P 20/02/2013 US

(96) 18/02/2014 EP14754294.8

(97) 05/04/2017 EP2960238

(73) **Eisai R&D Management Co., Ltd.**
6-10, Koishikawa 4-chome Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088, JP


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FUNASAKA, Setsuo; OKADA, Toshimi;
 TANAKA, Keigo; NAGAO, Satoshi; OHASHI, Isao;
 YAMANE, Yoshinobu; NAKATANI, Yusuke and
 KAROJI, Yuki

(54) **МОНОЦИКЛИЧЕН ПИРИДИН ДЕРИВАТ**

(57) 1 Соединение претставено со следнава формула (IA) или негова фармацевтски прифатлива сол



назначено со тоа, што
 n претставува 0 до 2;
 A претставува C6-10 арилен група или C3-5 хетероарилена група;
 G претставува единечна врска, кислороден атом или -CH2-;
 E претставува C3-5 не-ароматски хетероцикл што содржи азот;
 R1 претставува циано група, моно-C1-6 алкиламино група, ди-C1-6 алкиламино група, C2-6 алкил група опционално супституиран од 1

до 3 халоген атоми, C1-6 алкокси група опционално супституиран од 1 до 3 халоген атоми или една хидроксил група, C1-6 алкокси C1-6 алкил група опционално супституирана од 1 до 3 халоген атоми, или C1-6 алкокси C1-6 алкокси група опционално супституирана од 1 до 3 халоген атоми;
 R2 претставува водороден атом, халоген атом, хидроксил група, C2-6 ацил група опционално супституиран од еден супституент одбран од група S опишана долу, C1-6 алкил група опционално супституирана од 1 до 3 халоген атоми, хидрокси C1-6 алкил група опционално супституирана од 1 до 3 халоген атоми, или C3-5 не-ароматска хетероциклична група што содржи азот;
 R3 претставува водороден атом, оксо група, C1-6 алкил група опционално супституиран од 1 до 3 халоген атоми, или C1-6 алкокси група опционално супституиран од 1 до 3 халоген атоми;
 R4 претставува C1-6 алкил група, под услов да кога E претставува азетидин прстен и R2 или R3 е присутен на азотен атом на азетидин прстенот, R2 или R3 не претставуваат водороден атом; и групата S претставува група составена од хидроксил група, моно-C1-6 алкиламино група, ди-C1-6 алкиламино група, C1-6 алкокси група и C3-5 не-ароматска хетероциклична група што содржи азот.

, има уште 15 патентни барања

(51) **A 61K 38/12, A 61K 38/21, A 61K 9/48, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 38/28**

(11) **8013**

(21) **2017/461**

(30)

(13) T1

(22) 20/06/2017

(45) 30/04/2018

(96) 17/09/2009 EP09814164.1

(97) 22/03/2017 EP2343982

(73) **Chiasma Inc.**

275 Wyman Street, Suite 250, Waltham, MA 02451, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) SALAMA, Paul; MAMLUK, Roni; MAROM, Karen; WEINSTEIN, Irina and TZABARI, Moshe

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ И ПОВРЗАНИ МЕТОДИ ЗА ИСПОРАКА**

(57) 1 Состав што содржи суспензија која содржи мешавина од хидрофобен медиум и тврда форма назначено со тоа, што тврдата форма содржи терапевтски ефективна

количина од терапевтски агенс и барем една сол на масна киселина со среден ланец, и каде што солта на масна киселина со среден ланец е присутна во составот во количина од 10% или повеќе од тежината, каде што терапевтскиот агенс е октреотид.

, има уште 19 патентни барања



(51) A 61K 9/20, A 61K 31/277

(11) 8014

(13) T1

(21) 2017/473

(22) 22/06/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 14/09/2010 EP10752585.9

(97) 05/04/2017 EP2477611

(73) SANOFI

54, rue La Boétie

75008 Paris, FR

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) HAUCK, Gerrit

(54) **(Z)-2-ЦИАНО-3-ХИДРОКСИ-БУТ-2-ЕНСКА КИСЕЛИНА-(4'-ТРИФЛУОРОМЕТИЛФЕНИЛ)-АМИД ТАБЛЕТНИ ФОРМУЛАЦИИ СО ПОДОБРЕНА СТАБИЛНОСТ**

(57) 1 Цврст фармацевтски состав составен суштински од а) 1 % до 30 % тежина: тежина Терифлуномид, или негова фармацевтски прифатлива базна адитивна сол, б) 5 % до 20 % тежина: тежина дезинтегрант, ц) 0 % до 40 % тежина: тежина врзувач,



д) 0.1 % до 2 % тежина: тежина лубрикант и силикон диоксид.
 е) преостанатиот процент содржи разредувачи,
 под услов да наведениот наведениот , има уште 12 патентни барања
 фармацевтски состав не содржи колоиден

(51) **C 07D 417/14, A 61K 31/403, A 61K 31/4025, A 61K 31/5377, A 61P 35/00**

(11) **8015**

(13) T1

(21) **2017/491**

(22) 29/06/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 11/07/2014 EP14758600.2

(97) 12/04/2017 EP3019497

(73) **Les Laboratoires Servier**

35, rue de Verdun

92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LETELLIER, Philippe; LE FLOHIC, Alexandre
and GUIDOTTI, Jérôme

(54) **НОВА СОЛ НА -3-[(3-{[4-(4-
МОРФОЛИНИЛМЕТИЛ)-1Н-ПИРОЛ-2-
ИЛ]МЕТИЛЕН}-2-ОКСО-2,3-ДИХИДРО-1Н-
ИНДОЛ-5-ИЛ)МЕТИЛ]-1,3-ТИАЗОЛИДИН-2,4-
ДИОН, НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И
ФОРМУЛАЦИИ ШТО ЈА СОДРЖАТ**

(57) , има уште патентни барања

(51) **G 01N 33/53, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **8016**

(13) T1

(21) **2017/492**

(22) 29/06/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 08/12/2010 EP10798996.4

(97) 19/04/2017 EP2510012

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft**

Müllerstrasse 178

13353 Berlin, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) LINDEN, Lars; HARRENGA, Axel; GREVEN,
Simone; CAO, Yong-Jiang; LEDER, Gabriele;
STELTE-LUDWIG, Beatrix; FINNERN, Ricarda;
DITTMER, Frank; MAYER-BARTSCHMID, Anke;
FRANZ, Juergen; WILLUDA, Jörg and TEBBE, Jan

(54) **АНТИ-С4.4А АНТИТЕЛА И НИВНИ
УПОТРЕБИ**


(57) 1 Изолирано антителио или антиген-
врзувачки фрагмент на истото што специфично
се врзува за аминокиселини 1 - 85 од СЕК ИД
БР:1, назначено со тоа, што наведеното
антитело или антиген-врзувачки фрагмент на
истото е интернализирано после врзување за
С4.4а експресиони клетки, и каде што
наведеното антителио или антиген-врзувачки
фрагмент на истото ги содржи променливите
секвенците од CDR од тешкиот ланец:
H-CDR1 содржи СЕК ИД БР:45, H-CDR2 содржи
СЕК ИД БР:46, и H-CDR3 содржи СЕК ИД
БР:47,
и каде што наведеното антителио или антиген-
врзувачки фрагмент на истото ги содржи
променливите секвенци од CDR од лесниот
ланец:

L-CDR1 содржи СЕК ИД БР:48, L-CDR2 содржи

СЕК ИД БР:49, и , има уште 16 патентни барања

L-CDR3 содржи СЕК ИД БР:50.

Напои 1



(51) **B 01D 11/00, C 22B 3/38**

(11) **7934**

(13) T1

(21) **2017/511**

(22) 05/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) FI20090005121 09/02/2009 FI

(96) 08/02/2010 EP10738251.7

(97) 31/05/2017 EP2393566

(73) **OUTOTEC (FINLAND) OY**

Rauhalaanpuisto 9 02230 Espoo, FI

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) NYMAN, Bror; EKMAN, Eero; PEKKALA,

Pertti; LAITALA, Hannu and SAARIO, Rami

(54) **Метод и уредување за сепартирање на две солуции мешани во дисперзија во две солуции фази во течен ликвиден екстракциски сепарациски клетки**

(57) Постапката за одделување на два раствора, мешани во дисперзија во две фази на

солуција во екстракција на течност во сепарациона клетка (1), при што методот на дисперзија се венесува во клетките во центарот на двојниот крај (2) при што испорачаната дисперзија е поделена на првиот водилан сид 4 позициониран под наклонет агол во однос на вертикалната насока со цел да се дистрибутира дисперзирабниот проток по должина на клетката преку кои клиренсот на јазолот дисперзијата е пресудна да продолжи во близина на клеторичното дно

дисперзијата распределана по должината на ширината на клетката 1е спречена да продолжи директно по во должината на на насоката на клетаката само вио близина на дното на клетката 3 со помош на спомнатиот клиренс јазол.

, има уште 0 патентни барања

(51) **C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00**

(11) **7935**

(13) T1

(21) **2017/512**

(22) 05/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US20060847471P 26/09/2006 US

(96) 25/09/2007 EP11174056.9

(97) 31/05/2017 EP2420498

(73) **Celgene Corporation**

86 Morris Avenue

Summit, NJ 07901, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат


ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Muller, George W. and Man, Hon-Wah

(54) **Деривати на 5-супституиран**

хиназолинон како антиканцер агенси

(57) 1 1. Соединение на формула (II):



или неговата фармацевтски прифатлива сол, солват или стереоизомер за употреба во постапка на лекување, управување или превенирање на канцер на кожа, бели дробови, јајници, простата, дебело црево, ректум, мозок, глава и врат, грло, панкреас, коски, црн дроб или мочен меур во која: R4 е: водород; хало; $-(CH_2)_nOH$; (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; или (C1-C6)алкокси, по избор супституиран со едно или повеќе хало; R5 е: водород; $-(CH_2)_nOH$; фенил; $-O-(C1-C6)$ алкил; или (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; R6 е: водород; или (C1-C6)алкил, по избор супституиран со едно или повеќе хало; и n е 0, 1 или 2.

, има уште 13 патентни барања

(51) **B 21B 37/26**

(11) **7937**

(13) T1

(21) **2017/513**

(22) 05/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 29/05/2015 EP15169819.8

(97) 14/06/2017 EP3097992

(73) **Giebel Kaltwalzwerk GmbH**

Im Ostfeld 1 58642 Iserlohn, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Scharfenorth, Stephan, Dr.


(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОСТЕПЕНО ТРКАЛЕЊЕ НА МЕТАЛНА ЛЕНТА**

(57) 1 Постапка за постепено тркалање на метална лента (4), во кое металната лента (4) се одмотува од одмотачот (5) и се намотува на намотувачот (6), при што металната лента (4) во тек на тркалање е водена низ отвор (3) помеѓу ролери формиран помеѓу два работни ролери (1, 2), а отворот (3) помеѓу ролери се менува спрема целта во тек на тркалање, поради што дебелината на металната лента (4) се менува постепено во подужниот правец (7)

во тек на тркалење, на значен со тоа, што затегнување а лентата, применето на металната лента (4), се контролира на посебен начин, така што силата (W) на трклење, која што ја применуваат

работните ролери (1, 2) на металната лента (4), е константна или приближно константна во тек на тркалење.

, има уште 7 патентни барања



ФИГУРА 1а

(51) A 61K 31/16, A 61K 31/568, A 61K 31/685, A 61K 31/688, A 61K 31/715, A 61K 31/728, A 61K 9/00, A 61K 38/13, A 61K 38/18, A 61P 27/02, A 61P 27/04

(11) 7938

(13) T1

(21) 2017/514

(22) 05/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US20080051112P 07/05/2008 US

(96) 08/04/2009 EP15151634.1

(97) 14/06/2017 EP2915529

(73) The Regents of the University of California and Schepens Eye Research Institute
1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607, US and 20 Staniford Street Boston, MA 02114, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Sullivan, Benjamin; Schmidt, Tannin, A. and Sullivan, David, A.

(54) ТЕРАПЕВТСКО НАДОПОЛНУВАЊЕ И ЗБОГАТУВАЊЕ НА ЛУБРИКАЦИЈАТА НА ОКУЛАРНАТА ПОВРШИНА

(57) 1 Фармацевтски состав содржи PRG4, или лубрикантски нивен фрагмент, за употреба во третман, со топикална апликација на окуларна површина, на една окуларна лубрикација недостаток или симптоми придружени од нив.
, има уште 15 патентни барања

ФИГУРА 1



(51) H 01L 35/32, H 05K 7/20

(11) 7945

(13) T1

(21) **2017/515**

(22) 06/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201361896287P 28/10/2013 US

(96) 28/10/2014 EP14799602.9

(97) 05/07/2017 EP3063798

(73) **Phononic Devices, Inc.**

**800 Capitola Drive Suite 7 Durham, North
Carolina 27713, US**

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) YADAV, Abhishek; OLSSON, Mattias K-O
and NEWMAN, Devon

(54) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ТОПЛИНСКА ПУМПА СО КОНСТРУКЦИЈА ВО ВИД НА ОКЛОП И ОДБОЈНИК ("SAS")

(57) , има уште патентни барања

(51) H 04N 7/24

(11) 7946

(13) T1

(21) 2017/516

(22) 06/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) KR20100031143 05/04/2010 KR

(96) 05/04/2011 EP11766124.9

(97) 05/07/2017 EP2545710

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 16677, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena; ALSHIN, Alexander and
SHLYAKHOV, Nikolay

**(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА КОДИРАЊЕ НА
ВИДЕО ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ВРЕДНОСТ**


НА ПИКСЕЛ СПОРЕД ПИКСЕЛНИ ГРУПИ, И ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО СПОРЕД ИСТОТО

(57) 1 Постапка за декодирање на видео за компензација на вредност на пиксел, постапката содржи: добивање, од податочен тек, информација за компензација за вредност на пиксел и вредност на компензација; екстрахирање на кодиран податок на слика од податочен тек преку синтаксичка анализа на податочниот тек од кодирана слика; декодирање на екстрахиран податок на слика и изведување на деблокирање-филтрирање на декодираниот податок на слика; одредување на пикселна група којашто содржи

постоен пиксел за да биде компензиран за, со употреба на екстрахирана компензациска вредност, помеѓу пикселите од деблокирана-филтрирана слика; и компензација на грешка помеѓу постојниот пиксел на определената пикселна група и кореспондентен оригинален пиксел со помош на екстрахирана компензациска вредност, каде што компензацијата на грешка содржи: кога информацијата околу компензацијата на вредност на пикселеот покажува прв тип во однос на појасот на вредностите на пикселот, определување на појас којшто содржи вредност на пиксел од постојниот пиксел на определената група пиксели, и кога целокупната вредност на пикселите е од 0 до максимална вредност од вредностите на пикселите, и секција кореспондентна на вкупниот опсег на вредностите на пикселите која е еднакво поделена во множество на појаси, појасот е еден од множеството појаси, и

компензациската вредност соодветствува на појасот од множеството на појаси, и каде што компензацијата на грешка содржи: кога информацијата околу компензацијата на вредност на пикселеот покажува прв тип во однос нивоата на гранична вредност, определување на ниво на гранична вредност на постојниот пиксел (30) со споредба на вредноста на пикселот од постојната вредност (30) со вредностите на пикселот од соседните пиксели (31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37) во деблокираната-филтрирана слика; и додавање, кон вредноста на пикселеот од постојниот пиксел, компензациската вредност соодветствува со нивото на гранична вредност, и нивото на гранична вредност е од множеството нивоа на гранични вредности.

, има уште 0 патентни барања





(21) **2017/517** (22) 06/07/2017
(45) 30/04/2018

(30) US201261667058P 02/07/2012 US

(96) 02/07/2013 EP13737946.7

(97) 28/06/2017 EP2867258

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SRINIVASAN, Mohan and LONBERG, Nils

(54) **ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ**
АНТИТЕЛА КОИ ГО ВРЗУВААТ ГЕНОТ-3

(LAG-3)АКТИВИРАЧ НА ЛИМФОЦИТИТЕ, И
НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Изолирано моноклонално антители, или негов антиген-сврзувачки дел, кое го врзува човековиот LAG-3, при што регионите на тешката низа CDR1, CDR2, и CDR3 се претставени со аминокиселинските секвенци со SEQ ID NOs (секвенци со идентификациони броеви): 15, 16, и 17, соодветно, и каде што регионите на лесната низа CDR1, CDR2, и CDR3 се претставени со аминокиселинските секвенци со SEQ ID NOs: 18, 19, и 20, соодветно

, има уште 12 патентни барања

(51) **C 07D 471/06, C 07D 498/06, C 07D 487/08,**
C 07D 487/06

(11) **7950** (13) T1

(21) **2017/518** (22) 06/07/2017
(45) 30/04/2018

(30) US201161515401P 05/08/2011 US

(96) 06/08/2012 EP12762427.8

(97) 07/06/2017 EP2739628

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) EWING, William R.; YANG, Wu; CORTE, James R.; GILLIGAN, Paul J.; WANG, Yufeng; FANG, Tianan; SMITH II, Leon M. and PINTO, Donald J.

(54) **НОВИ ЦИКЛИЧНИ МАКРОМОЛЕКУЛИ**
КАКО ИМХИБИТОРИ НА ФАКТОРОТ ХІА

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 12Q 1/68**

(11) **7955** (13) T1

(21) **2017/519** (22) 07/07/2017
(45) 30/04/2018

(30) USP906943 13/03/2007 US

(96) 11/03/2008 EP12154109.8

(97) 12/07/2017 EP2465950

(73) **Amgen Inc.**
One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA
91320-1799, US

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје

(72) FREEMAN, Daniel; JUAN, Todd and RADINSKY, Robert

(54) **K-RAS МУТАЦИИ И ТЕРАПИЈА СО ANTI-EGFR АНТИТЕЛА**

(57) 1 Постапка за предвидување дали пациент кој боледува од колоректален канцер нема да реагира на третман со панитумумаб,

која што вклучува утврдување на присуство или отсуство на T20M и G12V мутација во K-ras во тумор од наведениот пациент, каде што присуството на мутациите покажува дека

пациентот нема да реагира на третман со панитумумаб.

, има уште 5 патентни барања

СПИКА 1А

(SEQ ID NO: 1) Wild-type K-ras cDNA
ATGACTGAAT ATAACTTGT GGTAGTGGG GCTGTGGCG TAGGAGAG TGCCTTGAG ATACAGCTAA 70
TTGAGAAATCA TTGTGGGAC GAATATGATC CAACAATAGA GGATCTCTAC AGGAAGCAAG TAGTAATTGA 140
TGGAGAAACC TTCTCTTGG ATATCTTGA CACAGCAGGT CAAGAGAGT ACAGTGCAT TAGGACCAAG 210
TACATGAGGA CTGGGAGGG CTCTCTTGT GTATTGGCA TAAATATATC GAAGTATTC 280
ACCATATAG AGCAAAAT AAAGAGCTTA AGGACTCTA AGATGACT ATGGTCTTAG TAGGAATAA 350
ATGTGATTG CCTCTAGAA CAGTAGACAC AAAGAGGCT CAGGACTTAG CAAGAGCTA TGGGAATCT 420
TTTATTGAA CATCAGCAA GACAGACAG GCTGTGATG ATGCTCTTA TACATATGT CGAGAAATC 490
GAAACATTA ACBAAGATG ACBAAGATG GTAAAGAA GAAAGAGAG TCAAGACAA ACTGTGTAAT 560
TATGTA 567

(SEQ ID NO: 2) Wild-type K-ras amino acid sequence
MTFKLVVVG AGGVKSAIT IQLQHFVD EYDFTEDSY RQVVIDSET 50
CLLDLDTAG QEEYSAMRQ YMTGEGELC VFAINTKSF EDIHVREQI 100
KKVKSEDPV WLVGNKCOL PSRTVDTKQA QDLARSYGIP FIETSAKTRQ 150
GYDDAEYTLV REIKHKERM SKDGKKKK SKTKCVIM 188

(51) G 01N 33/49, A 61K 31/216, A 61K 31/235

(11) 7956

(13) T1

(21) 2017/520

(22) 07/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201161542100P 30/09/2011 US and

US201161564668P 29/11/2011 US

(96) 09/03/2012 EP12835407.3

(97) 03/05/2017 EP2760479

(73) Horizon Therapeutics, LLC

150 S. Saunders Rd. Lake Forest IL 60045, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) SCHARSCHMIDT, Bruce and

МОКНТАРАНИ, Masoud

(54) ЛЕК ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АЗОТ ЗА
УПОТРЕБА ВО ПОСТАПКА НА ЛЕКУВАЊЕ НА
ПОРЕМЕТУВАЊЕ НА СОБИРАЊЕ НА АЗОТ


(57) Глицерил три 4 фенилбутират HPN-100 за употреба во постапката на лекување на пореметување на собирање на азот кај субјекти при што постапката опфаќа подесување на доза на глицерил три- 4 фенилбутирал HPN-100 за да се достигне ниво на амоњак во крвта при гладување кое е помало од или еднакво од горната граница на нормала за амоњак во крват про што подесување на дозата опфаќа А) мерење на нивото на амонијак во крвта при гладување кај субјектот Б) споредувањето на ниво на амоњак во крвта при гладување на со ULN за амоњак во крвта и В) давање на субјектот на зголемена доза на глицерил три 4 фенилбутират HPN-100 доколку нивото на амоњак во крвта при гладување има вредност која е поголема од половина ULN.

, има уште 0 патентни барања

(72) RAUCH, Gerald and VAN DER WAAL, Nelis
(54) **УРЕД ЗА ПЕЧЕЊЕ СО РАМКА И КАЛАПИ
ЗА ПЕЧЕЊЕ**

(57) 1 Уред за печење којшто содржи рамка (1) и множество на калапи за печење (2) коишто може да се вметнат во рамката (1) од горе и содржи јазичиња (5) вовлечени над заеднички спротивни краци (3) на рамката (1), се

карактеризира со тоа што уредите за затворање кои имаат тела за затворање (8) кои се вовлечени во вдлабнатините за затворање (7) се обезбедени помеѓу еластично формираните јазичиња (5) и краците на рамката (3), над коишто јазичињата (5) се вовлечени.
, има уште 3 патентни барања



(51) **A 61B 5/05, A 61B 6/00, A 61B 5/103**

(11) **7963**

(13) T1

(21) **2017/523**

(22) 07/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP20100195033 15/12/2010 --

(96) 12/01/2011 EP11150726.5

(97) 12/04/2017 EP2465428

(73) **Medielma S.r.l.**

Viale Tiziano 21 20145 Milano, IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Spagnolini, Umberto; Bellorofonte, Carlo and Canonico, Michelangelo

(54) **СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА
ДЕТЕКЦИЈА И МЕТОД ЗА ЛОЦИРАЊЕ НА
ТУМОРИ/КАЛЦИФИКАЦИИ ВО ТКИВАТА**

(57) 1 Систем за детекција на ткивна
аномалија (1000), содржи:


антенски уред со сонда (100) структуриран да зрачи теснопојасен радио-фреквентентен сигнал на фреквенција под 700 MHz за да се озрачи ткиво во услови на близина на поле со цел да произведе резултирачки радио-фреквентентен сигнал; осцилатор со променлива

фреквенција (E-LS) што работи како извор на електромагнетни бранови поврзани со први и втори модулирачки модули (MOD1-MOD2) за да обезбеди електромагнетни сигнали; Модул на контролорот (4) конфигуриран за контрола на променлив фреквентен осцилатор (E-LS) што работи како извор на електромагнетен бран; приемниот уред (200) структуриран за да го прими добиениот сигнал и да обезбеди соодветни податоци; модул за обработка (300) структуриран за обработка на добиените податоци за да обезбеди информација која покажува откривање на аномалија во наведеното ткиво; назначено со тоа што:

антенскиот уред со сонда има фреквентен опсег со фиксно зрачење и е структуриран така што сигналот е расфрлен сигнал што произлегува од комбинација на сигналот за инцидент и сигналот за индуцирана радио-фреквенција произведен од зраченото ткиво; антенскиот уред со сонда (100) вклучува

најмалку една прва преносна антена (1) поврзана со првиот модул за модулација (MOD1) и структурирана да зрачи први електромагнетни бранови кои имаат прва линеарна поларизација и најмалку една втора предавателна антена (2) поврзана со вториот модул за модулација (MOD2) и структуриран да зрачи втори електромагнетни бранови што имаат втора линеарна поларизација ортогонална на првата поларизација; приемниот уред (200) вклучува најмалку една приемна антена која вклучува две приемни антени (RH1-RV1) ориентирани да примаат електромагнетни бранови според ортогоналната линеарна поларизација и најмалку еден модул за демодулација (DEM11); модулот за обработка (300) е структуриран да анализира од добиените податоци електричното поле на распрснување на енергија наспроти модел на фреквенција и да ја детектира споменатата аномалија поврзана со нули или минимум во споменатата шема.

, има уште 14 патентни барања



Нацрт 1.

(51) C 07C 67/52, C 07C 69/533, A 61K 9/00, A 61K 31/22, A 61K 9/06

(11) 7965
(21) 2017/524

(13) T1
(22) 11/07/2017

(45) 30/04/2018
 (30) US20100325032P 16/04/2010 US
 (96) 18/04/2011 EP11731076.3
 (97) 07/06/2017 EP2558435
 (73) **Leo Pharma A/S**
Industriparken 55 2750 Ballerup, DK
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OGBOURNE, Steven, Martin
 (54) **ОРТОТРОМБИЧЕН КРИСТАЛЕН ИНГЕНОЛ МЕБУТАТ**
 (57) 1 Кристална форма на ингенол мебутат којшто е ортотромбичен. , има уште 32 патентни барања

(51) **E 04F 11/18**
 (11) **7967** (13) T1
 (21) **2017/525** (22) 12/07/2017
 (45) 30/04/2018
 (30) IT2014BO00042 31/01/2014 IT
 (96) 29/01/2015 EP15153120.9
 (97) 12/04/2017 EP2902566
 (73) **Fondazione di' Persona**
Via Campo dei Fiori, 3/B 47100 Forli, IT
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) Amaducci, Fabrizio
 (54) **ПОСТ ЗА БАЛУСТЕРИ, ОГРАДИ И СЛИЧНО**
 (57) Пост за балустери, огради и слично, кои содржат цилиндрично тело (4), обезбедени со долен крај (5) погоден за фиксирање на подот, чекор од скалите (3) или друга слична

површина, и со горниот крај (6), спомнатитот столб (1) понатаму содржи ротирачки спој (7) поврзан со горниот крај (6) при што наведениот спој (7) содржи прв член (8) кој може да биде поврзан со горниот крај (6) и втор член (9) кој што може да се поврзе со оградата (11) од банистер (2) наведениот прв член (8) и наведениот втор член (9) кои содржат прваљ лента (16) која може да биде вметната во шуппината на горниот крај (6) на наведениот тубуларен елемент (4) и втора скала (17) кој може да се вметне во празнината на слободниот крај (10) на оградата (11) назначена со тоа што наведениот прв член (8) и наведениот втор член (9) се идентични и заменливи. , има уште 0 патентни барања

(51) **C 07K 16/30, C 07K 19/00, C 07K 16/32, C 07K 16/28, C 07K 16/00, C 12N 5/10, C 12N 15/62, C 12N 15/13, A 61K 51/10, A 61K 39/395**
 (11) **7969** (13) T1
 (21) **2017/526** (22) 12/07/2017
 (45) 30/04/2018
 (30) 20000195819P 11/04/2000 US
 (96) 20/03/2001 EP14189442.8
 (97) 14/06/2017 EP2857516

(73) **Genentech, Inc.**
One DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990, US
 (74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
 (72) Presta, Leonard G. and Miller, Kathy L.
 (54) **МУЛТИВАЛЕНТНИ АНТИТЕЛА И НИВНА УПОТРЕБА**
 (57) Композиција која што го опфаќа екстрактот на трици на Јовови солзи, при што екстрактот



на трици на Јовови солзи опфаќа C1 до C7 на алкохолан екстракт на трици на Јовови солзи (А) и екстракт на трици на Јовови солзи (В) добиен со помош на јаглерод диоксид во суперкритична флуидна состојба, а односот помеѓу масата C1 до C7 на алкохолан екстракт

на трици на Јовови солзи (А) спрема екстрактот на трици на Јовови солзи (В) добиен со помош на јаглерод диоксид во суперкритична флуидна состојба од околу 3:1 до околу 1:4. , има уште 10 патентни барања, има уште патентни барања

(51) **C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 9/00**

(11) **7970**

(13) T1

(21) **2017/528**

(22) 12/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP12191201 05/11/2012 --; EP13178248 26/07/2013 -- and US201313789655 07/03/2013 US

(96) 04/11/2013 EP13785869.2

(97) 03/05/2017 EP2914594

(73) **Bayer Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) JAUTELAT, Rolf; Li, Volkhart Min-Jian; FOLLMANN, Markus; VAKALOPOULOS, Alexandros; STASCH, Johannes-Peter; KNORR, Andreas; HARTUNG, Ingo; WUNDER, Frank; REDLICH, Gorden; BUCHGRABER, Philipp; HAUßFELD, Jorma; LINDNER, Niels; GROMOV, Alexey and BECKER-PELSTER, Eva Maria

(54) **АМИНО-СУПСТИТУИРАНИ ИМИДАЗО[1,2-А]ПИРИДИНКАРБОКСАМИДИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 ент-N-[(2S)-Амино-2-метилбутил]-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер А)

ент-N-(2-Амино-2-метилбутил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]-пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-метилфенил)-2,6-диметил-8-[(2,3,6-

трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-метилфенил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-5,5,5-трифлуоро-2-метилфенил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер А)

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-2,6-диметил-8-[(2,3,6-трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер А)

рац-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-2,6-диметилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид формат

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-2,6-

диметил-8-[(2,3,6-трифлуоробензил)окси]имидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер А)

[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-(дифлуорометил)-2-метилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер А)

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-(дифлуорометил)-2-метилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид (Енантиомер Б)

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-[(2,6-дифлуоробензил)окси]-6-(флуорометил)-2-метилимидазо[1,2-а]пиридин-3-карбоксамид

ент-N-(2-амино-3-флуоро-2-метилпропил)-8-

, има уште 19 патентни барања

(51) C 07C 259/04, C 07C 243/38, C 07C 235/78, C 07D 211/62, C 07D 401/04, C 07D 309/08, C 07D 307/68, C 07D 295/32, C 07D 205/04, C 07D 207/16, C 07D 491/107, C 07D 213/75, C 07D 233/06, C 07D 239/36, C 07D 261/04, C 07D 265/30, A 61K 31/197, A 61K 31/4015, A 61K 31/42, A 61K 31/5375, A 61K 31/495

(11) 7973 (13) T1
(21) 2017/529 (22) 12/07/2017
(45) 30/04/2018

(30) US201361772721P 05/03/2013 US

(96) 04/03/2014 EP14713656.8

(97) 03/05/2017 EP2964616

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC
901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) FLEURY, Melissa; HUGHES, Adam D. and
FENSTER, Erik

(54) НЕПРИЛИСИН ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение со формула I:

кадешто:

R1 е избрана од групата составена од H; C1-8 алкил опционално супституиран со еден или повеќе флуоро атоми; C1-Залкилен-C6-10арил; C1-Залкилен-C1-9хетероарил; C3-7циклоалкил;

C2-Залкилен-OH; -[(CH₂)₂O]1-3CH₃; C1-6алкилен-OC(O)R₂₀; C1-6алкилен-NR₂₁R₂₂; -CH₂CH(NH₂)-COOCH₃; C1-6алкилен-C(O)R₂₃; C0-6алкиленморфолин; C1-6алкилен-SO₂-C1-6алкил;
и

кадешто R₂₀ е избран од групата составена од C1-6алкил, -O-C1-6алкил, C3-7циклоалкил, -O-C3-7циклоалкил, фенил, -O-фенил, -NR₂₁R₂₂, -CH(R₂₅)-NH₂, -CH(R₂₅)-NHC(O)-O-C1-6алкил, и -CH(NH₂)CH₂COOCH₃; и
R₂₁ и R₂₂ се независно избрани од групата составена од H, C1-6алкил, и бензил; или R₂₁ и R₂₂ се земени заедно како -(CH₂)₃-6-, -C(O)-(CH₂)₃-, или -(CH₂)₂O(CH₂)₂; R₂₃ е избран од групата составена од -O-C1-6алкил, -O-бензил, и -NR₂₁R₂₂; R₂₄ е C1-6алкил или C0-6алкилен-C6-10арил; и R₂₅ е H, -CH₃, -CH(CH₃)₂, фенил, или бензил; R₂ е -OH, -CH₂OH, или -CH₂-O-C1-6алкил; и R₃ е H или -CH₃; R₄ и R₅ се независно избрани од групата составена од водород, хало, -OH, -CH₃, -OCH₃, -CN, и -CF₃; X е H, -C(O)-R₆, -C(O)-NR₇R₈, -C(O)-NR₉-NR₁₀R₁₁, -C(O)-NR₁₂-NR₁₃-C(O)-R₁₄, или -CH(R₁₅)-OR₁₆;

R₆ е C1-6алкил, C1-6алкилен-O-C1-6алкил, C6-



10арил, бензил, или C1-9 хетероарил;

R7 е H, -ОН, или C1-6алкил; R8 е C1-6алкил; -О-C1-6алкил; C5-6циклоалкил; C6-10арил; -О-C6-10арил; -О-бензил; пиридин опционално супституиран со хало, -ОН, C1-6алкил, или -О-C1-6 алкил; морфолин; или изооксазолидинон; или R7 и R8 се земени заедно за да формираат прстен избран од групата составена од:

и каде што а е 1 и R26 е -ОН, или а е 2 и секој R26 е независно хало или -C1-3алкилен-ОН; R27 е -C1-3алкилен-ОН, -C(O)NH₂, или -SO₂CH₃; b е 0, или b е 1 и R28 е -C1-3алкилен-ОН, или b е 2 и секој R28 е C1-6алкил; R29 е хало, -COOH, -ОН, -C1-3алкилен-ОН, -CH₂O-CH₃, -CONH₂, -CN, или пиридин; R30 е C1-6алкил или C3-7циклоалкил; R31 е -ОН или -C1-3алкилен-ОН; R32 е хало; C1-6алкил; C2-4алкилен-О-C1-6алкил; -C(O)O- C1-6алкил; -C(O)N(CH₃)₂; пиридин; -SO₂CH₃; -C(O)-фуран; или фенил супституиран со хало, -О-C1-6алкил,

или -CN; и R33 е H, -ОН, -О-C1-6алкил или -О-C6-10арил;

R9 е H или C1-6алкил; R10 е H или C1-6алкил; R11 е C1-6алкил; C1-9хетероарил опционално супституиран со хало, -ОН, C1-6алкил, или -О-C1-6алкил; дихидроимидазол; или фенил опционално супституиран со една или две групи избрани од хало, C1-6алкил, -О-C1-6алкил, и -NO₂; R12 е H или C1-6алкил; R13 е H или C1-6алкил; R14 е -О-бензил; пиридин опционално супституиран со хало, -ОН, C1-6алкил, или -О-C1-6алкил; фуран; или фенил супституиран со хало, -ОН, -О-C1-6алкил, или -NO₂; R15 е H или C1-6алкил; R16 е H, C1-6алкил, -[(CH₂)₂O]₁₋₃CH₃, C1-9хетероарил, бензил, или C6-10арил опционално супституиран со -ОН или -OCH₃; или R15 и R16 се земени заедно за да формираат -(CH₂)₄;

или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 31 патентни барања

(51) **C 22B 11/06, C 22B 1/04**

(11) **7976**

(13) T1

(21) **2017/530**

(22) 12/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) PCT/EP2013/001474 17/05/2013 --

(96) 24/06/2013 EP13732879.5

(97) 14/06/2017 EP2981629

(73) **Blücher GmbH**

Mettmanner Strasse 25 40699 Erkrath, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BÖHRINGER, Bertram; SCHÖNFELD, Raik;

DYACHENKO, Alexander and LARIN, Valeriy

(54) **МЕТОД И ПОГОН ЗА ОБРАБОТКА НА ПЕЧЕНИ ПИРИТИ**

(57) 1 Метод за прочистување на метали од руди и / или остатоци од руда во вид на

остатоци од пирит, каде што методот ги опфаќа следните чекори:

(а) обезбедување, особено подготвување, на почетен материјал во вид на најмалку една руда и/или остаток од руда, каде што почетниот материјал содржи:

(i) железо како главна компонента, и
(ii) најмалку еден благороден метал селектиран од злато и/или сребро; како и
(iii) најмалку еден друг метал селектиран од групата која што се состои од бакар, цинк, олово, кобалт, титаниум, манган, ванадиум и хром;

(б) третирање со оксидација, особено калцинација и/или оксидирачко печење на почетниот материјал кој што е добиен во чекорот (а) од методот со користење на најмалку еден агенс за оксидирање за да се добие железен оксид и оксиди од другите метали;

(в) хлорирање на производите од оксидацијата добиени во чекорот (б) од методот со користење на најмалку еден агенс за хлорирање кој што може да се рециклира, кој што опфаќа хлорирање на железен оксид и оксиди на другите метали за да се добие железен хлорид и хлориди на другите метали;

(г) издвојување на железниот хлорид кој што е добиен во чекорот (в) од методот и незадолжително хлоридите од другите метали од смесата на производите добиена во чекорот (в) од


(д) издвојување на благородниот метал од

смесата на производите добиена во чекорот (г) од методот;

каде што хлорирањето се врши во чекорот (в) од методот како реакција со цврста фаза и каде што агенсот за хлорирање кој што може да се рециклира се користи во чекорот (в) од методот, каде што агенсот за хлорирање кој што е употребен во чекорот (в) од методот се рециклира со прочистување и / или со издвојување на производите од реакцијата кои што резултираат од хлорирањето на производите од оксидацијата од агенсот за хлорирање, и последователната реакција на производите од реакцијата со пожелно неорганско соединение на хлор, каде што рециклирањето на агенсот за хлорирање се врши во уред за реакција и кондензација, и каде што, во чекорот (в) од методот хлорирањето се врши со користење на амониум хлорид како агенс за хлорирање; каде што хлорирањето на производите од оксидацијата добиени во чекорот (б) од методот извршено во чекорот (в) од методот и издвојувањето и/или изолирањето на железен хлорид извршено во чекорот (г) од методот се одвива во заеднички уред, каде што заедничкиот уред има прв дел за извршување на чекорот (в) од методот и втор дел за издвојување и/или изолирање на железниот хлорид, и

каде што погоре наведените чекори од (а) до (д) се вршат по погоре наведениот редослед.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 491/048, C 07D 417/14, C 07D 491/052, C 07D 495/04, A 61K 31/506, A 61K 31/454, A 61K 31/4439, A 61K 31/426, A 61K 31/5377, A 61P 25/24

(11) 7984

(13) T1

(21) **2017/531**

(22) 13/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) JP2009202893 02/09/2009 JP

(96) 02/09/2010 EP10813753.0

(97) 03/05/2017 EP2474543

(73) **Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.**

1-6-1, Ohtemachi Chiyoda-ku

Tokyo 100-8185, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) YAMADA, Koji and KANDA, Tomoyuki

**(54) ТЕРАПЕВТСКО СРЕДСТВО ЗА
СОСТОЈБИ НА НАРУШЕНО РАСПОЛОЖЕНИЕ**

(57) Дериват на тиазол претставен со формулата (IC):или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што се користи за третирање и/или профилакса на состојба на нарушено расположение која е одбрана од депресија мајор, дистимија, синдром кој се однесува на депресија, симптом на депресија кој настанал поради физичко нарушување и симптом на депресија индуциран од апликација на лек.

, има уште 3 патентни барања

(51) **A 01D 45/16**

(11) 7985

(13) T1

(21) 2017/532

(22) 13/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 20/07/2013 EP13003658.5

(97) 19/04/2017 EP2826357

(73) V.I.T. S.A. Processing Equipment

Sindos Industrial Area

P.O. Box 210

570 22 Thessaloniki, GR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) Tsikis, Stefanos

(54) **МАШИНА ЗА СЕЧЕЊЕ НА ЛИСТОВИ
ТУТУН СО ДРЖАЧ ЗА СТЕБЛА, ЗА
РАСТЕНИЈА КОИ РАСТАТ НА ИСТОК, ЗА
ЖНЕЕЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ЛИСТОВИТЕ ВО
МРЕЖЕСТИ КОШНИЦИ ЗА СОБИРАЊЕ СО
ПНЕВМАТСКО ПРЕНЕСУВАЊЕ**

(57) , има уште патентни барања

(51) **A 23G 1/00, A 23G 1/10, A 23G 1/06**

(11) **7986**

(13) T1

(21) **2017/535**

(22) 14/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) USP140844 24/12/2008 US

(96) 24/12/2009 EP09805829.0

(97) 26/04/2017 EP2378892

(73) **ODC Lizenz AG**

Alter Postplatz 2 6370 Stans, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000,
Скопје


(72) HÜHN, Tilo and LAUX, Roland

(54) **ПОСТАПКИ И ТЕХНИКИ ЗА
ПРЕРАБОТКА НА ЗРНА ОД КАКАО**

(57) 1 Постапка за преработка на зрна од
какао која што содржи:
додавање на вода на количество на зрна од

какао за да се формира суспензија;
влажно мелење на наведената водена
суспензија од зрната какао во првиот чекор на
грубо мелење во прв млин;
влажно мелење на наведената водена
суспензија од зрната какао во втор чекор на
фино мелење во втор млин така што се
добиели делови од зрната какао со големина на
деловите од 40 микрометри или помалку;
загревање на наведената водена суспензија од
зрна од какао до температура од 70 степени
Целзиуси или помалку;
декантирање на наведената водена суспензија
од зрна од какао така што наведената
суспензија е сепарирана во три фази, водена
фаза, масна фаза, и цврста.

, има уште 14 патентни барања



СПЛИКА 1

(51) **A 61K 38/08, A 61K 9/08, A 61P 3/14, A 61P 5/00**

(11) **7987**

(13) T1

(21) **2017/536**

(22) 14/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 27/06/2014 EP14742093.9

(97) 19/04/2017 EP3013318

(73) **Amgen Inc.**

One Amgen Center Drive

Thousand Oaks, California 91320, US


(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ**

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) YIN, Qun and MACLEAN, Derek

(54) **СТАБИЛНА ТЕЧНА ФОРМУЛАЦИЈА НА AMG 416 (ВЕЛКАЛЦЕТИД)**

(57) 1 Фармацевтска формулација која што содржи AMG 416 во течен раствор, каде што формулацијата има pH од 2.0 до 5.0, има уште 14 патентни барања



(51) В 01J 8/08, С 04В 16/08, С 04В 20/06, С 08J 9/16

(11) 7988

(13) Т1

(21) 2017/537

(22) 14/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP20130171708 12/06/2013 --

(96) 27/05/2014 EP14730456.2

(97) 19/04/2017 EP3008029

(73) Akzo Nobel Chemicals International B.V.
Velperweg 76

6824 BM Arnhem, NL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SVEDBERG, Lars-Olof and AJDÉN, Per


(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ДОБИВАЊЕ НА
ЕКСПАНДИРАНИ МИКРОСФЕРИ

(57) 1 Постапка за добивање на експандирани термопластични микросфери од неекспандирани термопластични микросфери кои термално експандираат коишто содржат обвивка од термопластичен полимер во која е

спакуван агент за надувување, споменатата постапка содржи:

(а) доведување во зона за загревање на кашестата маса од таквите експандирани термоспластични микросфери во течен медиум;
(б) загревање на кашестата маса во зоната за загревање, без директен контакт со било кој телен медиум за пренос на топлина, така што експандираните микросфери достигнуваат температура на која би започнале да експандираат при атмосферски притисок, и одржување на притисок во зоната за загревање којшто е доволно висок за да микросферите во кашестата маса не експандираат целосно, и,
(с) одведување на кашестата маса од експандираните микросфери од зоната за загревање во зона со притисок кој е доволно низок за да микросферите експандираат.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **B 23K 11/18, B 23K 11/14**

(11) **7989**

(13) T1

(21) **2017/538**

(22) 14/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 25/03/2014 EP14727904.6

(97) 03/05/2017 EP2978554

(73) **FONDITAL S.p.A.**

Via Cerreto 40

Vobarno (BS), IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SASSI, Fabio and NIBOLI, Orlando

(54) **МЕТОД ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА КРАЕН ДЕЛ
ОД ЕЛЕМЕНТ НА РАДИЈАТОР ЗА
ЗАГРЕВАЊЕ, И АЛУМИНИУМСКИ ЕЛЕМЕНТ
ЗА РАДИЈАТОР**

(57) 1 Метод за затворање на краен дел (6) од
алуминиумски елемент на радијатор за
загревање (1), кој ги опфаќа чекорите на:


- обезбедување значително цилиндрично
тело (2), направено од алуминиум и
обезбедено со внатрешна преграда (3) за
циркулација на вода и кое сочинува значителен
цилиндричен краен дел (6) кој се протега по
должината на оската (А) и има отвор на дното
(8) одвоен со крајниот раб (9); и капачето (20)
обликувано да го затвори отворот (8); крајниот
дел (6) и капачето (20) се обезбедени со
соодветни делови за топење (21, 22) со
соодветни контактни рабови (23, 24);
- се ставаат крајниот дел (6) и
капачето(20) во монтажна конфигурација, во
која крајниот дел (6) и капачето (20) се
допираат еден со друг преку соодветните
контактни рабови (23, 24) за да формираат
склоп (31);
- изведба на термо-електричен процес на
топење од склопот (31), во кој деловите за
топење (21, 22) се допират едни со други преку
соодветните контактни рабови (23, 24) се топат

и се спојуваат блиско за да се направи монолитен дел;

- назначен со тоа што термо-електричниот процес на топење ги опфаќа чекорите на: позиционирање на капачето (20) на прв елемент (44) и краен дел (6) на втор елемент (45), кои лизгаат едни во однос на други; се поврзуваат капачето (20) и краен дел (6) со соодветни електроди (41, 42); циркулира струја со моментална јачина низ склопот (31) помеѓу електродите (41, 42), и се применува аксијален удар за туркање на крајниот дел (6) и капачето (20) еден спроти друг за време на протокот на струјата; првиот елемент (44) што содржи туркачки член (46) кој се движи по должината на оската (А) и кој носи прва

електрода (41), кој го поддржува капачето (20), додека го држи споменатиот поклоп; втора електрода (42) што е распоредена над вториот елемент (45) и што е подвижна вертикално за да се доведи во контакт со крајниот дел (6) за да се пренеси струјата на целиот дел што треба да се истопи; и - назначено со тоа што во монтажната конфигурација контактните рабови (23, 24) на крајниот дел (6) и капачето (20) имаат соодветно еднаков облик и димензии на електродите (41, 42) и се наместени така што контактните рабови (23, 24) во исто време да ја достигнат состојбата на топење.

, има уште 8 патентни барања



(51) **B 01J 19/18, C 01B 17/20, C 01B 19/00, C 01G 1/12, C 01G 19/00**

(11) **7990**

(21) **2017/539**

(30) **AT20120030320U 25/07/2012 AT**

(13) **T1**

(22) **14/07/2017**

(45) **30/04/2018**

(96) **06/05/2013 EP13166709.9**

(97) **19/04/2017 EP2689840**

(73) **Rimmer, Karl**

Oberdorferweg 3 9231 Köstenberg, AT

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) Rimmer, Karl

(54) ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ХАЛКОГЕНИДИ

(57) 1 Постапка за производство на метални халкогениди, особено метални сулфиди, како што е калај сулфид, назначен со тоа што металот и халкогенот се во реакција на температура од 200-1700°C, особено од 800-1200°C, во сад (2, 3) да формираат метални халкогениди, карактеризирано со тоа што металот се додава во вид на парчиња во садот (2,

металот се загрева на температура од 200-1700°C, особено до 800-1200°C, и се топи халкогенот, кој има цврст или течен облик, најпрво се додава постоење во садот (2, 3), по подготовката на топење на металот садот (2, 3) е херметички затворен и испуштен со користење на инертен гас пред или после доплнувањето со метал и пред доплнувањето на халкогенот, и халкогенот и по избор друг метал се доведени преку канали што не пропуштаат гасови (7, 10) во садот (2, 3).

3), , има уште 11 патентни барања



Нацрт 1.

(51) C 07K 16/10, A 61K 39/42

(11) 7991

(13) T1

(21) 2017/541

(22) 14/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US20080129613P 08/07/2008 US;
US20090202581P 13/03/2009 US and
US20090213189P 15/05/2009 US

(96) 08/07/2009 EP09780311.8

(97) 26/04/2017 EP2315777

(73) Geneuro SA

Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-Les-Ouates,
CH

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BERNARD, Corinne; LANG, Alois, Bernhardt; PERRON, Hervé and BERTRAND, Jean-Baptiste

(54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА СПЕЦИФИЧЕН ЛИГАНД ВО ЗАБОЛУВАЊА ПОВРЗАНИ СО MSRV**

(57) 1 Лиганд кој содржи

- три комплементарно-детерминирани региони (CDRs) на променливиот регион на лесниот ланец (VL): CDR1, CDR2 и CDR3 соодветно поставени во SEQ ID No. 1, SEQ ID No. 2, SEQ ID No. 3,

- три CDRs од променливиот регион на тешкиот ланец (VH): CDR4, CDR5 и CDR6, соодветно поставени во и SEQ ID No. 6,

каде што наведениот лиганд се врзува за анти-лигандот кој се состои во аминокиселинската секвенца дефинирана со SEQ ID No. 20 или SEQ ID No. 32 и наведениот лиганд е избран од групата составена од антитело, scFv фрагмент и Fab фрагмент.

, има уште 9 патентни барања

(A)

QIVLTQSPFAIMASPGKVTIECSASSSVSYMYWYQKPGSSPKANLYET
SNLASGVFGFRFGSGSGSTSYELTISMEASDAATYYCQYQSLPIITPGSG
TWLEIK

(B)

QVQLQSGAEIWRPGAPVTLSCNASGTTFTDYEMHWVKOTPVNGLEWIGA
VARETQSGTAYNQRKFKGKATLTAAKSSSTAYMELRSLTSEDQSAVYYCTSTV
VPFAYWGQGTITATVSA

ФИГУРА 1

(51) C 07K 16/00, C 07K 16/10, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 16/32, C 12Q 1/68, C 40B 30/04

(11) 7992

(13) T1

(21) 2017/543

(22) 18/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201161539116P 26/09/2011 US

(96) 26/09/2012 EP12186010.0

(97) 28/06/2017 EP2604625

(73) Merus N.V.

Yalelaan 62 3584 CM Utrecht, NL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Logtenberg, Ton; Throsby, Mark and de Kruif, Cornelis Adriaan

(54) **ПРОИЗВОДСТВО НА МОЛЕКУЛИ ЗА ВРЗУВАЊЕ**

(57) 1 Постапка за добивање на барем две антитела коишто се врзуваат за избраниот антиген или епитоп од интерес, споменатата постапка ги содржи барем следните чекори:


а) обезбедување на популација на В клетки коишто изразуваат ограничен VL репертоар коишто содржат не повеќе од 10 различни VL региони, кадешто во суштина сите од споменатите В клетки носат барем еден VL, кадешто споменатата популација на В клетки е добиена од трансгенско не-човечко животно коешто има лимитиран VL репертоар, кадешто

споменатиот лимитиран VL репертоар е составен од помалку од 10 VL, кадешто споменатото не-човечко животно е имунизирано со споменатиот антиген, и кадешто споменатата популација на В клетки содржи В клетки добиени од слезина и/или барем еден лимфен јазол,
 б) добивање на нуклеински киселини од споменатите В клетки,
 с) опционално, проширување на нуклеинско киселински секвенци коишто кодираат имуноглобулински варијабилни региони на тешка низа во споменатиот примерок,
 д) барем делумно секвенционирање во суштина на сите добиени нуклеински киселини од чекор б) или производите за проширувањето од чекор

с),
 е) изведување на фрекфентни анализи на VH секвенци од чекор д), коишто содржат тешка низа на CDR3 секвенци,
 ф) избирање на 20 најзастапени VH секвенци,
 г) обезбедување на домаќински клетки со барем еден вектор којшто содржи барем еден од споменатите VH секвенци и барем една VL секвенца од споменатиот лимитиран VL репертоар,
 х) култивирање на споменатите домаќински клетки и дозволување на експресија на VH и VL полипептиди,
 и) добивање на споменатите антитела.

, има уште 11 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **С 12Н 1/22, В 65Д 13/02**

(11) **7993**

(21) **2017/544**

(30)

(96) 03/01/2013 EP13703129.0

(97) 19/04/2017 EP2870074

(73) **Bauer, Alois**

94036 Passau, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) **Bauer, Alois**

(54) **САД ЗА ТЕЧНОСТ НАПРАВЕН ОД МАТЕРИЈАЛ ОД ПРИРОДЕН КАМЕН, МЕТОД ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО И НЕГОВА УПОТРЕБА ВО МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ТЕЧНОСТИ НАМЕНЕТИ ЗА ПИЕЊЕ ШТО СОДРЖАТ АЛКОХОЛ**

(57) 1 Сад за течност (10) за производство и/или складирање течности, особено течности што содржат алкохол, наменети за пиење, при што садот за течност (10) има сад (12) отворен од едната страна, најчесто горната, и сид (14)

со внатрешна површина (16), која во најмала мера делумно, или значително целосно, е формирана како површина од цврст природен камен (18) специфичен по тоа што дел од внатрешната површина на сидот (16) е создаден со пресекување или дупчење или сечење на природниот камен или природниот камен е третиран со пескарење и како резултат на тоа првичната површина била рапава, а

потоа била подложена на третман за измазнување на површината што резултирало со тоа што рапавоста на третираната внатрешна сидна површина (16) се зголемила во однос на првичната рапавост што била создадена како резултат на пресекување или дупчење или сечење или пескарење. , има уште 14 патентни барања



(51) C 07C 275/18, C 07C 275/16, C 07C 275/00, C 07D 211/34, C 07D 213/82, C 07D 213/74, C 07D 213/61, C 07F 7/22, A 61K 9/127, A 61K 51/04, A 61K 51/00, A 61K 31/33, A 61K 31/44, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 9/10

(11) 7994

(13) T1

(21) 2017/545

(22) 19/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US20080085462P 01/08/2008 US and US20080111791P 06/11/2008 US

(96) 31/07/2009 EP09803670.0

(97) 30/05/2017 EP2318366

(73) The Johns Hopkins University

3400 N. Charles Street Baltimore, MD 21218, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) POMPER, Martin, Gilbert; MEASE, Ronnie, Charles and CHEN, Ying

(54) PSMA-ВРЗУВАЧКИ АГЕНСИ И НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение кое има структура

каде


што

Z е тетразол или CO₂Q; секое Q е независно селектирано од водород или заштитена група; и каде што m е 0, 1, 2, 3, 4, 5, или 6; R е пиридински прстен селектиран од групата која се состои од

Y е O, S, N(R'), C(O), NR'C(O), C(O)N(R'), OC(O), C(O)O, NR'C(O)NR', NR'C(S)NR', NR'S(O)₂, S(CH₂)_p, NR'(CH₂)_p, O(CH₂)_p, OC(O)CHR₈NHC(O), NHC(O)CHR₈NHC(O), или ковалентно врзување; каде што p е 1, 2, или 3, R' е H или C1-C6 аликил, и R₈ е водород, алкил, арил или хетероарил, од кои секој може да биде супституиран; R₂ е C1-C6 алкил; и R₃ е алкил, алкенил, алкинил, арил, или хетероарил од кои секој може да биде супституиран со флуор, јод, радиоизотоп на флуор, радиоизотоп на јод, хлор, бром, радиоизотоп на бром, или радиоизотоп на астатин, NO₂, NH₂, N⁺(R₂)₃, Sn(R₂)₃, Si(R₂)₃, Hg(R₂), или B(OH)₂; или фармацевтски прифатлива нивна сол.

кадашто X е флуор, јод, радиоизотоп на флуор, радиоизотоп на јод, хлор, бром, радиоизотоп на бром, радиоизотоп на астатин, NO₂, NH₂, N⁺(R₂)₃, Sn(R₂)₃, Si(R₂)₃, Hg(R₂), B(OH)₂, -NHNH₂, -NHN=CHR₃, -NHNH-CH₂R₃; n е 1, 2, 3, 4, или 5;

, има уште 19 патентни барања



ФИГУРА 1

(51)

(11) **7995**

(21) **2017/546**

(13) T1

(22) 19/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP20130003745 26/07/2013 --

(96) 23/07/2014 EP14747548.7

(97) 12/07/2017 EP3025552

(73) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **KLATT, Axel and COLETTI, Claudio**

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА**

ИЗБОР НА ПРИСТАП ЗА КОРИСНИЧКА

ОПРЕМА ВО МОБИЛНИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ,

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ, И СИСТЕМ

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИЗБОР НА ПРИСТАП

ЗА КОРИСНИЧКА ОПРЕМА

(57) 1 Постапка за подобрување на избор на пристап за корисничка опрема (20) во телекомуникациска мрежа којашто е мобилна телекомуникациска мрежа (100), телекомуникациската мрежа (100) содржи пристапна мрежа (110) и корисничката опрема (20) се наоѓа во радио станица (10) на пристапната мрежа (110), кадешто радио станицата (10) е опслужена со помош на засебна сервисна базна станица (111), кадешто корисничката опрема (20) е – дополнително поставена во радио станицата (10) – поставена во просторот на радио опфатот (11) на пристапна точка (112), кадешто корисничката опрема (20) е регистрирана со телекомуникациската мрежа (100) преку засебната базна сервисна станица (111),

кадешто корисничката опрема (20) содржи или прима податочен елемент со информација околу политиката поврзано со политиката околу воспоставувањето на конекцијата, со употреба на најмалку еден пренос на податоци од корисничката опрема (20) со телекомуникациската мрежа (100), преку пристапната точка (112) наместо преку

засебната базна сервисна станица (111), се карактеризира со тоа што во случај да


-- преносот на податоци помеѓу корисничката опрема (20) и телекомуникациската мрежа (100) треба да се воспостави или веќе е воспоставен, и

-- политиката овозможува воспоставување или продолжување на преносот на податоци од корисничката опрема (20) преку пристапната точка (112) наместо преку засебната базна сервисна станица (111),


постапката ги содржи следниве чекори:

-- во прв чекор, засебната базна сервисна станица (111) испраќа кон корисничката опрема информација за валидација (20), информацијата за валидација којашто има или позитивна вредност, која индицира на примена на политиката поврзана со податочен елемент со информација околу политиката, или негативна вредност, која индицира да не се примени политиката поврзана со податочен елемент со информација околу политиката, -- во втор чекор, како дополние на првиот чекор, корисничката опрема (20) која ја применува политиката поврзана со податочен елемент со информација околу политиката, во случај доколку информацијата за валидација има позитивна вредност, и корисничката опрема (20) го прекинува преносот на податоци или се воздржува од воспоставување на пренос на податоци преку пристапната точка (112) во случај доколку информацијата за валидација има негативна вредност.


, има уште 12 патентни барања



Слика 1



Слика 2



Слика 3

(51) **G 06M 1/24, A 61M 15/00**

(11) **7996**

(13) **T1**

(21) **2017/547**

(22) **20/07/2017**

(45) **30/04/2018**

(30) **GB0904059 10/03/2009 GB**

(96) **10/03/2010 EP10710406.9**

(97) **03/05/2017 EP2408498**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

2350 Luxembourg, LU

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **BACON, Raymond**


(54) **БРОЈАЧ**

(57) **1** Бројач кој што се состои од:

прв член 201 поставен во најмалку еден делумен спирален завој околу една

лонгитудинална оска на еден предмет чии движења и/или содржини треба да се бројат, при што споменатиот прв член има индикација или индикации 1002 кои што означуваат броене; втор член 202 кој што се протега генерално во правецот на споменатата лонгитудинална оска, при што споменатиот втор член е оперативно поставен така што се преклопува под и над еден или повеќе делови од споменатиот најмалку делумен спирален завој на споменатиот прв член; и средство 300 за да предизвика релативно движење помеѓу споменатиот прв и втор член, при што споменатото движење се состои од релативно растечка ротација околу споменатата лонгитудиналната оска.

, има уште 27 патентни барања



(51) **E 01F 15/14, F 16F 7/12**

(11) **7997**

(13) T1

(21) **2017/548**

(22) 20/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) SE1051278 02/12/2010 SE

(96) 01/12/2011 EP11845444.6

(97) 26/04/2017 EP2646624

(73) **Vik Ørsta AS**

Postboks 193

6151 Ørsta, NO

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GISSLIN, Lars-Ake


(54) **УБЛАЖУВАЧ НА УДАР ЗА ВОЗИЛА**

(57) 1 Ублажувач на удар за возила прилагоден за да биде поставен во безбедносни бариери долж патништата или железничките пруги, кој што се состои од уред за апсорбирање на силата (8) за забавување на силите на сударот на тие

возила, греда (3) и примач на сударот (9), кој што е поврзан за гредата и може да се поместува долж нејзината надворешна страна така што при евентуален судар на возило со примачот на судари, истиот е забавен со уредот за апсорбирање на силата, што се карактеризира со тоа што ублажувачот на ударот, исто така, има метален, издолжен влечен елемент (14), каде што уредот за апсорбирање на силата има кукиште (10) и најмалку две чивии (13) поставени паралелно една на друга во кукиштето, каде што издолжениот влечен елемент е поставен во споменатото кукиште така што тој се протега помеѓу и во контакт со чивиите, при што чивиите и издолжениот влечен елемент се поставени така што при заеднички движење на издолжениот влечен елемент и кукиштето еден кон друг, се случува промена на правецот на издолжениот влечен елемент кога поминува поткрај секоја чивија така што споменатото заедничко движење е забавено како резултат

од деформацијата на издолжениот влечен елемент при поминувањето на секоја чивија, каде што чивиите (13) и издолжениот влечен елемент (14) се позиционирани така што издолжениот влечен елемент добива промена на правецот од најмалку 90° кога ги поминува најмалку двете чивии, посебно, каде што еден од уредот за апсорбирање на силата (8) или издолжениот влечен елемент (14) е поврзан со

примачот на судар и може да се поместува заедно со него, додека другиот од овие е фиксно поврзан за земја или фиксна структура така што при евентуален судар на возило со примачот на судар, тој се забавува како резултат на заедничкото движење помеѓу уредот за апсорбирање на силата и издолжениот влечен елемент. , има уште 14 патентни барања



(51) **A 61K 39/39, A 61K 49/18, A 61K 9/51, A 61K 9/107, A 61K 9/14, A 61K 51/12**

(11) **7998**

(13) T1

(21) **2017/549**

(22) 20/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 14/11/2012 EP12790425.8

(97) 24/05/2017 EP2780036

(73) **Topas Therapeutics GmbH**

Falkenried 88, Haus B

20251 Hamburg, DE

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FREUND, Barbara; HEEREN, Jörg;

NIELSEN, Peter; CARAMBIA, Antonella; HERKEL,

Johannes; BRUNS, Oliver; LOHSE, Ansgar; LÜTH,

Stefan; WELLER, Horst and SALMEN, Sunhild


(54) **СОСТАВИ ОД НАНОЧЕСТИЧКИ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНИ Т КЛЕТКИ И ТРЕТМАН НА АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ И ДРУГИ ХРОНИЧНИ ИНФЛАМАТОРНИ СОСТОЈБИ**

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во создавање регулаторни Т клетки специфични за барем еден епитоп на Т клетка во субјект за третирање или спречување болест назначено

со тоа, што корисна е супресија на специфичен имунолошки одговор, каде што составот содржи наночестичка, наведената наночестичка содржи а) мицел што содржи амфифилен полимер што ја прави наночестичката растворлива во вода, and

б) пептид што го содржи барем едниот епитоп на Т клетка поврзан со надворешноста на мицелот.

, има уште 13 патентни барања



(51) A 61F 13/02

(11) 7999

(21) 2017/550

(13) T1

(22) 20/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP11167379 24/05/2011 --

(96) 24/05/2012 EP12724564.5

(97) 28/06/2017 EP2713972

(73) Takeda AS

Drammensveien 852

1383 Asker, NO

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) SCHÖNHOFER, Wolfgang; PEDERSEN, Pernille Dybendal; BERTELSEN, Poul; BRÆNDER, Henrik; BLANKA, Ingrid and LARSEN, Henrik Neuschäfer


(54) ЗАВИТКАН КОЛАГЕНСКИ НОСАЧ

(57) 1 Постапка за навиткување колагенски носач, колагенскиот носач содржи (i) колагенски слој и (ii) обложувачки слој содржи фибриноген и тромбин, наведената постапка ги содржи последователните чекори на:

- навлажување на барем дел од наведениот колагенски носач,
- навиткување на наведениот колагенски носач преку стегање на колагенскиот носач помеѓу пар на издолжени членови, и ротирање на парот на издолжени членови околу оската што е паралелна на надолжно продолжување на издолжените членови со цел да се навитка колагенскиот носач на членовите, додека колагенскиот носач е подржан преку уред за

поддршка, колагенски носач со стабилна форма.

- сушење на навитканиот колагенски носач, со што се обезбедува навиткан, има уште 20 патентни барања



Нацрт 1

(51) **F 16B 7/04, A 63B 21/16**

(11) **8000** (13) T1

(21) **2017/552** (22) 20/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) GB20090011495 02/07/2009 GB

(96) 18/06/2010 EP10728633.8

(97) 14/06/2017 EP2449269

(73) **Vertical Leisure Ltd**

181 Victoria Road

Barnet

Hertfordshire EN4 9PA, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **СООТЕ, Clive**

(54) **УРЕД ЗА СПОЈУВАЊЕ**


(57) 1 Уред за спојување на шипки кои потоа може да се разделат за подиуми за играње на шипка, уредот за спојување содржи:

тело (2; 102); и механизам (3; 103) којшто содржи прв навоен елемент (5) и член за зашрафување (7; 107) кои меѓусебно се во пар, наведениот механизам е создаден со цел да примени сила кон внатрешна површина на барем една од наведените цевки со вртење на наведениот член за зашрафување во однос на првиот навоен елемент, кадешто првиот навоен елемент содржи површина адаптирана за контакт со надворешната површина на телото, површината на првиот навоен елемент создадена со цел да примени сила кон наведената внатрешна површина на телот за примена силата кон внатрешната површина на барем една од наведените цевки, првиот навоен елемент е споен со внатрешната површина на телото со барем еден прицврстувач (6),

се карактеризира со тоа што најмалку едниот прицврстувач е адаптиран да му дозволи на првиот навоен елемент ориентација во однос на внатрешната површина на телото кога силата е применета кон внатрешната површина на барем една од наведените цевки, така што, за време на делувањето на механизмот за

зголемување на силата применета кон внатрешната површина на барем една од наведените цевки, оската на зашрафување (SA) на првиот навоен елемент и оската на зашрафување на членот за зашрафување остануваат во основа меѓусебно во линија.

, има уште 14 патентни барања



(51) G 01N 21/29, G 01N 33/543, G 01N 21/78, G 01N 21/55

(11) 8001

(13) T1

(21) 2017/554

(22) 20/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 26/07/2013 EP13771551.2

(97) 26/04/2017 EP2878950

(73) Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC); Universidad De Zaragoza and Fundación Agencia Aragonesa Para La Investigación Y El Desarrollo (ARAID) Serrano 117

28006 Madrid, ES; Campus Plaza San

Francisco Edif. Interfacultades C/ Pedro Cerbuna 12

50009 Zaragoza, ES and Paseo María Agustín

36 Edif. Pignatelli Puerta 30, Planta 3

50004 Zaragoza, ES

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) DEL PINO GONZÁLEZ DE LA HIGUERA, Pablo; PELAZ GARCIA, Beatriz; POLO TOBAJAS, Ester; GRAZÚ BONAIVÍA, ValeriaSP; MARTÍNEZ DE LA FUENTE, Jesús and PARRO GARCIA, Victor

(54) БИОСЕНЗОР КОЈ СОДРЖИ НАНО ЧЕСТИЧКИ НА МЕТАЛ

(57) 1 Биосензор за визуелна детекција кој содржи:


- а. молекул за препознавање на целен аналит кој е имобилизиран на подлога со површина која е осетлива на топлина;
- б. надворешен извор на светлост; и
- с. нано честички на метал со лента на површински плазмон, кој што се функционализираше со друг молекул за

препознавање кој што може да го препознае целен аналит;

каде под израз "површина која што е чувствителен на топлина" се подразбира секоја површина која што може да подлегне на структурна измена додека се затоплува, при што доаѓа до создавање на слика.

, има уште 16 патентни барања

ФИГУРА 1



(51) C 07H 1/04, C 07H 21/00, C 07H 19/10

(11) 8002

(13) T1

(21) 2017/555

(22) 21/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) JP20120287578 28/12/2012 JP

(96) 10/12/2013 EP13869663.8

(97) 14/06/2017 EP2940030

(73) YAMASA CORPORATION

10-1, Araocho 2-chome Choshi-shi
Chiba 288-0056, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) YAMADA, Kohei

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА
P1,P4-ДИ(УРИДИН 5'-)ТЕТРАФОСФАТ



(57) 1 Постапка за произведување на P1, P4-ди(уридин 5'-)тетрафосфат, којашто содржи реагирање на фосфорна киселина - активирачко соединение претставено со следната формула [II] или [III] со соединение на фосфорна киселина избрано од групата составена UMP, UDP, UTP и пиродифосфорна киселина или негова сол, исклучувајќи ја UTP слободна, во вода или хидрофилен органски растворувач, во присуството на метален јон избран од групата составена од железен (II) јон,

железен (III) јон, тривалентен алуминиум јон, од 1 или 2, тривалентен лантаниум јон, и тривалентен цериум јон.



кадешто R1 претставува уридил група којашто се сврзува за 5'-позиција; X претставува хетероциклична група составена од имидазолил група, бензимидазолил група и 1, 2, 4-триазолил група; и n претставува цел број

Слика 11



кадешто X претставува хетероциклична група избрана од групата составена од имидазолил група, бензимидазолил група и 1, 2, 4-триазолил група.

, има уште 7 патентни барања

(51) A 01N 43/40, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 01N 43/78, A 01N 43/80, A 01N 43/90, A 01P 3/00, C 07D 261/00, C 07D 277/00

(11) 8003

(13) T1

(21) 2017/556

(22) 24/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US2P 23/10/2007 US and US62400P 25/01/2008 US

(96) 23/10/2008 EP08842127.6

(97) 05/07/2017 EP2187748

(73) E. I. du Pont de Nemours and Company Wilmington, DE 19805, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GREGORY, Vann and PASTERIS, Robert, James

(54) **ФУНГИЦИДНИ СОЕДИНЕНИЈА И МЕШАВИНИ**

(57) 1 Фунгициден состав кој што содржи:

(а) најмалку едно соединение селектирано од 1-[4-[4-[(5R)-5-(2,6-дифлуорофенил)-4,5-



ди-хидро-3-изоксазолил]-2-тиазолил]-1-пиперидинил]-2-[5-метил-3-(трифлуорометил)-1Н-пиразол-1-ил]етанон, негов енантиомер или мешавина од тоа, N-оксиди, и соли од тоа; и

(б) најмалку едно дополнително фунгицидно соединение селектирано од амисулбром, азоксистробин, бентиаваликарб, боскалид, хлороталонил, бакар хидроксид, бакар оксихлорид, бакар сулфат, цијазофамид, цимоксанил, ципроконазол, дитианон, дифеноконазол, диметоморф, етабоксам, епоксиконазол, фамоксадон, фенамидон,

флуазилам, флуотпиколд, флузилазол, фолпет, фозетил-алуминиум, ипроваликарб, кресоксим-метил, мантокозеб, мандипропамид, металаксил, металаксил-М, метконазол, метирам, пентиопирад, фосфорна киселина и соли, пикоксистробин, пропамакарб, пропиконазол, пропинеб, проквиназид, пирадостробин, квиноксифен, тебуконазол, триадименол, трифлорсистробин, валифенал, и зоксамид.

, има уште 6 патентни барања

(51) **C 07K 14/525, C 07K 7/08, C 07K 16/22, C 07K 14/79, C 07K 14/76, C 07K 14/71, C 07K 14/705, C 07K 14/48, C 12N 15/00, A 61K 48/00, A 61K 45/06, A 61K 38/19, A 61K 38/17, A 61K 38/10, A 61P 29/02**

(11) **8004**

(13) T1

(21) **2017/557**

(22) 24/07/2017

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 14/03/2013 EP13711109.2

(97) 17/05/2017 EP2825208

(73) **Levicept Ltd.**

3 Burlington Gardens

London, Greater London W1S 3EP, GB

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) WESTBROOK, Simon

(54) **P75NTR НЕУРОТРОФИН СВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН ЗА ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА**

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K 31/5025, A 61P 7/02**

(11) **8005**

(13) T1

(21) **2017/558**

(22) 24/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201261638577P 26/04/2012 US and

US201361787680P 15/03/2013 US

(96) 24/04/2013 EP13721857.4

(97) 05/07/2017 EP2841437

(73) **Bristol-Myers Squibb Company and Université de Montréal**

Route 206 and Province Line Road

Princeton, NJ 08543, US and 2900 Boulevard

Edouard-Montpetit

Montreal, QC H3T 1J4, CA

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BANVILLE, Jacques; DEON, Daniel H.;

RUEDIGER, Edward H.; RÉMILLARD, Roger;

GAGNON, Marc; DUBÉ, Laurence; GUY, Julia;

PRIESTLEY, Eldon Scott; POSY, Shoshana L.;

MAXWELL, Brad D.; WONG, Pancras C.;

LAWRENCE, Michael, R. and MILLER, Michael, M.

(54) **ДЕРИВАТИ НА ИМИДАЗОТИАДИАЗОЛ И ИМИДАЗОПИРАЗИН КАКО ИНХИБИТОРИ НА**

ПРОТЕАЗНО АКТИВИРАН РЕЦЕПТОР 4 (PAR4) ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ТРОМБОЦИТНА АГРЕГАЦИЈА

(57) , има уште патентни барања

(51) **С 07J 63/00, А 61K 31/565, А 61P 29/00**

(11) **8010**

(13) T1

(21) **2017/559**

(22) 24/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201261687669P 27/04/2012 US;

US201361775288P 08/03/2013 US and

US201361780444P 13/03/2013 US

(96) 24/04/2013 EP13720708.0

(97) 14/06/2017 EP2841445

(73) **Reata Pharmaceuticals, Inc.**

2801 Gateway Drive, Suite 150 Irving, TX 75063-2648, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LIU, Xiaofeng; ANDERSON, Eric and

DECKER, Andrea


(54) **2.2-ДИФЛУОРОПРОПИОНАМИД**

ДЕРИВАТИ НА БАРДОКСОЛОН МЕТИЛ, ПОЛИМОРФНИ ФОРМИ И НАЧИНИ НА НИВНА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата:

или негова фармацевтска прифатлива сол.

, има уште 27 патентни барања



(51) **С 12C 1/02, А 23J 3/18, А 23L 5/20**

(11) **8023**

(13) T1

(21) **2017/560**

(22) 25/07/2017

(45) 30/04/2018

(30) RM20120468 02/10/2012 IT

(96) 29/04/2013 EP13731862.2

(97) 31/05/2017 EP2903453

(73) **Università degli Studi di Foggia****Via Gramsci, 89/91****71122 Foggia, IT**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) DI LUCCIA, Aldo; LAMACCHIA, Carmela and GIANFRANI, Carmela

(54) **МЕТОДА ЗА ДЕТОКСИФИКАЦИЈА ОД ГЛУТЕН ПРОТЕИНИ ОД ЗРНА НА ЖИТАРИЦИ**

(57) 1 Метода за детоксификација од gluten протеини од зрна на житарици, назначено со тоа, што ги опфаќа следниве фази:
 А. хидратација со вода на житните зрна, изведена во временска рамка помеѓу 30 минути и 3 часа со употреба на 500 ml вода за секои 100 грама од зрна;
 Б. отстранување на вода од житните зрна;
 Ц. третман во микробранова на житните зрна, изведен во временска рамка помеѓу една и три минути, со употреба на моќност помеѓу 750 и 1500 вати;
 Д. ладење на житните зрна.

, има уште 11 патентни барања

(51) **A 61K 31/7068, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(97) 31/05/2017 EP2370096

(11) **8017**

(13) T1

(21) **2017/651**

(22) 31/08/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP08291118 28/11/2008 --

(96) 27/11/2009 EP09775304.0

(73) **SANOFI****54, rue La Boétie 75008 Paris, FR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VRIGNAUD, Patricia and LEJEUNE, Pascale

(54) АНТИТУМОР КОМБИНАЦИИ ШТО СОДРЖАТ ЦИТАРАБИН И АНТИТЕЛА ШТО ПРЕПОЗНАВААТ СПЕЦИФИЧНО CD38

(57) 1 Фармацевтска комбинација што содржи антитело што специфично препознава CD38 и барем цитарабин, назначено со тоа, што

наведеното антитело е способно да убие D38+ клетка преку апоптоза, антитело-зависна клеточно-посредувана цитотоксичност (ADCC), и комплементарно-зависна цитотоксичност (CDC).

, има уште 18 патентни барања

(51) C 07C 275/28, C 07D 239/42, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 319/18, C 07D 317/58, C 07D 215/12, C 07D 417/12, C 07D 241/42, C 07D 295/20, A 61K 31/495, A 61K 31/496, A 61P 25/28, A 61P 25/22, A 61P 25/04

(11) 7947

(13) T1

(21) 2017/656

(22) 04/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US640869P 30/12/2004 US

(96) 29/12/2005 EP15160349.5

(97) 05/07/2017 EP2937341

(73) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Apodaca, Richard; Breitenbucher, J., Guy; Pattabiraman, Kanaka; Seierstad, Mark and Xiao, Wei

(54) ДЕРИВАТИВИ НА ФЕНИЛАМИД 4-(БЕНЗИЛ)-ПИПЕРАЗИН-1-КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА И СЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА ХИДРОЛАЗА НА АМИДИ НА МАСНИ КИСЕЛИНИ (ФААХ) ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА АНКСИОЗНОСТ, БОЛКА И ОСТАНАТИ СОСТОЈБИ

(57) Соединение кое што има Формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол или солват, каде што:

W1 и W2 се N и W3 е CR3; или

A1 е заменет пиридил кој што има еден или два супституенти, или заменет фенил кој што има еден, два или три супституенти;

каде што пиридилот е заменет со еден или два супституенти независно избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, amino, алкиламино, диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, (амино)алкил, хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил; каде што фенилот е заменет со еден, два или три супституенти независно избран од хало,

нитро, цијано, хидрокси, amino, алкиламино, диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло,



алкоксиалкил (амино)алкил,
 хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил,
 (диалкиламино)алкил,
 2

(цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил,
 меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил, или
 (хетероарил)алкил;

X е -O-; A2 е селектиран од групата која што се состои од:

- а) незадолжително заменет арил;
- б) незадолжително заменет хетероарил;
- в) незадолжително заменет хетероцикло; и
- г) незадолжително заменет циклоалкил;

E е селектиран од групата која што се состои од:

- а) хидрокси;
- б) алкокси; и в) -NR₁R₂; R₁ е селектиран од групата која што се состои од:

- а) водород;
- б) алкил;
- в) аралкил;
- г) (хетероцикло)алкил;
- д) (хетероарил)алкил;
- ѓ) (амино)алкил;
- е) (алкиламино)алкил;
- ж) (диалкиламино)алкил;
- з) (карбоксамидо)алкил;
- с) (цијано)алкил;
- и) алкоксиалкил;
- ј) хидроксиалкил; и

к) хетероалкил; R₂ е селектиран од групата која што се состои од водорот и алкил; или R₁ и R₂ земени заедно со азотниот атом за кој што тие се закачени формираат 3- до 8-член незадолжително заменет хетероцикло; R₃ е водород; Z е селектиран од групата која што се состои од -NR₅- и -O-; R₄ е селектиран од групата која што се состои од:

3

- а)
- б)
- в) хидроксиалкил;

г) хидрокси(циклоалкил)алкил; и
 д) (хетероцикло)алкил; секој R_{10a}, R_{10b}, R_{10c} и R_{10d} е независно селектиран од групата која што се состои од:

- а) водород;
- б) хидрокси;
- в) незадолжително заменет алкил;
- г) аралкил;
- д) (хетероцикло)алкил;
- ѓ) (хетероарил)алкил;
- е) (амино)алкил;
- ж) (алкиламино)алкил;
- з) (диалкиламино)алкил;
- с) (карбоксамидо)алкил;
- и) (цијано)алкил;
- ј) алкоксиалкил;
- к) хидроксиалкил;
- л) хетероалкил;
- љ) назадолжително заменет циклоалкил;
- м) назадолжително заменет арил;
- н) назадолжително заменет хетероцикло; и
- њ) назадолжително заменет хетероарил; или R_{10a} и R_{10b} земени заедно со јаглеродниот атом за кој што тие се закачени формираат 3- до 8 член незадолжително заменет циклоалкил или 3- до 8-член незадолжително заменет хетероцикло;

4

г е 1, 2 или 3;
 с е 1, 2, или 3; R₁₁ е селектиран од групата која што се состои од:

- а) хидрокси;
- б) алкокси; и в) -NR_{1a}R_{2a}; R_{1a} е селектиран од групата која што се состои од:

- а) водород;
- б) алкил;
- в) аралкил;
- г) (хетероцикло)алкил;
- д) (хетероарил)алкил;
- ѓ) (амино)алкил;
- е) (алкиламино)алкил;
- ж) (диалкиламино)алкил;
- з) (карбоксамидо)алкил;

s) (цијано)алкил;
и) алкоксиалкил;
j) хидроксиалкил; и
к) хетероалкил; R2a е селектиран од групата која што се состои од водород и алкил; или R1a и R2a земени заедно со азотниот атом за кој што тие се закачени формираат 3- до 8-член незадолжително заменет хетероцикло; R12 е селектиран од групата која што се состои од:

- а) водород;
- б) незадолжително заменет алкил;
- в) (амино)алкил;
- г) (алкиламино)алкил;
- д) (диалкиламино)алкил;
- ѓ) (карбоксамидо)алкил;
- е) (цијано)алкил;
- ж) алкоксиалкил;
- з) хидроксиалкил; и
- с) хетероалкил;

5

R5 е селектиран од групата која што се состои од:

- а) водорот
- б) алкил;
- в) хидроксиалкил; и
- г) алкилсулфонил; или R4 и R5 земени заедно со азотниот атом за кој што тие се закачени формираат 3- до 8-член незадолжително заменет хетероцикло; каде што незадолжително заменетиот алкил е или незаменет или заменет со еден, два или три супституенти независно избрани од нитро, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил и циклоалкил; каде што незадолжително заменетиот арил е или незаменет или заменет со еден до пет супституенти независно избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, amino, алкиламино,

диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, (амино)алкил, хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил, или (хетероарил)алкил;

каде што незадолжително заменетиот хетероарил е или незаменет или заменети со еден до четири супституенти независно избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, amino,

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, (амино)алкил,

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;

каде што незадолжително заменетиот циклоалкил е или незаменет или заменет со еден, два или три супституенти независно избрани од хало, нитро, цијано, хидрокси, amino,

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил,



циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, (амино)алкил, 6

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;

каде што незадолжително заменетиот хетероцикло е или незаменет или заменет со еден до четири супституенти независно селектирани од хало, нитро, цијано, хидрокси, amino,

алкиламино, диалкиламино, халоалкил, хидроксиалкил, алкокси, халоалкокси, арилокси, аралкилокси, алкилтио, карбоксамидо, сулфонамидо, алкилкарбонил, арилкарбонил, алкилсулфонил, арилсулфонил, уреидо, гванидино, карбокси, карбоксиалкил, алкил, циклоалкил, алкенил, алкинил, арил, хетероарил, хетероцикло, алкоксиалкил, (амино)алкил,

хидроксиалкиламино, (алкиламино)алкил, (диалкиламино)алкил, (цијано)алкил, (карбоксамидо)алкил, меркаптоалкил, (хетероцикло)алкил и (хетероарил)алкил;

под услов ако кога R4 и R5 земени заедно со азотниот атом за кој што тие се закачени формираат 3- до 8- член незадолжително заменет хетероцикло, тогаш R1 е селектиран од

групата која што се состои од:

- а) водород;
- б) (хетероцикло)алкил;
- в) (хетероарил)алкил;
- г) (амино)алкил;
- д) (алкиламино)алкил;
- ѓ) (диалкиламино)алкил;
- е) (карбоксамидо)алкил;
- ж) (цијано)алкил;
- з) алкоксиалкил;
- с) хидроксиалкил; и
- и) хетероалкил., има уште патентни барања

(51) **A 61K 8/362, A 61K 8/41, A 61Q 5/08, A 61Q 5/04, A 61Q 5/10, A 61Q 5/00**

(11) **7948**

(13) T1

(21) **2017/658**

(22) 04/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) 201361903239P 12/11/2013 US;

US201361861281P 01/08/2013 US;

US201361867872P 20/08/2013 US;

US201361885898P 02/10/2013 US;

US201414257056 21/04/2014 US;

US201414257076 21/04/2014 US;

US201414257089 21/04/2014 US and

US201462000340P 19/05/2014 US

(96) 01/08/2014 EP14758005.4

(97) 12/07/2017 EP3001809

(73) **LIQWD, INC.**

1482 East Valley Road, No.701 Santa Barbara, California 93108, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК


ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) PRESSLY, Eric D. and HAWKER, Craig J.

(54) **ПОСТАПКА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА КОСА И КОЖА**

(57) 1. Постапка за третирање на коса, кадешто косата содржи две или повеќе слободни тиолни групи, која опфаќа:

(а) нанесување на коса на формулација која содржи средство за врзување на формула I




кадешто,

А, В, С, е D се реактивни делови кои се во состојба да реагираат со слободни тиол групи од кои секој содржи едно или повеќе наелектризирања, каде што секој од реактивните делови А, В, С, и D независно содржи група избрана од група која ја сочинуваат сулфон, акрилатна група, метакрилатна група, стирен група, акриламидна група, метакриламидна група, малеатна група, фумаратна група, и итаконатна група;

(R)_n е врзувачка група која содржи два или повеќе наелектризирања во кои наелектризирањата се спротивни на наелектризирањата на реактивните делови, каде што R е мономер, n = 1-10, и каде што (R)_n не е полимер, и збирот на наелектризирањата е нула, и

Каде што реактивните делови се конски врзани за врзувачка група;

Каде секој p, q, r, и s е независно цел број од 0 до 25, и каде збирот p + q + r + s е еден или поголем од 2, во количина ефикасна за ковалентно врзување на слободни тиол групи; со услов средството за врзување на формула I не е сол на триметилат



каде што G е супституент кој е врзан за секундарна amino група на сперимидин, избран

од заситени или незаситени, линеарни или разгранати алкил групи создадени од 1 до 6 атоми јаглерод, каде што еден или повеќе јаглеродни атоми е опционо заменет со флуор, односно метил, етил, трифлуорометил, трифлуороетил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, пентил, хексил, етилен, винил, пропилен, бутилен; арил или арил-алкил групи, како што се фенил, нафтил, бензил, толил, каде што еден или повеќе јаглеродни атоми е опционо заменете со флуор, и каде што споменатите ариалкил групи опфаќаат заситени или незаситени, линеарни или разгранати алкил групи создадено до 1 до 6 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе атоми е опционо заменет со флуор, односно метил, етил, трифлуорометил, трифлуороетил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, пентил, хексил, етилен, винил, пропилен, бутилен; заситени или незаситени циклоалкил групи создадени со 3 до 8 јаглеродни атоми кои се опционо заменети со заситени или незаситени, линеарни или разгранати алкил групи создадени со 1 до 6 јаглеродни атоми, каде што еден или повеќе јагледнородни атоми се заменети со флуор, односно метил, етил, трифлуорометил, трифлуороетил, пропил, изопропил, бутил, изобутил, пентил, хексил, етилен, винил, пропилен, бутилен., има уште патентни барања

(51) A 61K 31/135, A 61K 9/28, A 61K 9/22

(11) 8020

(13) T1

(21) 2017/668

(22) 05/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201161506092P 09/07/2011 US

(96) 09/07/2012 EP12810860.2

(97) 09/07/2012 EP2729134

(73) Syntrix Biosystems Inc.

215 Clay Street NW Suite B-5 Auburn WA 98001, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ZEBALA, John, A.

(54) СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА


НАДМИНУВАЊЕ ОТПОРНОСТ НА ТРАМАДОЛ

(57) 1 Фармацевтски состав за орална администрација што содржи О-десметилтрамадол или негова фармацевтски прифатлива сол, назначено со тоа, што О-десметилтрамадолот е (1S, 2S)-О-

десметилтрамадол, или комбинација од двата (1R, 2R)-О-десметилтрамадол и (1S, 2S)-О-десметилтрамадол, каде што фармацевтскиот состав е орална дозирна форма со продолжено ослободување, и каде што оралната дозирна форма со продолжено ослободување има стапка на ин витро растворање одбрано од групата составена од помеѓу 15 и 74% О-десметилтрамадол ослободен после 1 час; помеѓу 28 и 91% О-десметилтрамадол ослободен после 2 часа; помеѓу 38 и 101% О-десметилтрамадол ослободен после 3 часа; помеѓу 47 и 105% О-десметилтрамадол

ослободен после 4 часа; помеѓу 59 и 105% О-десметилтрамадол ослободен после 6 часа; помеѓу 68 и 105% О-десметилтрамадол ослободен после 8 часа; помеѓу 75 и 105% О-десметилтрамадол ослободен после 10 часа; помеѓу 79 и 105% О-десметилтрамадол ослободен после 12 часа; и 100% О-десметилтрамадол ослободен после 24 часа, кога е измерено со користење УСП Апарат I Баскет Метода на 75 врт/мин во 900 мл 0.05 М фосфат пуфер со pH 7.2 на 37°C. , има уште 12 патентни барања

Напрг 1



(51) C 07D 471/04, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 31/5377, A 61P 35/00, A 61P 31/12, A 61P 31/10, A 61P 25/28, A 61P 19/00

(11) 8019

(21) 2017/676

(13) T1

(22) 07/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201261620107P 04/04/2012 US

(96) 13/03/2013 EP13772420.9

(97) 21/06/2017 EP2760285

(73) Samumed, LLC

9381 Judicial Drive Suite 160 San Diego, California 92121, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) HOOD, John; WALLACE, David, Mark and KC, Sunil, Kumar

(54) **ИНДАЗОЛ ИНХИБИТОРИ НА WNT
СИГНАЛНАТА ПАТЕКА И ТЕРАПЕВТСКИ
УПОТРЕБИ НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Соединение со формулата:

или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 4 патентни барања



(51) **H 04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/46**

(11) **7951**

(13) T1

(21) **2017/677**

(22) 07/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201161501974P 28/06/2011 US

(96) 27/06/2012 EP15153503.6

(97) 06/09/2017 EP2887670

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**

**129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **Seregin, Vadim and Kim, Il-koo**

(54) **Постапка и уред за кодирање на видео
и постапка и уред за декодирање на видео,
придружувано со внатрешно предвидување**

(57) 1 Постапка за декодирање на видео која
што

содржи:

програма за синтаксичка анализа
конфигурирана за

добивање на најверојатниот одбележувач на
режим, од податочниот тек, кој покажува дали
еден од режимите кандидати на внатрешно
предвидување е употребен за утврдување на
режимот да внатрешно предвидување на
тековниот блок;

и
синтаксичка анализа, од податочниот тек, на
индекс на режим кој што покажува еден помеѓу


кандидатите од режими на внатрешно
предвидување вклучени во листата на
кандидати, кога најверојатниот одбележувач на
режим укажува дека еден од кандидатите за
режими на внатрешно предвидување е
употребен;

определувачот на листата на кандидати
е конфигуриран да:
утврди фиксиран број на кандидати од режими
на внатрешно предвидување во листата на
кандидати според режимите на предвидување
на левиот блок и горниот блок; и
изведувач на внатрешно предвидување
конфигуриран да врши внатрешно
предвидување на тековниот блок користејќи
режим на предвидување, означен од индексот
на режимот, помеѓу режимите кандидати за
внатрешно
кадешто,


определувачот на листата на кандидатите ги
определува режимите кандидати за внатрешно
предвидување за вклучување на реимите на
внатрешно предвидување на левиот и горниот
блок, кога режимот за внатрешно
предвидување од левиот блок не е еднаков на
режимот за внатрешно предвидување на
горниот блок и кандидатите од режимите за
внатрешно предвидување вклучуваат планарен

режим, кога режимите за внатрешно левиот блок е DC режим. предвидување на левиот блок и горниот блок се меѓусебно еднакви и внатрешниот режим на , има уште 0 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) G 01F 1/00, G 01F 1/28, G 01N 29/36, G 01N 29/032, G 01P 5/24, F 16T 1/48, F 28B 9/08, F 28B 11/00, F 28F 17/00

(11) 7952

(13) T1

(21) 2017/678

(22) 07/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) DE201210220505 09/11/2012 DE

(96) 07/11/2013 EP13788981.2

(97) 21/06/2017 EP2917631

(73) Gestra AG

Münchener Straße 77 28215 Bremen, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JANZEN, Sergej; SCHRÖTER, Holger and KLATTENHOFF, Jürgen

(54) **НАДГЛЕДУВАЊЕ НА КОНДЕНЗАТ ЗА ДРЕНАЖА**

(57) 1 Постапка за надгледување на кондензат за дренажа (20) којашто ги вклучува чекорите


на:

а) обезбедување на сензор за проток (1) за детектирање на карактеристики на проток во цевка и/или местото на коешто се наоѓа медиумот, кадешто медиумот е во форма на повеќе-фазен проток,

б) детектирање на начинот на делување на вибрација во мерната локација (8) обезбедено на вибрационото тело (9) на сензорот за проток (1) со помош на вибрациски претворац (112), и в) електронска евалуација на начинот на делување на вибрацијата на вибрационото тело (9),

кадешто на мерната локација (8) се забележуваат вибрациите во прв регион (2) на вибрационото тело (9), коишто се обезбедени барем делумно во или соседно на протокот од

медиумот, и втор регион (3) на вибрационото тело (9), коишто се надвор од протокот. , има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **C 22B 1/04, C 22B 7/00, C 22B 11/08**

(11) **7953**

(13) T1

(21) **2017/679**

(22) 11/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) PCT/EP2013/001475 17/05/2013 --

(96) 24/06/2013 EP13731743.4

(97) 02/08/2017 EP2981628

(73) **Blücher GmbH**

40699 Erkrath, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BÖHRINGER, Bertram; SCHÖNFELD, Raik; DYACHENKO, Alexander and LARIN, Valeriy

(54) **Постапка и уред за производство на железо од печен пирит**

(57) 1 Метод за експлоатација / обновување на метално железо и / или железо хлорид од руди и / или остатоци од руди во форма на пиратски

остатоци, при што методот ги содржи следните чекори на постапката:

(а) обезбедување, особено, подготовка, на почетниот материјал во форма на најмалку една руда и / или остатоци од руда, при што почетниот материјал содржи:

(i) железо како главна компонента, и
(ii) најмалку еден благороден метал селектиран од злато и / или сребро;
(iii) најмалку уште еден метал селектиран од групата составена од бакар, цинк, олово, кобалт, титан, манган, ванадиум и хром;


(б) оксидационен третман, особено калцинација и / или оксидативно печење, на почетниот материјал предвиден во постапката чекор (а) користејќи најмалку едно оксидирачко средство за добивање на железен оксид и оксиди на

понатамошните метали;
(в) хлорирање на производи за оксидација добиени со методот чекор (б), користејќи најмалку едно средство за хлорирање што може да се рециклира, кое опфаќа хлорирачки железен оксид и оксиди на понатамошните метали за добивање на железен хлорид и хлориди на другите метали;
(г) селективно одвојување на железен хлорид од мешавината на производот добиена во постапката чекор (в) и последователно отстранување на хлориди од понатамошните метали од мешавината на производот ослободена од железен хлорид, при што селективното одделување на железо хлоридот се врши со помош на сублимација од железен хлорид, додека хлоридот од железо хлорид селективно одвоен како таков на овој начин се добива со последователна десублимација, или селективно селектираниот железен хлорид на овој начин се редуцира за да се добие метално

железо;

при што хлорирањето се изведува како реакција на цврста фаза со користење на (NH₄Cl) како агент за хлорирање, амониум хлоридот кој се користи како средство за хлорирање во методот чекор (в), при што амониум хлоридот кој се користи како хлорирачки агенс се рециклира со обновување на амонијак (NH₃) којшто произлегува од хлорирачкиот агенс преку хлорирање на производи за оксидација и последователна реакција на амонијакот со водороден хлорид (HCl) и каде што рециклирањето на амониум хлоридот се изведува во реакција и кондензационен апарат и при што горенаведените чекори на постапката (а) до (г) се вршат во горенаведениот редослед.

, има уште 14 патентни барања



Слика 1

(51) **C 07D 403/12, A 61K 31/495, A 61K 31/505**

(11) **7954**

(13) T1

(21) **2017/680**

(22) 11/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) PCT/CN2013/072250 06/03/2013 --

(96) 05/03/2014 EP14710620.7

(97) 09/08/2017 EP2964638

(73) **Astrazeneca AB**

151 85 Södertälje, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LI, David, Yunzhi; WANG, Jiabing; YANG, Zhenfan; ZENG, Qingbei and ZHANG, Xiaolin

(54) **КВИНАЗОЛИН ИНХИБИТОРИ ЗА АКТИВИРАЊЕ НА МУТАНТНИ ФОРМИ НА**


РЕЦЕПТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА РАСТ

(57) 1 Соединение со формула (I):



или негова фармацевтски прифатлива сол.

, има уште 15 патентни барања



Слика 1: форма А на образец за дифракција на прашок со X-зраци

(51) **A 61B 17/326, A 61B 17/115**

(11) **7959**

(13) T1

(21) **2017/681**

(22) 11/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) CN201210169127 28/05/2012 CN

(96) 26/10/2012 EP12877095.5

(97) 21/06/2017 EP2856954

(73) **Shang, Jianzhong**

Wuhu, Anhui 241000, CN

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Shang, Jianzhong

(54) **АНАСТОМАТ ЗА ОБРЕЖУВАЊЕ ЗА ЕДНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Апаратура за обрежување за една употреба, која што се состои од:

уред за фиксирање (3) кој што има надворешен сид (31), при што надворешниот сид има отвор;


сечило (32) поставено долж внатрешната површина на надворешниот сид, при што сечилото се состои од прв паралелен дел од сечилото (311A) и втор паралелен дел од сечилото (311B) кои што си одговараат еден со друг кога уредот за фиксирање е во затворена позиција, при што сечилото понатаму се состои од внатрешен периферен раб на сечилото;

средство (41, 42) за држење на уредот за фиксирање во затворена позиција; и прстен од баланус (balanus ferrule)(1);

што се карактеризира со амортизациски прстен (2, 2') кој што се позиционира спроти сечилото, при што прстенот од баланус е поставен во амортизацискиот прстен и уредот за фиксирање, така што при употреба кожичката (7) може да биде вметната помеѓу амортизацискиот прстен и прстенот од баланус, а амортизацискиот прстен е поставен помеѓу сечилото и кожичката; и

жлеб (21, 33), при што жлебот (33) се наоѓа долж внатрешниот периферен раб на сечилото (32) за примање на амортизацискиот прстен (2), или се наоѓа (21) долж работ на амортизацискиот прстен (2') за прифаќање на внатрешниот периферен раб на сечилото (32) или за прифаќање на целото сечило (32).

, има уште 21 патентни барања



СЛИКА 1А

(51) **A 61N 1/32**

(11) **7961**

(13) **T1**

(21) **2017/682**

(22) **11/09/2017**

(45) **30/04/2018**

(30) DE202013000390U 16/01/2013 DE

(96) 16/01/2014 EP14705473.8

(97) 25/11/2015 EP2945695

(73) **Swiss SPA System Ltd.**

Hong Kong, CN

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GIMELLI, Bruno and DOYLE James, N., Jr.

(54) **РАЧЕН УРЕД ЗА ТРЕТМАН НА КОЖАТА СО ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА**


(57) 1 Рачен уред за третман на кожата со електрична струја, кој што се состои од:

прва надворешна електрода (7) која што е во контакт со раката кога корисникот го држи уредот во своја рака заради употреба, втора надворешна електрода (3) која што може да биде поставена во областа на кожата која што треба да се третира, батерии, чии полови

се електрично поврзани за електродите додека уредот работи, оддел (72) за сместување на батериите, при што одделот е покриен со капак за куќиштето во вид на школка (75) чија надворешност формира секција од надворешната област на куќиштето на уредот, каде што има коло за полнење, а батериите се батерии кои што може да се дополнуваат (73), што се карактеризира со тоа што одделот (72) е покриен со подвижен капак на одделот (77) чија што внатрешна страна е насочена кон батериите (73) во одделот, а на чија што надворешна страна е поставен втичница со најмалку два по-ла, и

капакот на одделот (77) е сместен во капакот на куќиштето (75).

, има уште 9 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **F 16L 15/06, E 21B 17/042**

(11) **7962**

(13) T1



(21) **2017/683** (22) 11/09/2017
(45) 30/04/2018

(30) AT8942008 03/06/2008 AT

(96) 26/05/2009 EP09756944.6

(97) 05/07/2017 EP2283203

(73) **Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg**
8652 Kindberg-Aumühl, AT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) TEODORIU, Catalin and FRITZ, Gernot

(54) **ПОВРЗУВАЊЕ НА ЦЕВКИ**

(57) 1 Поврзување на цевки, особено за цевка за довод на гас со навој, која што се состои од внатрешен и надворешен дел (I, A), каде што внатрешниот и надворешниот дел (I, A) се внатрешен дел на цевката (I) и надворешен дел на цевката (A) или два внатрешни делови на цевката (I) и надворешен прстен (A), каде што врска за спојување на цевките во регионот на поврзување се споеени со контакт притисок и инсерт притисок, каде што поврзувањето на цевките се постигнува со користење на три региони, каде што регионите на поврзување на зацврстувањето (1) и запирањето (2) на внатрешните и надворешните делови (I, A)

имаат соодветни површини на зацврстување (1I, 1A) кои што се накосени на крајот на внатрешниот дел на цевката (I) кон оската на цевката (x), а на предната страна имаат површини за запирање накосени кон овие површини на зацврстување (1I, 1A), каде што површините на зацврстување (1I, 1A) и површините на запирање (2I, 2A) имаат форма на засечен конус накосен во спротивен правец, при што надворешниот дел (A) има нагиб во однос површината на зацврстување (1I, 1A) од приближно 1:10 во однос на дијаметарот на цевката, а површината за запирање (2I, 2A) има агол бета од 10° до 20°, пожелно од приближно 15°, кон вертикалата на оската и каде што преминот (3) е формиран од зацврстувањето (1) и запирањето (2) на поврзачните делови на споменатите делови без контакт со коаксијален средишен простор или празен простор (R) преку коаксијалниот засек (RA) од внатрешната површина на сидот (3A) во надворешниот дел (A) во зависност од тоа дали коефициентот на должината во правец на оската на преминот добиен без контакт (3) кон должината на зацврстувањето (1) дава вредност од 0.4 до 1.7. , има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 39/00**

(11) **7964**

(13) **T1**

(21) **2017/684**

(22) **11/09/2017**

(45) **30/04/2018**

(30) **US201161502649P 29/06/2011 US and US421470P 09/12/2010 US**

(96) **09/12/2011 EP11846757.0**

(97) **19/07/2017 EP2649086**

(73) **The Trustees of The University of Pennsylvania**

Philadelphia PA 19104-6283, US

(74) **Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО**


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **JUNE, Carl, H.; LEVINE, Bruce, L.; PORTER, David, L.; KALOS, Michael, D. and MILONE, Michael C.**

(54) **УПОТРЕБА НА ХИМЕРНИ АНТИГЕН РЕЦЕПТОР-МОДИФИЦИРАНИ Т КЛЕТКИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР**

(57) **1 Т клетка генетички модифицирана за да изразува CAR каде што CAR опфаќа (а) антиген врзувачки домен кој што е анти-CD19 scFv кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 20, (б) костимулирачки 4-1BB сигнализирачки регион, и (ц) CD3 зета сигнализирачки домен кој што ја содржи аминокиселинската низа од НИЗА ИД БР: 24, за употреба во метод за третирање на канцер кај човек, каде што се обезбедува ремисија на канцерот, и каде што човекот е отпорен на најмалку еден хемотерапевтски агенс. , има уште 17 патентни барања**



(51) C 12N 5/16, C 12N 15/67

(11) 7966

(13) T1

(21) 2017/685

(22) 11/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) WO2010EP07362 03/12/2010 --

(96) 02/12/2011 EP11791447.3

(97) 09/08/2017 EP2646557

**(73) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH
and Translationale Onkologie an der
Universitätsmedizin der JGU Mainz gGmbH
(TRON)**

**An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and
Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim;


POLEGANOV, Marco and HERZ, Stephanie

(54) ПОСТАПКА ЗА КЛЕТОЧНА РНК ЕКСПРЕСИЈА

(57) 1 Постапка за добивање на клетки коишто имаат карактеристики на матична клетка ин витро којашто ги содржи чекорите

(i) редуцирање на активноста на РНК-зависна протеин киназа (PKR) во клеточна популација којашто содржи соматски клетки, (ii) воведување на РНК способна за изразување на еден или повеќе фактори коишто дозволуваат репрограмирање на соматските клетки во клетки коишто имаат карактеристики на матична клетка во барем дел од соматските клетки и (iii) дозволување на развојот на клетки коишто имаат карактеристики на матична клетка.

, има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85**
 (11) **7968** (13) T1
 (21) **2017/686** (22) 11/09/2017
 (45) 30/04/2018

(30) US201161547974P 17/10/2011 US;
 US201261597969P 13/02/2012 US and
 US201261658459P 12/06/2012 US

(96) 17/10/2012 EP12783456.2

(97) 14/06/2017 EP2627773


(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John;**
GURER, Cagan; MURPHY, Andrew J. and
MEAGHER, Karolina A.

(54) **ГЛУВЦИ СО ТЕЖОК СИНЦИР НА**
ОГРАНИЧЕН ИМУНОГЛОБУЛИН

(57) 1 Глушец чиј локус на тежок синцир на ендеген имуноглобулин е ограничен во тоа дека содржи еден човечки генетски сегмент VH, еден или повеќе човечки генетски сегменти DH и еден или повеќе човечки генетски сегменти JH, а не содржи локус на варијабилна регија на тежок синцир на функционален ендеген имуноглобулин; глушецот што понатаму содржи еден или повеќе човечки имуноглобулин генетски сегменти VL операбилно поврзани со еден или повеќе човечки генетски сегменти JL, каде што единствениот човечки генетски сегмент VH, еден или повеќе човечки генетски сегменти DH и еден или повеќе генетски сегменти JH се операбилно поврзани со нечовечки ген на константна регија на имуноглобулин, каде што единствен човечки генетски сегмент VH е VH1-69 или негова полиморфна варијанта.
 , има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) C 07D 401/14, C 07D 405/12, C 07D 233/90,
C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 403/04, C
07D 403/12, A 61K 31/4418, A 61P 25/08

(11) 7971

(13) T1

(21) 2017/687

(22) 12/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201161530678P 02/09/2011 US and
US201261651611P 25/02/2012 US

(96) 31/08/2012 EP12770217.3

(97) 05/07/2017 EP2753606

(73) Purdue Pharma LP


Stamford, CT 06901-3431, US

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) TAFESSE, Laykea; SHAO, Bin; YAO,
Jiangchao; NI, Chiyu; PARK, Minnie and
YOUNGMAN, Mark

(54) ПИРАМИДИНИ КАКО БЛОКАТОРИ НА
НАТРИУМОВИ КАНАЛИ

(57) Соединение на формула (I):



кадешто:

- Z е -N- или >CH;
- R1 е -H или -C1-4 алкил;
- Ar1 е 2-тиазолил, 2-пиридил, 3-пиридил, 4-пиридил, 2-пиримидинил, 4-пиримидинил, или фенил, секој незаменет или заменет на јаглерод член на прстен со една или две Ra функционални групи;
- кадешто секоја Ra функционална група е независно избрана од група која ја сочинуваат -C1-4алкил, -C2-4алкенил, -OH, -OC1-4алкил, хало, -CF3, -OCF3, -SCF3, -SH, -S(O)0-2C1-4алкил, -OSO2C1-4алкил, -CO2C1-4алкил, -CO2H, -COC1-4алкил, -N(Rb)Rc, -SO2NRbRc, -NRbSO2Rc, -C(=O)NRbRc, -NO2, i-CN, кадешто Rb и Rc секој се независно -H или -C1-4алкил; и
- Ar2 е:

фенил фузиран со два соседни јаглеродни атоми на прстенот за група избрана од група која ја сочинуваат

-(CH₂)₃-5- кој има 0 или 1 двострука врска, -(CH₂)₂-3-O-, -OCH₂CH₂O-, и -OCF₂O- со што формира фузиона прстенаста структура; или фенил заменет на соседниот прстен од јаглеродни атоми со -OCH₂O- со што формира 4-бензо[1,3]диоксолил; секоја фенил функционална група понатаму незаменета или заменета со еден, два, или три s Re супституенти, каде што секој Re супституент е

независно избран од група која ја сочинуваат - C1-4алкил, -C2-4алкенил, -OH, -OC1-4алкил,хало, -CF₃, -OCF₃, -SCF₃, -SH, -S(O)0-2C1-4алкил, -OSO₂C1-4алкил, -CO₂C1-4алкил, -CO₂H, -COC1-4алкил,-N(Rb)Rc, -SO₂NRbRc, -NRbSO₂Rc, -C(=O)NRbRc, -NO₂, и -CN, каде што Rb и Rc се како што е дефинирано претходно;

Или фармацевтски профатлива сол на тоа соединение.

(51) **A 61K 31/517, A 61K 9/51, A 61K 9/16, A 61K 47/12**

(11) **7972**

(13) T1

(21) **2017/688**

(22) 12/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201361878227P 16/09/2013 US and US201461939332 13/02/2014 US

(96) 12/09/2014 EP14772420.7

(97) 19/07/2017 EP3046584

(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Södertälje , SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ASHFORD, Marianne Bernice; NOLAN, James Martin III; SHIN, Eyoung; SONG, Young-Ho; TROIANO, Greg and WANG, Hong

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ ПОЛИМЕРНИ НАНОЧЕСТИЧКИ И МЕТОДИ ЗА ПРАВЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ**

(57) 1 Терапевтска наночестичка што содржи 55 до 85 тежински проценти од двоен блок поли(млечна)киселина-поли(етилен)гликол кополимер, назначено со тоа, што терапевтската наночестичка содржи 10 до 30 тежински проценти поли(етилен)гликол, 5 до 20 тежински проценти од памоична киселина и 10 до 25 тежински проценти од 2-(3-((7-(3-(етил(2-хидроксиетил)амино)пропокси)-хиназолин-4-ил)амино)-1H-пирозол-5-ил)-N-(3-флуорофенил)ацетамид ("AZD1152 hqpa"). , има уште 23 патентни барања



Hanger 1

- (51) A 61K 31/136, A 61K 31/4745, A 61K 31/704, A 61K 9/16, A 61K 38/38, A 61K 47/40, A 61K 9/14, A 61K 31/7068

- (11) **7974** (13) T1
(21) **2017/689** (22) 12/09/2017
(45) 30/04/2018

- (30) KR20120129722 15/11/2012 KR
(96) 15/11/2013 EP13854991.0
(97) 14/06/2017 EP2921166

**(73) Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics
Research Center**
4 FI, BRC Research Institute 9, Songdomirae-ro
Yeonsu-qu, Incheon 406-840, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


- (72) KIM, Se Yoon; LEE, Don Haeng and LI, Yixian

(54) БИОРАЗГРАДЛИВИ МИКРОГРАНУЛИ СО ПОДОБРЕНА АДСОРПТИВНОСТ КАЈ АНТИКАНЦЕР ЛЕК, ШТО СОДРЖАТ АЛБУМИН И ДЕКСТРАН СУЛФАТ И МЕТОД ЗА НИВНА ПОДГОТОВКА

(57)	1	Биоразградливи микрогранули,	микрогранули,
		што	содржат:

- (i) албумин што е вкрстено поврзан со термална вкрстена поврзаност за да формира облик на гранула; и
- (ii) декстран сулфат, како анјонски полимер, вклучен во производот кој е вкрстено поврзан со албумин.

, има уште 9 патентни барања



Нацрт 1.

(51) A 01N 25/30, A 01N 43/40, A 01P 3/00

(11) 7975

(13) T1

(21) 2017/690

(22) 12/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) JP20060185755 05/07/2006 JP

(96) 04/07/2007 EP07768149.2

(97) 30/08/2017 EP2036436

(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

3-15, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi
Osaka 550-0002, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) OGAWA, Munekazu and ISHIHARA, Yoshiaki

(54) **ФУНГИЦИДЕН СОСТАВ И ПОСТАПКА ЗА
КОНТРОЛА НА РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ**

(57) 1 Постапка за подобрување на фунгициден ефект за контрола на растителни болести на 3-(2,3,4-триметокси-6-метилбензоил)-5-хлоро-2-метокси-4-метилпиридин со додавање на барем една состојка за подобрување на активност избрана од групата составена од етоксилиран алифатичен амин, силикон површински активен агенс, површински активен агенс на цитратен естер, површински активен агенс на сулфатен естер, површински активен агенс на фосфатен естер, полиоксиетилен алкил етер, алкил сулфосукцинат и алкил полигликозид. , има уште 5 патентни барања

Слика 1

(51) **A 44C 17/00**(11) **7929**

(13) T1

(21) **2017/691**

(22) 12/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) CN2013160336 26/02/2013 CN

(96) 14/11/2013 EP13876462.6

(97) 06/09/2017 EP2962590

(73) **SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND CO., LTD****East 3F, No. 1 Building Tellus Industry Area
Shuibei 2nd Road, Luohu Shenzhen, CN**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZHANG, Kunzhi and ZHANG, Feng

(54) **ВНАТРЕШНА СТРУКТУРА НА ДИЈАМАНТ
СО 81 БРУСНА СТРАНА И 10 СРЦА И 10
СТРЕЛКИ**


(57) 1 Дијамант со осумдесет и една избрусена страна кој што има внатрешна структура од десет срца и десет стрелки кој што содржи круна и павиљон, каде што појасите на избрусените страни (9) се поставени помеѓу круната и павиљонот, каде што: дијамантот

вклучува десет главни избрусени страни на круната (3) и десет главни избрусени страни на павиљонот (1); наведениот дијамант исто така има една рамна брусна страна (4); звездести брусни страни на круната (7) се поставени на спојот на главната избрусена круна (3) со рамната брусна страна (4), бројот на звездести брусни страни на круната изнесува десет; малите брусни страни на круната (10) се поставени на спојот помеѓу ивиците на главните избрусени страни на круната (6) со избрусените страни на круната (7), бројот на наведените мали брусни страни на круната изнесува десет; малите сектори (13) се поставени на спојот од главните избрусени страни на круната (3) со малите избрусени страни на круната (10), бројот на наведените мали сектори е дваесет; помошните површини на главната брусна страна на павиљонот (2) се поставени на спојот на главните брусни страни на павиљонот (1), бројот на наведените помошните површини на главната брусна страна на павиљонот изнесува дваесет,


кадешто аголот помеѓу наедената главна брусна страна на круната (3) и појасот на брусната страна (9) е $34-35^\circ$, должината на наведената мала брусна страна на секторот (11) е 50% од ивицата (12), малите сектори на постојната форма на секторот, и аголот помеѓу малите сектори и појасот на брусните страни е $35.5-36.5^\circ$, заобленоста на наведениот дијамант е 99-100%, висината на дијамантот (h) е 60.5% од дијаметарот на дијамантот (d), дијаметарот

на рамната брусна страна (d1) е 56-57% од дијаметарот на дијамантот (d), висината на круната (h2) е 14.5-15.5% од дијаметарот на дијамантот (d), густината на појасот (h3) е 2.5% од дијаметарот на дијамантот (d), висината на павиљонот (h1) е 43.5-45% од дијаметарот на дијамантот (d) и аголот на главната брусна страна на павиљонот (α) е $40.5-40.8^\circ$.

, има уште 4 патентни барања



Слика 1



Слика 2

(51) **A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 9/28, A 61P 25/04**

(11) **7930**

(13) **T1**

(21) **2017/692**

(22) **12/09/2017**

(45) **30/04/2018**

(30) **US201061426306P 22/12/2010 US**

(96) **21/12/2011 EP14186658.2**

(97) **02/08/2017 EP2826467**

(73) **Purdue Pharma L.P.**

**One Stamford Forum 201 Tresser Boulevard
Stamford, CT 06901, US**

(74) **Адвокатско друштво ПОЛЕНАК**

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) **Huang, Haiyong Hugh**

**(54) ДОЗНИ ФОРМИ СО КОНТРОЛИРАНО
ОСЛОБОДУВАЊЕ ВО ПАКУВАЊЕ**

ЗАШТИТЕНО ОД ПРЕТХОДНО ОТВОРАЊЕ

(57) **Цврста дозна форма со контролирано ослободување која што се состои од**

**Јадро кое што има прв дел со опиоиден
аналгетик дисперзиран во прв матичен
материјал кој што се состои од полиетилен**



оксид со просечна молекуларна тежина од околу 300.000 до околу 3.000.000 и
Обвивка во која што е сместено јадрото и која што има втор дел со опиоиден аналгетик дисперзиран во втор матичен материјал кој што се состои од полиетилен оксид со просечна молекуларна тежина од околу 4.000 000 до околу 10.000.000

Каде што тежинскиот сооднос помеѓу јадрото и обвивката изнесува од околу 1:1.2 до околу 1:1.5

И каде што опиоидниот аналгетик во првиот и вториот дел е хидрокодон битартрат., има уште патентни барања

(51) **C 07K 16/18, A 61K 39/00**

(11) **7931**

(13) T1

(21) **2017/693**

(22) 13/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US20090168411P 10/04/2009 US

(96) 06/04/2010 EP10712681.5

(97) 02/08/2017 EP2417158

(73) **Eli Lilly and Company**

Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **CHEDID, Marcio; DARLING, Ryan, James; GALVIN, Rachele, Jeanette and SWANSON, Barbara, Anne**

(54) **DKK-1 АНТИТЕЛА**

(57) 1 Човечки изградено DKK-1 антителио или негов антиген врзувачки фрагмент, коешто содржи лесна низа на варијабилен регион (LCVR) и тешка низа на варијабилен регион (HCVR), кадешто LCVR содржи CDRs LCDR1, LCDR2, и LCDR3 и HCVR содржи CDRs HCDR1, HCDR2, и HCDR3, кадешто LCDR1 е SEQ ID NO: 5, LCDR2 е SEQ ID NO: 8, LCDR3 е SEQ ID NO: 7, HCDR1 е SEQ ID NO: 1, HCDR2 е SEQ ID NO: 2, и HCDR3 е SEQ ID NO:4 за употреба во лекувањето на рак.
, има уште 7 патентни барања

(51) **C 07K 7/64, A 61K 38/12**

(11) **7932**

(13) T1

(21) **2017/694**

(22) 14/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP20120005743 08/08/2012 --

(96) 07/08/2013 EP13745848.5

(97) 14/06/2017 EP2882771

(73) **Polyphor AG**

Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil, CH

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) **DALE, Glenn E.; OBRECHT, Daniel and BERNARDINI, Francesca**

(54) **КОМБИНАЦИ СО 'РБЕТНО-ЦИКЛИЗИРАН ПЕПТИД**

(57) 1 Комбинација којашто содржи β -свиок на пептидомиметик со формулата

цикло(-Thr-Trp-Ile-Dab-Orn-DDab-Dab-Trp-Dab-Dab-Ala-Ser-DPro-Pro)

(I),

кадешто

Dab е (S)-2,4-диаминобутанска киселина; ципрофлоксацин или амикацин,
DDab е (R)-2,4-диаминобутанска киселина; или негова фармацевтска прифатлива сол.
Orn е (S)-2,5-диаминопентанска киселина;
и понатаму соединение со антибиотска , има уште 17 патентни барања
активност избрано од ертапенем, азитромицин,

(51) **C 07K 16/28**

(11) **7933**

(13) T1

(21) **2017/695**

(22) 14/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US201361783184P 14/03/2013 US

(96) 12/03/2014 EP14717294.4

(97) 16/08/2017 EP2970473

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BARNHART, Bryan and JURE-KUNKEL,
Maria, N.

(54) **КОМБИНАЦИЈА НА DR5 АГОНИСТ И**
АНТИ-RD-1 АНТАГОНИСТ И МЕТОДИ НА
УПОТРЕБА

(57) , има уште патентни барања

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K**
31/519, A 61K 31/437, A 61K 31/5025, A 61P 9/00

(11) **7936**

(13) T1

(21) **2017/696**

(22) 14/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US228864P 27/07/2009 US and

US360037P 30/06/2010 US

(96) 26/07/2010 EP10737724.4

(97) 05/07/2017 EP2464645

(73) **Gilead Sciences, Inc.**
333 Lakeside Drive Foster City, CA 94404, US


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) ELZEIN, Elfatih; ZABLOCKI, Jeff; KALLA,
Rao; PERRY, Thao; LI, Xiaofen; CORKEY, Britton;
NOTTE, Gregory; KOLTUN, Dmitry; KOBAYASHI,

Tetsuya; JIANG, Robert and PARKHILL, Eric


(54) **ФУЗИРАНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ**
СОЕДИНЕНИЈА КАКО МОДУЛАТОРИ НА
ЈОНСКИ КАНАЛИ

(57) Соединение со формула III:




каде што:


R1 е арил или хетероарил избран од група која
се состои од:





каде што споменатите арил или хетероарил се супституирани со еден, два, или три супституенти независно избрани од група која се состои од хидроксил, хало, $-\text{NO}_2$, CN , $-\text{SF}_5$, $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{R}_{20}$, $-\text{S}-\text{R}_{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{R}_{20}$, $\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{N}(\text{R}_{20})(\text{R}_{22})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}_{20})(\text{R}_{22})$, $-\text{N}(\text{R}_{20})-\text{C}(\text{O})-\text{R}_{22}$, $-\text{N}(\text{R}_{20})-\text{S}(=\text{O})_2-\text{R}_{26}$, $-\text{S}(=\text{O})_2-\text{R}_{20}$, $-\text{S}(=\text{O})_2-\text{N}(\text{R}_{20})(\text{R}_{22})$, $\text{C}_1\text{-C}_3$ алкокси, $\text{C}_1\text{-4}$ алкил, $\text{C}_2\text{-4}$ алкенил, $\text{C}_2\text{-4}$ алкинил, циклоалкил, хетероарил, и хетероциклил;

каде што споменатите алкокси, алкил, алкенил, алкинил, хетероарил, циклоалкил, или хетероциклил се со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CHF}_2$, фенил, хетероциклил, хетероарил, циклоалкил, $-\text{N}(\text{R}_{20})(\text{R}_{22})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{R}_{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}_{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}_{20})(\text{R}_{22})$, $-\text{CN}$, и $-\text{O}-\text{R}_{20}$, или каде што R_1 е супституиран со еден, два, или три супституенти независно избрани од









R^2 е независно избран од група која се состои од водород, алкил со опција за супституција, amino, алкокси со опција за супституција, $-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{CN}$, и $-\text{N}(\text{R}^{20})\text{C}(\text{O})-\text{R}^{22}$;

R^3 е независно избран од група која се состои од водород, алкил, $-\text{CF}_3$, -хало, и $-\text{O}-\text{R}^{24}$;

R^4 е независно избран од група која се состои од водород, хидроксил, хало, C_{1-4} алкил, C_{1-3} алкокси,

$-\text{R}^{25}-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{R}^{25}-\text{O}-\text{R}^{20}$, $-\text{R}^{25}-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{20}$, $-\text{R}^{25}-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{R}^{25}-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{R}^{25}-\text{N}(\text{R}^{20})-\text{C}(\text{O})-\text{R}^{22}$, и $-\text{R}^{25}-\text{O}-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$,

каде што споменатите алкил се со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил и хало,

Q е избран од ковалентна врска или C_{2-4} алкинилен;

R^a е водород, C_{1-15} алкил, C_{1-4} алкокси, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{26}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{26})(\text{R}^{28})$, $-\text{N}(\text{R}^{20})-\text{S}(=\text{O})_2-\text{R}^{20}$, циклоалкил, арил, хетероарил, и хетероциклил,

каде што споменатиот алкил е со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CHF}_2$, циклоалкил, $-\text{CN}$, и C_{1-4} алкокси; и

споменатите алкокси, циклоалкил, арил, хетероциклил, или хетероарил се со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CHF}_2$, фенил, хетероциклил, хетероарил, циклоалкил, $-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{CN}$, и $-\text{O}-\text{R}^{20}$; или

R^a е $-\text{Y}-\text{Z}-\text{R}^{25}-\text{R}^{23}-\text{R}^{20}$, каде што,


Y е ковалентна врска или избрана од C_{1-3} алкилен со опција за супституција со една или две C_{1-3} алкил или флуоро групи;


Z е C_{2-4} алкинилен, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{NR}''$, $-\text{NR}^{5'}-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{NR}''-\text{C}(\text{O})-\text{NR}^{5'}$ или $-\text{C}(\text{O})-\text{NR}^{3'}$, каде што секој R'' и $R^{5'}$



















е независно водород или C_{1-6} ниж алкил; и
















понатаму каде што споменатите алкил се со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CHF}_2$, фенил, хетероциклил, хетероарил, циклоалкил, $-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{CN}$, и $-\text{O}-\text{R}^{20}$, или






















каде што R^a е избран од група која се состои од

























































































R^{20} и R^{22} во секој од случаите се независно избрани од група која се состои од водород, C_{1-15} алкил, C_2-C_{15} алкенил, C_2-C_{15} алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил, и хетероарил,

каде што алкил, алкенил, алкинил, хетероциклил, арил, и хетероарил се со опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, алкил, моно- или диалкиламино, алкил или арил или хетероарил амид, $-NO_2$, $-SO_2R^{26}$, $-CN$, C_{1-3} алкокси, $-CF_3$, $-OCF_3$, арил, циклоалкил, и хетероарил; или;

кога R^{20} и R^{22} се сврзани со заеднички азотен атом R^{20} и R^{22} можат да се придружат и да формираат хетероцикличен прстен кој потоа има опција за супституција со еден, два, или три супституенти независно избрани од хидроксил, хало, алкил, моно- или диалкиламино, алкил или арил или хетероарил амид, $-NO_2$, $-SO_2R^{26}$, $-CN$, C_{1-3} алкокси, $-CF_3$, и $-OCF_3$, арил, и циклоалкил;

R^{23} е ковалентна врска или е избран од група која се состои од циклоалкилен, хетероциклилен, арилен, и хетероарилен, каде што циклоалкилен, хетероциклилен, арилен, и хетероарилен се со опција за супституција со еден до три супституенти



независно избрани од хидроксил, хало, алкил, моно- или диалкиламино, алкил или арил

или хетероарил амид, $-\text{NO}_2$, $-\text{SO}_2\text{R}^{26}$, $-\text{CN}$, C_{1-3} алкокси, $-\text{CF}_3$, $-\text{OCF}_3$, арил, циклоалкил, и хетероарил;

R^{24} во секој од случаите е независно избран од алкил или арил од кои било кој може да биде супституиран со 1, 2, или 3 групи независно избрани од хидроксил, $-\text{OCF}_3$, хало, C_{1-3} алкокси, $-\text{O}-\text{R}^{20}$, или алкил со опција за супституција со хало, $-\text{NO}_2$, $-\text{CF}_3$, $-\text{O}-\text{CF}_3$, $-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{C}(\text{O})-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{O}-\text{R}^{20}$, $-\text{C}(\text{O})-\text{N}(\text{R}^{20})(\text{R}^{22})$, $-\text{CN}$, или $-\text{O}-\text{R}^{20}$;

R^{25} во секој од случаите е независно ковалентна врска или е избран од C_{1-3} алкилен со опција за супституција со една или две C_{1-3} алкил групи; и

R^{26} и R^{28} се во секој од случаите независно избрани од водород, алкил, или циклоалкил, каде што алкил и циклоалкил можат понатаму да бидат супституирани со од 1 до 3 супституенти

независно избрани од хидроксил, хало, C_{1-4} алкокси, $-\text{CF}_3$, и $-\text{OCF}_3$;

или негова фармацевтски прифатлива сол, естер, или солват, под услов

a. кога R^a е $-\text{Y}-\text{Z}-\text{R}^{25}-\text{R}^{23}-\text{R}^{20}$, Y не е ковалентна врска и Z е $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{C}(\text{O})-\text{NR}^{3-}$, $-\text{NR}^{5-}\text{C}(\text{O})-$, или $\text{NR}^{''-}$,

тогаш R^{25} не може да биде врска;

b. кога R^a е $-\text{Y}-\text{Z}-\text{R}^{25}-\text{R}^{23}-\text{R}^{20}$, Y е ковалентна врска и Z е $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, или $\text{NR}^{''-}$, тогаш

R^{25} е ковалентна врска и

R^{23} не е циклоалкилен;

c. кога Z е $-\text{NR}^{5-}\text{C}(\text{O})-$, тогаш Y не е ковалентна врска;

d. R^{23} и R^{25} не можат и двете да бидат ковалентни врски; и

e. кога Q е врска, и R^1 е хетероарил, тогаш R^1 хетероарил може понатаму да не биде супституиран со фенил; и

f. кога R^2 е супституиран алкил, тогаш R^a не е алкил, циклоалкил, или хетероциклил.

(51) **C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 513/04, A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 61K 31/535, A 61K 31/54, A 61K 31/55, A 61K 31/44, A 61K 31/425, A 61K 31/42, A 61K 31/505, A 61P 3/00**

(11) **7939** (13) T1

(21) **2017/697** (22) 14/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) US408099p 04/09/2002 US and

US491645P 31/07/2003 US

(96) 02/09/2003 EP12191757.9

(97) 30/08/2017 EP2570414

(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Route 206 and Province Line Road Princeton,
NJ 08543, US


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) Li, Jun; Yu, Guixue; Ewing, William R.;


Sulsky, Richard B.; Li, James J. and Tino, Joseph A.

(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ АРОМАТИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО СЕКРЕТАГОГИ НА ХОРМОНОТ НА РАСТ**

(57) Соединение со формула I



каде што X_a ја има структурата



R1 е супституирана или несупституирана функционална група избрана од група која се состои од алкил, арил, алкенил, алкинил, арилалкил, циклоалкил, хетероцикличен прстен, алкоксиалкил, арилалкилоксиалкил, арилоксиалкил, хетероарил, циклоалкилалкоксиалкил, хетероарилалкокси, хетероарилалкил и хетероциклоалкил;

R2, R3 и R4 се секој независно супституирана или несупституирана функционална група избрана од група која се состои од водород, алкил, арил, алкенил, алкинил, арилалкил, циклоалкил, хетероцикличен прстен, алкоксиалкил, арилалкилоксиалкил, арилоксиалкил, хетероарил, циклоалкилалкоксиалкил, хетероарилалкил и хетероциклоалкил, или R3 и R4 заедно можат да формираат 3 до 8 член циклоалкил или хетероцикличен прстен, или еден или повеќе од R3 и R4 може заедно со еден или повеќе од Y и Z да формираат моно- или бицикличен циклоалкил или хетероцикличен прстен;

R1' е супституирана или несупституирана функционална група избрана од група која се состои од водород, алкил, циклоалкил, хетероцикличен прстен, арил и хетероарил;

Y е сврзувачка група избрана од група која се состои од алкилен, алкенилен, алкинилен,

арилен и хетероарилен, споменатата сврзувачка група има опција да биде супституирана со една или повеќе функционални групи избрани од група која се состои од алкил, арил, циклоалкил, хетероцикличен прстен, алкоксиалкил, хетероарил, арилалкил, арилалкилоксиалкил, арилоксиалкил, циклоалкилалкоксиалкил, хетероарилалкил, -OR5, -OC(O)R5, -CF3, -OCF3, -N(R5)C(O)Rs' и -NR5R5';

R5 и R5' при секое појавување се независно избрани од група која се состои од водород, алкил, циклоалкил, хетероцикличен прстен и арил, каде што R5 и R5' при секое појавување имаат можност за супституција со еден или повеќе Rb;

Ra и Rb за секое појавување може да бидат отсутни или секој да е независно избран од група која се состои од алкил, алкенил, алкинил, халоген, цијано, карбонил, -CN, арил, арилалкил, арилалкенил, арилалкинил, циклоалкил, алкокси, алкоксиалкил, арилокси, арилоксиалкил, хетероцикличен прстен, хетероарил, хетероарилалкил, -OR2, -NR5R5', -CF3, -SO2R6, -OC(O)R5, -SO2NR6R6', -(CH2)mR8 и R9;



R6 и R6' при секое појавување се независно избрани од група која се состои од водород, алкил, алкенил, алкинил, алкилтиоалкил, алкоксиалкил, арил, арилалкил, хетероцикличен прстен, хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклоалкил и циклоалкил, каде што R6 и R6' при секое појавување се со можност за супституција со 1 до 3 супституенти избрани од група која се состои од халоген, OR₂, алкокси, хетероциклоалкил, -NR₅C(O)NR₅R₅', -C(O)NR₅R₅', -NR₅C(O)R₅', -CN, -NR₅SO₂R₅', -OC(O)R₅, -SO₂NR₅R₅', -SOR₇, -COOH и -C(O)OR₇, или R6 и R6' заедно може да се циклизираат и да формираат -(CH₂)_qX(CH₂)_s-; R7 при секое појавување е независно избран од група која се состои од C1 до C6 алкил, арил и хетероарил, каде што R7 може да биде супституиран со - (CH₂)_wOH; R8 е избран од група која се состои од алкокси, алкоксикарбонил, - C(O)NR₆R₆', -NR₅R₅', -C(O)R₆, -NR₅C(O)NR₅R₅' и -N-хетероарил;

R9 е избран од група која се состои од хетероциклоалкил, хетероарил, -CN, -(CH₂)_pN(R₆)C(O)R₆', -(CH₂)_pCN, -(CH₂)_pN(R₆)C(O)OR₆', -(CH₂)_pN(R₆)C(O)NR₆R₆', -(CH₂)_pN(R₆)SO₂R₆', -(CH₂)_pC(O)NR₆R₆', -(CH₂)_pC(O)OR₆', -(CH₂)_pOC(O)OR₆', -(CH₂)_pOC(O)R₆', -(CH₂)_pOC(O)NR₆R₆', -(CH₂)_pN(R₆)SO₂NR₆R₆', -(CH₂)_pOR₆, -(CH₂)_pOC(O)N(R₆)(CH₂)_mOH, -(CH₂)_pSOR₆ и -(CH₂)_pOCH₂C(O)N(R₆)(CH₂)_mOH; X е избран од група која се состои од -CR₅R₅'-, -O-, -S-, -SO-, -SO₂-, -NC(O)OR₇-, -NC(O)NR₅- и -NR₅-; Z е азот; m е број помеѓу 1 и 6; n е број од 1 до 6; p е број од 0 до 5; w е број помеѓу 0 и 5; и q и s се секој независно броеви помеѓу 1 и 3, под услов R₅, R₅', R₆ или R₆' да не може да бидат водород кога се поврзани или со карбонилна група или со сулфонска група.

(51) **H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 04N 19/186, G 06F 17/17**

(11) **7940** (13) T1
(21) **2017/698** (22) 14/09/2017
(45) 30/04/2018

(30) US201061388264P 30/09/2010 US;
US201061426479P 22/12/2010 US;
US201161431909P 12/01/2011 US and
US201161450775P 09/03/2011 US
(96) 30/09/2011 EP15173607.1
(97) 13/09/2017 EP2996336

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd.**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ALSHINA, Elena; HAN, Woo-Jin; CHEN, Jianle; ALSHIN, Alexander; SHLYAKHOV, Nikolay and HONG, Yoon-Mi

(54) **УРЕД ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЈА НА СЛИКИ**
СО УПОТРЕБА НА ИНТЕРПОЛАЦИСКИ
ФИЛТЕР ЗА ПОРАМНУВАЊЕ

(57) 1 Апаратура за компензација на движење, апаратурата содржи:

филтерна единица за интерполација на лума конфигурирана за одредување на, во лума референтна слика, лума референтен блок за предвидување на постојниот блок, со употреба на лума подвижен вектор на постојниот блок, и


создавање на лума примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во лума референтниот блок со примена на 8-тап филтер за интерполација кон лума примероците на интеџер пикселна локација на лума референтната слика, и филтерна единица за интерполација на хрома конфигурирана за одредување на, во хрома референтна слика, хрома референтан блок, со употреба на хрома подвижен вектор на постојниот блок, и создавање на хрома примерок од 1/2- пиксел локација вклучена во хрома референтниот блок со употреба на филтер кон хрома примероците на интеџер пикселна локација на хрома референтната слика,

кадешто 8-тап филтерот за интерполација


содржи осум коефициенти на филтер за создавање на лума примерокот на 2/4-пикселна локација, коишто се $\{-1, 4, -11, 40, 40, -11, 4, -1\}$, кадешто лума подвижниот вектор индицира на суб-пикселна локација од 1/4-пикселна единица во лума референтната слика, кадешто коефициентите на филтерот од 8-тап филтерот за интерполација за создавање на лума примерок во 1/4-пикселна локација се истите, но поставени во обратен редослед, додека коефициентите на филтерот од 8-тап филтерот за интерполација за создавање на лума примерок во 3/4-пикселна локација.

, има уште 0 патентни барања

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122

(11) 7941

(13) T1

(21) 2017/699

(22) 14/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) KR20100031145 05/04/2010 KR

(96) 05/04/2011 EP15160769.4

(97) 13/09/2017 EP2903274

(73) Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR



(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Alshina, Elena; Min, Jung-Hye and Han, Woo-Jin

**(54) ОДРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА
ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ЕДИНИЦА
ЗА КОДИРАЊЕ СЛИКА И ЕДИНИЦА ЗА
ДЕКОДИРАЊЕ СЛИКА**

(57) 1 Постапка за декодирање на слика, постапката содржи:

добивање на прва информација која индицира на начин на внатрешно предвидување на луминантен блок од податочен тек;

добивање на втора информација која индицира на начин на внатрешно предвидување на хроминантен блок кој кореспондира на луминантниот блок од податочниот тек;

кога втората информација индицира дека начинот на внатрешно предвидување на хроминантниот блок е еднакво на начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок, одредување на начин на внатрешно предвидување на хроминантниот блок да биде еднаков на начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок;

изведба на внатрешно предвидување на луминантниот блок врз основа на начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок; и

изведба на внатрешно предвидување на хроминантниот блок врз основа на начинот на внатрешно предвидување на хроминантниот блок;

кадешто начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок вклучува посебна насока помеѓу множеството на насоки и посебната насока е индицирана со помош на еден dx број во хоризонтална насока и фиксирана вредност во вертикална насока и dy број во вертикална насока и фиксирана вредност во хоризонтална насока, кадешто dx

бројот и dy бројот се цели броеви во согласност со начинот на меѓу предвидување на луминантниот блок, кадешто изведбата на меѓупредвидување на луминантниот блок содржи:

одредување на број на соседни пиксели кој треба да се добие во согласност со позиција на постојниот пиксел и посебната насока индицирана од начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок, соседните пиксели се лоцирани на лева страна од луминантниот блок или на горна страна од луминантниот блок;

кога бројот на соседниот пиксел е 1, изведувачот на внатрешно предвидување обезбедува предвидена вредност на постојниот пиксел врз основа на соседниот пиксел со определување на предвидената вредност на постојниот пиксел да биде вредност на пиксел од соседниот пиксел; и

кога бројот на соседниот пиксел е 2, добивање на предвидена вредност на постоен пиксел врз основа на измерената средина на соседните пиксели, измерената средина е добиена со помош на повеќекратно мерење на секој од двата соседни пиксели и средната мултиплицирана вредност, измерените вредности се определуваат врз основа на посебната насока, и локацијата на двата соседни пиксела,

кадешто кога, кога втората информација индицира дека начинот за внатрешно предвидување на хроминантниот блок е еднаков со начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок, начинот на внатрешно предвидување на хроминантниот блок е определен да биде еднаков на начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок,

кадешто сликата е поделана во множество на максимални кодирани единици во согласност со информација за максималната

големина на кодираната единица, максималната кодирана единица е поделена во множество на кодирани единици со употреба на поделена информација и информација за длабочина којашто означува дека повеќе пати кога кодираната единица е спацијално поделена од максималната кодирана единица, луминантна компонента на максималната кодирана единица и хроминантна компонента на максималната кодирана единица помеѓу множеството на максимални кодирани единици, се хиерархиски поделени во една или повеќе луминантни компоненти на кодирани единици со длабочина и една или повеќе хроминантни компоненти на кодирани единици со длабочина вклучувајќи најмалку една постојна длабочина и долна длабочина, соодветно во согласност со поделената информација, кога поделената информација индицира делење на постојната длабочина, кодираната


единица на постојната длабочина се дели на четири кодирани единици од пониска длабочина, независно од соседните кодирани единици,

кога поделената информација индицира на не-делење на постојната длабочина, една или повеќе единици за предвидување се добиени од кодираната единица со постојна длабочина, и


кадешто луминантниот блок е единица за предвидување добиена од кодираната единица со постојна длабочина, кадешто dx бројот и dy бројот се една од вредностите избрани од $\{32, 26, 21, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26\}$ во согласност со начинот на внатрешно предвидување на луминантниот блок, и фиксираната вредност е со моќ 2.

, има уште 0 патентни барања

Слика 1



Слика 2



(51) **G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/31, C 12N 15/52, A 61K 31/00**

(11) **8018**

(13) T1

(21) **2017/700**

(22) 15/09/2017

(45) 30/04/2018

(30) EP04104720 28/09/2004 -- and US620500P 20/10/2004 US

(96) 28/09/2005 EP05794520.6

(97) 21/06/2017 EP1797115

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ANDRIES, K.J.L.M., JanssenPharmaceutica

N.V.; GÖHLMANN, Hinrich W.H., Janssen

Pharmaceutica N.V.; NEEFS, J.-M.E.F.M.,

Janssen Pharmaceutica N.V.; VERHASSELT,

Peter K.M., Janssen Pharmaceutica N.V.;

WINKLER, Johann, Janssen Pharmaceutica N.V.;

DE JONGE, Marc, René and KOYMANS, Lucien


Maria Henricus, MolMo Services BVBA

(54) **БАКТЕРИСКА АТФ СИНТАЗА
ВРЗУВАЧКИ ДОМЕН**

(57) 1 Изолиран мутант атфЕ протеин што содржи полипептидна секвенца одбрана од СЕК ИД БР 01 што содржи најмалку една точка на мутација лоциран во било кое од АТФаза врзувачките места лоцирани помеѓу аминокиселини 14 до 34 или помеѓу аминокиселини 54 до 69, и СЕК ИД БР 03 што содржи најмалку една точка на мутација лоцирана во било која од аминокиселините 20 до 40, или од аминокиселини 60 до 75, назначено со тоа, што наведениот протеин индуцира отпорност на антимицробното соединение DARQ J од Нацрт 1.

, има уште 13 патентни барања

Нацрт 1



Нацрт 2



(51) **C 07D 401/10, C 07D 403/12, C 07D 239/47, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61K 31/505**

(11) **8021**

(13) T1

(21) **2018/1**

(22) 02/01/2018

(45) 30/04/2018

(30) EP13195081 29/11/2013 --

(96) 28/11/2014 EP14821285.5

(97) 11/10/2017 EP3074386

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35 4056 Basel, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ANGST, Daniela; GESSIER, François and

VULPETTI, Anna

(54) **НОВИ АМИНО ПИРИМИДИН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол;



назначено со тоа, што,

R1 е водород, C1-C6 алкил опционално

супституиран од хидрокси;

R2 е водород или халоген;

R3 е водород или халоген;

R4 е водород;

R5 е водород или халоген;

или R4 и R5 се прикачени едно на друго и претставуваат врска, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -CH=CH-, -CH=CH-CH₂-, -CH₂-CH=CH-, или -CH₂-CH₂-CH₂-;

R6 и R7 претставуваат независно едно од друго H, C1-C6 алкил опционално супституиран од хидроксил, C3-C6 циклоалкил опционално супституиран од халоген или хидрокси, или

халоген;

R8, R9, R, R', R10 и R11 независно едно од друго претставуваат H, или C1-C6 алкил опционално супституиран од C1-C6 алкокси; или било кои две од R8, R9, R, R', R10 и R11 заедно со атомот на јаглерод на кој тие се врзани може да формираат 3 - 6 член заситен карбоцикличен прстен;

R12 е водород или C1-C6 алкил опционално супституиран од халоген или C1-C6 алкокси; или R12 и било кое од R8, R9, R, R', R10 или R11 заедно со атомите на кој тие се врзани може да формираат 4, 5, 6 или 7 член азацикличен прстен, кој прстен може опционално да е супституиран од халоген, циано, хидроксил, C1-C6 алкил или C1-C6 алкокси;

n е 0 или 1; и

R13 е C2-C6 алкенил опционално супституиран од C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси или N,N-ди-C1-C6 алкил amino; C2-C6 алкинил опционално супституиран од C1-C6 алкил или C1-C6 алкокси; или C2-C6 алкиленил оксид опционално супституиран од C1-C6 алкил.

, има уште 13 патентни барања

(51) C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D 401/06, C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/4545, A 61K 31/5377, A 61K 31/454, A 61P 27/00, A 61P 37/00

(11) 8025

(13) T1

(21) 2018/2

(22) 02/01/2018

(45) 30/04/2018

(30) US201361846355P 15/07/2013 US and US201461977028P 08/04/2014 US

(96) 14/07/2014 EP14744744.5

(97) 11/10/2017 EP3022192

(73) Novartis AG

Lichtstrasse 35

4056 Basel, US


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KARKI, Rajeshri Ganesh; ADAMS, Christopher; CAPPARELLI, Michael Paul; EHARA, Takeru; MAINOLFI, Nello and ZHANG, Chun

(54) ПИПЕРИДИНИЛ ИНДОЛ ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ИНХИБИТОРИ НА КОМПЛЕМЕНТЕН ФАКТОР Б

(57) 1 Соединение, или негова сол или таутомер, според формулата (I):



(I)

назначено со тоа, што

n е 0, 1 или 2;

R е водород, C1-C4алкил, или хидроксиC1-C4алкил;

R_1 е халоген, хидрокси, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C3-C6циклоалкил, C1-C6алкокси, халоC1-C6алкил, хидроксиC1-C6алкил, аминокC1-C6алкил, C1-C6алкоксиC1-C6алкил, C1-C6алкоксиC1-C6алкокси, C3-C6циклоалкилC1-C6алкокси, халоC1-C6алкокси, $-S(O)_pC1-C6алкил$, $-CH_2NHC(O)C1-C4алкил$ или $-OCH_2C(O)R_7$,

p е 0, 1, или 2;

R_2 е C1-C6алкил, C1-C6алкокси, хидроксиC1-C6алкил или халоген;

R_3 е водород, халоген, циано, C1-C4алкил, халоC1-C4алкил, $-CH_2C(O)R_7$, фенил или 5 или 6 член хетероарил што има 1, 2 или 3 прстен хетероатоми независно одбрани од N, O или S, каде што фенилот или хетероарилот е опционално супституиран со 0, 1, или 2 C1-C4алкил групи, и каде што алкил и халоалкил опционално супституиран со 0 или 1 хидрокси; R_4 е фенил, нафтил или хетероарил, каде што хетероарилот е пет или шест член хетероарил што има 1, 2 или 3 прстен хетероатоми независно одбрани од N, O или S, и каде што

фенилот или хетероарилот е опционално супституиран од R_5 и додатно супституиран од 0 или 1 супституенти одбрани од халоген, C1-C4алкил, C1-C4алкокси, хидрокси C1-C4алкил, хидрокси, и цианометил;

R_5 е $-C(O)R_8$, $-CH_2C(O)R_8$, R_9 , $-C(O)NHSO_2C1-C4алкил$, $-SO_2NHC(O)C1-C4алкил$, $-SO_2N(H)m(C1-C4алкил)_2-m$, $-SO_2C1-C4алкил$, циано, халоген, хидроксиC1-C4алкил и 5 член хетероарил што има 1-4 прстен азот атоми и 0 или 1 прстен сулфур или кислород атоми;

m е 0, 1, или 2;

W е O или $C(R_6)_2$;

R_6 е независно одбрано во секое појавување од групата составена од водород, хидрокси, amino, моно- и ди-C1-C4алкиламино, C1-C4алкил, хидроксиC1-C4алкил, цианоC1-C4алкил или C1-C4алкокси; или $C(R_6)_2$, земено во комбинација, формира спироцикличен карбоцикл што има 3 до 6 прстен атоми;

R_7 е хидрокси, C1-C4алкокси, amino или моно- и ди-C1-C4алкиламино;

R_8 е хидрокси, C1-C4алкокси, amino или 5 до 7 член заситен хетероцикл што има 1, 2, или 3 прстен хетероатоми независно одбрани од N, O или S; или

R_8 е моно- и ди-C1-C4алкиламино кој е несупституиран или супституиран со халоген, хидрокси или C1-C4алкил; и

R_9 е 5 член хетероарил што има 1 до 4 прстен азот атоми и 0 или 1 прстен кислород или сулфур атоми, кој хетероцикл е опционално супституиран од 0 до 2 C1-C4алкил групи.

, има уште 19 патентни барања

(51) A 61B 10/00, A 61F 5/455

(11) 8024

(13) T1

(21) 2018/3

(22) 02/01/2018

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 28/02/2012 EP12870138.0

(97) 11/10/2017 EP2819623

(73) **Desai, Akhil Rajendra**
457 Main Road Kwa Zulu Natal 4399 Tongaat, --

(74) Адвокатско друштво Величковски Скопје
ул. Аминта Трети бр. 37/1-13, 1000, Скопје

(72) Desai, Akhil Rajendra

(54) **ПРИЕМНИК ЗА УРИНИРАЊЕ ЗА ЖЕНИ**

(57) 2. Приемник за урина (10) кој содржи отворен врв во облик на седло (12) којшто ја приближува конфигурацијата на внатрешноста на бутите, усните или другите прикладни

зони, и излезен дел (19) кој се наоѓа во основата (долниот дел) од приемникот (уредот) (19) кој може да се поврзе со садот за испуштање на содржината (40) на примерокот за собирање на примероци на урина, при што излезниот дел (19) може да се затвора со помош на затворац кој се увлекува (24); се карактеризира со тоа што поврзаноста на садот (40) со излезниот дел (19) предизвикува повлекување на затворацот (24) во отворена положба овозможувајќи содржината да се исцеди во садот (40)., има уште патентни барања

(51) **C 07C 235/60, C 07C 69/94, C 07C 69/90, C 07C 69/587, C 07C 275/42, C 07C 233/18, C 07C 233/49, C 07C 233/55, C 07C 237/22, C 07C 271/28, C 07D 295/192, A 61K 31/235, A 61K 31/232, A 61K 31/17, A 61K 31/165**

// (C 07C 237:22, 69:90)

(11) **8022**

(13) T1

(21) **2018/6**

(22) 03/01/2018

(45) 30/04/2018

(30)

(96) 08/07/2009 EP09790168.0

(97) 25/10/2017 EP2315740

(73) **Catabasis Pharmaceuticals, Inc.**
19 Blackstone Street Cambridge, MA 02139, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MILNE, Jill, C.; JIROUSEK, Michael, R.;
BEMIS, Jean, E. and SMITH, Jesse, J.

(54) **АЦЕТИЛИРАНИ САЛИЦИЛАТИ НА МАСНА КИСЕЛИНА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со Формула I,



Формула I

или негова фармацевтска прифатлива сол, хидрат, солват, енантиомер или негов стереоизомер, кадешто:

R1, R2, R3, и R4 се секој независно избрани од групата составена од H, Cl, F, CN, -NH(C1-C3 алкил), -N(C1-C3 алкил)2, -NH(C(O)C1-C3 алкил), -N(C(O)C1-C3 алкил)2, -C(O)H, -C(O)C1-C3 алкил, -C(O)OC1-C3 алкил, -C(O)NH2, -C(O)NH(C1-C3 алкил), -C(O)N(C1-C3 алкил)2, -O-C1-C3 алкил, -S(O)C1-C3 алкил, и -S(O)2C1-C3 алкил;

W1 и W2 се секој независно нула, O, или NH, или кога W1 и W2 се заедно NH, тогаш заедно W1 и W2 може да бидат земени заедно за да формираат пиперазин половина;

----- претставува опционална врска којашто кога е присутна побарува да Q е нула;

a и c се секој независно H, CH₃, -OCH₃, -OCH₂CH₃, или C(O)OH;

b е H, CH₃, C(O)OH, или O-Z;

d е H или C(O)OH;

секој n, o, p, и q е независно 0 или 1;

секој Z е H или

со клаузула дека кога има барем еден

во соединението;

секој r е независно 2 или 3, и секој s е

независно 5 или 6; или секој r е независно 7 и

секој s е независно 3;

секој t е независно 0 или 1;

Q е нула, C(O)CH₃, Z,

или


e е H или било кое од страничните низи на природно појавените аминокиселини;

W₃ е нула, -O-, или -N(R)-;

R е H или C₁-C₃ алкил; и

T е H, C(O)CH₃, или Z.

, има уште 20 патентни барања



СЛИКА 1

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C07K14/35	8C07K14/35	8018	T1
8H04N19/593	8H04N19/593	7951	T1
8B01J29/44	8B01J29/74	7982	T1
8A61K31/135	8A61K9/22	8020	T1
8A61K9/22	8A61K9/22	8020	T1
8C07D489/08	8C07D489/08	8006	T1
8G01P5/24	8G01F1/00	7952	T1
8H04N19/105	8H04N19/105	7941	T1
8H04N19/593	8H04N19/105	7941	T1
8A61P27/00	8C07D401/14	8025	T1
8C07D417/14	8C07D401/14	8025	T1
8C07D401/14	8C07D233/90	7971	T1
8A61K31/495	8C07D317/58	7947	T1
8C07D401/12	8C07D317/58	7947	T1
8A61Q5/00	8A61K8/362	7948	T1
8A61P15/06	8C07K14/47	7977	T1
8A61P35/00	8C07K14/47	7977	T1
8C01G19/00	8B01J19/18	7990	T1
8C07K16/10	8C07K16/10	7991	T1
8C07D487/06	8C07D471/06	7950	T1
8C12H1/22	8B65D13/02	7993	T1
8A61K9/127	8C07D211/34	7994	T1
8C07D213/61	8C07D211/34	7994	T1
8C07D213/82	8C07D211/34	7994	T1
8C07F7/22	8C07D211/34	7994	T1
8A61K49/18	8A61K39/39	7998	T1
8A61K31/496	8C07D401/14	8012	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	8017	T1
8C08J9/16	8C04B20/06	7988	T1
8C07K16/30	8C07K16/00	7992	T1
8G06M1/24	8A61M15/00	7996	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	7972	T1
8C07C235/78	8C07D213/75	7973	T1
8C07C243/38	8C07D213/75	7973	T1

8C07D239/36	8C07D213/75	7973	T1
8A61K31/704	8A61K31/136	7974	T1
8A61K9/16	8A61K31/136	7974	T1
8A61K31/4184	8C07D403/12	7978	T1
8A23J3/18	8A23J3/18	8023	T1
8C12C1/02	8A23J3/18	8023	T1
8A01N43/56	8A01P3/00	8003	T1
8C07D277/00	8A01P3/00	8003	T1
8A61K31/5025	8C07D519/00	8005	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	8009	T1
8A61K31/715	8A61K31/16	7938	T1
8A61K31/425	8C07D471/04	7939	T1
8A61P3/00	8C07D471/04	7939	T1
8A61K39/395	8C12N15/62	7969	T1
8C07K19/00	8C12N15/62	7969	T1
8C07D419/14	8C07D263/52	7983	T1
8G01N33/49	8G01N33/49	7956	T1
8A61K39/145	8A61K39/145	7958	T1
8E21B17/042	8E21B17/042	7962	T1
8A61B5/103	8A61B5/05	7963	T1
8A61K31/00	8C07K14/35	8018	T1
8A61K31/4545	8C07D471/04	8019	T1
8A61P19/00	8C07D471/04	8019	T1
8A61K31/232	8C07C233/18	8022	T1
8C07C233/55	8C07C233/18	8022	T1
8C07C235/60	8C07C233/18	8022	T1
8C07C69/587	8C07C233/18	8022	T1
8C07C69/94	8C07C233/18	8022	T1
8C07D295/192	8C07C233/18	8022	T1
8A61F5/455	8A61F5/455	8024	T1
8A61K31/4545	8C07D401/14	8025	T1
8C07D401/06	8C07D401/14	8025	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8025	T1
8C07D401/12	8C07D233/90	7971	T1
8A61K38/08	8A61K9/08	7987	T1



8C07D405/12	8C07D317/58	7947	T1
8C01B17/20	8B01J19/18	7990	T1
8A61K51/00	8C07D211/34	7994	T1
8A61P9/10	8C07D211/34	7994	T1
8A61K9/51	8A61K39/39	7998	T1
8C07K14/78	8C12N15/62	8011	T1
8A61K31/277	8A61K9/20	8014	T1
8A61P35/00	8C07D417/14	8015	T1
8A61K31/7068	8A61K39/395	8017	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	8017	T1
8C04B16/08	8C04B20/06	7988	T1
8C04B20/06	8C04B20/06	7988	T1
8A61M15/00	8A61M15/00	7996	T1
8A61K31/197	8C07D213/75	7973	T1
8A61K31/5375	8C07D213/75	7973	T1
8C07D207/16	8C07D213/75	7973	T1
8C07D265/30	8C07D213/75	7973	T1
8C22B1/04	8C22B1/04	7976	T1
8C22B11/06	8C22B1/04	7976	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	7978	T1
8F16D65/12	8F16D65/12	7979	T1
8A61K9/00	8A61K31/716	7980	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	8021	T1
8C07D401/14	8C07D403/12	8021	T1
8C07K14/705	8A61K48/00	8004	T1
8C07D495/04	8A61K31/454	7984	T1
8G01N21/29	8G01N33/543	8001	T1
8G01N21/55	8G01N33/543	8001	T1
8A01N43/40	8A01P3/00	8003	T1
8A01N43/90	8A01P3/00	8003	T1
8A61K31/4355	8C07D519/00	8005	T1
8A61K31/517	8C07D401/04	7935	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	7936	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7936	T1
8C12N5/16	8C12N15/67	7966	T1
8A61K31/55	8C07D471/04	7939	T1
8C07K16/32	8C12N15/62	7969	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	8016	T1
8G01N33/53	8C07K16/30	8016	T1
8A21B3/13	8A21B3/13	7960	T1
8A61B5/05	8A61B5/05	7963	T1
8C12N15/31	8C07K14/35	8018	T1
8H04N19/46	8H04N19/593	7951	T1
8F28B11/00	8G01F1/00	7952	T1
8F28F17/00	8G01F1/00	7952	T1

8C07D403/12	8C07D403/12	7954	T1
8A61K31/17	8C07C233/18	8022	T1
8C07C237/22	8C07C233/18	8022	T1
8C07C275/42	8C07C233/18	8022	T1
8H04N19/186	8H04N19/105	7941	T1
8H04N19/96	8H04N19/105	7941	T1
8C07J63/00	8C07J63/00	8010	T1
8A61K31/454	8C07D401/14	8025	T1
8C07D405/14	8C07D233/90	7971	T1
8A61P25/28	8C07K14/47	7977	T1
8C07D471/06	8C07D471/06	7950	T1
8A61K31/18	8C07C307/08	7981	T1
8A61K31/277	8C07C307/08	7981	T1
8A61K31/33	8C07D211/34	7994	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	8015	T1
8H04N19/186	8H04N19/117	7940	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	7940	T1
8A61K31/517	8A61K9/16	7972	T1
8A61K47/12	8A61K9/16	7972	T1
8A61K31/42	8C07D213/75	7973	T1
8C07D211/62	8C07D213/75	7973	T1
8C07D213/75	8C07D213/75	7973	T1
8C07D233/06	8C07D213/75	7973	T1
8C07D295/32	8C07D213/75	7973	T1
8A01N25/30	8A01N25/30	7975	T1
8A61K31/716	8A61K31/716	7980	T1
8A61K31/721	8A61K31/716	7980	T1
8A61K31/505	8C07D403/12	8021	T1
8C07D239/47	8C07D403/12	8021	T1
8C07D405/12	8C07D403/12	8021	T1
8A61K38/19	8A61K48/00	8004	T1
8C07K14/48	8A61K48/00	8004	T1
8C07K14/76	8A61K48/00	8004	T1
8C12N15/00	8A61K48/00	8004	T1
8A61K31/4439	8A61K31/454	7984	T1
8A01N43/78	8A01P3/00	8003	T1
8G01N33/50	8C07K16/22	8009	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	7935	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	7936	T1
8A61K31/16	8A61K31/16	7938	T1
8A61K31/568	8A61K31/16	7938	T1
8A61K31/728	8A61K31/16	7938	T1
8A61K38/18	8A61K31/16	7938	T1
8A61K9/00	8C07C67/52	7965	T1
8A61P9/00	8C07D471/04	7970	T1

8A61P37/00	8A61K39/145	7958	T1
8A61K9/24	8A61K9/20	7930	T1
8A61N1/32	8A61N1/32	7961	T1
8G01N33/50	8C07K14/35	8018	T1
8A61P31/12	8C07D471/04	8019	T1
8B01J23/44	8B01J29/74	7982	T1
8A61K31/485	8C07D489/08	8006	T1
8F28B9/08	8G01F1/00	7952	T1
8H04N19/122	8H04N19/105	7941	T1
8A61K31/5377	8C07D401/14	8025	T1
8C07D413/14	8C07D401/14	8025	T1
8C07D403/04	8C07D233/90	7971	T1
8A61P3/14	8A61K9/08	7987	T1
8C07D215/12	8C07D317/58	7947	T1
8A61K8/362	8A61K8/362	7948	T1
8A61K8/41	8A61K8/362	7948	T1
8A61Q5/04	8A61K8/362	7948	T1
8A61P15/08	8C07K14/47	7977	T1
8A61K51/04	8C07D211/34	7994	T1
8C07C275/00	8C07D211/34	7994	T1
8C07D213/74	8C07D211/34	7994	T1
8A61K39/39	8A61K39/39	7998	T1
8A61K9/107	8A61K39/39	7998	T1
8A61P35/00	8C07D401/14	8012	T1
8A61K38/28	8A61K9/48	8013	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	8014	T1
8A61K31/4025	8C07D417/14	8015	T1
8G06F17/17	8H04N19/117	7940	T1
8H04N19/182	8H04N19/117	7940	T1
8A61K31/4015	8C07D213/75	7973	T1
8A61K31/495	8C07D213/75	7973	T1
8C07D309/08	8C07D213/75	7973	T1
8C07D401/04	8C07D213/75	7973	T1
8A61K9/08	8A61K31/716	7980	T1
8A61P35/04	8A61K31/716	7980	T1
8A61K31/506	8C07D403/12	8021	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	8021	T1
8A23L5/20	8A23J3/18	8023	T1
8A61K48/00	8A61K48/00	8004	T1
8A61P29/02	8A61K48/00	8004	T1
8C07K14/79	8A61K48/00	8004	T1
8C07D491/048	8A61K31/454	7984	T1
8A01N43/80	8A01P3/00	8003	T1
8A61P35/00	8C07K16/22	8009	T1
8C07K16/28	8C07K16/22	8009	T1

8C07D471/04	8C07D471/04	7939	T1
8A61K31/216	8G01N33/49	7956	T1
8A44C17/00	8A44C17/00	7929	T1
8A61K38/12	8C07K7/64	7932	T1
8B01D53/94	8B01J29/74	7982	T1
8A61K9/28	8A61K9/22	8020	T1
8A61P25/30	8C07D489/08	8006	T1
8A61K31/235	8C07C233/18	8022	T1
8C07C233/18	8C07C233/18	8022	T1
8C07C69/90	8C07C233/18	8022	T1
8A61K31/565	8C07J63/00	8010	T1
8A61B10/00	8A61F5/455	8024	T1
8C07D403/06	8C07D401/14	8025	T1
8A61P25/08	8C07D233/90	7971	T1
8A61K9/08	8A61K9/08	7987	T1
8A61P25/04	8C07D317/58	7947	T1
8A61P25/28	8C07D317/58	7947	T1
8C07C275/28	8C07D317/58	7947	T1
8C07D319/18	8C07D317/58	7947	T1
8A61P3/10	8C07K14/47	7977	T1
8C07D487/08	8C07D471/06	7950	T1
8A61P35/00	8C07D211/34	7994	T1
8C07C275/18	8C07D211/34	7994	T1
8C12N15/62	8C12N15/62	8011	T1
8A61K38/21	8A61K9/48	8013	T1
8A61K9/00	8A61K9/48	8013	T1
8B23K11/18	8B23K11/14	7989	T1
8C40B30/04	8C07K16/00	7992	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	7940	T1
8A61K9/51	8A61K9/16	7972	T1
8A61F13/02	8A61F13/02	7999	T1
8F16B7/04	8F16B7/04	8000	T1
8A01P3/00	8A01N25/30	7975	T1
8A61K31/718	8A61K31/716	7980	T1
8C07D401/10	8C07D403/12	8021	T1
8C22B1/04	8C22B1/04	7953	T1
8C07K14/525	8A61K48/00	8004	T1
8C07K14/71	8A61K48/00	8004	T1
8C07K16/22	8A61K48/00	8004	T1
8C07K7/08	8A61K48/00	8004	T1
8A01D45/16	8A01D45/16	7985	T1
8A23G1/00	8A23G1/00	7986	T1
8C07H21/00	8C07H19/10	8002	T1
8A61K31/433	8C07D519/00	8005	T1
8A61P7/02	8C07D519/00	8005	T1



8A61K39/395	8C07K16/22	8009	T1
8B01D11/00	8B01D11/00	7934	T1
8C22B3/38	8B01D11/00	7934	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	7935	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	7936	T1
8A61P9/00	8C07D471/04	7936	T1
8A61K31/685	8A61K31/16	7938	T1
8A61P27/02	8A61K31/16	7938	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	7964	T1
8A61K9/06	8C07C67/52	7965	T1
8E04F11/18	8E04F11/18	7967	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	7939	T1
8A61K51/10	8C12N15/62	7969	T1
8C07K16/00	8C12N15/62	7969	T1
8C12N15/13	8C12N15/62	7969	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7955	T1
8A61K9/28	8A61K9/20	7930	T1
8C07K7/64	8C07K7/64	7932	T1
8F16L15/06	8E21B17/042	7962	T1
8A61K31/5377	8C07D471/04	8019	T1
8A61P31/10	8C07D471/04	8019	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	8019	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	8019	T1
8A61K31/505	8C07D403/12	7954	T1
8A61K31/165	8C07C233/18	8022	T1
8C07C233/49	8C07C233/18	8022	T1
8H04N19/11	8H04N19/105	7941	T1
8A61P29/00	8C07J63/00	8010	T1
8B21B37/26	8B21B37/26	7937	T1
8C07D403/12	8C07D233/90	7971	T1
8A61K31/496	8C07D317/58	7947	T1
8C07D241/42	8C07D317/58	7947	T1
8C07D295/20	8C07D317/58	7947	T1
8A61Q5/10	8A61K8/362	7948	T1
8A61K47/48	8C07K14/47	7977	T1
8C01B19/00	8B01J19/18	7990	T1
8C07C307/08	8C07C307/08	7981	T1
8A61P9/00	8C07D211/34	7994	T1
8C07D211/34	8C07D211/34	7994	T1
8A61K51/12	8A61K39/39	7998	T1
8A61K9/14	8A61K39/39	7998	T1
8A61K9/48	8A61K9/48	8013	T1
8B23K11/14	8B23K11/14	7989	T1
8C07K16/46	8C07K16/00	7992	T1
8C07C259/04	8C07D213/75	7973	T1

8C07D205/04	8C07D213/75	7973	T1
8A61K31/4745	8A61K31/136	7974	T1
8H05K7/20	8H01L35/32	7945	T1
8A61K31/415	8C07D403/12	7978	T1
8A61K47/02	8A61K31/716	7980	T1
8A61K38/17	8A61K48/00	8004	T1
8A61K45/06	8A61K48/00	8004	T1
8A61K31/454	8A61K31/454	7984	T1
8A61K31/506	8A61K31/454	7984	T1
8A23G1/06	8A23G1/00	7986	T1
8G01N21/78	8G01N33/543	8001	T1
8C07H1/04	8C07H19/10	8002	T1
8C07D261/00	8A01P3/00	8003	T1
8A61K31/5025	8C07D471/04	7936	T1
8A61K31/688	8A61K31/16	7938	T1
8A61K38/13	8A61K31/16	7938	T1
8A61K9/00	8A61K31/16	7938	T1
8C07C69/533	8C07C67/52	7965	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	7968	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	7968	T1
8A61K31/44	8C07D471/04	7939	T1
8A61K31/50	8C07D471/04	7939	T1
8A61K31/54	8C07D471/04	7939	T1
8A61K39/00	8A61K39/145	7958	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	8016	T1
8A61K31/485	8A61K9/20	7930	T1
8A61K9/00	8A61K9/20	7930	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	7930	T1
8C12N15/52	8C07K14/35	8018	T1
8A61K31/444	8C07D471/04	8019	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	8019	T1
8H04N19/44	8H04N19/593	7951	T1
8F16T1/48	8G01F1/00	7952	T1
8G01N29/032	8G01F1/00	7952	T1
8C07C271/28	8C07C233/18	8022	T1
8A61P37/00	8C07D401/14	8025	T1
8C07D233/90	8C07D233/90	7971	T1
8C07D405/12	8C07D233/90	7971	T1
8A61P5/00	8A61K9/08	7987	T1
8C07D317/58	8C07D317/58	7947	T1
8C07D417/12	8C07D317/58	7947	T1
8A61Q5/08	8A61K8/362	7948	T1
8A61P3/06	8C07K14/47	7977	T1
8A61P35/04	8C07K14/47	7977	T1
8B01J19/18	8B01J19/18	7990	T1

8C07D498/06	8C07D471/06	7950	T1
8A61K31/44	8C07D211/34	7994	T1
8C07C275/16	8C07D211/34	7994	T1
8C07K14/435	8C12N15/62	8011	T1
8C07D409/14	8C07D401/14	8012	T1
8A61K38/12	8A61K9/48	8013	T1
8B01J8/08	8C04B20/06	7988	T1
8C07K16/00	8C07K16/00	7992	T1
8C07K16/32	8C07K16/00	7992	T1
8F16F7/12	8E01F15/14	7997	T1
8C07D307/68	8C07D213/75	7973	T1
8A61K31/7068	8A61K31/136	7974	T1
8A61K47/40	8A61K31/136	7974	T1
8A01N43/40	8A01N25/30	7975	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7944	T1
8A61K47/36	8A61K31/716	7980	T1
8C22B7/00	8C22B1/04	7953	T1
8A61K38/10	8A61K48/00	8004	T1
8A61K31/5377	8A61K31/454	7984	T1
8C07D417/14	8A61K31/454	7984	T1
8G01N33/543	8G01N33/543	8001	T1
8C07H19/10	8C07H19/10	8002	T1
8C07D487/04	8C07D519/00	8005	T1
8C07D519/00	8C07D519/00	8005	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7933	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	7935	T1
8A61K31/22	8C07C67/52	7965	T1
8A61K31/42	8C07D471/04	7939	T1
8A61K31/505	8C07D471/04	7939	T1
8C07K16/30	8C12N15/62	7969	T1
8C12N15/62	8C12N15/62	7969	T1
8C12N5/10	8C12N15/62	7969	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	7970	T1
8C07D263/52	8C07D263/52	7983	T1
8C07K16/18	8C07K16/18	7931	T1
8A61B17/115	8A61B17/326	7959	T1
8A61B17/326	8A61B17/326	7959	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	8019	T1
8A61K31/496	8C07D471/04	8019	T1
8B01J29/12	8B01J29/74	7982	T1
8B01J29/74	8B01J29/74	7982	T1
8G01F1/00	8G01F1/00	7952	T1
8G01F1/28	8G01F1/00	7952	T1
8G01N29/36	8G01F1/00	7952	T1
8A61K31/495	8C07D403/12	7954	T1

8A61K31/4418	8C07D233/90	7971	T1
8A61P25/22	8C07D317/58	7947	T1
8C07D239/42	8C07D317/58	7947	T1
8A61P15/00	8C07K14/47	7977	T1
8A61P5/24	8C07K14/47	7977	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	7977	T1
8C01G1/12	8B01J19/18	7990	T1
8A61K39/42	8C07K16/10	7991	T1
8A61P25/08	8C07C307/08	7981	T1
8B65D13/02	8B65D13/02	7993	T1
8C07K14/705	8C12N15/62	8011	T1
8A61K31/4545	8C07D401/14	8012	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	8012	T1
8A61K47/12	8A61K9/48	8013	T1
8A61K31/403	8C07D417/14	8015	T1
8A61K31/5377	8C07D417/14	8015	T1
8C07K16/10	8C07K16/00	7992	T1
8C07K16/28	8C07K16/00	7992	T1
8C12Q1/68	8C07K16/00	7992	T1
8E01F15/14	8E01F15/14	7997	T1
8C07D261/04	8C07D213/75	7973	T1
8C07D491/107	8C07D213/75	7973	T1
8A63B21/16	8F16B7/04	8000	T1
8A61K31/136	8A61K31/136	7974	T1
8A61K38/38	8A61K31/136	7974	T1
8A61K9/14	8A61K31/136	7974	T1
8H01L35/32	8H01L35/32	7945	T1
8A61P33/06	8C07D403/12	7978	T1
8C07D231/40	8C07D403/12	7978	T1
8H04N7/24	8H04N7/24	7946	T1
8C22B11/08	8C22B1/04	7953	T1
8A61K31/426	8A61K31/454	7984	T1
8A61P25/24	8A61K31/454	7984	T1
8C07D491/052	8A61K31/454	7984	T1
8A23G1/10	8A23G1/00	7986	T1
8A01N43/653	8A01P3/00	8003	T1
8A01P3/00	8A01P3/00	8003	T1
8C07D513/04	8C07D519/00	8005	T1
8G01N33/573	8C07K16/22	8009	T1
8G01N33/68	8C07K16/22	8009	T1
8A61P27/04	8A61K31/16	7938	T1
8C07C67/52	8C07C67/52	7965	T1
8C12N15/67	8C12N15/67	7966	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	7968	T1
8A61K31/445	8C07D471/04	7939	T1



8A61K31/495	8C07D471/04	7939	T1
8A61K31/535	8C07D471/04	7939	T1
8C07D513/04	8C07D471/04	7939	T1
8C07K16/28	8C12N15/62	7969	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7970	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	7970	T1

8C07D498/00	8C07D263/52	7983	T1
8A61K31/235	8G01N33/49	7956	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	8016	T1
8A61P25/04	8A61K9/20	7930	T1
8A61K39/00	8C07K16/18	7931	T1
8A61B6/00	8A61B5/05	7963	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Adamed Sp. z o.o.	8011	C 07K 14/435, C 07K 14/705, C 07K 14/78, C 12N 15/62	T1
Akzo Nobel Chemicals International B.V.	7988	B 01J 8/08, C 04B 16/08, C 04B 20/06, C 08J 9/16	T1
Amgen Inc.	7955	C 12Q 1/68	T1
Amgen Inc.	7987	A 61K 38/08, A 61K 9/08, A 61P 3/14, A 61P 5/00	T1
Astrazeneca AB	7954	C 07D 403/12, A 61K 31/495, A 61K 31/505	T1
AstraZeneca AB	7972	A 61K 31/517, A 61K 9/51, A 61K 9/16, A 61K 47/12	T1
BASF Corporation	7982	B 01D 53/94, B 01J 29/74, B 01J 29/44, B 01J 23/44, B 01J 29/12	T1
Bauer, Alois	7993	C 12H 1/22, B 65D 13/02	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	8016	G 01N 33/53, C 07K 16/30, A 61K 39/395, A 61P 35/00	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	7970	C 07D 519/00, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 9/00	T1
BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH and Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der JGU Mainz gGmbH (TRON)	7966	C 12N 5/16, C 12N 15/67	T1
Blücher GmbH	7976	C 22B 11/06, C 22B 1/04	T1
Blücher GmbH	7953	C 22B 1/04, C 22B 7/00, C 22B 11/08	T1
Bristol-Myers Squibb Company	7944	C 07K 16/28	T1
Bristol-Myers Squibb Company	7950	C 07D 471/06, C 07D 498/06, C 07D 487/08, C 07D 487/06	T1
Bristol-Myers Squibb Company	7933	C 07K 16/28	T1
Bristol-Myers Squibb Company	7939	C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 513/04, A 61K 31/445, A 61K 31/495, A 61K 31/50, A 61K 31/535, A 61K 31/54, A 61K 31/55, A 61K 31/44, A 61K 31/425, A 61K 31/42, A 61K 31/505, A 61P 3/00	T1
Bristol-Myers Squibb Company and Université de Montréal	8005	C 07D 519/00, C 07D 487/04, C 07D 513/04, A 61K 31/433, A 61K 31/4355, A 61K 31/5025, A 61P 7/02	T1
Catabasis Pharmaceuticals, Inc.	8022	C 07C 235/60, C 07C 69/94, C 07C 69/90, C 07C 69/587, C 07C 275/42, C 07C 233/18, C 07C 233/49, C 07C 233/55, C 07C 237/22, C 07C 271/28, C 07D 295/192, A 61K 31/235, A 61K 31/232, A 61K 31/17, A 61K 31/165	T1

		// (C 07C 237:22, 69:90)	
Celgene Corporation	7935	C 07D 401/14, C 07D 401/04, A 61K 31/517, A 61P 35/00	T1
Chiasma Inc.	8013	A 61K 38/12, A 61K 38/21, A 61K 9/48, A 61K 47/12, A 61K 9/00, A 61K 38/28	T1
Consejo Superior De Investigaciones Científicas (CSIC); Universidad De Zaragoza and Fundación Agencia Aragonesa Para La Investigación Y El Desarrollo (ARAID)	8001	G 01N 21/29, G 01N 33/543, G 01N 21/78, G 01N 21/55	T1
Desai, Akhil Rajendra	8024	A 61B 10/00, A 61F 5/455	T1
Deutsche Telekom AG	7995		T1
E. I. du Pont de Nemours and Company	8003	A 01N 43/40, A 01N 43/56, A 01N 43/653, A 01N 43/78, A 01N 43/80, A 01N 43/90, A 01P 3/00, C 07D 261/00, C 07D 277/00	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	7981	C 07C 307/08, A 61K 31/18, A 61K 31/277, A 61P 25/08	T1
Eisai R&D Management Co., Ltd.	8012	C 07D 409/14, C 07D 401/14, A 61K 31/4545, A 61K 31/496, A 61P 35/00	T1
Eli Lilly and Company	7931	C 07K 16/18, A 61K 39/00	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	7996	G 06M 1/24, A 61M 15/00	T1
Fondazione di' Persona	7967	E 04F 11/18	T1
FONDITAL S.p.A.	7989	B 23K 11/18, B 23K 11/14	T1
Fresenius Kabi Deutschland GmbH	7980	A 61K 31/716, A 61K 31/718, A 61K 31/721, A 61K 47/02, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 35/04	T1
Genentech, Inc.	8009	G 01N 33/68, G 01N 33/50, G 01N 33/573, C 07K 16/22, C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 35/00	T1
Genentech, Inc.	7969	C 07K 16/30, C 07K 19/00, C 07K 16/32, C 07K 16/28, C 07K 16/00, C 12N 5/10, C 12N 15/62, C 12N 15/13, A 61K 51/10, A 61K 39/395	T1
Geneuro SA	7991	C 07K 16/10, A 61K 39/42	T1
Gestra AG	7952	G 01F 1/00, G 01F 1/28, G 01N 29/36, G 01N 29/032, G 01P 5/24, F 16T 1/48, F 28B 9/08, F 28B 11/00, F 28F 17/00	T1
Giebel Kaltwalzwerk GmbH	7937	B 21B 37/26	T1
Gilead Sciences, Inc.	7936	C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61K 31/519, A 61K 31/437, A 61K 31/5025, A 61P 9/00	T1
GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited	7983	C 07D 263/52, C 07D 498/00, C 07D 419/14	T1
H. Lundbeck A/S	8006	C 07D 489/08, A 61K 31/485, A 61P 25/30	T1
Halozyme, Inc.	7957	C 12N 9/26	T1
Horizon Therapeutics, LLC	7956	G 01N 33/49, A 61K 31/216, A 61K 31/235	T1
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.	7975	A 01N 25/30, A 01N 43/40, A 01P 3/00	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	7947	C 07C 275/28, C 07D 239/42, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 319/18, C 07D 317/58, C 07D 215/12, C 07D 417/12, C 07D 241/42, C 07D 295/20, A 61K 31/495, A 61K 31/496, A 61P 25/28, A 61P 25/22, A 61P 25/04	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	8018	G 01N 33/50, C 07K 14/35, C 12N 15/31, C 12N 15/52, A 61K 31/00	T1
KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH	7979	F 16D 65/12	T1
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.	7984	C 07D 491/048, C 07D 417/14, C 07D 491/052, C 07D 495/04, A 61K 31/506, A 61K 31/454, A 61K 31/4439, A 61K 31/426, A 61K	T1



		31/5377, A 61P 25/24	
Leo Pharma A/S	7965	C 07C 67/52, C 07C 69/533, A 61K 9/00, A 61K 31/22, A 61K 9/06	T1
Les Laboratoires Servier	8015	C 07D 417/14, A 61K 31/403, A 61K 31/4025, A 61K 31/5377, A 61P 35/00	T1
Levixcept Ltd.	8004	C 07K 14/525, C 07K 7/08, C 07K 16/22, C 07K 14/79, C 07K 14/76, C 07K 14/71, C 07K 14/705, C 07K 14/48, C 12N 15/00, A 61K 48/00, A 61K 45/06, A 61K 38/19, A 61K 38/17, A 61K 38/10, A 61P 29/02	T1
LIQWD, INC.	7948	A 61K 8/362, A 61K 8/41, A 61Q 5/08, A 61Q 5/04, A 61Q 5/10, A 61Q 5/00	T1
Medielma S.r.l.	7963	A 61B 5/05, A 61B 6/00, A 61B 5/103	T1
Merial, Inc.	7958	A 61K 39/00, A 61K 39/145, A 61P 37/00	T1
Merus N.V.	7992	C 07K 16/00, C 07K 16/10, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 16/32, C 12Q 1/68, C 40B 30/04	T1
Novartis AG	8021	C 07D 401/10, C 07D 403/12, C 07D 239/47, C 07D 405/12, C 07D 401/12, C 07D 401/14, A 61K 31/506, A 61K 31/505	T1
Novartis AG	8025	C 07D 413/14, C 07D 417/14, C 07D 401/06, C 07D 401/14, C 07D 403/06, A 61K 31/4545, A 61K 31/5377, A 61K 31/454, A 61P 27/00, A 61P 37/00	T1
ODC Lizenz AG	7986	A 23G 1/00, A 23G 1/10, A 23G 1/06	T1
OUTOTEC (FINLAND) OY	7934	B 01D 11/00, C 22B 3/38	T1
Phononic Devices, Inc.	7945	H 01L 35/32, H 05K 7/20	T1
Polyphor AG	7932	C 07K 7/64, A 61K 38/12	T1
Purdue Pharma L.P.	7930	A 61K 31/485, A 61K 9/00, A 61K 9/20, A 61K 9/24, A 61K 9/28, A 61P 25/04	T1
Purdue Pharma LP	7971	C 07D 401/14, C 07D 405/12, C 07D 233/90, C 07D 401/12, C 07D 405/14, C 07D 403/04, C 07D 403/12, A 61K 31/4418, A 61P 25/08	T1
Reata Pharmaceuticals, Inc.	8010	C 07J 63/00, A 61K 31/565, A 61P 29/00	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	7968	A 01K 67/027, C 07K 16/46, C 12N 15/85	T1
Rimmer, Karl	7990	B 01J 19/18, C 01B 17/20, C 01B 19/00, C 01G 1/12, C 01G 19/00	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	7946	H 04N 7/24	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	7951	H 04N 19/44, H 04N 19/593, H 04N 19/46	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	7940	H 04N 19/182, H 04N 19/117, H 04N 19/82, H 04N 19/186, G 06F 17/17	T1
Samsung Electronics Co., Ltd.	7941	H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/122	T1
Samumed, LLC	8019	C 07D 471/04, A 61K 31/496, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A 61K 31/437, A 61K 31/5377, A 61P 35/00, A 61P 31/12, A 61P 31/10, A 61P 25/28, A 61P 19/00	T1
SANOFI	8014	A 61K 9/20, A 61K 31/277	T1
SANOFI	8017	A 61K 31/7068, A 61K 39/395, A 61P 35/00	T1
Seletec Plastic Products GmbH & Co. Kg	7960	A 21B 3/13	T1
Shang, Jianzhong	7959	A 61B 17/326, A 61B 17/115	T1
SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND CO., LTD	7929	A 44C 17/00	T1
Swiss SPA System Ltd.	7961	A 61N 1/32	T1
Syntrix Biosystems Inc.	8020	A 61K 31/135, A 61K 9/28, A 61K 9/22	T1
Takeda AS	7999	A 61F 13/02	T1
Takeda Pharmaceutical Company Limited	7977	C 07K 14/47, A 61K 47/48, A 61P 15/08, A	T1

		61P 25/28, A 61P 3/10, A 61P 35/00, A 61P 35/04, A 61P 5/24, A 61P 15/06, A 61P 15/00, A 61P 3/06	
The Johns Hopkins University	7994	C 07C 275/18, C 07C 275/16, C 07C 275/00, C 07D 211/34, C 07D 213/82, C 07D 213/74, C 07D 213/61, C 07F 7/22, A 61K 9/127, A 61K 51/04, A 61K 51/00, A 61K 31/33, A 61K 31/44, A 61P 9/00, A 61P 35/00, A 61P 9/10	T1
The Regents of the University of California and Schepens Eye Research Institute	7938	A 61K 31/16, A 61K 31/568, A 61K 31/685, A 61K 31/688, A 61K 31/715, A 61K 31/728, A 61K 9/00, A 61K 38/13, A 61K 38/18, A 61P 27/02, A 61P 27/04	T1
The Trustees of The University of Pennsylvania	7964	A 61K 39/00	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	7973	C 07C 259/04, C 07C 243/38, C 07C 235/78, C 07D 211/62, C 07D 401/04, C 07D 309/08, C 07D 307/68, C 07D 295/32, C 07D 205/04, C 07D 207/16, C 07D 491/107, C 07D 213/75, C 07D 233/06, C 07D 239/36, C 07D 261/04, C 07D 265/30, A 61K 31/197, A 61K 31/4015, A 61K 31/42, A 61K 31/5375, A 61K 31/495	T1
Topas Therapeutics GmbH	7998	A 61K 39/39, A 61K 49/18, A 61K 9/51, A 61K 9/107, A 61K 9/14, A 61K 51/12	T1
Università degli Studi di Foggia	8023	C 12C 1/02, A 23J 3/18, A 23L 5/20	T1
University of Washington; MMV Medicines for Malaria Venture and Drexel University	7978	C 07D 403/12, C 07D 231/40, A 61K 31/415, A 61K 31/4184, A 61P 33/06	T1
Utah-Inha DDS & Advanced Therapeutics Research Center	7974	A 61K 31/136, A 61K 31/4745, A 61K 31/704, A 61K 9/16, A 61K 38/38, A 61K 47/40, A 61K 9/14, A 61K 31/7068	T1
V.I.T. S.A. Processing Equipment	7985	A 01D 45/16	T1
Vertical Leisure Ltd	8000	F 16B 7/04, A 63B 21/16	T1
Vik Ørsta AS	7997	E 01F 15/14, F 16F 7/12	T1
Voestalpine Tubulars GmbH & Co Kg	7962	F 16L 15/06, E 21B 17/042	T1
YAMASA CORPORATION	8002	C 07H 1/04, C 07H 21/00, C 07H 19/10	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) ТМ 2007/790 (220) 16/08/2007
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги НОВ
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Димитрие Чуповски бр.2, МК

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
ул. "Даме Груев" 16, 1000, Скопје
(540)

ALO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи, линолеум и други подни прекривачи, сидни тапети, кои што не се од текстил
кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(210) ТМ 2007/804 (220) 16/08/2007
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги НОВ
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

ул. Димитрие Чуповски бр.2, МК

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
ул. "Даме Груев" 16, 1000, Скопје
(540)

TELE 1

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи
кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се опфатени со другите класи, материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји), сурови текстилни влакнести материји



кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,
 линолеум и други подни прекривачи, сидни
 тапети, кои што не се од текстил
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
 и спорт кои не се опфатени со другите класи,
 украси за елка
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе;брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за
 печење, сол, сенф;оцет, сосови (како
 мирудии);мирудии;мраз

(210) **ТМ 2007/806** (220) 16/08/2007
 (442) 30/04/2018

(731) **Друштво за комуникациски услуги НОВ
 ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје**

ул. Димитрие Чуповски бр.2, МК
 (740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
 ул. "Даме Груев" 16, 1000, Скопје
 (540)

TELE-ONE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
 не се опфатени со другите класи, печатени
 работи, книгоvezнички материјал, фотографии,
 канцелариски материјал, лепила за
 канцелариска и куќна употреба;материјали кои
 ги користат уметниците, сликарски четки,
 машини за пишување и канцелариски прибор
 (освен мебел);материјали за обука и настава
 (освен апарати);пластични материјали за
 пакување кои не се опфатени во другите
 класи;печатарски букви, клишиња
 кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
 од нив кои не се опфатени со другите класи,
 кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
 за дожд и за сонце и стапови за одење,
 камшици и сарачки производи

кл. 22 јажиња, канапи, мрежи шатори,
 настрешници од платно, надворешни навлаки
 за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се
 опфатени со другите класи, материјали за
 полнење душеци (освен од гума или од
 пластични материи), сурови текстилни
 влакнести материи
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,
 линолеум и други подни прекривачи, сидни
 тапети, кои што не се од текстил
 кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
 и спорт кои не се опфатени со другите класи,
 украси за елка
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе;брашно и производи од
 жита, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед;мед, меласа;квасец, прашок за
 печење, сол, сенф;оцет, сосови (како
 мирудии);мирудии;мраз

(210) **ТМ 2014/146** (220) 13/02/2014
 (442) 30/04/2018

(731) **PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
 corporation organized and existing under the
 laws of the State of Delaware
 3800 West 143rd Street, Cleveland, State of
 Ohio 44111, US**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
 МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

AUTOLUX

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 2 мешавини за премачкување во облик на
 боја

(210) **ТМ 2014/1117** (220) 21/10/2014
 (442) 30/04/2018

(731) **Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација „Катлановска Бања “ ДОО Катланово**

ул.Катлановска Бања бр.1, МК

(740) Недковски Игор

ул.бул. Св.Климент Охридски бр.54/3-4, Скопје

(540)



(591) жолта, темно сина, светло сина

(531) 27.05.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 привремено сместување; хотел

кл. 44 услуги со лековити бањи; бањи за закепнување; терапија (физикална терапија); услуги со сауна; масажа

(210) **ТМ 2015/81** (220) 27/01/2015

(442) 30/04/2018

(731) **ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје**

ул. Огњен Прица бр.41а, Скопје, МК

(740) БЕРИН ДОО Скопје

ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Alpha

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 фискални апарати (фискални каси)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, производи, продажба на големо и мало, услуги при увоз и извоз со фискални апарати, фискални каси

кл. 37 монтажа, одржување и поправка на фискални апарати (фискални каси)

(210) **ТМ 2015/357** (220) 27/03/2015

(442) 30/04/2018

(731) **Џорџ Цветковски**

ул. Московска бр. 9-1/10, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и розева

(531) 25.01.19;27.05.10;29.01.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **ТМ 2015/781** (220) 30/07/2015

(442) 30/04/2018

(731) **ДПТУ Дироко Илија ДООЕЛ увоз-извоз**

ул. Витачево бр. 16, Кавадарци, МК

(740) Илија Коцев
ул. Витачево бр. 16, Кавадарци
(540)



(591) црвена, црна
(531) 03.04.07;03.04.11;27.05.04
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо и месни преработки колбаси, месо
кл. 43 услуги на обезбедување на храна и
пијалоци детски јасли, кафетерии,
летувалишта, ресторани, ресторани со
самопослужување, хотели, служење храна и
пијалоци, марки

(210) ТМ 2015/1199 (220) 23/11/2015
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за интерактивни веб медиуми
ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Ул. Никола Вапцаров 15/2-5, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела и црвена
(531) 25.01.19;26.01.03;27.05.17
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, односи со јавноста;
медиумска презентација; бизнис информации,
демонстрација на производи, медиуми за

комуникација (презентација на производи и услуги од областа на интернет технологијата) за малопродажни цели; спојување за доброто на другите, на различни стоки (од информатичка технологија), овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), on-line заедница на ИТ ентузијаста и експерти, on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа, односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи, обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање дејности; компјутеризирани услуги за on-line нарачки на производи, on-line продажба на мало; обезбедување на продажби и нивно уредување преку онлајн шопинг во компјутерски мрежи; компјутеризирани услуги за on-line нарачки кои имаат широк спектар на производи за широка потрошувачка; обезбедување на веб-страни за рејтинг, прегледи и препораки за производи и услуги за комерцијални цели постирани од корисниците; обезбедување на информации преку интернет во врска со стоки и услуги на други во вид на водич на купувачи, обезбедување на веб-страни за рејтинг, прегледи и препораки за производи и услуги за комерцијални цели постирани од корисниците; обезбедување на информации преку интернет во врска со стоки и услуги на други во вид на водич на купувачи, онлајн медиум за информатичка технологија, објавување новости и статии од полето на информатичка технологија, информации (бизнис информации); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во

компјутерски бази на податоци); компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; пребарување (бизнис пребарување); рекламен простор (изнајмување рекламен простор); рекламирање; рекламирање [огласување]; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци, објавување на огласи за вработување, сите горенаведени услуги од полето на информатичка технологија кл. 41 образовни услуги; обука; забава, електронско издаваштво, информации за образовни и забавни настани, услуги врзани за исполнување на слободното време, on-line електронско издавање на книги и периодични списанија, компјутерско персонално издавателство, електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, организирање изложби за културни или образовни цели, пишување текстови што не се рекламни, преведување и публикации на печатени медиуми и снимки, разонода кл. 42 алатки за пребарување (обезбедување алатки за пребарување), за интернет; давање простор за веб [интернет] страници; изнајмување веб [интернет] сервери; инсталирање компјутерски програми; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми; компјутерски бази на податоци (обновување компјутерски бази на податоци); компјутерски програми (изнајмување и изработка компјутерски програми); компјутерски програми (советување за

компјутерски програми); креирање и одржување веб [интернет] страници за други; обезбедување алатки за пребарување по интернет; одржување компјутерски програми; програмирање компјутерски системи; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; програми (осовременување на компјутерските програми); компјутерски системи (програмирање компјутерски системи); размена на компјутерски програми и податоци [конверзија која не е физичка]; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); услуги на ИТ Маркет: Услуги во врска со компјутеризирани on-line пребарувања за наредување, и испорака на потрошувачки добра; обезбедување на интерактивен веб-сајт за технологија која им овозможува на корисниците да влезат, пристапат, следат, управуваат, контролираат и да генерираат информации и извештаи во врска со продажба на производи и услуги; ИТ форуми (сервис за водење разговори на интернет или софтвер за веб-апликации што овозможува вакви услуги)

(210) **TM 2015/1317** (220) 22/12/2015
(442) 30/04/2018

(731) **OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware Corporation**
3438 Peachtree Road NE, Suite 1800 Atlanta, Georgia 30326, US

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

OSHKOSH B'GOSH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги на мало и онлајн услуги на продавница на мало вклучувајќи облека обувки, капи/облека за глава, постелнина, чанти, мебел, играчки и сродни помошни производи за доенчиња и деца

(210) **TM 2016/131** (220) 05/02/2016
(442) 30/04/2018
(731) „**МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ**“ **ЕООД**
гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ No 134, ет. 3, BG
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MEBLO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали или производи од пластика
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата, канцелариски работи, услуги при производство и продажба на големи и мало и увоз/извоз со: мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика
кл. 40 обработка на материјали, услуги за изнајмување на машини за производство на мебел и машини за производство

(210) **TM 2016/173** (220) 19/02/2016
(442) 30/04/2018
(731) **ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт**
ул.516 бр. 66, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)



(591) светло и темно црвена, зелена, бела, црна
(531) 02.09.01;26.07.03;27.05.01
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 витамински препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, диететски напивки за медицинска употреба; храна за бебиња
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, сладолед, производи од тесто и слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), мирудии
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, семиња, пивски слад
кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз со: витамински препарати, диететски супстанции што се користат во медицината, диететски напивки за медицинска употреба;храна за бебиња;конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб,

сладолед, производи од тесто и слатки, мед, меласа, квасец, сол, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, семиња, пивски слад, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи

(210) **TM 2016/651** (220) 29/06/2016

(442) 30/04/2018

(731) **Société des Produits Nestlé S.A.**

1800 Vevey, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

AZERA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко, павлака, путер, сирење и други подготовки од храна врз база на млеко; замена за млеко; пијалаци врз база на млеко; десерти врз база на млеко и павлака; јогурти; млеко од соја (замена за млеко), конзервирано соино зрно за прехрана; масти и масла за јадење; немлечна павлака (замена за млеко) кл. 30 кафе, екстракти од кафе, подготовки и пијалаци врз база на кафе; ладно кафе; замени за кафе, екстракти од замени за кафе, подготовки и пијалаци врз база на замени за кафе; цикорија (замена за кафе); чај, екстракти од чај, подготовки и пијалоци врз база на чај; ладен чај; подготовки врз база на слад за човечка употреба; какао и подготовки и пијалаци врз база на какао; чоколада, чоколадни производи, подготовки и пијалаци врз база на чоколада; слаткарски производи, колачиња, бонбони; шеќерни производи; шеќер; мастики за цваќање; природни засладувачи; пекарски производи, леб, квасец, пецива;

бисквити, колачи, торти, вафли, карамели, пудинзи; сладолед, водени сладоледи, шербети, смрзнати слаткарски производи, смрзнати торти, безалкохолни ледени пијалаци, смрзнати јогурти; сврзувачки агенци за правење на сладолед и/или водени сладоледи и/или шербети и/или смрзнати слаткарски производи и/или смрзнати торти и/или безалкохолни ледени пијалаци и/или смрзнати јогурти; житарки за појадок, мусли, пченкарни снегулки, табли од житарки, готови житарки за јадење; подготовки од житарки кл. 32 негазирана вода, газирана или вода со додаток на јаглерод, преработена вода, изворска вода, минерална вода, ароматизирана вода; пијалаци со вкус и врз база на овошје, овошни и зеленчукови сокови, нектари, лимонади, сода и други безалкохолни пијалаци; сирупи, екстракти и есенции и други подготовки за правење на безалкохолни пијалаци (освен есенцијални масла); пијалаци од сурутка; пијалаци врз база на соја; безалкохолни пијалаци врз база на слад; изотонични пијалаци

(210) **TM 2016/860** (220) 06/09/2016

(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци**

ул. Илинденска бр. 60, Кавадарци, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

DUDIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво); вино; ракија
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; огласување



кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; ресторани; служење храна и пијалаци

(210) **TM 2016/1172** (220) 09/12/2016
(442) 30/04/2018

(731) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PRECISIVE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 уреди за складирање на податоци, имено, хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, мултимедијални читачи (плеери), празни дигитални медиуми за складирање на податоци, преносливи хард диск драјвери, полупроводнички дискови (SSD), драјвери за флеш меморија, хибридни диск драјвери и компјутерски периферни единици; компјутерски уреди за складирање на податоци, имено, хардвер за компјутерска меморија, хард драјвери за компјутери и полупроводнички дискови (SSD) за компјутери; пренослив компјутерски бекап систем (систем за правење на резервни копии) базиран на хард драјвери; уреди за складирање на податоци на компјутерски мрежи, имено, хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, мултимедијални читачи (плеери), празни дигитални медиуми за складирање на податоци, преносливи хард диск драјвери, полупроводнички дискови, драјвери за флеш меморија, хибридни диск драјвери и компјутерски периферни единици за складирање и бекапување на електронски податоци локално или преку телекомуникациона мрежа или преку облак (cloud); компјутерски производи кои што се

користат за пренос, проток (streaming), преглед и репродукција на текстуални, аудио, видео и други податоци и датотеки, дигитални слики и мултимедијални содржини од уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, и компјутерски периферни единици до телевизори, видео монитори, проектори, компјутерски и мобилни уреди, имено, компјутерски таблети, паметни телефони, лаптоп компјутери; чипови со интегрирани кола; чипови за флеш меморија; дијагностичка апаратура, не за медицинска намена, имено, апаратура која што се користи за анализа и оптимизација на компјутерски системи; апаратура за анализа, имено, интегрирани хардверски и софтверски системи и системи со вградени програми (фирмвер) за управување со центри на податоци од голем обем, и кој што се користи за анализа на податоци, уреди за складирање на податоци и за работа на системот за складирање на податоци, кои не се за медицинска намена; празни картички со интегрирани кола; компјутерски интерфејси; преносливи уреди за комуникација, мултимедијални читачи, и компјутерски уреди, имено, единици со магнетски ленти за компјутери, компјутерски мемориски уреди, компјутерски оперативни системи и компјутерски влезни уреди; компјутерски софтвер, хардвер и компјутерски вградени програми (фирмвер) за складирање, синхронизирање, испраќање, пронаоѓање, превземање, управување, организирање, обезбедување, споделување и бекапување на електронски податоци; компјутерски софтвер кој што се користи за анализа и оптимизација на компјутерски системи; компјутерски оперативни системи; компјутерски вградени програми (фирмвер) кој што се користи за контролирање на оптималната ефикасност на компјутерските системи и компоненти; софтвер кој што може да се превзема за употреба во анализа и оптимизација на компјутерски

системи; софтвер за мобилни уреди кој што може да се превзема за употреба во анализа и оптимизација на компјутерски системи; електронски упатства за употреба кои што може да се превземаат и кои се користат во областа на уредите за складирање на податоци, имено, хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, мултимедијални читачи (плеери), празни дигитални медиуми за складирање на податоци, преносливи хард диск драјвери, полупроводнички дискови (SSD), драјвери за флеш меморија, хибридни диск драјвери и компјутерски периферни единици кл. 42 Научни и технолошки услуги во вид на анализи на системи и оптимизација на уреди со постојана флеш меморија, центри за чување и обработка на податоци, анализи на хиперскалабилни компјутерски системи (компјутерски системи кои имаат можност за додавање на нови процесори, хард дискови и/или меморија на постоечката компјутерска и/или дистрибутивна околина, карактеристични за сервери со голем број на компјутери) и анализа на компјутерски систем во облак (cloud) и оптимизација, истражување и дизајн во врска со горенаведеното; индустриски истражувања во областа на системската анализа и оптимизација на уреди со постојана флеш меморија, центри за чување и обработка на податоци, хиперскалабилни компјутерски системи и компјутерски системи во облак (cloud); дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; калибрација; компјутерско програмирање; дизајнирање на компјутерски системи; анализа на компјутерски системи; претворање на компјутерски податоци и програми (не физичко претворање); преснимување на компјутерски програми; електронско складирање на податоци; инсталација на компјутерски софтвер; обезбедување информации за компјутерски технологии и програмирање; одржување на вграден софтвер (фирмвер) и софтвер;

мониторинг на компјутерски системи со далечински пристап за да се осигура правилно работење и оптимизација на наведените системи; чување на резервни копии (бекапување) на податоци надвор од мрежа; повторно враќање на компјутерски податоци; хостирање на сервер; испитување на материјал; ажурирање на вграден софтвер (фирмвер) и софтвер; услуги на складирање на компјутерски и електронски податоци; услуги на дизајн, развој, ажурирање и одржување податоци на хард дискови (HDD), полупроводнички дискови (SSD) и компјутерски уреди за складирање на податоци; обезбедување на услуги на дизајн, развој, ажурирање и одржување на компјутерски хардвер, софтвер и системи за складирање на податоци, управување со податоци и бекапување (чување на резервни копии) на електронски податоци, во службени простории и во облак (cloud); услуги на техничка поддршка во областа на складирање на податоци, управување со податоци и бекапување (чување на резервни копии) на електронски податоци, во службени простории и во облак (cloud); компјутерски услуги за пристапување и собирање на содржини и медиумски содржини кои се чуваат во облак (cloud) или на уреди, имено, обезбедување на употреба на технологија по пат на интернет страници за пристап до податоци складирани на дистрибуирани компјутерски сервери и мобилни дигитални електронски уреди; компјутерски услуги, имено, обезбедување на софтвер за онлајн апликациски програмски интерфејси (APIs) за пристапување, собирање, креирање, организација и управување со содржини и медиумски содржини за употреба во развој на софтвер; компјутерство во облак (cloud) со помош на софтвер за пристап на компјутерски мрежи во облак (cloud), услуги на софтвер за управување со ресурси во облак (cloud); услужни платформи кои што опфаќаат

компјутерски софтверски платформи за пристапување и собирање на содржини и медиски содржини сочувани (складирани) во облак (cloud) на електронски уреди во вид на мобилни телефони, таблет компјутери, и компјутери; компјутерски услуги кои што се наменети за обезбедување електронско складирање на глас, податоци или слики; услуги на безжично електронско складирање на податоци; услуги на безжично складирање на податоци за архивирање на бази на податоци, слики и други електронски податоци

(210) **TM 2017/54** (220) 25/01/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Хербе Алма доо Скопје**
ул. Никола Тесла бр. 11, Скопје, МК
(540)



(531) 27.05.24;27.07.24
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 подготвување на храна и пијалоци,
ресторански услуги, хотелско сместување

(210) **TM 2017/114** (220) 08/02/2017
(442) 30/04/2018

(731) **ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ**
Бул Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК
(540)



(531) 26.04.18
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба,асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции,споменици што не се од метал

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи, линолеум и други материјали за подни прекривки; сидни тапети (што не се од текстил)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

(210) **TM 2017/129** (220) 16/02/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Тасе Тасев**
ул. Никола Тесла бр. 18/1-46, 1000, Скопје, МК

(740) **МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО**

бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена

(531) 26.01.01;26.01.16;26.01.18
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2017/130** (220) 16/02/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Тасе Тасев**
ул. Никола Тесла бр. 18/1-46, 1000, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) сина

(531) 26.01.01;26.01.16;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(210) **TM 2017/252** (220) 03/03/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Kandit d.o.o. Osijek**
Vukovarska cesta 239, Osijek, HR

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена, сива, црна и бела

(531) 01.03.15;05.03.15;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки

(210) **TM 2017/393** (220) 04/04/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Државен завод за статистика**
ул. Даме Груев 4, Скопје, МК

(540)



(591) жолта, сина, сива, бела и црна

(531) 26.05.16;26.11.02;26.11.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 научно истражување, статистика

(210) **TM 2017/504** (220) 12/05/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

SILVER SELECTION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цваќање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во

медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(210) **TM 2017/602** (220) 09/06/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation**

300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ

бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5,

Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)

WHITESEAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење на заби, паста за заби и течност за заби и течност за плакнење усна шуплина

кл. 10 дентална направа, имено, апликатор во форма на пенкало кое веќе е наполнето со препарати за белење на заби

кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2017/603** (220) 10/06/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Палензовска Електролукс Силвана**

ул. "Александар Турунцев" бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(540)



(531) 02.01.08;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и

складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги на обезбедување храна и

пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2017/620** (220) 15/06/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Гоце Ингилизев**

ул.Круме Јаскоски бр. 27, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црвена

(531) 21.03.01;24.01.05;24.01.15

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; надворешно

рекламирање, односи со јавноста, собирање

статистички податоци

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности; натпревари

(организирање спортски натпревари),
обезбедување спортска опрема, обука,
(практична обука), професионално насочување,
услови за рекреирање, услуги на клубови
(спортски клубови)

(210) ТМ 2017/780 (220) 04/08/2017
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за угостителство, промет и
услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз
Скопје

ул. Црвена Вода бр. 11А-2, 1000, Скопје, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, црна и бела

(531) 08.05.02;25.01.19;26.01.18

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

(210) ТМ 2017/819 (220) 18/08/2017
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ
Скопје

бул.Гоце Делчев бр.11 ДТЦ Мавровка-
ламела А, Скопје, МК

(540)



(591) црна и златна

(531) 26.04.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи и електронски медиуми

(210) ТМ 2017/820 (220) 18/08/2017
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ
Скопје

бул.Гоце Делчев бр. 11 ДТЦ Мавровка-
ламела А, Скопје, МК

(540)



(591) црна и златна

(531) 26.04.18;27.05.24

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени работи и електронски медиуми

(210) ТМ 2017/822 (220) 18/08/2017
(442) 30/04/2018

(731) ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа
медицина Скопје

ул. Архиепископ Доситеј бр. 15-а, Скопје, МК

(740) Рамадани Седат

ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје

(540)



(591) зелена, сина, сива

(531) 26.01.14;27.05.10

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги

(210) **TM 2017/823** (220) 18/08/2017

(442) 30/04/2018

(731) **АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ****ул. Струмичка бр. 9/2 - 1, Скопје, МК**

(740) Рамадани Седат

ул. Струмичка бр. 9/2-1, Скопје

(540)



(591) црвена, сива

(531) 26.01.12;26.04.10;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 градежни

конструкции;поправки;инсталациски услуги

(210) **TM 2017/831** (220) 22/08/2017

(442) 30/04/2018

(731) **„Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје****Втора Мак. Бригада бр. 80 лок.10, Скопје, МК**

(540)



(591) црна, бела

(531) 02.03.10;11.03.04;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(210) **TM 2017/942** (220) 03/10/2017

(442) 30/04/2018

(731) **BELUPO Ilijakovi i kozmetika d.d****Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BELOMAO-B

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2017/943** (220) 03/10/2017

(442) 30/04/2018

(731) **BELUPO Ilijekovi i kozmetika d.d****Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ARENTO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2017/944 (220) 04/10/2017

(442) 30/04/2018

(731) ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. ЈТД
ул.Н.Н. Борче бр.41, Винаца, МК

(540)

ЕЛТЕ
Светот на алатите

**ЕЛТЕ Светот на алатите (во
изглед)**

(591) зелена и портокалова

(531) 27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со рачен и електричен алат

(210) ТМ 2017/945 (220) 04/10/2017

(442) 30/04/2018

(731) Оливер Јосифовски

ул.Кавалска бр. 4а, 1000, Скопје, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

LUBOYNA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 снимање на аудио и видео ленти, компакт
дискови, DVD и други дигитални снимки,
трансмисија или репродукција на звук или слика
кл. 16 списанија, весници, печатени
материјали, печатени публикации, каталози,
брошури

кл. 41 образовни услуги, забава, спортски и
културни активности

(210) ТМ 2017/958 (220) 06/10/2017

(442) 30/04/2018

(731) Трговско друштво за внатрешен и
надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје
ул.Народен Фронт бр. 5-3/1, Скопје, МК

(540)

RESPIBIEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински препарати

(210) ТМ 2017/1109 (220) 15/11/2017

(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли
и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) виолетова, жолта, сина, црна, зелена,
црвена, златна

(531) 04.01.04;04.01.05;06.19.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(210) ТМ 2017/1110 (220) 15/11/2017

(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли
и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(740)

(540)



EVROPA Choco mint (во изглед)

(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна

(531) 05.03.11;05.07.06;08.01.22;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколадни бонбони

(210) ТМ 2017/1111 (220) 15/11/2017

(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, бела, црвена, златна, сина, жолта, црна

(531) 01.15.17;04.05.05;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(210) ТМ 2017/1112 (220) 15/11/2017

(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, кафена, бела, црвена, златна

(531) 05.03.11;05.03.16;08.01.22;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколаден десерт

(210) ТМ 2017/1113 (220) 15/11/2017

(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



EVROPA Mini MILK CHOCOLATE (во изглед)

(591) црвена, златна, сина, жолта, црна, кафена

(531) 04.05.05;06.06.01;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(210) ТМ 2017/1114 (220) 15/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) розева, виолетова, жолта, црна, зелена, сина, златна

(531) 04.05.05;06.03.02;06.03.03;25.01.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(210) ТМ 2017/1115 (220) 15/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

ул.808 бр.8, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, кафена, црвена, златна, црна

(531) 04.05.01;04.05.05;25.01.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 млечна чоколада

(210) ТМ 2017/1123 (220) 20/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) ДППУ Вамаско ДООЕЛ

ул. Булевар 8ми Септември бр. 56, Скопје, МК

(540)



(591) црвена, зелена, сина

(531) 25.07.02;26.04.03;27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 стакло и ПВЦ прозорци и врати

(210) ТМ 2017/1139 (220) 27/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Елисие Поповски - Марко бр. 10/лок. 7, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сива, тиркизна, сина, црна

(531) 03.13.01;27.05.04

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; административна обработка на нарачките за купување; бизнис (помош во водењето бизнис); бизнис информации; бизнис пребарување; бизнис проценки; информации (бизнис информации); испитување (бизнис испитување); јавно мислење (испитување на јавното мислење); компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци); компјутерско рекламирање преку интернет; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми); за малопродажба, консултации за раководење со персонал; консултирање (професионално бизнис консултирање); маркетинг истражување; објавување рекламни текстови; обработка на текстови; пребарување (бизнис пребарување); раководење со датотеки (компјутеризирани раководење со датотеки); раководење со персонал (консултации за раководење со персонал); рекламирање; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи); рекламни текстови (објавување рекламни текстови); рекламни текстови (пишување рекламни текстови); собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; советување за бизнис работење и организација, советување за организирање на работењето; текстови (обработка на текстови); текстови (пишување рекламни текстови)

кл. 38 телекомуникации; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; телевизиски програми (емитување телевизиски програми); телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности; електронско издаваштво; звучни записи (изнајмување звучни записи); он-лајн публикување електронски книги и списанија

(210) **TM 2017/1148** (220) 30/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје**
ул. Скупи бр. 3А, 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црвена, сива
(531) 20.01.19;21.03.01;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2017/1152** (220) 30/11/2017
(442) 30/04/2018

(731) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) бела, виолетова, розова, црна, сина, портокалова, зелена и сива

(531) 02.09.04;25.01.19;27.05.01;27.05.13
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати, средства за варење за медицинска употреба, препарати од микроорганизми за медицинска и ветеринарна употреба, ензими за медицинска употреба, препарати од ензими за медицинска употреба, ензими како додаток на исхрана, диететски

(210) **TM 2017/1165** (220) 04/12/2017
(442) 30/04/2018

(731) **ViiV Healthcare Company**
Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

JASUPA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2017/1166** (220) 04/12/2017
(442) 30/04/2018

(731) **ViiV Healthcare Company**

Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

JULUCA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции; вакцини

(210) **TM 2017/1171** (220) 06/12/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Nutrien Ltd.**

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3, CA
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 05.03.13;26.13.25;27.05.21
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 поташа; ѓубрива; хемикалии за употреба во производството на ѓубрива вклучувајќи, азот, амонијак, амониум, калиум, поташа, фосфат, сулфур, калиум нитрат, амониум нитрат, амониум фосфат, уреа, сулфурна киселина и фосфорна киселина; хемикалии за употреба во производството на пестициди; земјоделски хемикалии, односно сурфактанти, помошни средства (адјуванси) и средства за мокрење за употреба при нанесувањето на хербициди,



инсектициди, пестициди и хранливи материи во почвата; помошни средства (адјуванси) за употреба со земјоделски хемикалии; помошни средства (адјуванси) за распрскување масло за употреба со земјоделски инсектициди и фунгициди; хемиски активни состојки за употреба во производството на ѓубрива, пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди и родентициди; кондиционери за почва за земјоделска употреба; хранлив додаток за подобрување на биолошката активност на водата и почвата за целите на оплодување, подобрување на рН на почвата и рН на водата за наводнување, подобрување на порозноста на почвата и подобрување на перформансите на пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати за употреба во земјоделството, имено, хемиски препарати за третирање на семиња; сурфактант на почвата се користи да поттикне рамномерно движење на вода во почвата; инкокуланти на почва за примена на семиња што се користат во земјоделството; хемиски адитиви за ѓубрива; агенс за мокрење, агенс за ширење, пенетрант и сурфактант за употреба во врска со пестициди, хербициди, десиканти, дефолијанти, инсектициди, фунгициди, акарациди, регулатори за растење на растенијата и фолијарни хранливи материи; кондиционери за вода, имено, фосфати за прочистување на вода за пиење; препарати против пенливост, отпенувач за земјоделска употреба; аминокиселини за употреба со растворливи во вода растителни хранливи материи; аминокиселини како извор на азот за употреба со растворливи во вода растителни хранливи материи и аминокиселини како извори на азот за употреба во комбинација со растворливи во вода растителни хранливи материи формулирани за фолијарна апликација или наводнување капка по капка; хранливи материи за раст на растенијата; хранливи материи за билки; додаток за третман на вода за употреба во управување со тревник на голф

терен; раствор на уреа со висока чистота за третман и контрола на издувни гасови, емисија на азотен оксиди и азот диоксид, имено, хемиски адитиви за издувни гасови кл. 5 пестициди; хербициди; фунгициди; инсектициди; родентициди; паразитициди кл. 44 прилагодена апликација, имено примена на ѓубрива и други земјоделски хемикалии; агрономски консултантски услуги; агрономски услуги, имено, консултантски услуги во вид на обезбедување на информации за управување со производството на култури и приноси во вид на управување со информациите во вид на земјоделски совети и препораки за културите, препораки за управување со штетници и препораки за семе; агрономски менаџмент, имено, обезбедување на информации во врска со прецизното земјоделство и технологијата со варијабилна стапка користејќи глобални системи за позиционирање, географски информациски системи и сателитски снимки; услуги за контрола на штетници за земјоделство; земјоделски совети и информации во областа на производство на културите, планирање на посевите, остварливост на културите, стапки на семенски посеви, одгледување култури, следење на културите, плодноста на културите, селекција на семиња и подобрување на производство на културите

(210) **TM 2017/1172** (220) 06/12/2017
(442) 30/04/2018

(731) **Nutrien Ltd.**

122 - 1st Avenue South, Suite 500 Saskatoon, Saskatchewan, S7K 7G3, CA

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

NUTRIEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 поташа; ѓубрива; хемикалии за употреба во производството на ѓубрива вклучувајќи, азот, амонијак, амониум, калиум, поташа, фосфат, сулфур, калиум нитрат, амониум нитрат, амониум фосфат, уреа, сулфурна киселина и фосфорна киселина; хемикалии за употреба во производството на пестициди; земјоделски хемикалии, односно сурфактанти, помошни средства (адјуванси) и средства за мокрење за употреба при нанесувањето на хербициди, инсектициди, пестициди и хранливи материи во почвата; помошни средства (адјуванси) за употреба со земјоделски хемикалии; помошни средства (адјуванси) за распрскување масло за употреба со земјоделски инсектициди и фунгициди; хемиски активни состојки за употреба во производството на ѓубрива, пестициди, хербициди, фунгициди, инсектициди и родентициди; кондиционери за почва за земјоделска употреба; хранлив додаток за подобрување на биолошката активност на водата и почвата за целите на оплодување, подобрување на рН на почвата и рН на водата за наводнување, подобрување на порозноста на почвата и подобрување на перформансите на пестицидите и ѓубривата; хемиски препарати за употреба во земјоделството, имено, хемиски препарати за третирање на семиња; сурфактант на почвата се користи да поттикне рамномерно движење на вода во почвата; инкокуланти на почва за примена на семиња што се користат во земјоделството; хемиски адитиви за ѓубрива; агенс за мокрење, агенс за ширење, пенетрант и сурфактант за употреба во врска со пестициди, хербициди, десиканти, дефолијанти, инсектициди, фунгициди, акарациди, регулатори за растење на растенијата и фолијарни хранливи материи; кондиционери за вода, имено, фосфати за прочистување на вода за пиење; препарати против пенливост, отпенувач за земјоделска употреба; аминокиселини за употреба со

растворливи во вода растителни хранливи материи; аминокиселини како извор на азот за употреба со растворливи во вода растителни хранливи материи и аминокиселини како извори на азот за употреба во комбинација со растворливи во вода растителни хранливи материи формулирани за фолијарна апликација или наводнување капка по капка; хранливи материи за раст на растенијата; хранливи материи за билки; додаток за третман на вода за употреба во управување со тревник на голф терен; раствор на уреа со висока чистота за третман и контрола на издувни гасови, емисија на азотен оксиди и азот диоксид, имено, хемиски адитиви за издувни гасови кл. 5 пестициди; хербициди; фунгициди; инсектициди; родентициди; паразитициди кл. 44 прилагодена апликација, имено примена на ѓубрива и други земјоделски хемикалии; агрономски консултантски услуги; агрономски услуги, имено, консултантски услуги во вид на обезбедување на информации за управување со производството на култури и приноси во вид на управување со информациите во вид на земјоделски совети и препораки за културите, препораки за управување со штетници и препораки за семе; агрономски менаџмент, имено, обезбедување на информации во врска со прецизното земјоделство и технологијата со варијабилна стапка користејќи глобални системи за позиционирање, географски информациски системи и сателитски снимки; услуги за контрола на штетници за земјоделство; земјоделски совети и информации во областа на производство на културите, планирање на посевите, остварливост на културите, стапки на семенски посеви, одгледување култури, следење на културите, плодноста на културите, селекција на семиња и подобрување на производство на културите

(210) TM 2017/1175 (220) 06/12/2017

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за странски јазици и
преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР
ВОРТЕКС ДООЕЛ Скопје

бул., Јане Сандански “ бр. 74-1/39, 1000,
Скопје, МК

(540)

VORTEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриска анализа и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2017/1183 (220) 07/12/2017

(442) 30/04/2018

(731) B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, DE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул.“Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

Fluconazole B.Braun

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; раствори за
вбригување и инфузии

(210) ТМ 2017/1184 (220) 07/12/2017

(442) 30/04/2018

(731) B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, DE

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул.“Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

KALIUM HLORID 7,45% B.BRAUN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи; раствори за
вбригување и инфузии

(210) ТМ 2017/1269 (220) 29/12/2017

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО
АД

ул. 10 бр. 44, с. Кадино, 1041 Илинден,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(531) 08.01.06;09.07.19;26.01.22;27.05.03

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 паштети; паштети од црн дроб; пилешки
паштети

кл. 35 услуги на увоз-извоз и трговија на
големо и мало со: паштети; паштети од црн
дроб; пилешки паштети

(210) ТМ 2018/21 (220) 10/01/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за консалтинг, производство,
трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ
КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје

ул. Бул. 8 ми Септември бр. 2/2-27, Скопје,
МК

(540)

ZLATOGORA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
 кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) **TM 2018/30** (220) 17/01/2018

(442) 30/04/2018

(731) **AL-MAK FLOWER Inc.**
P.O. Box 3901 Syracuse, New York 13220, US

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

SYNERGY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. 10 медицински, хируршки, забарски и

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) **TM 2018/56**

(220) 29/01/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Емилија Стоименова Цаневска**
бул. Партизански Одреди 83 - 1/19, Скопје, МК

(540)



(591) темно виолетова

(531) 26.11.11;27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 консултантски услуги

кл. 41 обука; стручно оспособување

кл. 42 услуги на истражување

кл. 44 медицински услуги

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица, за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2018/58**

(220) 31/01/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)

Alkadez

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 средства за дезинфекција

(210) **TM 2018/59** (220) 01/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Facebook, Inc**

**1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

facebook

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 Компјутерски хардвер; Софтвер за социјално вмрежување и интеракција со онлајн заедниците; Алатки за развој на компјутерски софтвер; Софтвер кој се користи за апликационо програмски интерфејс (API); Апликационо програмски интерфејс (API) кој се користи за градење софтверски апликации; Апликационо програмски интерфејс (API) за софтвер кој потпомага онлајн услуги за социјално вмрежување и за поврат на податоци, прикачување, симнување, пристап и управување; Софтвер за креирање, управување и интеракција со онлајн заедницата; Софтвер за организирање настани, пребарување настани, закажување и управување со настани; Софтвер за креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, искажување на чувства, коментирање, приспособување, пренос и споделување или поинакво обезбедување електронски медиуми или информации преку компјутер, Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер за модифицирање и овозможување пренос на слики, звук, аудиовизуелни и видео

содржини и податоци; Софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео и аудиовизуелни содржини со фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за прибирање, управување, уредување, организирање, модифицирање, пренос, споделување и складирање на податоци и информации; Компјутерски софтвер за електронска трговија кој се симнува што им овозможува на корисниците да остваруваат електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски и комуникациски мрежи; Софтвер за испраќање и примање електронски пораки, предупредувања, известувања и потсетници; Софтвер за машини за пребарување; Магнетно кодирани поклон картички; Софтвер за користење при креирање, управување, мерење и ширење реклами од други; Рекламен сервер, имено, компјутерски сервер за складирање реклами и испорачување на реклами до веб страници; Софтвер со игри со виртуелна реалност; Софтвер со игри со зголемена реалност; Софтвер со игри со измешана реалност; Компјутерски хардвер за игри со виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за игри со зголемена реалност; Компјутерски хардвер за игри со измешана реалност; Компјутерски периферни уреди; Софтвер за виртуелна реалност и користење при овозможување на компјутерите, конзолите со видео игри, рачните конзоли со видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди, и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од виртуелна реалност; Софтвер за електронски игри за безжични уреди; Софтвер за електронски игри за рачни електронски уреди; Софтвер за електронски игри; Периферни уреди за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони кои може да се носат на телото;

Софтвер за виртуелна реалност; Софтвер за зголемена реалност; Софтвер за измешана реалност; Софтвер за видео игри; Интерактивни мултимедијални програми за компјутерски игри; Програми за електронски игри кои може да се симнуваат; Софтвер за компјутерски игри; Уреди за на глава за користење со компјутери; Ласерска опрема за немедицински цели; Периферни уреди; Софтвер за интегрирање на електронски податоци со опкружувањето од реалниот свет за цели на забава, образование, играње, комуницирање и социјално вмрежување; Софтвер за пристапување и гледање текст, слики и електронски податоци поврзани со конференции во областа на развојот на софтвер; Софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни електронски комуникациски уреди, имено, мобилни телефони, паметни телефони, рачни компјутери и таблети; Софтвер за претворање на природен јазик во машински извршливи задачи; Софтвер, имено, интерпретативен интерфејс за олеснување интеракција помеѓу луѓе и машини; Софтвер за вештачка интелигенција; Софтвер за лични асистенти; Софтвер за социјални асистенти; Софтверски развојни алатки кои овозможуваат мобилни софтверски апликации да пристапуваат до крајни услуги, имено, складирање на податоци, пуш известувања и корисничко управување; Софтвер за услуги за мапирање; Софтвер за планирање активности со другите корисници и правење препораки; Софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Софтвер за закажување и правење резервации; Софтвер за нарачување и/или купување производи и услуги; Локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локации; Софтвер за безжични содржини, достава на податоци и информации; Софтвер кој овозможува пристапување, прикажување,

уредување, поврзување, споделување и поинакво обезбедување електронски медиуми и информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер, имено, апликација за обезбедување функционалности за социјално вмрежување; Софтвер за креирање, управување и пристап до групи во виртуелни заедници; Софтвер за локациски базирано пребарување и предупредувања; Софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Софтвер за идентификување кој овозможува корисниците да контактираат владини претставници; Софтвер за обезбедување на виртуелни пазари; Софтвер за обезбедување локациски базирани информации за времето; Софтвер за обезбедување, поврзување со, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Софтвер за родителска контрола; Софтвер за олеснување интеракција и комуникација помеѓу луѓето и платформи за AI (вештачка интелигенција); Софтвер во вид на мобилни апликации за креирање, Споделување, ширење и објавување реклами; Софтвер за рекламирање базирано на гео локации и услуги за промоција на производи; Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој овозможува поврат на податоци, прикачување, пристап и управување; софтвер за гледање и интеракција со поле од слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Компјутерски софтвер кој може да се симнува за изнаоѓање содржини и издавачки содржини и за претплата на содржини; Софтвер за организирање слики, видео, и аудиовизуелни содржини со користење на метадата ознаки; Софтвер за креирање и управување со профили на социјални медиуми и кориснички пристапи; Софтвер за прикачување, симнување, стриминг, архивирање, пренос, и споделување слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Интерактивна фото и

видео опрема, имено, киосци за фотографирање, прикачување, уредување, штампање и споделување дигитални слики и видеа; Софтвер кој овозможува индивидуалци, групи, компании и брендови да креираат и одржуваат онлајн присуство за маркетинг цели; Софтвер за огласувачи кој им овозможува да комуницираат и соработуваат со онлајн заедниците; Софтвер за стриминг на мултимедијални забавни содржини; Апликационо програмски интерфејс (API) за користење при развојот на платформи за AI (вештачка интелигенција), имено, ботови (софтверски работи), виртуелни агенти и виртуелни асистенти; софтвер за организирање настани; компјутерски софтвер, Компјутерски софтвер кој може да се симнува и мобилни софтверски апликации за користење при снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Компјутерски хардвер за виртуелна реалност; Компјутерски хардвер за игри со виртуелна реалност; Софтвер за виртуелна реалност за користење при овозможување компјутерите, конзолите за видео игри, рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди, и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од виртуелна реалност; Софтвер за компјутерски игри за домашни конзоли за видео игри; Периферни уреди за компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони кои може да се носат на тело, имено, конфигурациски дисплеи за на глава; уреди за на глава за користење со конзоли за видео игри; Компјутерски софтвер; Компјутерски хардвер за зголемена реалност; Уреди за на глава за виртуелна реалност; Уреди за на глава за зголемена реалност; Очила за виртуелна реалност; Очила за зголемена реалност; Софтвер за навигација во опкружување со виртуелна реалност; Софтвер за навигација во опкружување со зголемена реалност; Софтвер за зголемена реалност за користење при

овозможување на компјутерите, конзолите за видео игри, рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедуваат искуства од зголемена реалност; Уреди за на глава за игри со виртуелна реалност; Уреди за на глава за игри со зголемена реалност; Рачни управувачи за виртуелна реалност; Рачни управувачи за зголемена реалност; Програми за видео и компјутерски игри; Софтвер за интерактивна забава; Софтвер за препознавање на гестови; Сензори за следење на движења за технологија за виртуелна реалност; Сензори за следење на движење за технологија за зголемена реалност; Компјутерски софтвер за контрола на работата на звучни и видео уреди; Стриминг уреди за дигитални медиуми; Слушалки за во уши; Слушалки за на глава; Софтвер за видео прикажување; Хардвер за видео прикажување, имено, видео драјвери за видео очила; Софтвер за навигација низ опкружување со виртуелна реалност; Софтвер за користење при овозможување компјутерите, конзолите за видео игри, рачните конзоли за видео игри, таблет компјутерите, мобилните уреди и мобилните телефони да обезбедуваат искуства на виртуелна и зголемена реалност; Софтвер за виртуелна реалност за следење на објекти, контрола на движење и визуелизација на содржини; Софтвер за зголемена реалност за следење на објекти, контрола на движење и визуелизација на содржини; Софтвер за виртуелна реалност за корисниците да почувствуваат визуелизација на виртуелна реалност, постапки и задлабоченост; Софтвер за зголемена реалност за корисниците да почувствуваат визуелизација на зголемена реалност, постапки и задлабоченост; софтвер за виртуелна реалност за управување со уреди за на глава за виртуелна реалност; Софтвер за зголемена реалност за управување со уреди за на глава за зголемена реалност; Софтвер за

виртуелна реалност за интерактивна забава; Софтвер за зголемена реалност за интерактивна забава; Уреди за на глава; Софтвер за снимање, складирање, пренос, примање, прикажување и анализирање податоци од компјутерски хардвер кој може да се носи на телото; Компјутерски уреди кои може да се носат на телото сочинети примарно од софтвер и екрани за поврзување со компјутери, таблет компјутери, мобилни уреди и мобилни телефони со цел да овозможуваат искуства од светот на виртуелната реалност и зголемената реалност; Очила за овозможување искуства од светот на виртуелната реалност, зголемената реалност; Софтвер за користење при креирање и дизајнирање виртуелна реалност и софтвер за зголемена реалност; Апликационо програмски интерфејс (API) за компјутерски софтвер за развивање виртуелна реалност и искуства на зголемена реалност; Софтвер и фирмвер за програми за оперативни системи; компјутерски оперативни системи; Софтвер за следење движење при визуелизирање, манипулирање, гледање, и прикажување искуства на зголемена и виртуелна реалност; Софтвер, фирмвер и хардвер за користење при следење и препознавање на слики, глас, звук, движења, очи и гестови; Компјутерски хардвер и софтвер за оперативни сензорски уреди; електронски сензорски уреди, камери, проектори, и микрофони за пронаоѓање, снимање и препознавање гестови, фаци и глас; Компјутерски хардвер и софтвер за пронаоѓање објекти, кориснички гестови и команди; Софтвер и фирмвер за контролни, конфигурирачки и управувачки контролори; Софтвер и фирмвер за овозможување електронски уреди да споделуваат податоци и комуницираат со еден со друг; Софтвер за компјутерски оперативни системи; Софтверски драјверски програми за електронски уреди за овозможување компјутерски хардвер и електронски уреди да комуницираат со еден со

друг; Камери; Батерии; Батериски полначи; Батериски футроли; Батериски пакувања; Струја за полнење и уреди со управување на струја за мобилни електронски уреди; Станици за полнење; Штандови за полнење на мобилни електронски уреди; Полначи за мобилни електронски уреди со база; Банки за струја; Надворешни полначи; Безжични футроли за полнење; Електрични батериски уреди кои може да се полнат, имено, батерии за полнење и преносни добавувачи на струја; Надворешни батериски пакувања кои може да се полнат за користење со мобилни електронски уреди; Полначи за батерии; Адаптери за струја; Електрични адаптери; Електрични и електронски поврзувачи; Адаптери за струја; Ташни и футроли посебно адаптирани за мобилни електронски уреди; Акт ташни, Ранци и футроли за носење мобилни електронски уреди; Футроли за мобилни електронски уреди; Маски; Заштитни покривачи и футроли за мобилни електронски уреди; Заштитни обвивки за мобилни електронски уреди; Држачи, стегачи за рака, штипки и футроли за носење посебно адаптирани за мобилни електронски уреди; Сидни држачи за држење на мобилни електронски уреди; Сталаци за мобилни електронски уреди; Држачи за мобилни електронски уреди; Далечински управувачи за мобилни електронски уреди; Електрични кабли и поврзувачи за звук и звучници; Звучници; Станици за држење за мобилни електронски уреди; Звучници со голема јачина; Електронски делови и опрема за кабли; Електрични кабли; Поврзувачки кабли; Кабли за пренос на оптички сигнал; Струјни кабли и поврзувачи за кабли; Микрофони; Рисивери за звук; Пренесувачи на звук; Безжични компјутерски периферни уреди; Видео дисплеи кои се ставаат на глава; Рисивери на електронски сигнали; Видео рисивери; Безжични пренесувачи и рисивери за репродукција на звуци и сигнали; Електрични сензори; Сензори за набљудување физички

движења; Софтвер за испраќање и примање електронски пораки, графика, слики, звук и аудиовизуелни содржини преку Интернет и комуникациски мрежи; Софтвер во вид на мобилни апликации; СИМ картички; Софтвер за обработка на слики, графика, звук, видео и текст; Софтвер, имено, софтвер за инстант пораки, софтвер за споделување датотеки, комуникациски софтвер за електронска размена на податоци, звук, видео слики и графика преку компјутер, мобилни, безжични, и комуникациски мрежи; Софтвер за управување со лични информации и софтвер за синхронизација на податоци; Софтвер за управување со содржини за социјално вмрежување, интеракција со виртуелни заедници, и пренос на слики, звук, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, коментари, реклами, медиумско рекламирање, комуникации и информации; Софтвер за прикажување и споделување на локацијата на корисниците и нивно барање, лоцирање, и интеракција со други корисници и места; Софтвер за користење при управување на односот со потрошувачи (CRM); Софтвер за обезбедување потрошувачки информации; софтвер за пораки; Софтвер за олеснување и уредување финансирање и дистрибуција на собрани средства и донации; Софтвер за онлајн услуги за собирање средства за хуманитарни цели и услуги за финансиски донации; Софтвер за користење при олеснување на глас преку Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, инстант пораки и онлајн услуги за социјално вмрежување; Телекомуникациска опрема за обезбедување пристап на трети лица и овозможување пренос на слики, податоци и глас преку, глобални комуникациски мрежи, имено, мобилни и пристапни компјутери и мобилни телефонски терминали, базни станици кои може да примаат

и емитуваат, како и безжични радио делови, примачи и емитирачи на податоци, повторувачи на податоци, рутери и прекинувачи, преносни кола, интегрални кола, компјутерски хардвер, мобилни клиенти во облак и сервери, мултиплексери (комбинациони кола), дигитални обработувачи на сигнали, обработувачи на радио фреквенциски сигнали, мобилни прекинувачки кола, електрични контролори на воздушниот сообраќај, електрични контролори на подвижноста, електрични контролори на пристап, далечински електрични контролори на влезови, радио влезови, антени, електронски радио компоненти, софтвер за телекомуникациски апликации, и мобилни јадрени мрежи кои содржат примачи и емитирачи на податоци, безжични мрежи и порти за прибирање, пренос и управување со податоци, глас и видео; Комуникациски софтвер и комуникациски компјутерски хардвер за обезбедување пристап до Интернет кл. 35 Услуги на маркетинг, рекламирање и промоции; Обезбедување на истражувања на пазарот и информации услуги; Промовирање на производи и услуги од други преку компјутер и комуникациски мрежи; Бизнис и рекламни услуги, имено, медиумско планирање и медиумско купување за други; Бизнис и рекламни услуги, имено, рекламни услуги за следење на перформансите на рекламните, управување, дистрибуција и сервирање на реклами, анализирање на рекламни податоци, известување на рекламни податоци и за оптимизирање на рекламните перформанси; Советодавни услуги во областа на рекламирање и маркетинг; олеснување на размена и продажба на услуги и производи од трети лица преку компјутер и комуникациски мрежи; Онлајн малопродажни услуги со широк дијапазон на производи за широка потрошувачка од други, поклон картички и достава на дигитални медиуми, уреди за на глава за виртуелна реалност, и содржини и

податоци од виртуелна реалност; Обезбедување онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; Обезбедување онлајн олеснувања за поврзување на продавачи со купувачи; Бизнис вмрежување; Услуги за вработување и регрутирање; Услуги за дистрибуција на реклами и информации, имено, обезбедување класифициран рекламен простор преку глобална компјутерска мрежа; Обезбедување онлајн компјутерски бази со податоци и онлајн бази со податоци кои може да се пребаруваат во областа на класификацираните податоци; Услуги на предходно платени картички за подарок, имено, издавање потврди за подарок картички кои може да се заменат за производи или услуги; Добротворни услуги, имено, подигање на јавната свест за добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги и хуманитарни активности; Обезбедување натпревари и мотивирачки наградни програми дизајнирани да препознаат, наградат и поддржат индивидуалци и групи кои се ангажираат во себе-подобрувачки, себе-исполнувачки, хуманитарни, филантропски, волонтерски јавни и општествени услуги и хуманитарни активности и споделување на продукти од креативна работа; Организирање изложби и настани во областа на развојот на софтвер и хардвер за комерцијални или рекламни цели; Услуги на асоцијации кои ги промовираат интересите на професионалците и бизнисите во областа на развој на мобилни софтверски апликации; Онлајн рекламирање и промовирање производи и услуги од други преку Интернет; маркетинг и рекламни советодавни услуги; Услуги на истражувања на пазарот; Рекламирање, маркетинг и промовирање производи и услуги од други преку обезбедување фото и видео опрема за специјални настани; Обезбедување онлајн олеснувања за стриминг на видео во живо на промотивни настани; Организирање и

спроведување специјални настани за комерцијални, промотивни или рекламни цели; Рекламирање преку електронски медиуми; Организирање, промовирање и спроведување изложби, трговски саеми и настани за бизнис цели; Организирање и спроведување настани, изложби, изложувања и конференции за комерцијални цели во индустриите за интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка потрошувачка и видео игри; Онлајн малопродажни услуги на уреди за на глава, игри, содржини и дигитални медиуми со виртуелна реалност и зголемена реалност; Обезбедување информации на телефонски именици преку глобални комуникациски мрежи; услуги на електронски каталози; Управување со односи со потрошувачи; Услуги на помош при бизнис и советодавни услуги; Обезбедување онлајн олеснувања со кориснички коментари во врска со бизнис организации, обезбедувачи на услуги, и други ресурси; Рекламни услуги; Ширење на реклами за други преку глобални компјутерски мрежи; Рекламни услуги, имено, управување со рекламни кампањи, целеење, имплементација и услуги на оптимизација; Маркетинг истражувања, имено, рекламни кампањи и истражувања и анализи на желбите на потрошувачите; Промовирање производи и услуги од други преку дистрибуција на видео реклами на Интернет; Рекламни услуги, имено, закажување, следење и известување на рекламирање за други; Подготовка и реализација на медиумски и рекламни планови и концепти; Сервирање на реклами, имено, ставање на реклами на веб страници за други; Рекламни услуги, имено, целеење и оптимизација на онлајн рекламирање; Управување со бизнис информации, имено, известување на бизнис информации и бизнис аналитика во областа на рекламирање и маркетинг; Бизнис управување; Бизнис администрација, канцелариски работи; Бизнис советување во врска со маркетинг активности;



Услуги на медиумско планирање и медиумско купување; Бренд советување; Дизајн на рекламни материјали за други; Обезбедување онлајн бизнис именици со ресторани, барови, кина, танцови клубови, музеи, уметнички галерии и други културни и социјални простори; Промовирање на јавниот интерес и подигање на свеста за теми за глобалната популација со користење пристап до Интернет; Бизнис советување во областа на телекомуникаците; Советодавни услуги за бизнис управување со цел овозможување на бизнис единките, невладините организации и непрофитните организации да развијат, организираат, и управуваат со програми за нудење поголем пристап до глобални комуникациски мрежи кл. 36 Услуги на обработка на финансиски трансакции, имено, обезбедување сигурни комерцијални трансакции и платежни опции; Електронска обработка и пренос на податоци за плаќање на сметки за корисниците на Интернет и комуникациски мрежи; услуги за пренос на електронски фондови; Услуги за обработка на трансакции со кредитни картички, дебитни картички, и поклон картички; Услуги на комерцијалисти, имено, услуги на обработка на платежни трансакции; Обезбедување електронски мобилни платежни услуги за други; Финансиски услуги; Услуги на обработка на плаќања; Услуги на финансиски трансакции; Олеснување и организирање на финансирање и дистрибуција на собирање средства и донации; Онлајн хуманитарни услуги за собирање средства и услуги на финансиски донации.

кл. 38 Услуги на споделување фото и видео, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, видеа и аудиовизуелни содржини помеѓу Интернет корисниците; Телекомуникации; Обезбедување пристап до компјутерски, електронски и онлајн бази на податоци; Телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на електронски

медиуми, податоци, пораки, графика, слики, звук, видео и информации; Обезбедување онлајн форуми за комуникација на теми од општ интерес; Обезбедување онлајн комуникациски линкови кои ги пренесуваат мобилните уреди и Интернет корисниците до други локални и глобални онлајн локации; Потпомагање пристап до веб страни на трети лица или до други електронски содржини на трети лица преку универзално најавување; Обезбедување онлајн соби за разговор, услуги на инстант пораки и електронски огласни табли; Услуги на емитување на звук, текст и видео преку Интернет и други комуникациски мрежи; Услуги на глас преку Интернет протокол (VOIP); Услуги на телефонски комуникации; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци во областите на социјално вмрежување и социјално претставување и состанување; Услуги на споделување пријател-на-пријател (peer-to-peer) фотографии и податоци, имено, електронски пренос на дигитални фото фајлови, графика и звучни содржини помеѓу Интернет корисниците; Мрежни компјутерски услуги на телекомуникации и споделување пријател-на-пријател (peer-to-peer), имено, електронски пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Услуги на соби за разговор за социјално вмрежување; Стриминг и стриминг во живо на видео, аудиовизуелни и интерактивни аудиовизуелни содржини преку Интернет; Телекомуникациски услуги, имено, електронски пренос на содржини и податоци од виртуелна реалност; Обезбедување електронски огласни табли за пренос на пораки помеѓу корисниците во области од општ интерес; Услуги на видео конференции; Обезбедување услуги на техничка поддршка во врска со користењето на комуникациска опрема; Обезбедување

олеснувања и опрема за видео конференции; телеконференции; Обезбедување форуми во онлајн заедницата за корисниците да споделување и пуштаат информации, звук, видео, вести во реално време, забавни содржини, или информации, да формираат виртуелни заедници и да се вклучуваат во социјално вмрежување; Телекомуникациски услуги, имено, услуги на пренос и прием на податоци преку телекомуникациски мрежи; Услуги на мобилни телефонски комуникации; испраќање Веб пораки; Услуги за видео телеконференции; Услуги на инстант пораки; Електронска размена на глас, податоци, звук, видео, текст и графика до кои може да се пристапува преку компјутер и телекомуникациски мрежи; Кодирани електронски пренос и достава на спасени податоци; Обезбедување на пристап до телекомуникациски мрежи и Интернет; Интернет поврзаност; Информации во врска со телекомуникации; Советодавни услуги во областа на телекомуникациите, имено, пренос на глас, податоци, и документи преку телекомуникациски мрежи

кл. 41 Услуги за забава; Обезбедување пристап до интерактивни електронски и онлајн бази на податоци на кориснички дефинирани содржини, содржини од трети лица, фотографии, видео, аудио, визуелни и аудиовизуелни материјали од областа на општ интерес; Услуги за споделување на слики и споделување на видео; Електронски издавачки услуги за други; Услуги на забава, имено, услуги на олеснување интерактивни игри за еден играч и за повеќе играчи кои се играат преку Интернет или комуникациски мрежи; Обезбедување информации преку компјутер или комуникациски мрежи за онлајн компјутерски игри и видео игри; Организирање и спроведување натпревари и олеснувања за настани за играчи на видео игри и компјутерски игри; Обезбедување онлајн ресурси за

развивачи на софтвер; Натпреварувачки и мотивирачки наградни програми дизајнирани да препознаат, наградат и мотивираат индивидуалци и групи кои се ангажираат во себе-подобрувачки, себе-исполнувачки, хуманитарни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги и хуманитарни активности и споделување на продукти од креативна работа; Организирање и спонзорирање натпревари и мотивирачки наградни програми за развивачи на софтвер; Објавување на едукативни материјали, имено, издавање на книги, списанија, билтени и електронски публикации; Образовни услуги, посебно, организирање и спроведување конференции, курсеви, семинари, и онлајн обуки во областа на рекламирањето, маркетингот, социјалното вмрежување, Интернет и социјални медиуми, и дистрибуција на материјали од обуки во врска со тоа; Онлајн списанија, имено, веб-логови (блогови) со кориснички дефинирана содржина; Услуги на забава, имено, обезбедување игри за виртуелна реалност, интерактивна забава и содржини од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност, интерактивна забава и содржини со зголемена реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со измешана реалност, интерактивна забава и содржини со измешана реалност; Обезбедување компјутерски игри за користење низ целата мрежа од страна на корисниците на мрежата; Обезбедување онлајн игри со виртуелна реалност; Обезбедување онлајн игри со зголемена реалност; Обезбедување онлајн игри со измешана реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн видео игри; Организирање изложби во областа на забавните индустрии на интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка потрошувачка и видео игри за културни или образовни цели; Организирање и



спроведување образовни конференции; Организирање изложби и настани во областа на развој на софтвер за образовни цели; Образовни услуги, имено, организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и Интернет на нештата; Обуки во областа на дизајнот, рекламирањето и комуникациските технологии; Обуки во областа на стратешкото медиумско планирање поврзани со рекламирање, маркетинг и бизнис; Онлајн журнари, имено, блогови за рекламирање, маркетинг и бизнис; Обезбедување компјутери, електронски и онлајн бази со податоци во областа на забавата; издавачки услуги, имено, издавање на електронски публикации за други; изнајмување на фотографски и/или видеографски киосци за фотографирање, прикачување, уредување и споделување на слики и видеа; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн олеснувања за стриминг на забавни содржини и стриминг во живо на видеа од забавни настани; Организирање изложби во живо и конференции во областа на културата, забавата и социјално вмрежување за не-бизнис и не-комерцијални цели; Обезбедување онлајн игри; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со виртуелна реалност, интерактивна забава и содржини и искуства од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност, интерактивна забава и содржини и искуства од зголемена реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со измешана реалност, интерактивна забава и содржини и искуства со измешана реалност; Услуги на забава, имено, организирање и спроведување на натпревари за поттикнување користење и развој на забавен софтвер и хардвер за интерактивна забава, виртуелна реалност, зголемена реалност, електроника за широка потрошувачка, и видео игри; Организирање изложби и настани за културни,

образовни, или забавни цели; Продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; аркадни услуги за виртуелна реалност; Аркадни услуги за зголемена реалност; Услуги на игри со виртуелна реалност обезбедени преку онлајн компјутерски мрежи; Услуги на игри со зголемена реалност обезбедени преку онлајн компјутерски мрежи; Обезбедување онлајн компјутерски игри и интерактивни игри; Видео продукција за зголемена реалност; видео продукција за виртуелна реалност; Продукција на софтвер за видео и компјутерски игри; Обезбедување софтвер за онлајн игри; Услуги на забава, имено, обезбедување интерактивни игри; услуги на продукција на софтвер за мултимедијална забава; Услуги на продукција на мултимедија; Услуги на забава во вид на развој, креирање, продукција и пост-услуги на продукција на мултимедијални забавни содржини; Услуги на забава, имено, обезбедување игри со зголемена реалност и содржини за интерактивна забава; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување од виртуелна реалност; Услуги на забава, имено, обезбедување онлајн опкружување од зголемена реалност; Обезбедување забавни информации од индекси кои може да се пребаруваат и бази со информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази со податоци, графика, фотографски слики и аудиовизуелни информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Организирање, промовирање и спроведување изложби, трговски шоуа настани за бизнис цели; Обезбедување информации за онлајн компјутерски игри и видео игри преку компјутер или комуникациски мрежи; Организирање и спроведување и олеснување натпревари и настани за играчи на видео и компјутерски игри; Организирање изложби во областа на забавните индустрии на интерактивна забава, виртуелна реалност, електроника за широка потрошувачка и видео

игри за културни или образовни цели, организирање и спроведување образовни конференции организирање изложби и настани во областа на развој на софтвер за образовни цели; Обезбедување веб страници од кои не може да се симнуваат публикации за технологија за виртуелна реалност; Обезбедување веб страници од кои не може да се симнуваат публикации за технологија за зголемена реалност; Образование; Обезбедување на обуки; спортски и културни активности; Забава и образовни услуги, имено, обезбедување филмови кои не може да се симнуваат, телевизиски шоуа, вебкастови, аудиовизуелни, и мултимедијални дела преку Интернет, како и информации, видувања, и препораки во врска со филмови, телевизиски шоуа, вебкастови, аудиовизуелни, и мултимедијални дела; Обезбедување компјутери, електронски и онлајн бази со податоци за користење за образование, рекреација и забава во областите на забавата и на секундарните, колегијалните, социјалните и општествените групи од интерес кл. 42 Дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; Компјутерски услуги, имено, креирање виртуелни заедници за регистрираните корисници да организираат групи, состаноци, и настани, да учествуваат во дискусии и да се ангажираат во социјално, бизнис и општествено вмрежување; Компјутерски услуги, посебно, хостирање електронски олеснувања за други за организирање и спроведување состаноци, настани и интерактивни дискусии преку Интернет и комуникациски мрежи; Компјутерски услуги во вид на кроени електронски лични и групни профили или веб страници со кориснички-дефинирани или специфицирани информации, вклучувајќи, звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Компјутерски услуги, имено, обезбедување машини за пребарување за обезбедување податоци преку

Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн олеснувања со технологија која овозможува онлајн корисниците да креираат лични профили со информации за социјално и бизнис вмрежување, да пренесуваат и споделуваат такви информации помеѓу повеќе онлајн алатки за да се ангажираат во социјално вмрежување, и да управуваат со нивните пристапи за социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на звук, видео, слики, текст, содржини и податоци; Давател на апликациони услуги (ASP) услуги, имено, хостирање софтвер апликации од други; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува креирање, уредување, прикачување, симнување, пристапување, гледање, објавување, прикажување, означување, блогирање, стриминг, поврзување, аотирање, искажување на чувства, коментирање, приспособување, пренос, и споделување или поинакво обезбедување електронски медиуми или информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн мрежна услуга која овозможува корисниците да пренесуваат лични податоци и споделуваат лични податоци со и помеѓу повеќе онлајн алатки; Обезбедување информации од индекси кои може да се пребаруваат и бази со информации, вклучувајќи текст, електронски документи, бази со податоци, графика, електронски медиуми, слики и аудиовизуелни содржини, преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за електронска трговија кој не може да се симнува кој им овозможува на корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет и комуникациски мрежи; Компјутерски услуги, посебно, Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер кој им овозможува на корисниците да

прават електронски бизнис трансакции преку глобални компјутерски мрежи; Софтвер како услуга (SAAS) услуги со софтвер за испраќање и примање електронски пораки, известувања и предупредувања и за олеснување електронски бизнис трансакции преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за користење при дизајнирање, управување, мерење, анализирање, ширење, и сервирање реклами за други; Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за управување, следење, известување и мерење медиумско планирање, медиумско купување и рекламирање за други; Провајдери на онлајн платформа за огласи за купување, имено, обезбедување софтверски програми кои не може да се симнуваат кои овозможуваат купувачи и продавачи при онлајн рекламирање да купуваат и продаваат рекламен инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтвер платформи за користење при купување и ширење реклами; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при купување, продавање, дизајнирање, управување, следење, вреднување, оптимизирање, целење, анализирање, достава, и известување на онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при дизајнирање и управување со онлајн рекламирање и маркетинг кампањи; Дизајнирање и развивање софтвер за компјутерски игри и софтвер за видео игри за користење со компјутери, програмски системи на видео игри и компјутерски мрежи; Развој на хардвер за користење во врска со електронски и интерактивни мултимедијални игри; Услуги на развој на електронски и интерактивни мултимедијални игри; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со виртуелна реалност, информации, искуства и податоци;

Обезбедување онлајн страници што им овозможува на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со зголемена реалност, информации, искуства и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможува корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со измешана реалност, информации, искуства и податоци; Услуги на дизајн, инженерство, истражувања, развој и тестирање во областа на развој на мобилни софтверски апликации поврзан со користење и функционалност на хиперлинкови; Техничко советување во областа на развој на мобилни софтверски апликации поврзани со користење и функционалност на хиперлинкови; Обезбедување софтвер кој овозможува развој, испитување, тестирање, и одржување на мобилни софтверски апликации за преносни компјутерски уреди; Образовни услуги, имено, организирање и спроведување конференции и семинари во областа на вештачката интелигенција и Интернет на нештата; Обезбедување кориснички услуги за автентификација преку користење на единствен пристап и софтвер технологија за трансакции со електронска трговија; Обезбедување кориснички услуги за автентификација на електронски пренос на фондови, кредитни и дебитни картички и електронски чековни трансакции со користење на единствен пристап и софтвер технологија; Обезбедување Апликационо програмски интерфејс (API) кој овозможува корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет; Обезбедување софтвер за обработка на електронски плаќања; Платформа како услуга (PAAS) услуги со компјутерски софтвер кој овозможува корисниците да остваруваат бизнис трансакции и електронска трговија; Обезбедување Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за користење при електронски пораки и пренос на звук, видео,

слики, текст, содржини и податоци; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтверски платформи за електронски пораки и пренос на звук, видео, фотографии, слики, текст, графика и податоци; Обезбедување софтвер за електронски пораки; Услуги на мапирање; Обезбедување софтвер за услуги на мапирање; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за услуги на мапирање; Обезбедување софтвер за споделување и прикажување на локацијата на корисниците, планирање активности со други корисници и правење препораки; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува споделување и прикажување на локацијата на корисниците, планирање активности со други корисници и правење препораки; Обезбедување софтвер за социјално мапирање и мапирање на дестинации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува социјално мапирање и мапирање на дестинации; Обезбедување софтвер за закажување и правење резервации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува закажување и правење резервации; Обезбедување Софтвер за нарачување и/или купување производи и услуги; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува порачување и/или купување производи и услуги; Обезбедување локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Давател на апликациони услуги (ASP) со локациски свесен софтвер за пребарување, утврдување и споделување локација на производи, услуги и настани од интерес; Обезбедување софтвер за креирање, управување и пристапување до приватни групи во виртуелните заедници кои се креирани и администрирани од страна на корисниците; Обезбедување софтвер за пребарување и

идентификување локални и локациски базирани точки од интерес, настани, ориентационски точки, можности за вработување, забава, културни настани, пазарење и понуди; Обезбедување софтвер за пребарување и идентификување можности за вработување; Обезбедување софтвер за идентификување кој овозможува корисниците да контактираат владини претставници; Обезбедување софтвер за обезбедување на виртуелни пазари; Обезбедување софтвер за обезбедување локациски базирани информации за времето; Обезбедување софтвер за обезбедување, поврзување, или стриминг на вести или информации за актуелни настани; Обезбедување софтвер за олеснување на интеракција и комуникација помеѓу луѓето и AI (вештачка интелигенција) платформи; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува интеракција и комуникација помеѓу луѓето и AI (вештачка интелигенција) платформи; Дизајн на ефекти на зголемена реалност и виртуелна реалност за користење при модифицирање фотографии, слики, видеа и аудиовизуелни содржини; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со виртуелна реалност и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со зголемена реалност и податоци; Обезбедување онлајн страници што им овозможуваат на корисниците можност за прикачување, модифицирање и споделување содржини со измешана реалност и податоци; Провајдери на платформи за онлајн видео рекламно купување, имено, обезбедување софтверски програми кои не може да се симнуваат и овозможуваат купувачи и продавачи на онлајн видео рекламирање да купуваат и продаваат видео рекламен

инвентар; Платформа како услуга (PAAS) со компјутерски софтвер платформи за користење при купување и ширење реклами; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при купување, продавање, следење, вреднување, оптимизирање, мерење, анализирање, достава, и известување на онлајн рекламирање и маркетинг; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за користење при дизајнирање и управување со онлајн видео рекламирање и маркетинг кампањи; Обезбедување веб страници со онлајн можности за корисниците да се ангажираат во социјално вмрежување и да управуваат со нивните содржини при социјално вмрежување; Обезбедување софтвер за креирање и управување со профили на социјални медиуми и кориснички пристапи; Обезбедување софтвер за модифицирање фотографии, слики и звук, видео, и аудио-видео содржини со фотографски филтри и ефекти на зголемена реалност (AR), имено, графика, анимации, текст, цртежи, гео-ознаки, метадата ознаки, хиперлинкови; Софтвер за гледање и интеракција со група на електронски медиуми, имено, слики, аудиовизуелни и видео содржини, видео стриминг во живо, коментари, реклами, вести, и Интернет линкови; Обезбедување софтвер за пронаоѓање содржини и издавачки содржини, и за претплата за содржини; Обезбедување организирање слики, видео, и аудиовизуелни содржини со користење на метадата ознаки; Компјутерски услуги, имено, креирање виртуелни заедници за регистрирани корисници за споделување, гледање, претплата и соработка со слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани податоци и информации; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини,

фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиумски рекламни комуникации и информации; Давател на апликациони услуги (ASP) со Апликационно програмски интерфејс (API) софтвер кој олеснува онлајн услуги за социјално вмрежување, развивање софтвер апликации; Платформа како услуга (PAAS) со софтверски платформи за социјално вмрежување, управување со содржини за социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на слики, аудиовизуелни и видео содржини, фотографии, видеа, податоци, текст, пораки, реклами, медиуми рекламни комуникации и информации; Изнајмување на софтвер што им овозможува на корисниците да прикачуваат, уредуваат, и споделуваат слики, видеа и аудиовизуелни содржини; Компјутерски услуги, имено, селектирање онлајн кориснички-дефинирани содржини и реклами и креирање групи на социјални медиуми; Обезбедување софтвер за фотографирање и снимање на звук, аудиовизуелни и видео содржини; Обезбедување софтвер за прикачување, симнување, архивирање, овозможување пренос, и споделување слики, аудиовизуелни и видео содржини и поврзани текстови и податоци; Обезбедување софтвер за стриминг на мултимедијални забавни содржини; Обезбедување софтвер за креирање и одржување онлајн присуство за индивидуалци, групи, компании, и брендови; Обезбедување софтвер за огласувачи да комуницираат и соработуваат со онлајн заедниците; софтвер за лични асистенти; софтвер за социјални асистенти; Обезбедување софтвер кој не може да се симнува со онлајн олеснувања за привремено користење при испраќање и примање електронски пораки, инстант пораки, електронски пораки предупредувања и потсетници, фотографии, слики, графика, податоци, звук, видеа и аудиовизуелни содржини преку Интернет и комуникациски

мрежи; Софтвер за електронска трговија кој овозможува корисниците да прават електронски бизнис трансакции преку Интернет; Обезбедување привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува за пристапување, прибирање, прикажување, уредување, поврзување, модифицирање, организирање, означување, стриминг, споделување, складирање, пренос и поинакво обезбедување електронски медиуми, фотографии, слики, графика, звук, видеа, аудиовизуелни содржини, податоци и информации преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува за користење при олеснување на глас преку Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Давател на апликациони услуги (ASP) услуги со софтвер кој овозможува или олеснува глас преку Интернет протокол (VOIP) повици, телефонски повици, видео повици, текст пораки, електронски пораки, инстант пораки, и услуги на онлајн социјално вмрежување; Компјутерски услуги, имено, обезбедување информации во областа на технологијата и софтверски развој преку Интернет и комуникациски мрежи; Обезбедување софтвер за користење при снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер кој овозможува или олеснува снимање и уредување фотографии и снимање и уредување видеа; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за компјутерски игри; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за виртуелна реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за измешана реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за видео игри; Обезбедување привремено користење на софтверски апликации кои не може да се симнуваат за

социјално вмрежување, креирање виртуелни заедници, и пренос на содржини со виртуелна реалност и податоци; Компјутерски услуги во вид на обезбедување кроени онлајн страници со кориснички-дефинирани или специфицирани информации, лични профили, виртуелна реалност и содржини со зголемена реалност и податоци; Услуги на компјутерско програмирање за креирање видеа и игри со виртуелна реалност; Дизајн и развој на хардвер и софтвер за зголемена реалност; развој на софтвер; Развој на интерактивен мултимедијален софтвер; Одржување и поправка на компјутерски софтвер; Обезбедување привремено користење на компјутерски софтвер кој не може да се симнува за пренос, споделување, примање, симнување, прикажување, интеракција и пренесување на содржини, текст, визуелни дела, звучни дела, аудиовизуелни дела, дела од литературата, податоци, датотеки, документи и електронски дела; Компјутерски услуги, имено, обезбедување информации во областа на технологијата и софтверски развој преку глобални компјутерски мрежи; Услуги на техничка поддршка, имено, откривање на проблеми во вид на дијагностика на компјутерски хардвер и софтверски проблеми; Компјутерски услуги, имено, услуги на провајдери на хостирање во облак; Обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер во облак кој не може да се симнува за користење при електронско складирање на податоци; Обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер во облак кој не може да се симнува за апликации за виртуелна, и зголемена реалност и опкружување; Услуги на споделување на датотеки, имено, обезбедување онлајн олеснувања за други со технологија која овозможува корисниците да прикачуваат и симнуваат електронски датотеки; Компјутерски услуги, имено, хостирање



електронски олеснувања за други за интерактивни дискусии преку комуникациски мрежи; Обезбедување онлајн софтвер кој не може да се симнува; Давател на апликациони услуги, имено, обезбедување, хостирање, управување, развивање, и одржување апликации, софтвер, веб страници, и бази со податоци во областа на безжичните комуникации, мобилен пристап до информации, и далечинско управување со податоци за безжична достава на содржини за рачни компјутери, лаптопи и мобилни електронски уреди; Давател на апликациони услуги (ASP); Обезбедување онлајн олеснувања кои им даваат можност на корисниците за прикачување, модифицирање и споделување звук, видео, фотографски слики, текст, графика и податоци; Обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за инстант пораки, глас преку Интернет протокол (VOIP), видео конференции, и звучни конференции; Компјутерски услуги, имено, креирање онлајн заедници за регистрираните корисници да се ангажираат во социјално вмрежување; Услуги за кодирање на податоци; Кодирани електронски пренос и достава на спасени податоци; Обезбедување софтвер и апликации за управување со односот со потрошувачи (CRM); Давател на апликациони услуги (ASP) со софтвер за управување со односот со потрошувачи (CRM); Обезбедување онлајн услуги на софтвер платформа која им овозможува на корисниците да постираат вреднувања, мислења, референци и препораки поврзани со бизниси, ресторани, обезбедувачи на услуги, настани, јавни услуги и владини агенции; Компјутерски услуги, посебно, Давател на апликациони услуги со Апликационо програмски интерфејс (API) софтвер за управување со односот со потрошувачи (CRM); Хостирање на дигитални [виртуелна реалност и зголемена реалност] содржини на Интернет;

Научни и технолошки услуги и истражувања и дизајн поврзан со тоа; Услуги на индустриски анализи и истражувања; Компјутерски услуги, имено, обезбедување далечинско управување на уреди преку компјутерски мрежи, безжични мрежи или Интернет; Обезбедување софтвер за олеснување и организирање на финансирањето и дистрибуцијата на собрани фондови и донации; Обезбедување софтвер за онлајн хуманитарни услуги за собирање фондови и услуги на финансиски донации кл. 45 Услуги на социјално претставување, вмрежување и состанување; Обезбедување пристап до компјутерски бази на податоци и онлајн бази на податоци кои може да се пребаруваат во областите на социјално вмрежување, социјално претставување и состанување; Обезбедување информации во областа на личниот развој, себе-подобрување, себе-исполнување, добротворни, филантропски, волонтерски, јавни и општествени услуги, и хуманитарни активности; Обезбедување консиерж услуги за други, имено, правење резервации, потпомагање при купување, организирање испораки, организирање побарани лични аранжмани, обезбедување препораки за производи и услуги, обезбедување специфични потрошувачки информации за остварување на индивидуалните потреби и обезбедување на електронски потсетници и известувања; Услуги на онлајн социјално вмрежување; Обезбедување информации во форма на бази со податоци со информации во областа на социјално вмрежување и социјално претставување; Услуги за верификација на корисници; Услуги за верификација на идентификација; Услуги за верификација на бизнис идентификација; Правни услуги

(210) **TM 2018/86** (220) 08/02/2018
(442) 30/04/2018
(731) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC**

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US
(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

CENTURY 21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на бизнис; управување со бизнис, канцелариски работи, рекламни услуги, советување за водење бизнис и организација; анализа на водење бизнис; администрација и водење компании; услуги на бизнис консалтинг, менаџмент и планирање во областа на недвижности; поддршка во водење комерцијален бизнис во облик на франшиза; советодавни услуги за водење бизнис кој се однесува на франшиза; бизнис совет и поддршка во однос на услуги за франшиза, имено, обезбедување бизнис поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски бизниси за недвижности; поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски бизниси за недвижности;/ продажен менаџмент на недвижности; рекламни услуги за недвижности; маркетинг услуги за недвижности, имено, он-лајн услуги вклучувајќи тури низ станбени и деловни недвижности; обезбедување недвижности за потенцијални купувачи; поврзување на потрошувачи со професионалци за недвижности во областа на услуги за недвижности преку интернет; обезбедување бизнис планирање и маркетинг решенија за професионалци за недвижности; обезбедување потенцијални купувачи за индустријата за недвижности; обезбедување интерактивна веб страница за недвижности која ќе промовира домување и станбени објекти преку понудување на потенцијалните купувачи и закупци видео прошетка низ објектите, нивен опис, текст, цена, локација, мапа и други информации кои би биле од важност за

потенцијален купувач или закупец во донесувањето одлука за купување или изнајмување; составување списоци на агенции за недвижности; организирање на прикажување и изложби на домување и недвижности за промоција или рекламни цели; аукција на недвижности

(210) **TM 2018/87**

(220) 08/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) **CENTURY 21 REAL ESTATE LLC**

175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.01.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на бизнис; управување со бизнис, канцелариски работи, рекламни услуги, советување за водење бизнис и организација; анализа на водење бизнис; администрација и водење компании; услуги на бизнис консалтинг, менаџмент и планирање во областа на недвижности; поддршка во водење комерцијален бизнис во облик на франшиза; советодавни услуги за водење бизнис кој се однесува на франшиза; бизнис совет и поддршка во однос на услуги за франшиза, имено, обезбедување бизнис поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски бизниси за недвижности; поддршка во воспоставување и/или работење на брокерски



бизниси за недвижности;/ продажен менаџмент на недвижности; рекламни услуги за недвижности; маркетинг услуги за недвижности, имено, он-лајн услуги вклучувајќи тури низ станбени и деловни недвижности; обезбедување недвижности за потенцијални купувачи; поврзување на потрошувачи со професионалци за недвижности во областа на услуги за недвижности преку интернет; обезбедување бизнис планирање и маркетинг решенија за професионалци за недвижности; обезбедување потенцијални купувачи за индустријата за недвижности; обезбедување интерактивна веб страница за недвижности која ќе промовира домување и станбени објекти преку понудување на потенцијалните купувачи и закупци видео прошетка низ објектите, нивен опис, текст, цена, локација, мапа и други информации кои би биле од важност за потенцијален купувач или закупец во донесувањето одлука за купување или изнајмување; составување списоци на агенции за недвижности; организирање на прикажување и изложби на домување и недвижности за промоција или рекламни цели; аукција на недвижности

кл. 36 осигурување;финансиски работи;монетарни работи;работи со недвижности;брокерски работи со недвижности;услуги околу франшиза, имено, обезбедување финансиски информации и совет во однос на воспоставување и/или работење на брокерски бизнис за недвижности;услуги околу недвижности, вклучувајќи организирање осигурување во врска со сопственост и финансирање недвижности за други;услуги на управување со недвижен имот;услуги на агенција за недвижности;лизинг на недвижности;проценка и определување вредност на недвижности;услуги на изнајмување на недвижности, имено, изнајмување на станбен простор;обезбедување информации во областа на недвижности преку

поврзување на конкретна веб страница со други веб страници кои содржат информации за недвижности;услуги на инвестиции во недвижности во смисла на купување и продавање на недвижности за други;услуги на залог на депозит на недвижности;услуги околу недвижности, имено, менаџирање на изнајмување имот;обезбедување список на недвижности и информации за недвижности преку интернет;обезбедување информации во областа на недвижности преку интернет;услуги на агенција за недвижности за деловен и станбен простор;услуги околу недвижности, имено, обезбедување он-лајн прашања за помош на корисниците да ги определат најдобрите соседства и заедници соодветни на нивните индивидуални потреби и преференци;обезбедување на база на податоци со информации за список на станбени недвижности во различни соседства и заедници

(210) **TM 2018/90** (220) 09/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EBOVIZA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцински препарати

(210) **TM 2018/91** (220) 09/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Merck Sharp & Dohme Corp.**
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

EBVAKSA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцински препарати

(210) ТМ 2018/92 (220) 09/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

ERVEBO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцински препарати

(210) ТМ 2018/93 (220) 09/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) ЕЛКОТЕХНА доо

ул. Народен Фронт бр. 5/2-4, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) зелена и кафена

(531) 05.01.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 шперплочи

(210) ТМ 2018/97 (220) 12/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Лилјана Крстаноска Перовски

с. Љубаништа, Охрид, МК

(540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 02.03.23;27.05.09;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит

кл. 18 чанти

кл. 25 облека

кл. 42 дизајнирање облека

(210) ТМ 2018/98 (220) 12/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Лилјана Крстаноска Перовски

с. Љубаништа, Охрид, МК

(740)

(540)



(591) бела, црна, црвена

(531) 02.03.23;27.03.01;27.05.09;27.05.11

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит

кл. 18 чанти

кл. 25 облека

кл. 42 дизајнирање облека

(210) ТМ 2018/103 (220) 15/02/2018

(442) 30/04/2018



(731) **E.I. du Pont de Nemours and Company**
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

VIVOLT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 земјоделски адјуванти

(210) **TM 2018/107** (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ**
ГРУП ДОО Скопје

ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје,
МК
(740)

(540)



(591) сина и црвена
(531) 26.04.09;27.05.17
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 анализирање (финансиско
анализирање), информации (финансиски
информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско
управување) финансиски услуги

(210) **TM 2018/110** (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ**
ГРУП ДОО Скопје

ул. Загребска бр. 28А-1/1/8, Центар, Скопје,
МК
(540)



(591) сива и црвена
(531) 27.01.01;27.05.09
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 анализирање (финансиско
анализирање), информации (финансиски
информации), советување во врска со
финансии, управување (финансиско
управување) финансиски услуги

(210) **TM 2018/116** (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Љупчо Стојковски**

ул.Славчо Стојменски 196, Скопје, МК

(740) Елена Кипријановиќ
ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково
(540)

BUJOTO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 арматура за домаќинство, /неметална/,
арматура за кревет/неметална/, бифе на
тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за
кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња
/дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици
за класиери/, клупи /мебел/, книжарници
/полици за книжарници/, комоди, кревети,
кревети/тркала за кревети/ неметални, маси,
маси за масажа, маси за пишување, маси за
пишување/мебел/, масичка за апарати за
пишување, масичка за миење /покуќнина/,
масичка за ставање јадење, метални каси,
метални столови, мијалници /простирки за
мијалници/, натписни плочи од дрво или

пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за маси, покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, покуќнина /пласични детали за покуќнината/, покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина /тркалца за покуќнина/ неметални, полици, прозорци /окови на прозорци/ неметални, пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса /неметална., стилски мебел, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, Промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат телевизија, рекламни агенции, рекламни огласи /ширење на рекламни огласи/, услуги при продажба на големо и мало со мебел, бела техника, музички системи, апарати за домаќинство, телевизори

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео ленти/, видео ленти /производство на филмови на видео ленти/, изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, кино-студио, кино сали /користење кино сали/, киноапаратура /изнајмување киноапаратура и прибор/, конференции /организирање и водење конференции/, конгреси /организирање и водење конгреси/, магнетоскопи /изнајмување магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски програми, приредби /изнајмување декор на

приредби/, приредби /одржување на приредби/, разговори /организирање и водење на разговори/, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, студио за снимање /услуги на студио за снимање/, тонски снимки /изнајмување на тонски снимки/, филмови /изнајмување филмови/, продукција на телевизиска програма

(210) ТМ 2018/117 (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) Љупчо Стојковски
ул.Славчо Стојменски 196, Скопје, МК
(740) Елена Кипријановиќ
ул. 4 бр.1 с. Орешани 1053 Зелениково
(540)



(591) жолта, црна

(531) 27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 арматура за домаќинство, /неметална/, арматура за кревет/неметална/, бифе на тркалца /покуќнина/, дивани, дрвени рамки за кревет, душеци, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/, канцелариски мебел, класиери/полици за класиери/, клупи /мебел/, книжарници /полици за книжарници/, комоди, кревети, кревети/тркала за кревети/ неметални, маси, маси за масажа, маси за пишување, маси за пишување/мебел/, масичка за апарати за пишување, масичка за миење /покуќнина/, масичка за ставање јадење, метални каси, метални столови, мијалници /простирки за мијалници/, натписни плочи од дрво или

пластика, ногарки за пилење дрва, огледала, ормани, ормани со прегради, плочи за маси, покуќнина, покуќнина /врати за покуќнина/, покуќнина /дрвени плочи за покуќнина/, покуќнина /пласични детали за покуќнината/, покуќнина /полици за покуќнина/, покуќнина /тркалца за покуќнина/ неметални, полици, прозорци /окови на прозорци/ неметални, пултови, софи, стаклени ормани /покуќнина/, сталак за списанија, сталак за читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска маса /неметална., стилски мебел, столови, столови без наслонувач /табуретки/, столови за починување /покуќнина/, тоалетни масички, училишен мебел, фиоки, шкафови за лекови, шкафови за садови, шкафови за храна /неметални/, мебел за кујни, мебел за детски соби

кл. 35 изнајмување рекламен простор, изнајмување рекламен материјал, огласување /рекламирање/, организирање изложби во комерцијални и рекламни цели, Промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни агенции, рекламни огласи /ширење на рекламни огласи/, услуги при продажба на големо и мало со мебел, бела техника, музички системи, апарати за домаќинство, телевизори

кл. 41 видео ленти /изнајмување на видео ленти/, видео ленти /производство на филмови на видео ленти/, изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување видео ленти, кино-студио, кино сали /користење кино сали/, киноапаратура /изнајмување киноапаратура и прибор/, конференции /организирање и водење конференции/, конгреси /организирање и водење конгреси/, магнетоскопи /изнајмување магнетоскопи/, монтажа на радио и телевизиски програми, приредби /изнајмување декор на

приредби/, приредби /одржување на приредби/, разговори /организирање и водење на разговори/, разонода, разонода по пат на радио, разонода по пат на телевизија, студио за снимање /услуги на студио за снимање/, тонски снимки /изнајмување на тонски снимки/, филмови /изнајмување филмови/, продукција на телевизиска програма

(210) **ТМ 2018/118** (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ДУПТУ СОМВИЛ ДОО Скопје**
бул. АВНОЈ бр. 38/1-1, Скопје, МК
(540)



(591) бела, црвена, жолта, зелена, портокалова
(531) 08.01.07;27.05.04;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготовка на храна и пијалоци

(210) **ТМ 2018/119** (220) 16/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје**
ул. Скупи бр. 82а, Скопје, МК
(540)



(591) сина и бела

(531) 26.01.18;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото, материји за боене, средства за нагризување, сурови природни смоли, метали во листови и во прав

за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците
 кл. 16 канцелариски прибор и прибор за цртање

(210) **TM 2018/120** (220) 16/02/2018
 (442) 30/04/2018

(731) **Amazon Europe Core S.à.r.l.**
5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(531) 24.15.13;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД-а (DVD дискови) и други медиуми за дигитално снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за проследување (стриминг), емитување, пренесување, дистрибуирање, репродукција, организирање и споделување на музика, аудио, видео, игри, аудиовизуелни, мултимедијални содржини и други податоци преку глобална

комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за употреба при авторизација (пишување), симнување, пренесување, примање, уредување, вадење, кодирање, декодирање, играње, гледање, складирање (чување) и организирање на текст, податоци, слики, аудио и видео датотеки, како и мултимедијални содржини; компјутерски софтвер кој им овозможува на корисниците да гледаат или слушаат аудио, видео, текст и мултимедијални содржини; компјутерски софтвер за креирање и обезбедување на кориснички пристап до базите на податоци што се пребаруваат со информации и податоци; софтвер за пребарувачки машини; компјутерски софтвер за безжична испорака на содржини; компјутерски софтвер за пристап до онлајн информации; компјутерски софтвер за олеснување на плаќањата и онлајн трансакциите; компјутерски софтвер за употреба во ширење на реклами за други; компјутерски софтвер за употреба во споделувањето на информации за производи, услуги и зделки; компјутерски софтвер за електронско складирање (чување) на податоци; компјутерски софтвер за препознавање на слики и говор; компјутерски софтвер за домашна автоматизација; компјутерски софтвер за купување, пристап и гледање филмови, ТВ емисии, видеа, музика и мултимедијални содржини; софтвер за интернет пребарувач; аудиовизуелни снимки кои содржат забавни програми; музички датотеки со можност за превземање; аудиовизуелни и мултимедијални содржини со можност за превземање кои содржат фиктивни и нефиктивни приказни на различни теми обезбедени преку услугата видео-по-барање; филмови и телевизиски емисии со можност да се превземат кои содржат фиктивни и нефиктивни приказни на различни теми, како и аудио и видео снимки кои содржат фиктивни и нефиктивни приказни на различни теми; дигитални медиуми, имено, претходно снимени

дигитални видео дискови, дигитални разноврсни дискови; аудио и видео снимки со можност за превземање, ДВД-а, и дигитални дискови со висока дефиниција кои содржат фиктивни и нефиктивни прикази на различни теми; аудио датотеки, мултимедијални датотеки, текстуални датотеки, пишани документи, аудио материјал, видео материјал со можност за превземање кои содржат фиктивни и нефиктивни содржини на различни теми; мобилни апликации со можност да се превземат кои им овозможуваат на корисниците пристап до музика, аудио, видео, игри, аудиовизуелни, мултимедијални содржини и други податоци; дигитални медиумски стриминг уреди; сет-топ боксови (сет-топ кутии); преносни и рачни електронски уреди за пренесување, складирање, манипулирање, снимање и разгледување на текст, слики, аудио, видео и податоци, вклучувајќи преку глобални компјутерски мрежи, безжични мрежи, како и електронски комуникациски мрежи и нивни електронски и механички делови и фитинзи; компјутери, таблет компјутери, аудио и видео плеери, електронски лични организатори, лични дигитални асистенти, и уреди за глобален позиционен систем како и нивни електронски и механички делови и фитинзи; компјутерски периферни уреди; компјутерски компоненти; монитори, дисплеи, жици, кабли, модеми, принтери, диск драјвови, адаптери, адаптерски картички, кабелски конектори, приклучни конектори, конектори за електрична енергија, докинг станици (станции за полнење), како и драјвери; полначи за батерии; батериски пакувања (акумулаторни пакети); мемориски картички и читачи на мемориски картички; слушалки за на глава и слушалки за во уши; звучници, микрофони, и слушалки со микрофон (уреди за на глава); футроли, навлаки, и држачи за преносни и рачни електронски уреди и компјутери; далечински управувачи за преносни и рачни

електронски уреди и компјутери; магнетски кодирани гифт картички; компјутерски софтвер за собирање, организирање, модифицирање, означување, пренесување и споделување на податоци и информации; софтвер за пренос и прикажување текст, слика и звук; компјутерски софтвер за онлајн шопинг (купување); компјутерски хардвер; компјутерски чипови; батерии; рачни уреди за контролирање на телевизори, звучници, засилувачи, стерео системи и системи за забава; компјутерски софтвер за управување со информации; софтвер за синхронизација на база на податоци; компјутерски програми за пристап, разгледување и пребарување на онлајн бази на податоци; софтвер за синхронизација на податоци помеѓу оддалечена станица или уред и фиксна или далечна станица или уред; софтвер за телекомуникација и комуникација преку локални или глобални комуникациски мрежи; софтвер за пристап до комуникациски мрежи вклучувајќи го интернетот; софтвер за анализирање и поврат на податоци; софтвер за бекап на компјутерски систем; радија, радио предаватели, и приемници; медиа плеери, аудио звучници; аудио компоненти и додатоци; телефони; мобилни телефони; аудио засилувачи и приемници; апарати и инструменти за звучен ефект за употреба со музички инструменти; електронски тонски генератори за употреба со музички инструменти; електронски компоненти за употреба со музички инструменти; играчка аудио апарат; аудио звучници, телефонски апарати, телекомуникациски уреди, и компјутери за употреба во моторни возила; апарати за снимање на глас и за препознавање на глас; апарати за мрежна комуникација; опрема и инструменти за електронска комуникација; телекомуникациски апарати и инструменти; камери; камкордери; кинематографски камери; футроли особено направени за фотографски апарати и

инструменти; центрирачки апарати за фотографски фолии (транспаренти); леќи за блиску (за крупен кадар); екрани за проекции; апарати за проекции; телевизии; телевизиски приемници; телевизиски монитори; стерео системи, системи за домашно кино и системи за домашна забава; софтвер за развој на апликации; компјутерски софтвер кој се користи во развојот на други софтверски апликации; софтвер за компјутерски оперативен систем; компјутерски софтвер за конфигурирање, управување и контрола на мобилни уреди, уреди за носење, мобилни телефони, компјутери и компјутерски периферни уреди, како и аудио и видео плеери; компјутерски софтвер за создавање бази на податоци што се пребаруваат со информации и податоци за бази на податоци на пир-ту-пир социјално вмрежување; софтвер за компјутерски игри; електронски книги, списанија, периодични изданија, билтени, весници, списанија (дневници) и други публикации со можност да се превземат; информатичка технологија и аудиовизуелна опрема; тонови за свонење (ринг тон / мелодија) за мобилни телефони со можност за превземање; анимирани цртани филмови; интеркомуникациски апарати; смартфоните (паметни телефони); преносни телефони; телефонски апарати; телефонски приемници; телефонски предаватели; видеотелефони; фонографски записи, дискови за снимање звук; ленти за снимање звук; носачи на звучни записи; видео касети; касети за видео игри; видеокасети; компјутерски мемориски уреди; микропроцесори; модеми; 3Д очила; ремени, алки, ленти и стегачи за преносливи и рачни дигитални електронски уреди за снимање организирање, пренесување, манипулирање и преглед на текст, податоци, аудио, слики и видео датотеки; торби и футроли прилагодени или обликувани за да содржат дигитални музички и/или видео плеери, рачни компјутери, лични дигитални

асистенти, електронски организатори и електронски тештери; прирачници за користење во електронски читлив, машински читлив или компјутерски читлив облик за употреба со, и за продажба како единица со, претходно наведените производи кл. 38 телекомуникации; видео-на-барање пренос; услуги на пренос на интернет протокол телевизија (IPTV); електронски пренос на аудио и видео датотеки кои се проследени и со можност да се превземат преку компјутер и други комуникациски мрежи; електронски пренос на информации и податоци; електронски пренос и проследување на дигитални медиумски содржини за други преку глобални и локални компјутерски мрежи; телекомуникациски услуги, имено, пренос и проследување на глас, податоци, слики, филмови, телевизиски програми, аудио и аудиовизуелни програми и други дигитални медиумски содржини и информации преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, и интернет; проследување на аудио, видео и аудиовизуелни материјали на интернет, комуникациски мрежи и безжични телекомуникациски мрежи; проследување на податоци; проследување на музика, филмови, филмови, ТВ емисии и игри на интернет; услуги на емитување (радиодифузни сервиси); услуги на аудио и видео емитување; емитување на кинематографски филмови и аудиовизуелни програми; услуги за аудио и видео емитување базирани на претплата преку Интернет; услуги за емитување и обезбедување на телекомуникациски пристап до филмови, телевизиски програми, аудио и аудиовизуелни програми и други дигитални медиумски содржини и информации, обезбедени преку услугата видео-по-барање; услуги на интернет емитување; услуги на радио интернет емитување; телекомуникациски услуги, имено, пренос на емисии (видео или настани преку

интернет / webcasts); пренос на дигитални датотеки; пренос на дигитални содржини преку компјутерски мрежи, интернет, DSL, кабелски мрежи, дигитално превземање, дигитално проследување, видео-на-барање, (во близина)-видео-на-барање (near-video-on-demand), ТВ, бесплатна (free-to-air) телевизија, плати-погледање (pay-per-view) ТВ, сателит, кабел, телефон или мобилен телефон; електронски пренос на дигитални датотеки со слики помеѓу интернет корисниците; обезбедување пристап до онлајн директориуми, бази на податоци, веб-сајтови, блогови и референтни материјали; пренос на вести; испорака на пораки преку електронски пренос; електронски пренос на пошта и пораки; услуги на подкасти (објавување дигитални медиумски датотеки); обезбедување на он-лајн виртуелни простории за разговор за социјално вмрежување; обезбедување он-лајн форум за пренос на пораки помеѓу компјутерските корисници и пренос на фотографии, видеа, текст, податоци, слики и звук; телекомуникациски услуги, имено, обезбедување онлајн електронски огласни табли за пренос на пораки помеѓу компјутерските корисници во врска со забава; обезбедување услуги на телекомуникациско поврзување за пренос на слики, пораки, аудио, визуелни, аудиовизуелни и мултимедијални дела помеѓу мобилните телефони, смартфони (паметни телефони), преносливите електронски уреди, преносливите дигитални уреди, таблети или компјутери; пренос на телевизиски и филмски водичи; комуникација помеѓу компјутерите; обезбедување на време за пристап до мултимедијални материјали на интернет; обезбедување на телекомуникациски врски со компјутерски бази на податоци; пренос на податоци преку аудиовизуелни апарати контролирани со уреди за обработка на податоци или компјутери; услуги на телекомуникациско насочување и спојување; изнајмување на време за пристап до глобални

компјутерски мрежи; онлајн пренос на (картички за изразување) честитки; изнајмување на апарати за праќање пораки; изнајмување на модеми; изнајмување на телекомуникациска опрема

кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; услуги за забава, имено обезбедување на информации преку глобална компјутерска мрежа во областа на забавата и теми поврзани со забава; обезбедување на веб-сајт кој содржи аудио, видео и аудиовизуелна содржина без можност да се превземе од типот на снимки кои содржат филмови, ТВ емисии, видеа и музика; услуги за забава, имено, обезбедување на привремена употреба на онлајн видео без можност да се превземат; обезбедување на видеа без можност да се превземат кои содржат програми на широк спектар на теми за забава преку услугата видео-на-барање; обезбедување на филмови, филмови и телевизиски емисии без можност да се превземат преку услугата видео-на-барање; дистрибуција и изнајмување на забавни содржини, имено компјутеризирани услуги на онлајн пребарување и порачување кои содржат филмови, (долгометражни) филмови, документарни филмови, филмови, телевизиски програми, графика, анимации и мултимедијални презентации, како и други аудиовизуелни дела во вид на дигитални преземања и директен дигитален пренос кој може да се гледа преку компјутерски мрежи и глобални компјутерски мрежи; услуги за изнајмување на филмови и видеа; изнајмување на аудиовизуелни дела, посебно долгометражни филмови, телевизиски програми, видеа, музички спотови и музика; продукција и дистрибуција на филм, филм, ТВ емисија и видео; создавање и развивање на концепти за филмови и телевизиски програми; услуги за аудио и видео снимање; обезбедување на база на податоци со можност

за пребарување која содржи аудио, видео и аудиовизуелна содржина преку интернет, телекомуникациски мрежи и безжични телекомуникациски мрежи во областа на филмовите, ТВ емисиите, видеата и музиката; обезбедување на онлајн радио програма; дигитални аудио, видео и мултимедијални издавачки услуги; услуги за забава, имено, обезбедување претходно снимени музички и аудио програми без можност за превземање кои содржат фиктивни и нефиктивни приказни на различни теми, како и информации во областа на музиката, и коментари и статии за музиката, сите онлајн преку глобална компјутерска мрежа; услуги за забава, имено, визуелни и аудио изведби во живо, музички, разновидни, вести, драматични и комедиски емисии; услуги за забава, имено, обезбедување на виртуелни средини во кои корисниците можат да комуницираат со цел за рекреација, одмор и забава; услуги за забава, имено, обезбедување на веб-страница која содржи рејтинзи и критики на содржината на телевизијата, филмовите, видеата, музиката, сценаријата, скриптите, книгите и видео игрите; забавни информации; обезбедување на онлајн вести, информации и коментари во областа на забавата; онлајн списанија, имено, блогови кои содржат информации за забава; организирање на натпревари; услуги за игри; услуги за игри обезбедени преку глобална компјутерска мрежа која одржува игри и натпревари за други; издавање на книги, списанија, периодични изданија, литературни дела, визуелни дела, аудио дела, и аудиовизуелни дела; прикажување на музички концерти и изведби во живо; услуги на музичко производство; услуги на музичко издаваштво; услуги за забава, имено, правење профил на музичари, уметници и бендови преку обезбедување на видео клипови на музички изведби без можност да се превземат преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување на интерактивни извори без

можност за превземање за пребарување, одбирање, управување и гледање на аудиовизуелна содржина во вид на снимки кои содржат филмови, ТВ емисии, видеа и музика; обезбедување на онлајн билтени во областа на телевизијата, филмовите и видеата преку електронска пошта; услуги на превод и толкување; обезбедување на онлајн електронски публикации, без можност за превземање; објавување на текстови, освен рекламни текстови; пишување на текстови, освен рекламни текстови; изнајмување на аудио опрема; кино презентации; организирање и држење концерти; забава, разонода; услуги на игри обезбедени онлајн од компјутерска мрежа; изнајмување на опрема за игри; обезбедување на услуги за караоке; изнајмување на филмски проектори и опрема; филмски студија; услуги на композиција на музика; организација на емисии [импресарио услуги]; радио забава; изнајмување на радио и телевизиски сетови; производство на радио и телевизиски програми; изнајмување звучни снимки; титлување; телевизиска забава; театарски продукции; организирање на натпревари (образование или забава); организирање изложби за културни или образовни цели; услуги за снимање во студио; монтажа на видео ленти; видеозапишување; образовни информации; веронаука (верско образование); наставни, образовни услуги, услуги за обука


(210) **TM 2018/132** (220) 21/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз**

Тетово

ул. Преспанска бр. 3, Тетово, МК

(540)



(591) сина, сива, розева
(531) 19.11.05;27.05.09
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 крема за лице

(210) ТМ 2018/133 (220) 21/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје
Качанички пат 158, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црвена, портокалова
(531) 02.09.01;03.09.06;27.05.06
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) ТМ 2018/134 (220) 21/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 24 а, Скопје,
1000, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

Xiaomi 小米

(591) бела, портокалова
(531) 27.05.15;27.05.25
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 Електрични возила; Автомобили, пумпи за гуми за велосипеди; велосипеди; воздушни транспортери; колички; санки [возила]; Гуми; опрема за поправка на внатрешни гуми; воздушни возила; возила што се движат во вода; сигурносни седишта за деца, за возила; спортски автомобили; трицикли; инвалидски колички; колички; лепиливи гумени парчиња за поправка на внатрешните гуми; ветробрани; тапацир за возила; автомобили кл. 14 кутии за накит; белегзии, брошеви, накит; синџирчиња [накит]; приврзок [ситни украси или синџирчиња]; ѓердани [накит]; вратоврски [игли за вратоврски]; парички [монети]; приврзоци за клучеви [бисери или фобс]; брошеви од благородни метали; игли за вратоврски; иглички [украсни игли]; обетки; орнаменти од благородни метали; прстени [накит]; орнаменти [накит]; медали; часовници; рачни часовници; штоперица; кутии за часовници; кутии за часовничарство; часовници; часовници и рачни часовници, електрични; синџириња за часовници; ремчиња за часовници; благородни метали, сурови или полуобработени; скапоцени камења; иридиум; злато, сурово или ковано; осмиум; паладиум; платина [метал]; родиум; легури од благородни метали; сребро, сурово или ковано; сребрена жица; сребрен нишки; чевли украси за чевли од благородни метали; амајлии [накит]; накит насликан со специјална техника клаузоне [накит]; хроноскопи; часовник со аларм; сребрен накит; шапка (украси за шапки); тајмер

(часовник); часовник и кутија за часовник (подарок); механизми за часовници; кутии за часовничарство

кл. 16 подметки за чаши за пиво; памфлети; брошури, прирачници [упатства]; обележувачи за во книги; печатени материјали; албуми лепење слики и исечоци; плика[канцелариски материјал]; разгледници; знамиња на хартија; албуми; календари; периодични публикации; постери; печатени публикации; проспекти; атласи; книги; слики; литографски уметнички дела; кеси [плика, торбички] од хартија или пластика, за пакување; кутии од картон или хартија; машини за острење на моливи, електрични или неелектрични; канцелариски материјал; спојки за хартија; канцелариски прибор, освен мебел; папки [канцелариски материјали]; папки за документи; папки со документи [канцелариски материјал]; книги; спојници за канцеларии; штипки за пари; печат [печати]; моливи; челични пенкала; гумена лента [канцелариски материјал]; држачи за лепливи ленти [канцелариски прибор]; хартија; јаглородна хартија; плакати од хартија или картон; мастило; инструменти за цртање; средства за сликарство; машини за пишување, електрични или неелектрични; наставни материјали [освен апарати]; материјали за моделирање; бројаници; нотеси; алманах; стрипови; Ножеви за хартија [секачи] [канцелариски прибор]; лепливи ленти за канцелариски материјал или за домаќинство цели; компаси за цртање; тоалетна хартија; хартиени крпи; честитки; картички; табак; тетратка или книга за цртање; календарот на кинење; рачно пишувани шаблони за копирање (канцелариски прибор); печатач; бележник

кл. 18 мрежести торби за паарување; актовка; куфери за патување; сетови за патување [кожни]; џебни паричници; чанти; училишни чанти; чанти за книги; куфери; чанти за клучеви; кожни пликови за пакување; ранци; ранци кои се носат на едно рамо; чадори; крзно;

планинарски стапови; кожни ремени; прицврстени ремени; ремени од кожа [за узди]; облека за домашни миленици; жици од животински црева за правење колбаси; животински кожи; кожа, необработени или полуработени; крзно; молескин [имитација на кожа]; вештачка кожа; џебни паричници; остатоци од кожа за мебел; кутии од кожа; портмонеа; папки за визит картички; прстени за чадори; ѓебиња за коњи; мал паричник; мала торба

кл. 20 држачи за сметачки машини; кошници, неметални; рамки за слики; рамки за фотографии; ветерници (декорација); уметнички дела од дрво, восок, гипс или пластика; бисти од дрво, восок, гипс или пластика; перници; потпирачи; рачки за алат што не се метал; плетени слами, освен рогозини; регистарски таблички што не се од метал; декорации од пластика за прехранбени производи; куќички за домашни миленици; идентификациски белегии, што не се од метал; погребни урни; куки, што не се од метал, за шини за облека; куки за завеса; рачки на врати, што не се од метал; Мебел; контејнери; душеци; лулки; огледала; препарирани животни; кројачки кукли; перници за домашни миленициња; перници; вреќи за спиење за кампување; оградени простории за бебиња; навлаки за перница

кл. 21 садови [чиници]; мешалки, неелектрични, за домаќинство; прибори за употреба во домаќинствата; кутии за оброк; стапчиња за јадење; кујнски прибор; кутии за употреба во домаќинството или во кујната; бокали; кутии за бонбони; урни; садови за јадење, со исклучок на ножеви, вилушки и лажички; чаши; садови; саксии; чаши за сервирање на овошје; шишиња; стаклени тегли; кутии од стакло; керамика за употреба во домаќинство; порцеланска опрема; керамика; комплети за ликер; комплети за чај [садови]; чајници; чаши за пиење; садови за кафе услуги; чајници; свеќници; крпи за



сушење; вазни; чешли; козметички прибор; уметнички дела од порцелан, керамички, глинени или стакпени четки за заби; држачи за чепкалки; рачни инструменти за чистење; Апарати за полирање и машини за домаќинство, неелектрични; кристал [стакло]; полупроизведени стаклени цевки; кафези за птици; затворени аквариуми; стапици за инсекти; футроли за очила; садови за бибер; кошница за отпадоци; прозорски кутии; кошница за прашина; четки за заби, електрични; чепкалки за заби; апарати за отстранување шминка; ракавици за домаќински цели кл. 25 вел за калуѓерки; облека; водоотпони костуми за скијање на вода; водоотпорна облека; венчаници; маски за спиење; појаси; капа за туширање; комбинезони; панталони; маици [облека]; елеци; маици сократки ракави; трикотажа [облека]; спортски дресови; здолништа; јакни [облека]; облека од кожа; долна облека; панталони; чизми за спорт; обувки; чизми; спортски чевли; Папучи; чевли; капи (облека); чорапи, облека за облека; капи; капи [головна облека]; трикотажа; чорапи; ракавици [облека]; вратоврска; мантили; шалови; шамии ; појаси [облека]; појаси; кошули со кратки ракави; пончо; пижами; хартиена облека; детски панталони [долна облека]; облека за велосипедисти; ски чизми; додатоци против лизгање за обувки; мантили; сценски костум; џемпер; наметки кл. 28 апарат за игри; сложувалки; кукли; балони за играње; играчки; игри; мобилни [играчки]; кадифени играчки; карти за играње; игри со табли; Скејтборди; заштитни подлоги (делови од спортски костуми); опрема за вежбање; опрема за стрелаштво; базени за пливање [објекти за игра]; украси за новогодишни елки, освен предмети за осветлување и кондиторски производи; картички за гребење за играње на игри на лотарија; опрема за риболов; маскирни екрани [спортски статии]; преносни игри со дисплеи со

течни кристали; радио контролирани играчки возила; мах-јонг (кинеска хазардна игра); шаховски игри; рекети; Ролерки; штитници (спортски статии); линии за риболов; играчки за игралишта во дневна соба; игри на платформа; покер; заштитна рампа (комплетен комплет спортски компоненти); спортски рекет; пластична трска; лента за апсорпција на пот за рекет; пливање; навивачка играчка кл. 36 финансиски менаџмент, финансиски информации, финансиски проценки (осигурување, банкарство, недвижности), финансиски услуги, услуги за ликвидација на бизнис, финансиски; евалуација на трошоците за [финансиска проценка]; банкарство; инвестирање на средства; консултантски услуги за осигурување; информации за осигурување; осигурителни услуги; финансиска анализа; услуги за финансирање; финансирање на наемнина; посредување за хартии од вредност; капитални инвестиции; наплата на изнајмување; домашно банкарство; размена на пари; електронски трансфер на средства; управување со недвижности; брокерска работа; гаранција услуги; доверителство; депозити од скапоцености; проценување на уметнички дела; нумизматичка проценка; проценка на накит; проценка на антиквитети; посредување со недвижен имот; добротворни фондови; обработка на плаќања со кредитни картички; здравствено осигурување; штедилница; услуги со кредитни картички

(210) ТМ 2018/136 (220) 22/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-
Генерално Претставништво Скопје
ул.БУДИМПЕШТАНСКА бр. 27Б, 1000, Скопје,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена

(531) 26.04.18;27.05.09;27.05.21

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли
кл. 10 медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки естремитети, очи и заби ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(210) ТМ 2018/137 (220) 22/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Невена Георгиевска; Татјана Чакулев;
Татјана Атанасовска Гроздановска and
Јелисавета Пешева

бул. Партизански одреди 72А-41, Скопје, МК;
ул. Струма бр. 2/1-6, Скопје, МК; бул. АВНОЈ
бр. 64/2-1, Скопје, МК and ул. Периша
Савелиќ бр.9, 1-1, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) црна, сива, зелена

(531) 26.01.17;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за лобирање, имено, промовирање на интересите на еколошките и јавните здравствени организации и компании од областа на законодавството и прописите; јавно застапување за промовирање на свеста за

еколошките проблеми, решенија за еколошки проблеми и јавното здравство; обезбедување информации за јавната политика во однос на еколошките проблеми, решенија за животната средина и прашања од јавното здравство; обезбедување информации за управувањето со шумите, како што се однесува на еколошки проблеми и еколошки решенија; сето горе наведено преку електронски, оптички и безжични комуникациски мрежи
кл. 41 образовни услуги, имено, спроведување програми во областа на заштитата на животната средина, зачувување на природните ресурси и животната средина; организирање, подготвување и спроведување на настани во врска со животната средина и нејзина заштита
кл. 42 истражување во областа на заштита на животната средина; истражување и откривање, собирање, составување и ширење на информации за животната средина; откривање, собирање, составување и ширење на информации во врска со и за промовирање на зачувувањето на животната средина и природните ресурси; промовирање на заштита на животната средина, зачувување на природните ресурси и природниот свет, како и истражување и уживање на планетата; обезбедување на информации во врска со природата, природни науки и заштита на животната средина, преку компјутерска мрежа
правни услуги од областа на законите за животната средина

(210) ТМ 2018/139 (220) 23/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на
големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз
Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, златна, црвена, жолта и бела
 (531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/140 (220) 23/02/2018
 (442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на
 големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз
 Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



(591) темно розева, златна, црвена, бела и
 жолта
 (531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/141 (220) 23/02/2018
 (442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на
 големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз
 Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



(591) темно црвена, светло портокалова,
 црвена, бела, жолта и црна
 (531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/142 (220) 23/02/2018
 (442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на
 големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз
 Скопје
 ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК
 (540)



(591) темна сина, златна, црвена и бела
 (531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09
 (554) тродимензионална
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/143 (220) 23/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК

(540)



(591) зелена, светло зелена, црвена, бела и жолта

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/144 (220) 23/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, црвена, бела, жолта, светло портокалова, кафена

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/145 (220) 23/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК

(540)



(591) светло жолта, портокалова, црвена, бела и жолта

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/149 (220) 22/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) светла и темна зелена, црвена, светла и темна сина, бела, розева

(531) 05.03.15;25.01.19;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за одржување хигиена во домаќинството со мирис на ментол, антибактериски

(210) ТМ 2018/150 (220) 22/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) светла и темна портокалова, црвена, светла и темна сина, бела

(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 влажни марамчиња за одржување хигиена во домаќинството со мирис на ментол, антибактериски

(210) ТМ 2018/151 (220) 26/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз
Скопје

ул. Алекса Дундиќ бр. 211а, Скопје, МК

(540)



(591) темно сина, златна, бела, црвена и жолта

(531) 05.07.02;25.01.19;27.05.09

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 леб

(210) ТМ 2018/154 (220) 27/02/2018

(442) 30/04/2018

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино

ул.534 бр. 226, Марино, Илинден, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и црна

(531) 26.01.12;27.05.09

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци
кл. 24 текстил и текстилни производи, неткаен текстил-вата домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети

(210) ТМ 2018/155 (220) 27/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино
ул.534 бр. 226, Марино, Илинден, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и темно-зелена
(531) 26.01.12;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци
кл. 24 текстил и текстилни производи, неткаен текстил-вата домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети

(210) ТМ 2018/156 (220) 27/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино
ул.534 бр. 226, Марино, Илинден, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и темно-зелена
(531) 26.01.12;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци
кл. 24 текстил и текстилни производи, неткаен текстил-вата домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети

(210) ТМ 2018/157 (220) 27/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино
ул.534 бр. 226, Марино, Илинден, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела и црна
(531) 26.01.12;27.05.09
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 20 душеци, душеци со федери, душеци од сунѓер/пена, перници и навлаки за душеци
кл. 24 текстил и текстилни производи, неткаен текстил-вата домашен текстил, перници, јоргани, прекривки, постелнина, прекривки за кревети

(210) **TM 2018/159** (220) 27/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road,
Wilmington, DE 19805, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(531) 26.01.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 земјоделски хемикалии и адјуванти
кл. 5 пестициди; препарати за уништување на
штетници, фунгициди, хербициди и
инсектициди

кл. 31 земјоделски семиња

(210) **TM 2018/160** (220) 27/02/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за консултантски услуги АЦТ!
ДОО Скопје**

ул. Адолф Циборовски 13-А, МК

(740) АЦТ!-ДОО СКОПЈЕ, ДРУШТВО ЗА
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

ул. Адолф Циборовски 13-А, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 27.05.02

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи,
аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси],
бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис
информации, бизнис испитување, бизнис
истражување, бизнис консултирање
(професионално бизнис консултирање), бизнис
пребарување, бизнис проценки, бизниси (услуги
за преместување на бизнисите), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), консултации
за раководење со персонал, раководење
(советодавни услуги за бизнис раководење)
кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците,
агенции за консултирање за интелектуална
сопственост, правно истражување, услуги за
надгледување на правата од интелектуална
сопственост, услуги при водење судски процеси

(210) **TM 2018/167** (220) 02/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Трговско друштво за производство,
промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје
ул. Кочо Рацин бр. 1, 1000, Скопје, МК**

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, жолта

(531) 08.05.04;25.01.19

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина, дивеч; месни производи

кл. 35 рекламирање

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

(210) ТМ 2018/183 (220) 07/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Бањалучка бр. 17Б, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу," 28 лок.8, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.03;26.13.25

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2018/185 (220) 07/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip TV Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка

(изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат нателефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат нателефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги

на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци;

хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/186 (220) 07/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Combo Box Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите),

плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на



комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги

(АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/187 (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Combo Lite Neo 4S

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на

рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутиација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична

комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во



областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **ТМ 2018/188** (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Combo Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат натеелефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат натеелефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување

независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2018/189** (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fix Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична



комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на

насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/190 (220) 07/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на

телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и



конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2018/191** (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Net Lite Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејцери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон,

телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзаленија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено

обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/192 (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Net Neo

(531) 27.05.01
(554)
(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат

натефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2018/193 (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(300)

(731) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Senior

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички

картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат натеелефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат натеелефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките



на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2018/194** (220) 07/03/2018
(442) 30/04/2018

(300)

(731) **Друштво за комуникациски услуги**
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip TV Lite Neo

(531) 27.05.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички

апарати, изнајнување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;услуги на лична комуникација;услуги на пејцери;лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи;услуги на електронска пошта;услуги на телевизиски пренос;обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување информацми од именик по пат нателефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа;пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат нателефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брзалинија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата;видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет

протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци;услуги на пренос на пакет од електронски податоци;услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа;овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа;обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа;обезбедување факс услуги;обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;услуги на говорна пошта;телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците;услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки;услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци;безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци;телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол;обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот;услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на

податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2018/199** (220) 09/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Nicoventures Holdings Limited**
Globe House, 1 Water Street London WC2R
3LA, UK

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VUSE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 електронски цигари; кертриџи за електронски цигари; течности за електронски цигари; цигари што содржат замена за тутун; замена за тутун; цигари; тутун; производи од тутун; футроли за цигари; кутии за цигари

(210) **TM 2018/202** (220) 09/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **SHEBARA FOODS**
1000 N. West Street Suite 1276, Wilmington,
Delaware 19801, US

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) златно жолта, црна
(531) 05.03.01;05.03.13;05.03.14
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун; тутунски преработки, особено цигари; производи за пушачите; кибрити

(210) **TM 2018/207** (220) 13/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија Д-Р ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија**
ул. 11-ти Октомври бр. 26, , 1480, Гевгелија,
МК

(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
(531) 26.11.08;27.05.13
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 гума за забарство, забен кит, забен лак, забен цемент, забни амалгами, злато (забни амалгами од злато), материјал за пополнување заби, материјали за забни отпечатоци,

медицински забни пасти, порцелан за забни протези, тинктури за медицинска употреба кл. 40 забен техничар (услуги на забен техничар)

кл. 44 забарство, здравствена заштита, медицински клиники, ортодонтски услуги, терапевтски услуги, услуги на советување за здравјето, естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија

(210) ТМ 2018/209 (220) 13/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

ВМЈ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење),

информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување



пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање

саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **TM 2018/210** (220) 13/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

SBB

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис

работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери



(изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на

компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **TM 2018/211** (220) 13/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

1 TV CONCEPT ROOM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 28 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и

рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и

информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-



лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

(210) **ТМ 2018/212** (220) 13/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Бојан Јовановски**

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

HAPPY BUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен

материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии) кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми, изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевизиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми,

забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети,



услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави во живо

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) ТМ 2018/213 (220) 13/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) Бојан Јовановски

ул. Варшавска бр.24 , Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

VIP HAPPY BUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; односи со јавноста; медиумска презентација; бизнис информации, бизнис консултирање (професионално бизнис консултирање); бизнис менаџмент кај уметничките професии; демонстрација на производи, ангажирање манекенки за рекламирање или промовирање производи; барање спонзорства; вработување

персонал, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), издавање лиценци за стоки и услуги за други лица (комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и сулуги за други лица), медиуми за комуникација, маркетинг услуги, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен простор, информации, јавно мислење (испитување на јавното мислење), информативни агенции; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; on-line рекламирање по пат на компјутерска мрежа односи со јавност, промоција, промовирање на продажбата за трети лица, објавување рекламни текстови, дејности, плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи и рекламен материјал (трактати, проспекти, печатени материјали, примероци), обработка на текстови, организирање дејности и советување за организирање; советување за бизнис работење и организација; телевизиско рекламирање; уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии)

кл. 38 телекомуникации, услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; емитување кабелска телевизија, емитување радио програми, емитување телевизиски програми,

изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа, изнајмување модеми, изнајмување телекомуникациска опрема, информации од областа на телекомуникациите, кабелска телевизија (емитување кабелска телевизија), компјутерски терминали (комуникација со помош на компјутерски терминали), обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување кориснички пристап на глобалната компјутерска мрежа [провајдери на услуги], обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа, обезбедување телекомуникациски канали за телевиско купување, [телешопинг], пренесување преку сателит, телевизиски програми (емитување телевизиски програми), услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на поставување телекомуникациски довод и приклучок, услуги на пренесување конференции од далечина, услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги]

кл. 41 образовни услуги; обука; забава, спортски и културни активности; услуги за продукција на радио и телевизиски програми, забавни програми. шоу програми (продукција на шоу програми); резервирање места за шоу програми; организирање шоу програми [импресарио услуги]; видеокамери (изнајмување видео камери), видеоленти (изнајмување видеоленти и монтажа на видеоленти), водење концерти (организирање и водење концерти), електронско издаваштво, забава (планирање на забава), информации за образовни и забавни настани, известување за забави, звунни записи (изнајмување звучни записи), избори на убавици (организирање избори на убавици); изнајмување кинематографски филмови, изнајмување радио и телевизиски апарати, изнајмување сценски

декор, изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија, изнајмување филмски проектори и прибори, конференции (организирање и водење конференции), микрофилмување [снимање микрофилмови], монтажа на видеоленти, он-лајн публикување електронски книги и списанија, обезбедување на електронски он-лајн публикации што не може да се даунлодираат, објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови, образование (информирање за образование), организирање саеми, организирање натпревари, организирање и водење работилници, организирање и водење семинари, симпозиуми, спортски натпревари, организирање изложби за културни или образовни цели, презентација на дела од визуелна уметност или литература пред јавноста за забавни или образовни цели, изложби (организирање изложби за културни или образовни цели), пишување текстови што не се рекламни, подготвување и емитување на вести, преведување, публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки, приредби (одржување приредби), разговори (организирање и водење на разговорите), разонода, текстови (пишување текстови) што не се рекламни текстови, продавање на билети, услуги на репортери, услуги на пишување сценарија, услуги на студија за снимање, телевизиска забава, студија, услуги на естрадни уметници [забавувачи], услуги на компонирање музика; телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми), титлување филмови, услуги на фотографија, фотографски репортажи, тонски снимки (изнајмување на тонските снимки), филмови (изнајмување на филмовите); прикажување филмови; синхронизација; филмски студија; конгреси (организирање и водење на конгреси), конференции (организирање и водење на конференции), лотарии (организирање лотарии), ноќни клубови; одржување претстави

во живо
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2018/218** (220) 15/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC**

Industrijska 8, 11500, Obrenovac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

SOLD3EVIT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; диететска храна и супстанции прилагодени за употреба во медицината или ветеринарна употреба; диететски додатоци (додатоци на исхрана) за луѓе или животни

(210) **TM 2018/219** (220) 15/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD. No.01-6 Dongsheng Road, GongheTown, Heshan City, Guangdong, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(531) 27.05.01;27.07.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 заштитни шлемови; штитници за глава за спортови; ракавици за заштита при несреќи; заштитни уреди за лична употреба против незгоди; аларми против кражба; очила; очила за спорт; облека за заштита од оган; заштитни шлемови за спортови; шлемови за јавање
 кл. 25 облека; облека за мотористи; облека за велосипедисти; капи за капење; обувки; водоотпорна облека; капи; трикотажа; ракавици за скијање; појаси

(210) **TM 2018/221** (220) 15/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Ангелина Блажеска**

ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000, Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)



(531) 27.05.01;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи
 кл. 42 проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; складирање на електронски податоци, обезбедување на онлајн софтвер без опција за превземање; консултантски услуги за развивање компјутерски системи, бази на податоци и апликации
 кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2018/222** (220) 15/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Ангелина Блажеска**
ул. Димитар Влахов бр. 57А-7, 6000, Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје
(540)



(591) тиркизна, светло и темно сина, сива и
црна

(531) 26.04.16;26.05.08;26.11.12

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи

кл. 42 проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер; складирање на електронски
податоци, обезбедување на онлајн софтвер без
опција за превземање; консултантски услуги за
развивање компјутерски системи, бази на
податоци и апликации

кл. 45 лични и општествени услуги што ги
даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците

(210) **TM 2018/223** (220) 15/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги МОДЕУР ШУС ДОО експорт-импорт
Куманово**

ул. ЈНА бр. 30, 1300, Куманово, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)



(531) 26.02.08;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки

(210) **TM 2018/230** (220) 16/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Хаџи-Јанков Александар**

ул. Ванчо Китанов бр. 44, 2400, Струмица, МК

(540)

Pata Pata

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 маици со кратки ракави; капи; палта,
обувки; облека

кл. 41 продукција на музика; изнајмување диск-
џокеј; услуги на естрадни уметници
[забавувачи]

кл. 42 дизајнирање облека; графички дизајн

(210) **TM 2018/231** (220) 19/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Друштво за угостителство, промет и
услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје**

ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.16;26.01.20;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко
кл. 30 сендвичи;топли сендвичи;хамбургер сендвичи;пилешки сендвичи;сендвичи со риба;леб;производи полнети со леб;полнети земички и сендвичи;бургери вклучени во класата 30;сендвичи во форма на ролна (wraps);мирудии;сенф;кечеп;мајонез, сосови за салати;пекарски десерти;бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада;мусеви;сорбет;десерти;бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада;мусеви;сорбет;десерти базирани на млечни производи;десерт штангли;десерт пудниси;суфле десерти;засладени желатин десерти со вкус;сладолед и производи од сладолед;разладени и смрзнати слатки и десерти;подготвени десерти;вкусови во облик

на концентрирани сосови
кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци "за носење" (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) ТМ 2018/232

(220) 19/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје

ул. Гаврил Константиновиќ 73, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 08.07.25;26.01.16;26.01.21

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; хамбургери; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; грицки; сланина; сирење; помфрит; чипс од компири; луспи од компири; филети од риба; храна подготвена од риба; млеко, милкшејк, млечни пијалаци; туршија; кисели краставички; кромид; готова

храна и состојки за оброци; супи; јајца; милк шејк десерти базирани на млеко кл. 30 сендвичи; топли сендвичи; хамбургер сендвичи; пилешки сендвичи; сендвичи со риба; леб; производи полнети со леб; полнети земички и сендвичи; бургери вклучени во класата 30; сендвичи во форма на ролна (wraps); мигруди; сенф; кечап; мајонез, сосови за салати; пекарски десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти; бисквити кои содржат состојки со вкус на чоколада; мусеви; сорбет; десерти базирани на млечни производи; десерт штангли; десерт пудниси; суфле десерти; засладени желатин десерти со вкус; сладолед и производи од сладолед; разладени и смрзнати слатки и десерти; подготвени десерти; вкусови во облик на концентрирани сосови кл. 43 услуги за храна и пијалаци; привремено сместување; услуги во кафулиња и кафетерии; услуги за подготовка храна и пијалаци; услуги за храна и пијалаци "за носење" (take away); ресторански услуги; услуги за ресторани за брза храна; услуги за ресторани за брза услуга; услуги за ресторани за самопослужување; снек барови; услуги за ресторани и барови што вклучуваат киосци и ресторани "за носење" (take away); обезбедување подготвени оброци; подготовка на храна или оброци за консумација во или надвор од објектот

(210) ТМ 2018/242 (220) 20/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје
ул. Дичо Петров 8А, 1000, Скопје, МК
(740) Зоран Наумовски
ул. Дичо Петров 8А, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, сива, црвена, портокалова, жолта

(531) 01.15.05; 18.01.21; 18.01.23

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања; возачи на мотори (услуги на возачите), галерии за возила (изнајмување галерии за возила), гаражи (изнајмување гаражи), земање под наем паркинг простори, земање под наем возила, излети (организирање излети), лични возила (изнајмување лични возила), лични возила (превоз со лични возила), навигациски услуги, организирање излети, паркиралишта (услуги на паркиралишта), патници (превоз на патници), патувања (организирање патувања), патувања (резервации за патувања), посредување при превоз, придружба на патници, упатства /информации/ за превоз

кл. 41 услуги на клубови (забава и образование), спортски и културни активности, забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубовите) /забава/, книги (издавање книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови што не се рекламни/, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредбите), разговори (организирање и



водење разговори), разонода, семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми), спортска опрема (користење спортска опрема), спортски натпревари, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), изработка на безбедносни кампањи во врска со безбедноста на патиштата, формирање на научни собири

(210) **TM 2018/244** (220) 20/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Cetaflu

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/245** (220) 20/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Levonat

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/247** (220) 20/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Cipronation

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/250** (220) 21/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.**

Acibadem Köftüncü Sokak No:1 Kadiköy 34718, Istanbul, TR

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Pedifen Adult

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати

(210) **TM 2018/253** (220) 23/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **British American Tobacco (Brands) Limited**

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сива и портокалова

(531) 27.05.01;29.01.01

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 електронски испарувачи; апарати за загревање течности или тутун; апарати за произведување на пареа, жичани испарувачи

(210) **TM 2018/258** (220) 27/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)**

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 353, Dubai, AE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, светло сина, портокалова

(531) 27.05.01;27.05.08

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; услуги за патување; курирски услуги; услуги за организирање на товар; услуги за складирање товар; услуги за карго транспорт; испорака на стоки по воздушен пат; придружба на патници; услуги за товарно застапување и шпедиција;

земски услуги за аеродромско управување; пакување и складирање на стоки; резервации и агенции за резервации на патување; агенциски услуги за патување; резервации на лет; организирање на летови; организирање на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за туристички информации; обезбедување помош во check-in (чекирање) на летови и туристички аранжмани; информации и советодавни услуги кои се однесуваат на сите гореспоменати услуги како услуги од класа 39

(210) **TM 2018/259** (220) 27/03/2018

(442) 30/04/2018

(731) **Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)**

flydubai Headquarters, Terminal 2, P.O.Box 353, Dubai, AE

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

FLYDUBAI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 услуги на авиокомпанија, услуги на воздушен транспорт, услуги за закуп на авиони; услуги за патување; курирски услуги; услуги за организирање на товар; услуги за складирање товар; услуги за карго транспорт; испорака на стоки по воздушен пат; придружба на патници; услуги за товарно застапување и шпедиција; земски услуги за аеродромско управување; пакување и складирање на стоки; резервации и агенции за резервации на патување; агенциски услуги за патување; резервации на лет; организирање на летови; организирање на одмори; пакет услуги за одмор; услуги за туристички информации; обезбедување помош во check-in (чекирање) на летови и туристички аранжмани; информации и советодавни услуги



кои се однесуваат на сите гореспоменати услуги како услуги од класа 39

(210) **TM 2018/274** (220) 27/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ ул. „Генерал Михајло Апостолски“ бр. 34/5, 2000, Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ASTIBO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалаци, вино
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; увоз-извоз

кл. 39 услуги на обезбедување храна и пијалаци; бифеа; кафетерии [експрес ресторани]; ресторани; служење храна и пијалаци; услуги во барови

(210) **TM 2018/276** (220) 28/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Deva Holding A.S. Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Ataxil

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/277** (220) 28/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Salres

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2018/279** (220) 28/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Трпеноски Наумче ул. „Народен фронт“ 23/6-11, 1000, Скопје, МК**
(540)



Деница (во изглед)

(591) црна и сива
(531) 02.09.04;26.11.06;26.11.12
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 44 медицински услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето; оптички услуги, медицински клиници, здравствена грижа, болница, медицинска помош, фармацевтски совети

(210) **TM 2018/281** (220) 29/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Fresh & Co. d.o.o. Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, RS**
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEXT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво;минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(210) **TM 2018/282** (220) 29/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Fresh & Co. d.o.o.**
Ivana Gorana Kovacica 3, 24000, Subotica, RS
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JOY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво;минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци;пијалаци од овошје и
овошни сокови;сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(210) **TM 2018/285** (220) 30/03/2018
(442) 30/04/2018

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, a**
Delaware Corporation
345 Park Avenue, New York, New York 10154,
US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

VEPESID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

[illegible]

30	TM 2018/0142
30	TM 2018/0143
30	TM 2018/0144
30	TM 2018/0145
30	TM 2018/0151
30	TM 2018/0231
30	TM 2018/0232
31	TM 2016/0173
31	TM 2018/0159
32	TM 2016/0173
32	TM 2016/0651
32	TM 2017/0780
32	TM 2018/0021
32	TM 2018/0281
32	TM 2018/0282
33	TM 2016/0860
33	TM 2017/0129
33	TM 2017/0130
33	TM 2018/0021
33	TM 2018/0274
34	TM 2017/0504
34	TM 2018/0199
34	TM 2018/0202
35	TM 2015/0081
35	TM 2015/1199
35	TM 2015/1317
35	TM 2016/0131
35	TM 2016/0173
35	TM 2016/0860
35	TM 2017/0114
35	TM 2017/0603
35	TM 2017/0620
35	TM 2017/0944
35	TM 2017/1139
35	TM 2017/1148
35	TM 2017/1175
35	TM 2017/1269
35	TM 2018/0056
35	TM 2018/0059
35	TM 2018/0086
35	TM 2018/0087
35	TM 2018/0116
35	TM 2018/0117

35	TM 2018/0137
35	TM 2018/0160
35	TM 2018/0167
35	TM 2018/0185
35	TM 2018/0186
35	TM 2018/0187
35	TM 2018/0188
35	TM 2018/0189
35	TM 2018/0190
35	TM 2018/0191
35	TM 2018/0192
35	TM 2018/0193
35	TM 2018/0194
35	TM 2018/0209
35	TM 2018/0210
35	TM 2018/0211
35	TM 2018/0212
35	TM 2018/0213
35	TM 2018/0221
35	TM 2018/0222
35	TM 2018/0274
36	TM 2017/0114
36	TM 2017/1148
36	TM 2018/0059
36	TM 2018/0087
36	TM 2018/0107
36	TM 2018/0110
36	TM 2018/0134
37	TM 2015/0081
37	TM 2017/0114
37	TM 2017/0823
38	TM 2017/0114
38	TM 2017/1139
38	TM 2018/0059
38	TM 2018/0120
38	TM 2018/0185
38	TM 2018/0186
38	TM 2018/0187
38	TM 2018/0188
38	TM 2018/0189
38	TM 2018/0190
38	TM 2018/0191
38	TM 2018/0192

38	TM 2018/0193
38	TM 2018/0194
38	TM 2018/0209
38	TM 2018/0210
38	TM 2018/0211
38	TM 2018/0212
38	TM 2018/0213
39	TM 2016/0173
39	TM 2017/0603
39	TM 2018/0167
39	TM 2018/0242
39	TM 2018/0258
39	TM 2018/0259
39	TM 2018/0274
40	TM 2016/0131
40	TM 2018/0207
41	TM 2015/1199
41	TM 2017/0114
41	TM 2017/0620
41	TM 2017/0945
41	TM 2017/1139
41	TM 2017/1148
41	TM 2017/1175
41	TM 2018/0056
41	TM 2018/0059
41	TM 2018/0116
41	TM 2018/0117
41	TM 2018/0120
41	TM 2018/0137
41	TM 2018/0209
41	TM 2018/0210
41	TM 2018/0211
41	TM 2018/0212
41	TM 2018/0213
41	TM 2018/0230
41	TM 2018/0242
42	TM 2015/1199
42	TM 2016/1172
42	TM 2017/0114
42	TM 2017/0393
42	TM 2017/1175
42	TM 2018/0056
42	TM 2018/0059

42	TM 2018/0097
42	TM 2018/0098
42	TM 2018/0137
42	TM 2018/0160
42	TM 2018/0185
42	TM 2018/0186
42	TM 2018/0187
42	TM 2018/0188
42	TM 2018/0189
42	TM 2018/0190
asd	asdf
42	TM 2018/0191
42	TM 2018/0192
42	TM 2018/0193
42	TM 2018/0194
42	TM 2018/0212
42	TM 2018/0213
42	TM 2018/0221
42	TM 2018/0222
42	TM 2018/0230
43	TM 2014/1117
43	TM 2015/0781
43	TM 2016/0860
43	TM 2017/0054
43	TM 2017/0603
43	TM 2017/0780
43	TM 2018/0118
43	TM 2018/0231
43	TM 2018/0232
44	TM 2014/1117
44	TM 2017/0822
44	TM 2017/1171
44	TM 2017/1172
44	TM 2018/0056
44	TM 2018/0207
44	TM 2018/0279
45	TM 2017/0114
45	TM 2018/0056
45	TM 2018/0059
45	TM 2018/0160
45	TM 2018/0221
45	TM 2018/0222



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговски марка

(210) број на трговската марка

(731)	(210)
„Зетрако Трејдинг“ ДООЕЛ Скопје	MK/T/ 2017/831
„МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	MK/T/ 2016/131
AL-MAK FLOWER Inc.	MK/T/ 2018/30
Amazon Europe Core S.à.r.l.	MK/T/ 2018/120
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	MK/T/ 2018/244
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	MK/T/ 2018/245
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	MK/T/ 2018/247
ATABAY KIMYA SANAYI VE TICARET A.Ş.	MK/T/ 2018/250
B. Braun Melsungen AG	MK/T/ 2017/1183
B. Braun Melsungen AG	MK/T/ 2017/1184
BELUPO Ijakovi i kozmetika d.d	MK/T/ 2017/942
BELUPO Ijekovi i kozmetika d.d	MK/T/ 2017/943
Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation	MK/T/ 2018/285
British American Tobacco (Brands) Limited	MK/T/ 2018/253
CENTURY 21 REAL ESTATE LLC	MK/T/ 2018/86
CENTURY 21 REAL ESTATE LLC	MK/T/ 2018/87
Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation	MK/T/ 2017/602
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2018/276
Deva Holding A.S.	MK/T/ 2018/277
Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)	MK/T/ 2018/258
Dubai Aviation Corporation (trading as flydubai)	MK/T/ 2018/259
E. I. du Pont de Nemours and Company	MK/T/ 2018/159
E.I. du Pont de Nemours and Company	MK/T/ 2018/103
Facebook, Inc	MK/T/ 2018/59
Fresh & Co. d.o.o.	MK/T/ 2018/281
Fresh & Co. d.o.o.	MK/T/ 2018/282
HESHAN HUIXIA TRADING CO., LTD.	MK/T/ 2018/219
Kandit d.o.o. Osijek	MK/T/ 2017/252
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2018/90
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2018/91
Merck Sharp & Dohme Corp.	MK/T/ 2018/92
Nicoventures Holdings Limited	MK/T/ 2018/199
Nutrien Ltd.	MK/T/ 2017/1171
Nutrien Ltd.	MK/T/ 2017/1172
OshKosh B'Gosh, Inc. A Delaware Corporation	MK/T/ 2015/1317
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	MK/T/ 2017/1152
PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA OBRENOVAC	MK/T/ 2018/218

Philip Morris Brands Sarl	МК/Т/ 2017/504
PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	МК/Т/ 2014/146
SHEBARA FOODS	МК/Т/ 2018/202
Société des Produits Nestlé S.A.	МК/Т/ 2016/651
ViiV Healthcare Company	МК/Т/ 2017/1165
ViiV Healthcare Company	МК/Т/ 2017/1166
Western Digital Technologies, Inc.	МК/Т/ 2016/1172
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1109
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1110
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1111
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1112
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1113
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1114
А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/ 2017/1115
АКСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/823
АЛ-МАК ФЛАУЕР Инц. од Сад-Генерално Претставништво Скопје	МК/Т/ 2018/136
АМК МОТО СКОПЈЕ - Скопје	МК/Т/ 2018/242
Ангелина Блажеска	МК/Т/ 2018/221
Ангелина Блажеска	МК/Т/ 2018/222
Бојан Јовановски	МК/Т/ 2018/209
Бојан Јовановски	МК/Т/ 2018/210
Бојан Јовановски	МК/Т/ 2018/211
Бојан Јовановски	МК/Т/ 2018/212
Бојан Јовановски	МК/Т/ 2018/213
Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ	МК/Т/ 2018/274
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2016/173
ГОМАК ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2018/183
Гоце Ингилизов	МК/Т/ 2017/620
ДППУ Вамаско ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/1123
ДПТТУ ЕМИЛУ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово	МК/Т/ 2018/132
ДПТУ Дироко Илија ДООЕЛ увоз-извоз	МК/Т/ 2015/781
Државен завод за статистика	МК/Т/ 2017/393
Друштво за интерактивни веб медиуми ИВМ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2015/1199
Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2007/790
Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2007/804
Друштво за комуникациски услуги НОВ ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2007/806
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/185
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/186
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/187
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/188
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/189
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/190
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/191
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/192
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/193
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/194



Друштво за консалтинг, производство, трговија и услуги ЊУ ТЕХНОЛОЦИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/21
Друштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/160
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/139
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/140
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/141
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/142
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/143
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/144
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/145
Друштво за производство и промет на големо и мало ДИМЕ ДОО Скопје увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2018/151
Друштво за производство, трговија и услуги ЛУАНА-МАР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци	МК/Т/ 2016/860
Друштво за производство, трговија и услуги МОДЕУР ШУС ДОО експорт-импорт Куманово	МК/Т/ 2018/223
Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје	МК/Т/ 2017/1148
Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР ВОРТЕКС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/1175
Друштво за трговија и услуги АЛКОМ Александар ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2017/1139
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/107
Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ ГРУП ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/110
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2017/1269
Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/231
Друштво за угостителство, промет и услуги ГРАНД БУРГЕР ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/232
Друштво за угостителство, промет и услуги ПАНИДОГ КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2017/780
Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/819
Друштво за услуги ВФВ МЕДИА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/820
Друштво за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација „Катлановска Бања “ ДОО Катланово	МК/Т/ 2014/1117
ДУПТУ СОМВИЛ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/118
ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт импорт Скопје	МК/Т/ 2015/81
ЕЛКОТЕХНА доо	МК/Т/ 2018/93
Емилија Стоименова Цаневска	МК/Т/ 2018/56
Лилјана Крстаноска Перовски	МК/Т/ 2018/97
Лилјана Крстаноска Перовски	МК/Т/ 2018/98
Љупчо Стојковски	МК/Т/ 2018/116
Љупчо Стојковски	МК/Т/ 2018/117
Невена Георгиевска; Татјана Чакулев; Татјана Атанасовска Гроздановска and Јелисавета Пешева	МК/Т/ 2018/137
ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/133
Оливер Јосифовски	МК/Т/ 2017/945
Палензовска Електролюкс Силвана	МК/Т/ 2017/603
ПЗУ РЕ -ВИТА - Ординација по општа медицина Скопје	МК/Т/ 2017/822
Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија Д-Р ПАЛАСКАРОВ ИЛИЈА Гевгелија	МК/Т/ 2018/207

Тасе Тасев	МК/Т/ 2017/129
Тасе Тасев	МК/Т/ 2017/130
ТДПТ-Елен Спирова Благица и др. ЈТД	МК/Т/ 2017/944
Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје	МК/Т/ 2017/958
Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија КАРБОН дооел Скопје	МК/Т/ 2018/119
Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2018/167
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2018/154
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2018/155
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2018/156
Трговско друштво за производство, трговија и услуги НЕТАМ Драган и др. увоз-извоз ДОО с. Марино	МК/Т/ 2018/157
Трпеноски Наумче	МК/Т/ 2018/279
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/58
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/149
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2018/150
ХАЈ КОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2018/134
Хаџи-Јанков Александар	МК/Т/ 2018/230
Хербе Алма доо Скопје	МК/Т/ 2017/54
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	МК/Т/ 2017/114
Џорџ Цветковски	МК/Т/ 2015/357



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **25694** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2003/862 (220) 24/11/2003
(181) 24/11/2023
(450) 30/04/2018

(732) **Јавно радиодифузно претпријатие**
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Бул. Гоце Делчев бр. 18, Скопје, МК
(740) ИНТЕЛЕКТ ПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје
ул."Црвена Вода" бр.40/ 1, 1000, Скопје
(540)

СКОПСКИ ФЕСТИВАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 играни филмови и телевизиски филмови; претходно снимени производи, т.е. претходно снимени плочи и претходно снимени аудио-видео ленти; аудио-видео касети; аудио-видео дискови и ласерски дискови; аудио касети; видео програми; програми за компјутерски игри; обвивки за касети; електронски дневници
кл. 41 услуги на забава; произведување, подготвување и изведување претстави и концерти во живо; произведување видео ленти и видео касети; произведување на звучни снимки; публикација на музички материјал; произведување програма за радио и телевизија; услуги за дигитални слики; услуги на дискотеки; дабинг; редакција (видеоленти); испитување на образование; услуги за образование; електронско издаваштво; забавни услуги; забава; забавни информации; изложби (организација) за културни и едукативни цели; Филмска продукција; он-лајн услуги на игри (компјутерски мрежи); играње; водич (едукативни и услуги за обука); информации (едукативни); информации (забавни); информации за рекреација; инструкторски услуги; преводи (знаковен јазик); живи настапи

(презентација); лотарии
(оперирање); моделирање за уметници; играни филмови; изнајмување услуги за музички композиции; музички сали; организирање на лотарии; организација на балови; организација на натпревари (едукативни или забавни); организација на изложби за културни и едукативни цели; организација на шоу (импресарио услуги); организација на спортски натпревари; паркови (забавни); организирање на забави; перформанси (презентација на); фотографски репортажи; фотографирање; физичка едукација; планирање (забави); практичен тренинг (демонстрација); продукција на радио и телевизиски програми; продукција на изложби; продукција (видеоленти); овозможување на забавни аркадни услуги; овозможување на караоке услуги; овозможување на он-лајн електронски публикации (не за даунлоадирање); публикација на книги; публикација на електронски книги и журнаи на интернет; публикација на текстови (надвор од публицистички текстови); радио и телевизиски програми (продукција на); радио забава; снимачи (изнајмување на); студија за снимање; објекти за рекреација; информации за рекреација; репортерски услуги (вести); услуги за пишување на сценарија; семинари (организирање и припремање на); сцени за шоу; шоу (продукција); преводи од знаковен јазик; снимачи на звук (изнајмување); услуги на стадиони (изнајмување); студија (филмски); надтитлување; симпозиуми (организирање и припрема); професорски услуги; телевизиска забава; телевизиски програми (продукција на радио и); текстови (публикација на), различно од други публицистички текстови; театарска продукција; мерење на спортски



натпревари;тренинг (практичен)
(демонстрација);преведување;редакција на
видео ленти;филмска продукција на видео
ленти;видео ленти (изнајмување
на);видеоснимање;стручно оспособување
(едукативни и тренинг совети);работилници
(организирање и припремање на) (тренинг)
кл. 42 автентични уметнички
изработки;компјутерско
програмирање;компјутерски програми
(дуплицирање на);дизајнирање на
компјутерски софтвер;компјутерски софтвер
(инсталирање на);компјутерски софтвер
(одржување на);компјутерски софтвер
(усовршување на);дизајнирање на
компјутерски системи;анализи на
компјутерски софтвер;консултации
(интелектуална сопственост);конверзија на
податоци или документи од пишани на
електронски медиуми;менаџмент на авторски
права;креирање и одржување на веб сајтови
за други лица;конверзија на податоци за
компјутерски програми (непишана
конверзија);декорирање (дизајнирање на
интериери);дизајнирање (компјутерски
системи);дизајнирање и декорирање на
интериери;дизајнирачки сервиси
(пакување);дизајнирање
(опаковка);дизајнирање (графички
уметности);дизајнирање на
облека;дупликации на компјутерски
програми;дизајнирање на графичка
уметност;хостирања на компјутерски сајтови
(веб сајтови);индустриско
дизајнирање;инсталирање на компјутерски
софтвер;консултации за индустриска
сопственост;индустриска сопственост
(лиценцирање на);надгледувања на
интелектуална сопственост;лиценцирање на
индустриска сопственост;одржување
(креирање и) веб сајтови за други
лица;одржување на компјутерски
софтвер;менаџмент (авторски

права);пакувачки дизајн;обнова на
компјутерски податоци;изнајмување
(компјутери);изнајмување на компјутерски
софтвер;истражувања и развој (за други
лица);дизајнирање на софтвер
(компјутер);софтвер (изнајмување на
компјутери);софтвер (усовршување на
компјутери);студии (технички
проекти);дотерување (индустриски
дизајн);уметнички работи (автентични)

(111) **25755** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2008/1893 (220) 17/12/2008
(181) 17/12/2018
(450) 30/04/2018

(732) **ENERGY BRANDS INC.**

**17-20 Whitestone Expressway, Whitestone,
New York 11357, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

vitaminwater

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода

(111) **25690** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2009/162 (220) 27/02/2009
(181) 27/02/2019
(450) 30/04/2018

(732) **Стопанска комора на Македонија-
Турција MATTO**

ул. Самоилова бр. 18 1000 Скопје, МК
(540)

Македонија-Турција Тicaret Odası



Скопјанска комора на Македонија - Турција

(591) црвена (светла и темна), жолта, бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производи од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; материјали за обука и настава (освен апрати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности

(111) **25727** (151) 12/04/2018

(210) ТМ 2009/1208 (220) 07/12/2009

(181) 07/12/2019

(450) 30/04/2018

(732) **Палензовска Електролукс Силвана**
ул. Александар Турунцев бр.1-13, П.фах
бр.52, 7000, Битола, МК

(540)



(591) црвена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 производство на гумени производи: магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови електрични греачи, мембрани, гумирање на ваљаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството, четки за

индустријата, четки и ваљаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите типови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и заптивки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и ваљаци со различни големини, четки за дрвна индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и заптивки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите четкички машини за перење, диктони за сите четкички на лектрични греачи, мембрани, гумирање ваљаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки. Инсталациски услуги



(111) **25696** (151) 03/04/2018
 (210) ТМ 2010/1450 (220) 22/12/2010
 (181) 22/12/2020
 (450) 30/04/2018

(732) **Weg S.A.**
Av.Prefeito Waldemar Grubba, 3300 Jaragua
do Sul, Santa Catarina, BR
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 7 електрични мотори за индустриски
 машини и нивни делови;перманентни
 магнетни мотори и електрични мотори,
 различни од тие за копнени
 возила;електрични мотори;моторни пумпи за
 комерцијални индустриски и вградени
 апликации и нивни делови;еднонасочни и
 синхрони мотори и нивни делови;парцијални
 мотори;против експлозивни електрични
 мотори;високо ефикасни електрични
 мотори;мотори за општа и специјална
 намена;ниско напонски мотори;средно
 напонски мотори;високо напонски
 мотори;мотор со лизгачки прстени;кафезни
 мотори;индукциони
 мотори;лежишта;аксијални машини, статори
 (делови од машини);калеми за
 машини;осовини (делови од мотори);прстени
 за подмачкување (делови од машини и
 мотори);интегрална рамка на назименична
 струја за електрични мотори за

машини;електрични генератори,
 турбогенератори и
 хидрогенератори;променливи фреквенциони
 дискови

(111) **25741** (151) 12/04/2018
 (210) ТМ 2012/449 (220) 26/04/2012
 (181) 26/04/2022
 (450) 30/04/2018

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) сива, бела, розва
 (554)
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 козметички производи, креми
 (козметички креми), лосиони за козметичка
 употреба, млеко за чистење за тоалетна
 употреба, млеко за тело, сапуни, козметички
 производи за нега на кожата, подлога за
 шминка
 кл. 35 рекламирање, водење на работење,
 управување со работи, канцелариски работи

(111) **25718** (151) 04/04/2018
 (210) ТМ 2014/357 (220) 26/03/2014
 (181) 26/03/2024
 (450) 30/04/2018

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
бул.Кочо Рацин бр.14 Скопје, Центар, 1000
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад; органска храна; био храна
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; и канцелариски работи

(111) **25766** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2014/557 (220) 15/05/2014

(181) 15/05/2024

(450) 30/04/2018

(732) **Љупчо Јовановски**
ул.Ката Поцкова бр.94-29, 2400 Струмица, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи и конзервирано, смрзнато, сушено и варено

овошје

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при продажба на големо и мало и увоз и извоз на: млеко и млечни производи, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 40 препработка на вода, гмечење на овошје

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **25813** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2014/772 (220) 10/07/2014

(181) 10/07/2024

(450) 30/04/2018

(732) **UNI-CHARM CORPORATION**
(Japanese corporation)
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JP

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

MOONY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и

супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди; вклучително фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; хигиенски влошки, дневни влошки (хигиенски); менструални тампони; хигиенски куси панталони; хигиенски куси панталони направени од текстил и што не се за една употреба; влажни марамиси за жени за чистење на гениталната област; пелени; бебешки пелени-гаќички; пелени за една употреба или пелени од хартија или целулоза за бебиња; пелени или пелени од хартија или целулоза во вид на гаќички за бебиња; пелени за бебиња; гаќички за одвинување од пелени; пелени за инконтиненција; пелени за инконтиненција или пелени од хартија или целулоза во вид на гаќички; влошки за инконтиненција; дневни влошки за инконтиненција; куси панталони за инконтиненција; влошки за нега на градите; боксерки за инконтиненција; завои за преврски; лепливи фластери; абсорбирачки памук; гази за преврски; намастена хартија за медицински цели; фармацевтски вафери, млеко во прав (млечен шеќер), млеко во прав (за бебиња); преврски за очи за медицински цели; завои за уши; влажни марамиси импрегнирани со фармацевтски лосиони

(111) **25711** (151) 10/04/2018

(210) ТМ 2015/208 (220) 18/02/2015

(181) 18/02/2025

(450) 30/04/2018

(732) Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје

ул. Џон Кенеди бр. 9А Скопје, МК

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

ул.Иво Лопа Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

телевизиски реклами

телевизиско рекламирање

рекламен простор (изнајмување рекламен простор) рекламирање рекламирање (огласување)

рекламни огласи (ширење на рекламните огласи) рекламни текстови (објавување рекламни текстови) рекламни текстови (пишување рекламни текстови) телекомуникациски услуги (договарање претплати за телекомуникациски услуги) за трети лица

ширење на рекламните огласи

кл. 38 телекомуникации телекомуникации

емитување телевизиски програми

телевизиски програми (емитување

телевизиски програми)

телевизиско купување (телешопинг)

(обезбедување телекомуникациски канали за

телевизиско купување (телешопинг)

телекомуникациски канали (обезбедување

телекомуникациски канали) за телевизиско

купување (телешопинг)

(продукција на радио и телевизиски

програми) разонода (забава) резервирање

места за шоу програми рекреација

(известување за рекреација)

синхронизација снимање видеоленти

телевизиска забава

телевизиски апарати (изнајмување радио и телевизиски апарати)
телевизиски програми (продукција на радио и телевизиски програми)
титлување филмови
услуги на естрадни уметници (забавувачи)
услуги на пишување сценарија
услуги на репортери
услуги на студија за снимање
фотографија фотографски репортажи
шоу програми (продукција на шоу програми)
кл. 41 образовни услуги, обука; забава, спортски и културни активности

(111) **25713** (151) 10/04/2018
(210) ТМ 2015/247 (220) 27/02/2015
(181) 27/02/2025
(450) 30/04/2018

(732) **ТРЕНД ПЛУС ДОО**
ул.Никола Вапцаров бр.2/4, 1000 Скопје, МК
(540)



(591) црна, црвена, кафеава, светло кафеава
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, ресторани, пансиони

(111) **25700** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2015/528 (220) 14/05/2015
(181) 14/05/2025
(450) 30/04/2018

(732) **Друштво за трговија, транспорт и услуги АРСИМИ ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово**
ул.Илинденска бр.53А, Тетово, МК
(540)



(591) светло кафеава, плава и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **25699** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2015/959 (220) 29/09/2015
(181) 29/09/2025
(450) 30/04/2018

(732) **Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ**

ул. Свети Стефан Шипокно , Охрид, МК
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)



(591) темно плава, крем и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување



кл. 45 лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **25740** (151) 16/04/2018

(210) ТМ 2015/970 (220) 30/09/2015
(181) 30/09/2025
(450) 30/04/2018

(732) **Здравковски Марјан and Кафана „Баба Цана“**

ул. „Моша Пијаде“ бр. 180, Куманово, МК
and ул. „Партизанска“ бр. 3, Куманово, МК
(540)

Кафана „Баба Цана“

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 ресторани (кафеани)

(111) **25697** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2015/1029 (220) 13/10/2015
(181) 13/10/2025
(450) 30/04/2018

(732) **The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws of Delaware**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ТОА Е ТОА ЧУВСТВО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај и какао
кл. 32 безалкохолни пијалоци вклучувајќи сокови, вода и освежителни пијалаци

(111) **25703** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2015/1032 (220) 14/10/2015

(181) 14/10/2025

(450) 30/04/2018

(732) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

ETOL SR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции за медицинска употреба; храна за бебиња; фластери, материјали за превезување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(111) **25702** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2015/1033 (220) 14/10/2015
(181) 14/10/2025
(450) 30/04/2018

(732) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.**

Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

PREFIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции

за медицинска употреба; храна за бебиња; фластери, материјали за превезување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(111) **25719** (151) 10/04/2018

(210) ТМ 2016/373 (220) 06/04/2016

(181) 06/04/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Агенција Бравура**

ул. Мајка Тереза бр. 20-1, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сива, црвена, зелена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 агенција за недвижности

кл. 39 организирање патувања

(111) **25693** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2016/374 (220) 06/04/2016

(181) 06/04/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Приватна Високообразовна**

Установа Меѓународен Универзитет

ВИЗИОН Гостивар

ул. Мајор Чеде Филипоски бр. 1, МК

(540)



(591) сина и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 образовни услуги

(111) **25695** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2016/403 (220) 12/04/2016

(181) 12/04/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Здружение за запознавање и**

патување ОФ РОУД Македонија Битола

ул. Стрчин бр. 63, Битола, МК

(540)



(591) жолта, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **25689** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2016/477 (220) 09/05/2016

(181) 09/05/2026

(450) 30/04/2018

(732) **ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија**
ул. Белградска бб, Скопје, МК
 (540)



(591) сина, бела, портокалова

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности
 кл. 44 медицински услуги, услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни, земјоделски, градинарски и шумски услуги

(111) **25710** (151) 10/04/2018

(210) ТМ 2016/542 (220) 23/05/2016

(181) 23/05/2026

(450) 30/04/2018

(732) **ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ**

Бул. Браќа Ѓиноски 1, 1230, Гостивар, МК
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа, торби и куфери, чадори, сонцезбрани и стапови за одење, камшици, узди и сарачки производи
 кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, треска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф,

морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништво): стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

(111) **25712** (151) 10/04/2018

(210) ТМ 2016/581 (220) 06/06/2016

(181) 06/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Друштво за информатичка технологија и компјутерски услуги**
КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
ул. Даме Груев бр. 5/4-3, Скопје, МК
 (540)



(591) црна, црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 компјутерско програмирање

(111) **25742** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/601 (220) 10/06/2016

(181) 10/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL**

Via Bianca di Savoia, 12 I-20122, Milano, IT

(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА**
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

GRAZIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 Кожа и имитација на кожа, производи направени од овие материјали кои не се вклучени во други класи; животинска кожа; ковчежи (сандуци); стапови за одење; камшици, сарачки и седларски производи; облека за домашни миленици; копчи за седла; каиши за на раме, од кожа; запрежна опрема за животни; акцелерометри; рачки за чадори; торби за на рамо за носење на деца; плетени торби; узди (сарачка опрема); картон-кожа; оглави и огламеници; кожни ремени; ланчиња за животни; кожни јажиња (јажиња); кожни нишки; футроли за чадори; рачки за стапови за одење; рачки за чадори; рачки за куфери; носилки за бебиња, торби „кенгури“; траки за подбрадок, од кожа; нарилници (маски за устата на животното); чадори за сонце; крзнена кожа; узди (огламеници); мрежести торби за купување; мрежести торби за на рака; ранци кои се носат на едно рамо; торби (пликоа, кеси) од кожа за пакување; торби за кампери; торби за на плажа; патни торби за облека; торби за планинари; торби за снабдување; футроли од кожа или картон-кожа; кутии за шешири од кожа; стапови за одење со седиште; седла за коњи; узенгии; кожни узенгии; чадори и чадори за сонце направени од китова коска; рамки за чадори или чадори за сонце; рамки за рачни торби; сарачки ремени, јажиња; торби за облека за патување

(111) **25720** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/602 (220) 10/06/2016

(181) 10/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

HYPOLIP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови на база на активна супстанца аторвастатин, кои се користат за намалување на маснотии во крвта

(111) **25721** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/606 (220) 13/06/2016

(181) 13/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Valeant Sp. z o.o. Sp.j.**

Ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszow, PL

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

BiLive

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; лекови; фармацевтски препарати за третман на еректилна дисфункција

(111) **25768** (151) 18/04/2018

(210) ТМ 2016/607 (220) 14/06/2016

(181) 14/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**

**2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**



(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SPORTSMART MAXX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25769** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/608 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SP 246

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25770** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/609 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SP 346

(591)
(554)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25771** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/610 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SP 446

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25772** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/611 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SPORTMAX KR106

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25773** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/612 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**

**2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SPORTMAX KR108

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25774** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/613 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
**2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SPORTMAX KR109

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25775** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/614 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Goodyear Dunlop Tyres UK Limited**
**2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
B37 7YN, GB**
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

GEOMAX MX-12

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми

(111) **25743** (151) 12/04/2018
(210) ТМ 2016/615 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје
ул.3-та Македонска Бригада бр.56, МК
(540)



(591) црвена, црна и златна
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работа, канцелариски работи
кл. 41 забава, спортски и културни
активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, привремено сместување

(111) **25744** (151) 12/04/2018
(210) ТМ 2016/616 (220) 14/06/2016
(181) 14/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Друштво за трговија на големо и
мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ**
експорт-импорт Скопје
ул.3-та Македонска Бригада бр.56, МК
(540)



(591) црвена, црна и златна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работа, канцелариски работи

кл. 41 забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **25754**

(151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/617

(220) 15/06/2016

(181) 15/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)



Becutan детски бадемов крем

(591) бела, светло и темна сина, жолта, кафена, розева

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детски бадемов крем

(111) **25745**

(151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/620

(220) 16/06/2016

(181) 16/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan)**

1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial Park,

Hsinchu Hsien, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

MiVia

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електронски уреди за следење; електронски монитори за вежбање; електронски монитори за вежбање кои имаат GPS приемник за следење на активноста при вежбање; електронски монитори за вежбање кои имаат безжичен предавател на податоци за следење на активноста при вежбање; термометри кои не се за медицинска намена

кл. 10 монитори за следење на тактот на срцето, сензори за монитори за следење на тактот на срцето; пулсметри; електрокардиографи; сфигмоманометри; термометри за медицинска намена; оксиметри; уреди за следење на мерењето на стапката на дишење

(111) **25714**

(151) 13/04/2018

(210) ТМ 2016/629

(220) 22/06/2016

(181) 22/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

VITELYUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растернија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растернија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба против бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25715** (151) 13/04/2018
(210) ТМ 2016/631 (220) 23/06/2016
(181) 23/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

RELENYA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фунгициди

(111) **25799** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/643 (220) 24/06/2016
(181) 24/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77**
ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000, Штип, МК
(540)

КАПИТАЛ ФМ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекалмирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **25722** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2016/647 (220) 27/06/2016
(181) 27/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WD RED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерски производи, имено диск драјвери, хард диск драјвери, дискови со перманентна меморија (SSD), хибридни драјвери, празни дигитални медији за складирање, уреди за складирање на податоци, уреди за складирање на податоци на компјутери, уреди за мрежно складирање на податоци и периферни компјутерски уреди; хардвер мемории на компјутери; резервни компјутерски системи базирани на преносен тврд диск; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер (firmware) за складирање, управување, организирање синхронизирање, осигурување, делење и правење на резервни копии (бекапување) на електронски податоци; компјутерски хардвер кој се користи за употреба во центри со податоци, складишта на податоци и сервери на податоци

(111) **25723** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/648 (220) 27/06/2016
(181) 27/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WD BLACK


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 уреди за складирање на податоци, имено хард диск драјвери, дигитални диск драјвери, празни дигитални медиуми за складирање на податоци, хибрид драјвери и компјутерски периферни единици; компјутерски уреди за складирање на податоци, имено, опрема за компјутерска меморија и хард драјвери за компјутери; компјутерски хардвер за испорачување, складирање, вчитување, превземање, преноси испорака на дигитални содржини; компјутерски софтвер за употреба во синхронизација, правење на резервни копии (бекапување), пуштање во работа и кодирање и дешифрирање на дигитални датотеки, вклучувајќи аудио, видео, текстуални, бинарни содржини, слики, графички и мултимедијални содржини, компјутерски фирмвер (firmware) за складирање на податоци, враќање на податоци, пристап до податоци, правење на резервни копии на податоци, копирање на податоци, достапност податоци, враќање (добивање назад) на податоци, превод на податоци и конверзија на податоци; софтвер за управување со чувањето на податоци

(111) **25800** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/649 (220) 27/06/2016

(181) 27/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Љубиша Златевски**
Долна Бањица, ул. Фазанерија 2, бр. 96,
Гостивар, МК
(540)



MINT cola (во изглед)

(591) црна, зелена, црвена, жолта, сребрена, бела

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни газирани пијалоци и енергетски пијалоци

(111) **25724** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2016/652 (220) 29/06/2016
(181) 29/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Western Digital Technologies, Inc.**
3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine
California 92612, US

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

WD PURPLE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 уреди за складирање на податоци, имено, хард диск драјвери (HDD), дигитални диск драјвери, мултимедијални читачи,

дискови со перманентна меморија(SSD), празни дигитални медији за складирање на податоци, хибридни драјвери и компјутерски периферни единици; уреди за складирање на податоци на компјутери, имено, опрема за компјутерска меморија и хард драјвери за компјутери; дигитални електронски уреди за организирање, прием, пуштање во работа, пренос, управување, чување, обезбедување, кодирање, централизирање, правење на резервни копии (бекапување), трансфер, прилагодување, навигација, прифаќање, прегледување, пристап, делење, проток (streaming), синхронизирање, измена (модификување), прикажување, испраќање и превземање на текстуални содржини, податоци, слики, аудио и видео содржини, информации, или медијски содржини кои се сочувани на, кои протекуваат низ, се хостираат на или ја продолжуваат работата по пат на уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, дискови со перманентна меморија (SSD), мултимедијални читачи, Интернет сервери и по пат на "cloud" сервиси; преносливи хард драјвери базирани на компјутерски систем за бекапување; компјутерски хардвер за испраќање, складирање, враќање, превземање, пренос и испорачување на дигитални содржини; компјутерски софтвер за употреба во синхронизација, бекапување, пуштање во работа и кодирање и дешифрирање на дигитални датотеки, вклучувајќи аудио, видео, текстуални, бинарни содржини, слики, графички и мултимедијални содржини; уреди за складирање на податоци на компјутерските мрежи, имено, складирање и бекапување на електронски податоци локално или преку телекомуникациона мрежа; софтвери за компјутерски мрежи, имено, софтвер за поставување и конфигурирање на управувано складирање и услуги на online

бекапување преку одалечени мрежи; компјутерски софтвер и хардвер за синхронизација и поврзување на локално мрежно складирање и глобални компјутерски мрежи за испраќање, складирање, враќање, превземање, пренос и испорачување на дигитални содржини, за чување и управување со податоци на локалните и сервер датотеки кои се наоѓаат на Интернет, за обработка на складирани податоци; компјутерски фирмвер за складирање на податоци, враќање на податоци, пристап до податоците, бекапување на податоци, репликација (копирање) на податоци, достапност на податоци, обнова (добивање назад) на податоци, превод на податоци и конверзија на податоци; компјутерски хардвер за употреба во видео надзор на пријави и системи, дигитални и персонални уреди за снимање, телевизии засновани на интернет протокол, телевизиски декодери (set-top boxes), аудио системи, дигитални ознаки, уреди за караоке, компјутерски уреди за игри и DVD рекордери кл. 42 давање на привремена употреба on-line, на компјутерски софтвер кој не е можно да се превземе, за употреба при чување и управување со компјутерски податоци за други; услуги на бекапување на компјутерски податоци од хард драјв и за уреди за складирање на компјутерски податоци; компјутерски услуги, имено, услуги на обнова (повторно враќање) на податоци и услуги на синхронизација на податоци; давање на привремена употреба на online cloud компјутерство кое не е можно да се превземе, за употреба во управување со бази на податоци и за употреба во електронско складирање на податоци; давање на компјутерски софтвер кој не е можно да се превземе, вклучително и фирмвер и мобилни апликации да врши складирање, трансфер, проток, преглед и



работа со текстуални содржини, податоци, аудио и видео датотеки, дигитални слики и мултимедијални содржини до и од уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, дискови со перманентна меморија (SSD), мултимедијални читачи и компјутерски периферни уреди, на телевизори, видео монитори, проектори, и компјутери и мобилни уреди, имено таблет компјутери и лаптопи; компјутерски услуги, имено, услуги на cloud хостинг провајдер; давање на услуги “софтвер како услуга” (SAAS) за далечинско управување со податоци и за овозможување на веб пристап преку апликации и/или услуги преку веб оперативни системи или интерфејс портали преку мрежи, вклучувајќи али не ограничувајќи се на Интернет; компјутерско и електронско складирање на податоци; дизајн, развој, апдејтување (ажурирање) и одржување на компјутерски софтвер, фирмвер, мобилни апликации, уреди за складирање на податоци, хард драјвери, диск драјвери, дискови со перманентна меморија (SSD), мултимедијални читачи и компјутерски периферни единици

(111) **25701** (151) 03/04/2018
 (210) ТМ 2016/656 (220) 29/06/2016
 (181) 29/06/2026
 (450) 30/04/2018
 (300) 66248/2018 29/12/2015 СН
 (732) **Cosmetic Warriors Limited**
29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

LUSH

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање, маркетинг, промоција;
 услуги на малопродажба во продавници,

нарачки на каталози по пошта, телефон или преку интернет, поврзани со продажба на не-медицински соли за капење кои содржат пенливи материи, материи за омекнување и навлажнување на кожата, сапуни, парфимерија, парфеми, есенцијални масла, козметика, тоалетни води, колонски води и мириси, не-медицински тоалетни препарати, козметички препарати, лосиони, млека, ѓелови, пудри, масла, пени, восоци и креми, сите за употреба на кожата, избелувачи за козметичка употреба, препарати за заштита од сонце (козметички производи), пасти за заби, препарати за плакнење на уста, препарати за депилација, препарати за бричење, дезодоранси и антиперспиранти, прибор за лична хигиена, препарати за чистење и тонирање, маски за лице, препарати за туширање и бањање, препарати за нега на коса, шампони, балсами за коса, ѓелови за коса, спрејови за коса, пени за коса, балсами и зацврстувачи за стилизирање на коса и нега на коса, лакови за коса, бои за коса, производи за шминкање, шминка за очи, моливи за веѓи, моливи за исцртување на очи, креони за очи и сенки за очи, маскара, сенки за очи, вештачки трепки, вештачки нокти и лепила за нив, кармини, сјај за усни и навлажнувачи за усни, измазнувачи за нокти и лакови за нокти, пудри за лице, основи, црвила и руж, козметички препарати за чистење, абразивни препарати за лице, тело и / или нокти, и креми сите за употреба на кожа, препарати за триење на телото (скраб за тело), препарати за миенење на телото, пенлива купка, пени за капење, купки за омекнување, масла за капење, бомби за капење, бисери за капење, соли и кристали за капење, ѓелови за туширање, ѓелови за капење, крем за масажа, лосиони за масажа, масла за масажа, креми за кожа, средства за чистење на кожата, тонери за кожа, маски за лице,

третмани за лице, средства за хидратација на кожа, третмани и креми за нега на нокти, пудри, кармини, маскери, кремове за очи, навлажнувачки и ревитализирачки сапуни за капење, тоалетни сапуни, миризливи сапуни, течни сапуни, пезма - шупливи камења од вулканска лава за козметичка употреба, подготовки за арома терапија, препарати за кадење на тело, миризливи растителни материи (роџ роигп), мириси за простории, влошки за чистење, марамчиња, памучни влошки и чепкалки за чистење на уши, натопени книжни марамчиња и крпи дел од тоалетен прибор, декоративни лепенки и накит за кожа за козметичка употреба, парфимирана хартија, кесички и книжни марамчиња; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; организирање и уредување на саеми и изложби поврзани со избори на здравје, убавина и животен стил; маркетинг истражувања во областа на козметиката, парфимеријата и производи за убавина; промоција на саеми, изложби и конференции поврзани со избори на здравје, убавина и животен стил

(111) **25716** (151) 13/04/2018
(210) ТМ 2016/660 (220) 30/06/2016
(181) 30/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

COMTECRO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство,

посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти кл. 5 препарати за уништување и борба против бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25717** (151) 13/04/2018
(210) ТМ 2016/661 (220) 30/06/2016
(181) 30/06/2026
(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

CAPARTIS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти кл. 5 препарати за уништување и борба против бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25725** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2016/662 (220) 30/06/2016
(181) 30/06/2026



(450) 30/04/2018

(732) **Георги Димитров****ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК**(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **25726** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/663 (220) 30/06/2016

(181) 30/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Георги Димитров****ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК**(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **25728** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/664 (220) 30/06/2016

(181) 30/06/2026

(450) 30/04/2018

(300)

(732) **Георги Димитров****ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК**(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црна, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **25729** (151) 11/04/2018

(210) ТМ 2016/665 (220) 30/06/2016

(181) 30/06/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Георги Димитров**

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црна, сива

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **25746** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2016/668 (220) 01/07/2016

(181) 01/07/2026

(450) 30/04/2018

(732) **EOS Holding GmbH**

Steindamm 71, 20099 Hamburg, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

EOS Матрих дооел

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 наплата на долгови, управување со побарувања, услуги за центар за повици (наплати), теренски услуги (наплати), услуги за наплата на побарувања, купување портфолија со побарувања

(111) **25709** (151) 13/04/2018

(210) ТМ 2016/674 (220) 01/07/2016

(181) 01/07/2026



(450) 30/04/2018

(732) Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВИО ЛАБС ДОО увоз-извоз Скопје

Аминта Трети 53-2, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



VIO labs (во изглед)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, услуги на увоз - извоз и трговија на големо и мало со: хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли,

сурови пластични материи, вештачки ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати за калење и заварување метали, хемиски производи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, адхезиви (лепливи материи) наменети за индустријата; фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, биолошки препарати за ветеринарна употреба, биолошки препарати за медицинска употреба, биоциди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **25698**

(151) 03/04/2018

(210) ТМ 2016/675

(220) 01/07/2016

(181) 01/07/2026

(450) 30/04/2018

(732) Cosmetic Warriors Limited

29 High Street, Poole, Dorset BH15 1AB, GB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

LUSH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински соли за капење кои содржат пенливи материи, материи за омекнување и навлажнување на кожата; сапуни; парфимерија; парфемии; есенцијални масла; козметика; не-медицински тоалетни препарати; козметички препарати; лосиони, млека, ѓелови, пудри, масла, пени, восоци и креми, сите за употреба на кожата; препарати за заштита од сонце (козметички производи); пасти за заби, препарати за плакнење на уста; препарати за бречење;

дезодоранси и антиперспиранти; прибор за лична хигиена; препарати за чистење и тонирање; маски за лице; препарати за туширање и бањање; препарати за нега на коса; шампони; балсами за коса; ѓелови за коса, спрејови за коса, пени за коса, балсами и зацврстувачи за стилизирање на коса и нега на коса; бои за коса; производи за шминкање; измазнувачи за нокти и лакови за нокти; абразивни препарати за лице, тело и / или нокти; и креми сите за употреба на кожа; препарати за триење на телото (скраб за тело); препарати за миење на телото; пенлива купка; пени за капење; масла за капење; ѓелови за туширање; ѓелови за капење; крем за масажа; лосиони за масажа; масла за масажа; креми за кожа; средства за чистење на кожата; тонери за кожа; третмани за лице; средства за хидратација на кожа, третмани и креми за нега на нокти, креми за очи; подготовки за арома терапија; препарати за кадење на тело

(111) **25730** (151) 11/04/2018
(210) ТМ 2016/677 (220) 01/07/2016
(181) 01/07/2026
(450) 30/04/2018

(300)

(732) **Георги Димитров**

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)



Relax (во изглед)

(591) бела, сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25731** (151) 11/04/2018
(210) ТМ 2016/678 (220) 01/07/2016
(181) 01/07/2026
(450) 30/04/2018

(300)

(732) **Георги Димитров**

ул. Славејко Арсов бр. 40 А, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)



Relax (во изглед)

(591) бела, сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **25707**

(151) 03/04/2018

(210) ТМ 2016/683

(220) 04/07/2016

(181) 04/07/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Влатко Павлески**

ул. 23 Октомври 1 а/5/локал 1, 1000,

Скопје, МК

(540)

DANCE MASTERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обука, забава, спортски и културни активности

(111) **25776**

(151) 18/04/2018

(210) ТМ 2016/684

(220) 07/07/2016

(181) 07/07/2026

(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

SIMVERIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
кл. 5 препарати за уништување и борба против бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25781**

(151) 20/04/2018

(210) ТМ 2016/686

(220) 07/07/2016

(181) 07/07/2026

(450) 30/04/2018

(732) **Genzyme Corporation**
500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

XENPOZYME

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и третман на кардиоваскуларни болести и болести на централниот нервен систем; фармацевтски препарати за третман на рак, тромбоза, и респираторни болести; фармацевтски препарати за третман на ретки болести, фармацевтски препарати за превенција и третман на инфективни болести, имено вирусни и бактериски инфекции

(111) **25777** (151) 18/04/2018
(210) ТМ 2016/687 (220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am
Rhein, DE

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ENTARGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии кои се користат во земјоделството, хортикултура и шумарство, посебно препарати за одгледување на растенија; хемиски и/или биолошки препарати значајни за постапка за важноста кај растенијата, препарати за регулирање на

раст на растенија, хемиски препарати за нега на семиња, сурфактанти, природни или вештачки хемикалии како сексуални замки или агенти за забуна на инсекти кл. 5 препарати за уништување и борба против бактерии; инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

(111) **25803** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/689 (220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,**
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, кафена, бела
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **25801** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/694 (220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Акционерско друштво за**
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје

ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



TIKVES Smederevka

(591) црвена, бела, црна, златна, кафена,
жолта, окер
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 бело вино

(111) **25802** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/695 (220) 08/07/2016
(181) 08/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) Акционерско друштво за
производство и промет на вино
ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-
импорт АД Скопје
ул. 810 бр. 2, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



TIKVES Smederevka

(591) црвена, бела, црна, златна, кафена,
жолта, окер

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 бело вино

(111) **25804** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/718 (220) 19/07/2016
(181) 19/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Carhartt, Inc**
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan
48126, , US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

CARHARTT WIP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 очила за сонце; очила

(111) **25810** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/719 (220) 19/07/2016
(181) 19/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје**
ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000,
Скопје, МК
(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)



(591) сите нијанси на сива, златна, црна
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; замени за тутун, кои не се користат во медицински или куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на цигари; туби за цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; електронски цигари; течности за електронски цигари; кибрити и артикли за пушачи

(111) **25812** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2016/720 (220) 19/07/2016
(181) 19/07/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Империа Тобако ТКС а.д. Скопје**
ул. 11 Октомври 125, П Фах 37, 1000,
Скопје, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат
бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.
Ц 1/10, 1000, Скопје
(540)



(591) сите нијанси на сина, златна, црна
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; замени за тутун, кои не се користат во медицински или куративни цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на цигари; туби за

цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; електронски цигари; течности за електронски цигари; кибрити и артикли за пушачи

(111) **25747** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2016/922 (220) 27/09/2016
(181) 27/09/2026
(450) 30/04/2018

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FRUCTOSIN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи на база на ензим ксилозна изомераза кој се користи како супортивна терапија која допринесува за намалување на липиди во крвта

(111) **25739** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/192 (220) 24/02/2017
(181) 24/02/2027
(450) 30/04/2018

(300)

(732) **Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје**

ул. Петре Георгиев бр. 114, крак 1, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

ProfiTech
professional car care

(591) светло сина, сива, бела
(554)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за чистење, креми за кожни производи, масла за чистење, креми за полирање, средства за чистење флеку, миризлива водичка, производи за постигнување сјај [политури], течности за чистење шофершајбна

кл. 4 подмачкување (графити за подмачкување), адитиви нехемиски на моторните возила, масти за индустриска употреба, восок за индустриска употреба, масти за подмачкување, масла за подмачкување, средства за подмачкување, моторни горива (адитиви.нехемиски, на моторните горива)

кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: производи за чистење, креми за кожни производи, масла за чистење, креми за полирање, средства за чистење флеку, миризлива водичка, производи за постигнување сјај [политури], течности за чистење шофершајбна, подмачкување (графити за подмачкување), адитиви нехемиски на моторните возила, масти за индустриска употреба, восок за индустриска употреба, масти за подмачкување, масла за подмачкување, средства за подмачкување, моторни горива (адитиви.нехемиски, на моторните горива), производи за освежување на воздухот, производи за прочистување на воздухот, дезинфекциони средства за хигиенска употреба, уреди против заслепување за возила, аларми против кражба на возила, синџири за автомобили, багажници за возила, обвивки за волани за возила, покривки за седишта на возила, автомобилски сирени за возила, огледала (ретровизори), рикверц-аларми за возила, предни бришачи на возила, тапацирани предмети за возила, бандажи за тркала на возила, носачи за скии на возила, сигурносни појаси за возила, сигурносни седишта за

деца за возила, браници за возила, предупредувачки триаголници при дефект за возила

(111) **25692** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2017/268 (220) 08/03/2017
(181) 08/03/2027
(450) 30/04/2018

(732) „Кликер Маркеинг“ дооел
ул. „Димитар Беровски“ бр. 9, 1000,
Скопје, МК

(540)

IN HORECA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **25708** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2017/280 (220) 10/03/2017
(181) 10/03/2027
(450) 30/04/2018

(732) Друштво за комуникациски услуги
ОНЕ.ВИП ДОО Скопје

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Family

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на

телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио

конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **25691** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2017/297 (220) 13/03/2017

(181) 13/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша

Населено место без уличен систем бр. 1, с. Трница, Ростуша, Маврово и Ростуша, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) златно жолта, жолта, кафена, црна (554)

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење

кл. 30 брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; тестенини, тестенини за исхрана, вермичели, резанки од тесто

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: Месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; јогурт, кисела павлака, сирење, кашкавал; масла и масти за јадење; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки; тестенини, тестенини за исхрана, вермичели, резанки од тесто

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување; ресторани, кафетерии, хотели

(111) **25757** (151) 18/04/2018

(210) ТМ 2017/300 (220) 13/03/2017

(181) 13/03/2027

(450) 30/04/2018

(300) 87323500 03/02/2017 US

(732) **Merck Sharp & Dohme Corp.**

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

INVENTING FOR LIFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени материјали, имено, реклами, билтени, брошури, постери, канцелариски материјал и транспаренти во областа на здравјето, медицината, фармацевтските производи и фармацевтската индустрија
кл. 44 обезбедување информации во областа на здравјето, медицината, фармацевтските производи и фармацевтската индустрија

(111) **25761** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/332 (220) 20/03/2017

(181) 20/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

GINGIO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лечење на ослабени ментални функции; додатоци во исхраната за луѓе

(111) **25760** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/333 (220) 20/03/2017

(181) 20/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

MEMORIUM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба; додатоци во исхраната за луѓе

(111) **25763** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/353 (220) 24/03/2017

(181) 24/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) **Novartis AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

KOSTAROX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба, имено аналгетици, анти-инфламаторни лекови и антипиретици

(111) **25748** (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2017/381 (220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) Philip Morris Brands Sarl

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

MARLBORO FLAVOR CODE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) 25749 (151) 17/04/2018

(210) ТМ 2017/382 (220) 30/03/2017

(181) 30/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) Philip Morris Brands Sarl

Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



(591) светло сина, темно сина

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров;производи од тутун;пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);електронски цигари;производи од тутун за загревање;електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација;раствори од течен никотин за електронски цигари;артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) 25705 (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2017/383 (220) 31/03/2017

(181) 31/03/2027

(450) 30/04/2018

(732) Друштво за трговија и услуги

КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје

Њуделхиска бр. 1а, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) светло и темно црвена, бела, црна
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, ширење на рекламен материјал, водење дејност (служби за давање совети за водење на одделни дејности), дејности (консултации за водење на дејностите), дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, изложби (организирање на изложби) во комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен простор, јавно мислење (испитување на јавното мислење), манекени (манекенски услуги) во рекламни промовирачки цели на продажбата, објавување рекламни текстови, обработка на текстови, огласување и рекламирање, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), организирање на изложби, плакатирање и огласување, промоција (продажба за трето лице), пропагандни дејности, проучување на пазарот (маркетинг), рекламна документација (уредување на рекламна документација), рекламна хроника, рекламни агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), водење на комерцијални работи, комерцијална администрација, канцелариски работи, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 41 образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности, организирање и одржување на првенства и натпревари; спортски и културни активности; планирање на забава; академии (обука), гимнастичка обука, детски градинки, дискотеки (услуги на дискотеките), забавни паркови, изложби (организирање изложби) во културни или воспитни цели, клубови (услуги на клубови) /забава/, конгреси (организирање и водење конгреси), модни агенции за

уметници, музејски услуги /презентација, изложби/, објавување текстови /текстови кои не се рекламни/, образовни информации, образовни испитувања, услуги на забавувачи, услуги од областа на образование и забава, издавање на опрема за играње, издавање на сценографии, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, организирање и спроведување на едукативни форуми, планирање приеми /забава/, практично обучување /демонстрирање/, приредби (одржување на приредби), разговори (организирање и водење на разговори), , семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење на симпозиуми), слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), он-лајн публикување електронски писанија и брошури; организирање саемски манифестации, приредби, изложби, туторство, услуги на преведување. услуги на спортски кампови, театарска продукција, услуги на зоолошки градини

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привремено сместување, кафетерии, изнајмување простори за состаноци, изнајмување на привремени сместувања (резервирање на привремено сместување), изнајмување на простории и мебел за организирање забави, кетеринг услуги на градинки (дневен престој за деца), услуги на снек барови, ресторани, ресторани за брзо и постојано послужување (шанк-барови), ресторани за самопослужување

(111) **25750** (151) 17/04/2018
(210) TM 2017/388 (220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Novartis AG**
4002 BASEL, CH



(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AIROCOMP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за превенција
и лечење на болести и нарушувања на
респираторниот систем

(111) **25751** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2017/389 (220) 31/03/2017
(181) 31/03/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Philip Morris Brands Sarl**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

POCKET BLUE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или
сиров;производи од тутун;пури, цигари,
цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун
за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек
цигари;тутун во прав;замени за тутун (кои не
се користат во медицински
цели);електронски цигари;производи од тутун
за загревање;електронски уреди и нивни
делови за загревање на цигари или тутун со
цел за ослободување на аеросоли кои
содржат никотин за инхалација;раствори со
течен никотин за електронски цигари;артикли
за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,
филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии
за цигари, пепелници, лулиња, џебни

машинки за мотање на цигари,
запалки,кибрити

(111) **25764** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/390 (220) 03/04/2017
(181) 03/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **НИМЕКС СА Александар и други**
ДОО увоз-извоз Скопје

ул. 1613 бр. 1-2/45, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена и бела

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; зеленчук (салати
од зеленчук), зеленчук во конзерви, зеленчук
конзервиран, корнишони, замрзнато овошје,
овошје во конзерви, конзервирано овошје,
овошни салати, туршија, кандирано овошје
кл. 39 пакување и складирање стока,
складирање, транспортирање стоки,
шпедиција

кл. 44 градинарство, оранжерии

(111) **25706** (151) 03/04/2018
(210) ТМ 2017/392 (220) 04/04/2017
(181) 04/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Друштво за графички услуги и**
трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје
ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 50 VI кат,
1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Skriptie

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава (освен апарати); албуми, атласи, бележници или блокчиња, брошури, календари, календари со страници за откинување, карти, каталози, кеси (плика, торбички) од хартија за пакување, книги, книговез, налепници (канцелариски материјали), нотеси (бележници), огласни карти (канцелариски материјали), огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за хартија, папки со листови што се вадат, печатени материјали, печатени публикации, печатени распореди, плакати од хартија или картон, распореди (печатени распореди), разгледници, украсни подметки од хартија, фотографии

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; трговија на големо и мало со: Хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјали за обука и настава (освен апарати); албуми, атласи, бележници или блокчиња, брошури, календари, календари со страници за откинување, карти, каталози, кеси (плика, торбички) од хартија за пакување, книги, книговез, налепници (канцелариски материјали), нотеси (бележници), огласни карти (канцелариски материјали), огласни табли од хартија или картон, одбележувачи за во книги, папки за

хартија, папки со листови што се вадат, печатени материјали, печатени публикации, печатени распореди, плакати од хартија или картон, распореди (печатени распореди), разгледници, украсни подметки од хартија, фотографии

кл. 40 книговезничарство, ласерско пишување, печатење, литографско печатење, офсет печатење, фотографско печатење, обработка на хартија, доработка на хартија, печатење примероци

(111) **25704** (151) 03/04/2018

(210) ТМ 2017/398 (220) 06/04/2017

(181) 06/04/2027

(450) 30/04/2018

(732) **СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**

ул. Никола Вапцаров бр. 10, Скопје, МК

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) сива, златна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и



канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво) кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **25752** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2017/399 (220) 06/04/2017
(181) 06/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **PepsiCo, Inc.**

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 храна за ужина (грицки) на база на компир, имено чипс.

(111) **25753** (151) 17/04/2018
(210) ТМ 2017/400 (220) 07/04/2017
(181) 07/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **ROCKSTAR, INC.**

P.O. Box 27740, Las Vegas, Nevada 89126, US

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

ROCKSTAR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(111) **25732** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/410 (220) 10/04/2017
(181) 10/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА**

ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, 7000, Битола, МК
(540)



(591) сива, сина

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 осигурување, финансиски работи и брокерство; посредување при осигурување

(111) **25733** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/443 (220) 21/04/2017
(181) 21/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **NBA Properties, Inc.**

Olympic Tower - 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стреи, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за пливање, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за пливање за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марамии за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа,

штитници од сонце, капи за пливање, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики
кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница што не се презема со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди

на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) **25734** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/456 (220) 27/04/2017
(181) 27/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **TPK d.o.o.**

Carice Milice 79, Paracin, RS

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 алкохолни и безалкохолни парфеми сами по себе; парфеми; течни масла за парфем; течен екстракт на парфем; аромати (течни етерични масла); парфимериски ароматични производи; ароми за мириси; мириси за просторија; производи за ароматерапија; есенцијални течни масла за козметичка употреба; миризливи масла; течно масло за тело; тоалетна вода; колонска вода; лосиони за козметичка употреба; производи за нега на тело; лосиони за тело, лосиони за нега на кожа; лосиони за раце, немедицински лосиони за стапала; лосиони за чистење на кожата; лосиони за после бричење, лосиони за зацврстување на ноктите; лосиони за нега на

коса; лак за коса; козметички лосион за капење; козметички лосиони за сончање; козметички лосиони; козметички лосиони против изгореници од сонце; течни масла за после сончање; течни козметички дезодоранси за тело; дезодоранс спреј за стапала; парфимиран спреј за тело; освежувач за тело во вид на спреј; спреј за тело; средства за вадење на шминка; тоници за лице; средства за спречување на крварење за козметичка употреба

(111) **25735** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/464 (220) 27/04/2017
(181) 27/04/2027
(450) 30/04/2018

(732) **NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

NAKOM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **25736** (151) 16/04/2018
(210) ТМ 2017/467 (220) 02/05/2017
(181) 02/05/2027
(450) 30/04/2018

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**

ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

CRN KAMEN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; услуги при трговија
 на големо и мало и увоз-извоз со: алкохолни
 пијалоци (освен пиво), вино

(111) **25737** (151) 16/04/2018
 (210) ТМ 2017/472 (220) 03/05/2017
 (181) 03/05/2027
 (450) 30/04/2018

(732) **British American Tobacco (Brands)**

Limited,

**Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
 2PG, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SILK

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен;
 производи од тутун; замена за тутун (не е за
 медицински цели); пури, цигарилос; запалки;
 кибрити; артикли за пушачи; хартија за
 виткање цигари, обвивки за цигари, филтери
 за цигари; џебен апарати за виткање цигари;
 рачни машини за полнење на тутун во
 хартиени обвивки; електронски цигари;
 течности за електронски цигари; производи
 од тутун наметети за загревање;
 електронски уреди и нивните делови
 наменети за загревање на цигари или тутун

(111) **25738** (151) 16/04/2018
 (210) ТМ 2017/480 (220) 05/05/2017
 (181) 05/05/2027
 (450) 30/04/2018

(732) **LAINCO, S.A.**

Avda. Bizet 8/10/12 08191 RUBI, ES

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

KARDA

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 производи за стерилизација на почва;
 производи за уништување и сузбивање на
 плевел; пестициди за болести на растенија и
 земјоделски штеточинки

(111) **25779** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/622 (220) 15/06/2017
 (181) 15/06/2027
 (450) 30/04/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето,
 управување со работата; бизнис менаџмент
 на угостителски објекти
 кл. 41 забава, известување за забави,
 планирање забави, организирање и водење
 семинари, услуги на клубови
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалоци; привремено сместување, мотели,
 хотели, пансиони, резервирање на
 привремено сместување, изнајмување
 простории за состаноци; барови ресторани,

кафетерии, ноќни клубови, спа и велнес центри;

(111) **25778** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/624 (220) 15/06/2017
(181) 15/06/2027
(450) 30/04/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја, воздух или вода; автомобили; апарати за накривување, делови од камиони и вагони; возила за движење по копно, воздух, вода или шини; возила за мешање бетон; камиони; камиони виљушкар; камиони за прскање; каросерии за возила; трактори; хидраулични системи за возила; шлепери
кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациони услуги; багери (изнајмување багери); градежни работи (изолирање градежни работи); градежни работи (надзор на градежни работи); изнајмување булдозери; изнајмување машини за чистење улици; изнајмување опрема за градење; миење возила; одржување возила; патишта (поставување асфалтна површина на патишта); чистење возила
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; влечење; возачки услуги; изнајмување автомобили; изнајмување гаражи;

изнајмување камиони; изнајмување магацини; изнајмување места за паркирање; испорачување стоки; посредување за превоз; посредување за шпедиција; превезување; превезување со камиони; стоки (испорачување стоки); стоки (складирање стоки); транспортирање; транспортирање стоки; управување со превозници на канали; шпедиторски услуги; шпедиција (посредување за шпедиција)

(111) **25780** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/625 (220) 15/06/2017
(181) 15/06/2027
(450) 30/04/2018

(732) **КОЖУВЧАНКА ДОО**

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад; билки, свежи (градинарски билки, свежи); винова лоза; вински талог; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; компири, свежи; краставички; лешници; лимони; овес; овошје,

свежо; ориз, необработен; пченица; садници; семиња (растително масло); слад за правење пиво и алкохол; цвеќе, природно кл. 35 рекламирање; водење на работењето; услуги на продажба на големо и мало при увоз и извоз на производите: земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни; пивски слад; билки, свежи (градинарски билки, свежи); винова лоза; вински талог; жита (остатоци од производство на жита) за исхрана на животни; зеленчук, свеж; зрна [семе]; зрнеста храна [жита]; зрнеста храна за исхрана на животни; компири, свежи; краставички; лешници; лимони; овес; овошје, свежо; ориз, необработен; пченица; садници; семиња (растително масло); слад за правење пиво и алкохол; цвеќе, природно кл. 44 земјоделски, градинарски и шумски услуги; воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии; градинарство; ѓубриња и други земјоделски хемикалии (воздушно и површинско распрскување ѓубриња и други земјоделски хемикалии); изнајмување опрема за земјоделство; услуги на расадници; хортикултура; штетници (уништување штетници за земјоделство, хортикултура и шумарство)

(111) **25788** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/722 (220) 18/07/2017
(181) 18/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Прехранбена индустрија**
"ВИТАМИНКА" АД Прилеп
ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива, црвена, зелена, сина и црна

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 витамински напиток со вкус на портокал, пијалаци (ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла)
кл. 32 безалкохолни овошни екстракти, концентрати на екстракти за подготвување напие

(111) **25785** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/732 (220) 20/07/2017
(181) 20/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Муаремовски Елхам**
ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14,
Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина и бела

(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни, дезодорантни сапуни, течни детергенти

кл. 5 шамичиња, хигиенски шамичиња

(111) **25786** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/733 (220) 20/07/2017
(181) 20/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Муаремовски Елхам**

**ул. Методија Андонов-Ченто бр. 14,
Сингелиќ, Гази Баба, Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, тиркизна и бела

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, течни сапуни, детергенти

кл. 5 распрскувачи, производи за
прочистување на воздухот, дезинфекциони
средства за хемиски тоалети, шамичиња,
хигиенски шамичиња

(111) **25789** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/737 (220) 20/07/2017
(181) 20/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Прехранбена индустрија**

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, сина, зелена, црвена,
портокалова, виолетова, окер, светло и
темно кафена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; бисквити, бисквити петит -
бер, жита (мали парчиња храна од жита),
колачиња, слаткарски производи, слатки,
чајни колачиња

(111) **25787** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/744 (220) 24/07/2017
(181) 24/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Прехранбена индустрија**

"ВИТАМИНКА" АД Прилеп

ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

LEZZET

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатко,
сладолед;бисквити, бисквити петит-бер жита
(мали парчиња храна од жита), колачиња,
крекери, слаткарски производи, слатки, чајни
колачиња, чоколадо, чоколадни барови

(111) **25767** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/760 (220) 28/07/2017
(181) 28/07/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation**

300 Park Avenue New York, 10022 New York, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

AJAX BOOST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 Препарати за белење; Препарати за перење, Препарати за чистење; Препарати за полирање; Препарати за триење; Абразивни препарати, Препарати за чистење на рерна; Препаратите за чистење на одвод; Препарати за чистење на под; Препарати за чистење на стакло; Препарати за чистење на тепих; Препарати за чистење за употреба на плочки; Средства за чистење тоалет; Средства за чистење тапацир, препарати за чистење за употреба во домаќинството

(111) **25756** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/767 (220) 01/08/2017

(181) 01/08/2027

(450) 30/04/2018

(300) 30 2017 002 628.5/38 03/02/2017 DE

(732) **Deutsche Telekom AG**

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

StreamOn

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава: апарати и

инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос, обработка и репродукција на звук, слики или податоци; магнетски носачи на податоци; машини за сметање, опрема за обработка на податоци, компјутери; компакт дискови, ДВД и други медиуми за дигитално снимање; компјутерски софтвер; електронски складирани податоци (што може да се даунлодираат); електронски публикации (што може да се даунлодираат)
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; прибирање, систематизација, компилација и анализа на деловни податоци и информации складирани во компјутерски бази на податоци; услуги на малопродажба (исто така и преку Интернет и други комуникациски мрежи), во врска со погореспоменатите стоки во класа 9; претплатници на пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина; обезбедување претплатнички услуги за пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видеа и аудиовизуелна содржина за трети страни
кл. 38 телекомуникации; услуги на агенции за печат; изнајмување на телекомуникациска опрема; информации за телекомуникации; стриминг на аудио и видео материјал на Интернет; радиодифузија, имено аплодирање, испраќање, прикажување, обележување, блогирање, споделување или на поинаков начин обезбедување на електронски медиуми или информации преку Интернет или други комуникациски мрежи; дигитален и електронски пренос на глас, податоци, звук, слики, аудио и видео содржина, како и на пораки
кл. 41 образование; обука; забава; спортски и културни активности; услуги на забава особено филм, музика, спортови, видео и

телевизиска забава; објавување на печатени материјали [освен за рекламирање] во електронска форма; обезбедување видео, игри и музика преку безжична мрежа за мобилни телефони; обезбедување дигитална музика од Интернет; обезбедување мултимедијални забавни услуги преку вебсајт; обезбедување филмови што не може да се даунлодираат; обезбедување игри на Интернет [што не може да се даунлодираат]; обезбедување на аудио и визуелни медиуми преку комуникациски мрежи [што не може да се даунлодираат] кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер, софтвер и бази на податоци; одржување на софтвер; технички совет; складирање на електронски податоци; изнајмување на опрема за обработка на податоци; дизајнирање на веб страни за трети лица; обезбедување софтвер како услуга за употреба во врска со пренос, стриминг и даунлодирање на музика, видео и аудиовизуелна содржина; обезбедување времена употреба на софтвер за емитување, стриминг и даунлодирање на музика, видео и аудиовизуелна содржина што не може да се даунлодира

(111) **25765** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/769 (220) 01/08/2017
(181) 01/08/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation**
300 Park Avenue New York, 10022 New York, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвено, темно црвена, бела, сива и сина
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби и средство за плакнење уста

(111) **25807** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/771 (220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 30/04/2018

(300) 87/325,936 06/02/2017 US
(732) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат за превенција, менаџирање и третман на

главоболки, мигренски главоболки, болки во главата, и невролошки нарушувања или состојби

(111) **25808** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/772 (220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 30/04/2018

(300) 87/325,932 06/02/2017 US
(732) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



aimoving (во изглед)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати;
фармацевтски препарати што се користат за превенција, менаџирање и третман на главоболки, мигренски главоболки, болки во главата, и невролошки нарушувања или состојби

(111) **25811** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/773 (220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC**
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

HELIANTHEX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хербициди за употреба во земјоделството

(111) **25809** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/774 (220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC**
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

RADIANT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, и инсектициди

(111) **25806** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/775 (220) 03/08/2017
(181) 03/08/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Dow AgroSciences LLC**
(Delaware limited liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

DELEGATE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пестициди, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди, и инсектициди

(111) **25805** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/783 (220) 08/08/2017
 (181) 08/08/2027
 (450) 30/04/2018

(300)

(732) **VASILOPOULOS GEORGIOS**
"Kapetan Georgi" 6 Pirgos, Ilias, GR
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

TESTOSTERONE

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 25 облека, обувки и капи

(111) **25792** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/793 (220) 11/08/2017
 (181) 11/08/2027
 (450) 30/04/2018

(300) 52464/2017 24/02/2017 СН
 (732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун

за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25793** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/794 (220) 11/08/2017
 (181) 11/08/2027
 (450) 30/04/2018

(300) 52465/2017 24/02/2017 СН
 (732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со

цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25795** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/799 (220) 14/08/2017
(181) 14/08/2027
(450) 30/04/2018

(300) 52463/2017 24/02/2017 СН
(732) **Philip Morris Products S.A..**
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



CIGARETTES (во изглед)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари,

филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25762** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/926 (220) 27/09/2017
(181) 27/09/2027
(450) 30/04/2018

(732) **British American Tobacco (Brands) Inc.**

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware 19808, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



PALL MALL SUPERSLIMS (во изглед)

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари; тутун, сиров или преработен; производи од тутун; замена за тутун (не е за медицински цели); пури, цигарилоси; запалки; кибрити; артикли за пушачи; хартија за виткање цигари, обвивки за цигари, филтери за цигари; џебен апарат за виткање цигари; рачни машини за полнење на тутун во хартиени обвивки; електронски цигари; течности за електронски цигари; производи од тутун наменети за загревање

(111) **25759** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/927 (220) 27/09/2017

(181) 27/09/2027

(450) 30/04/2018

(732) **Приватна здравствена установа - Специјална болница по гинекологија и акушерство ПЛОДНОСТ Битола**
ул. Асном бр. 9, 7000, Битола, МК
(540)



(591) бела и црвена

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 управување со електронски бази на податоци за пациенти, обезбедување на организациски совети на лекарите и аптеки, болници, фармацевтски компании и други групи во здравствениот сектор, потрошувачи/корисници и советување на корисници од областа на здравството, посредување помеѓу трети лица и банки за земање и чување на матични клетки, увоз-извоз во врска со: козметички производи, фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции (што се користат во медицината), храна за бебиња, козметика за бебиња, пумпи за измолзување, медицински мебел, медицински апарати, фластери, материјали за завои кои се користат при вршење на медицински услуги
кл. 39 превоз со амбулантна кола
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирање поврзано со нив, услуги на научно истражување за медицински цели, услуги на анализа (хемиска анализа), бактериолошки истражувања, истражувања во козметологијата, истражување и развој на нови производи, истражување во хемијата,

хемиски услуги
кл. 44 медицински услуги, услуги на хигиена и разубавување на луѓе или животни, болници, болници за закрепнување, закрепнување (болници за закрепнување), здравствена заштита, клиники (медицински клиники), медицинска помош, медицински клиники, негување болни луѓе, пластична хирургија, помош при породување [акушерство], психолози (услуги на психолози), терапија (физикална терапија), услуги на вештачко оплодување, услуги на инвитро оплодување, фармацевтски совети, физиотерапија, хирургија (пластична хирургија)

(111) **25796** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/1021 (220) 24/10/2017

(181) 24/10/2027

(450) 30/04/2018

(300) 60393/2017 22/08/2017 СН

(732) **Philip Morris Products S.A.****Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, СН**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА

ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)



Chesterfield (во изглед)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек

цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25794** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/1022 (220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027
(450) 30/04/2018

(300) 55199/2017 25/04/2017 СН
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)




(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);

електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25790** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/1023 (220) 24/10/2017
(181) 24/10/2027
(450) 30/04/2018

(300) 55202/2017 25/04/2017 СН
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) сина, бела и сива
(554)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели);

електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25797** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/1032 (220) 25/10/2017
 (181) 25/10/2027
 (450) 30/04/2018
 (300) 3673384 29/06/2017 ES
 (732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина од тутун и каранфилче; мешавини на тутун, вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање;

електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25798** (151) 20/04/2018
 (210) ТМ 2017/1035 (220) 26/10/2017
 (181) 26/10/2027
 (450) 30/04/2018
 (300) 3673358 29/06/2017 ES
 (732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
 (740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина од тутун и каранфилче; мешавини на тутун, вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат

никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25791** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/1036 (220) 26/10/2017
(181) 26/10/2027
(450) 30/04/2018
(300) 3673362 29/06/2017 ES
(732) **Philip Morris Products S.A.**
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

KEEPS
THE TASTE TRUE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи од тутун; пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за џвакање, бурмут, цигари кои содржат мешавина од тутун и каранфилче; мешавини на тутун, вода и сол (Snus); замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); електронски цигари; производи од тутун за загревање; електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори со течен никотин за електронски цигари; артикли за пушачи, хартија за цигари, туби за цигари, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии

за цигари, пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки, кибрити

(111) **25758** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/1041 (220) 27/10/2017
(181) 27/10/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Alberto-Culver International, Inc.**
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ
07632, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TRESEMME

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија; есенцијални масла; дезодоранси и антипреспиранти; продукти за нега на коса; бои за коса, фарби за коса, лосиони за коса, препарати за виткање коса, шампони, регенератори, спрејови за коса, пудри за коса, преливи за коса, лакови за коса, пена за коса, глазури за коса, гелови за коса, навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани за зачувување на коса, третмани за дехидратација на коса, масла за коса, тоник за коса, креми за коса, препарати за капење и/или туширање; немедицински тоалетни препарати; препарати за нега на кожа; козметика

(111) **25782** (151) 20/04/2018
(210) ТМ 2017/1042 (220) 27/10/2017
(181) 27/10/2027
(450) 30/04/2018

(732) **Стопанска банка а.д. Битола**
ул.Добриное Радосављевиќ бр.21, Битола,
МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ



ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) зелена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за
недвижен

ИМОТ

кл. 38 телекомуникации, а особено
телекомуникациски услуги и електронски
преноси на звук, податоци, мулти-медиа,
графички, видео, фото, аудио и сродни
информации кои се однесуваат на банкарски,
финансиски, инвестициони и осигурителни
услуги

кл. 41 образовни услуги;подготвување на
наставата;забава;спортски и културни
активности

(111) **25783** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/1043 (220) 27/10/2017

(181) 27/10/2027

(450) 30/04/2018

(732) **Стопанска банка а.д. Битола**

**ул.Добриное Радосављевиќ бр.21, Битола,
МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за

недвижен

ИМОТ

кл. 38 телекомуникации, а особено
телекомуникациски услуги и електронски
преноси на звук, податоци, мулти-медиа,
графички, видео, фото, аудио и сродни
информации кои се однесуваат на банкарски,
финансиски, инвестициони и осигурителни
услуги

кл. 41 образовни услуги;подготвување на
наставата;забава;спортски и културни
активности

(111) **25784** (151) 20/04/2018

(210) ТМ 2017/1050 (220) 30/10/2017

(181) 30/10/2027

(450) 30/04/2018

(732) **MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.**

**Meizu Technology Building, Technology &
Innovation Coast Zhuhai, Guangdong, CN**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

mblu

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за обработка на податоци;
софтверски апликации за паметни телефони,
за превземање; компјутерски периферни
уреди; таблет компјутери; паметни очила
(smartglasses); интелигентни часпвници
(smartwatches); уред за препознавање на
лице; скали; паметни телефони; прибор за
користење на телефоните без раце; уред за
мрежни комуникации; уреди за носење за
мерење параметри при физичка активност;
маски за паметни телефони; заштитни
филмови адаптирани за паметни телефони;
мрежни рутери; телевизиски апарати;
слушалки; видеокамери; автомобилски видео

рекордери; сет-топ бокс; пар слушалки за виртуелна реалност; звучни кутии; фотоапарати [фотографија]; стапови за предна камера [рачно-држечки моноподи]; апарати за вршење анализа на воздухот; поврзани алки [инструменти за мерење]; електрични мрежи (материјали за електрични мрежи) [жици, кабли]; USB кабли; електрични адаптери; утикачи, приклучоци и други контактори [електрични контакти]; адаптери за напојување; 30 очила; електрични инсталации за заштита од кражба; Power bank (уред за полнење батерија); батерии, електрични; полначи за електрични батерии кл. 35 рекламирање; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за

малопродажба; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; обезбедување на бизнис информации преку веб сајт; комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица; промовирање на продажба за трети лица; обезбедување на он-лајн пазар за купувачи и продавачи на производи и услуги; агенции за увоз и извоз; систематизација на информации во компјутерските бази на податоци; ажурирање и одржување на податоците во компјутерските бази на податоци



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)	5	25777	16	25728	30	25788
1	25693	5	25781	16	25729	30	25789
1	25709	5	25785	16	25730	31	25718
1	25714	5	25786	16	25731	31	25780
1	25716	5	25806	16	25757	31	25803
1	25717	5	25807	17	25727	32	25697
1	25776	5	25808	18	25710	32	25753
1	25777	5	25809	18	25742	32	25755
3	25698	5	25811	20	25710	32	25766
3	25734	5	25813	21	25710	32	25788
3	25739	7	25696	21	25727	32	25800
3	25741	9	25694	24	25725	32	25803
3	25754	9	25722	24	25726	33	25704
3	25758	9	25723	24	25728	33	25736
3	25765	9	25724	24	25729	33	25801
3	25785	9	25745	24	25730	33	25802
3	25786	9	25756	24	25731	34	25737
4	25739	9	25784	25	25725	34	25748
5	25702	9	25804	25	25726	34	25749
5	25703	10	25745	25	25728	34	25751
5	25709	12	25768	25	25729	34	25762
5	25714	12	25769	25	25730	34	25790
5	25715	12	25770	25	25731	34	25791
5	25716	12	25771	25	25733	34	25792
5	25717	12	25772	25	25805	34	25793
5	25720	12	25773	29	25691	34	25794
5	25721	12	25774	29	25718	34	25795
5	25735	12	25775	29	25752	34	25796
5	25738	12	25778	29	25764	34	25797
5	25747	16	25690	29	25766	34	25798
5	25750	16	25692	30	25691	34	25810
5	25760	16	25704	30	25697	34	25812
5	25761	16	25706	30	25718	35	25690
5	25763	16	25725	30	25767	35	25691
5	25776	16	25726	30	25787	35	25692

35	25695
35	25699
35	25701
35	25705
35	25706
35	25708
35	25709
35	25711
35	25718
35	25725
35	25726
35	25727
35	25728
35	25729
35	25730
35	25731
35	25736
35	25739
35	25741
35	25743
35	25744
35	25756
35	25759
35	25766
35	25779

35	25780
35	25784
35	25799
36	25719
36	25732
36	25746
36	25782
36	25783
37	25727
37	25778
38	25708
38	25711
38	25756
38	25782
38	25783
38	25799
39	25695
39	25700
39	25719
39	25759
39	25764
39	25778
40	25706
40	25766
41	25689

41	25690
41	25692
41	25694
41	25695
41	25704
41	25705
41	25707
41	25711
41	25733
41	25743
41	25744
41	25756
41	25779
41	25782
41	25783
41	25799
42	25694
42	25708
42	25712
42	25724
42	25730
42	25731
42	25756
42	25759
43	25691

43	25695
43	25699
43	25700
43	25704
43	25705
43	25713
43	25740
43	25743
43	25744
43	25766
43	25779
44	25689
44	25757
44	25759
44	25764
44	25780
45	25699
45	25700

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(111)	(210)
„Кликер Маркеинг“ дооел	25692	МК/Т/ 2017/268
Alberto-Culver International, Inc.	25758	МК/Т/ 2017/1041
Amgen Inc. (Delaware corporation)	25807	МК/Т/ 2017/771
Amgen Inc. (Delaware corporation)	25808	МК/Т/ 2017/772
BASF SE	25714	МК/Т/ 2016/629
BASF SE	25715	МК/Т/ 2016/631
BASF SE	25716	МК/Т/ 2016/660
BASF SE	25717	МК/Т/ 2016/661
BASF SE	25776	МК/Т/ 2016/684
BASF SE	25777	МК/Т/ 2016/687



British American Tobacco (Brands) Inc.	25762	MK/T/ 2017/926
British American Tobacco (Brands) Limited,	25737	MK/T/ 2017/472
Carhartt, Inc	25804	MK/T/ 2016/718
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation	25767	MK/T/ 2017/760
Colgate-Palmolive Company, a Delaware corporation	25765	MK/T/ 2017/769
Cosmetic Warriors Limited	25701	MK/T/ 2016/656
Cosmetic Warriors Limited	25698	MK/T/ 2016/675
Deutsche Telekom AG	25756	MK/T/ 2017/767
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	25811	MK/T/ 2017/773
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	25809	MK/T/ 2017/774
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	25806	MK/T/ 2017/775
ENERGY BRANDS INC.	25755	MK/T/ 2008/1893
EOS Holding GmbH	25746	MK/T/ 2016/668
Genzyme Corporation	25781	MK/T/ 2016/686
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25768	MK/T/ 2016/607
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25769	MK/T/ 2016/608
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25770	MK/T/ 2016/609
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25771	MK/T/ 2016/610
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25772	MK/T/ 2016/611
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25773	MK/T/ 2016/612
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25774	MK/T/ 2016/613
Goodyear Dunlop Tyres UK Limited	25775	MK/T/ 2016/614
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	25720	MK/T/ 2016/602
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	25747	MK/T/ 2016/922
LAINCO, S.A.	25738	MK/T/ 2017/480
MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.	25784	MK/T/ 2017/1050
Merck Sharp & Dohme Corp.	25757	MK/T/ 2017/300
MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan)	25745	MK/T/ 2016/620
MONDADORI INTERNATIONAL BUSINESS SRL	25742	MK/T/ 2016/601
NBA Properties, Inc.	25733	MK/T/ 2017/443
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.	25703	MK/T/ 2015/1032
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.	25702	MK/T/ 2015/1033
NOVARTIS AG	25761	MK/T/ 2017/332
NOVARTIS AG	25760	MK/T/ 2017/333
Novartis AG	25763	MK/T/ 2017/353
Novartis AG	25750	MK/T/ 2017/388
NOVARTIS AG,	25735	MK/T/ 2017/464
PepsiCo, Inc.	25752	MK/T/ 2017/399
Philip Morris Brands Sarl	25748	MK/T/ 2017/381
Philip Morris Brands Sarl	25749	MK/T/ 2017/382
Philip Morris Brands Sarl	25751	MK/T/ 2017/389
Philip Morris Products S.A.	25792	MK/T/ 2017/793
Philip Morris Products S.A.	25793	MK/T/ 2017/794
Philip Morris Products S.A.	25795	MK/T/ 2017/799

Philip Morris Products S.A.	25796	МК/Т/ 2017/1021
Philip Morris Products S.A.	25794	МК/Т/ 2017/1022
Philip Morris Products S.A.	25790	МК/Т/ 2017/1023
Philip Morris Products S.A.	25797	МК/Т/ 2017/1032
Philip Morris Products S.A.	25798	МК/Т/ 2017/1035
Philip Morris Products S.A.	25791	МК/Т/ 2017/1036
ROCKSTAR, INC.	25753	МК/Т/ 2017/400
The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws of Delaware	25697	МК/Т/ 2015/1029
TPK d.o.o.	25734	МК/Т/ 2017/456
UNI-CHARM CORPORATION (Japanese corporation)	25813	МК/Т/ 2014/772
Valeant Sp. z o.o. Sp.j.	25721	МК/Т/ 2016/606
VASILOPOULOS GEORGIOS	25805	МК/Т/ 2017/783
Weg S.A.	25696	МК/Т/ 2010/1450
Western Digital Technologies, Inc.	25722	МК/Т/ 2016/647
Western Digital Technologies, Inc.	25723	МК/Т/ 2016/648
Western Digital Technologies, Inc.	25724	МК/Т/ 2016/652
Агенција Бравура	25719	МК/Т/ 2016/373
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	25801	МК/Т/ 2016/694
Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт-импорт АД Скопје	25802	МК/Т/ 2016/695
Влатко Павлески	25707	МК/Т/ 2016/683
Георги Димитров	25725	МК/Т/ 2016/662
Георги Димитров	25726	МК/Т/ 2016/663
Георги Димитров	25728	МК/Т/ 2016/664
Георги Димитров	25729	МК/Т/ 2016/665
Георги Димитров	25730	МК/Т/ 2016/677
Георги Димитров	25731	МК/Т/ 2016/678
Друштво за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА ДОО скопје	25706	МК/Т/ 2017/392
Друштво за информатичка технологија и компјутерски услуги КЛОУСЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје	25712	МК/Т/ 2016/581
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	25708	МК/Т/ 2017/280
Друштво за производство трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ ДОО Скопје	25739	МК/Т/ 2017/192
Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	25718	МК/Т/ 2014/357
Друштво за трговија и услуги КЛАУСТРОФОБИЈА ДОО Скопје	25705	МК/Т/ 2017/383
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	25743	МК/Т/ 2016/615
Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	25744	МК/Т/ 2016/616
Друштво за трговија, транспорт и услуги АРСИМИ ЦОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово	25700	МК/Т/ 2015/528
Здравковски Марјан and Кафана „Баба Цана“	25740	МК/Т/ 2015/970
Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД	25695	МК/Т/ 2016/403



Македонија Битола		
ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје	25810	МК/Т/ 2016/719
ИмпериаЛ Тобако ТКС а.д. Скопје	25812	МК/Т/ 2016/720
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје	25694	МК/Т/ 2003/862
ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија	25689	МК/Т/ 2016/477
КОЖУВЧАНКА ДОО	25779	МК/Т/ 2017/622
КОЖУВЧАНКА ДОО	25778	МК/Т/ 2017/624
КОЖУВЧАНКА ДОО	25780	МК/Т/ 2017/625
Љубиша Златевски	25800	МК/Т/ 2016/649
Љупчо Јовановски	25766	МК/Т/ 2014/557
МАКПРОГРЕС ДОО	25736	МК/Т/ 2017/467
Муаремовски Елхам	25785	МК/Т/ 2017/732
Муаремовски Елхам	25786	МК/Т/ 2017/733
НИМЕКС СА Александар и други ДОО увоз-извоз Скопје	25764	МК/Т/ 2017/390
Палензовска Електролуks Силвана	25727	МК/Т/ 2009/1208
Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп	25788	МК/Т/ 2017/722
Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп	25789	МК/Т/ 2017/737
Прехранбена индустрија "ВИТАМИНКА" АД Прилеп	25787	МК/Т/ 2017/744
Приватна Високообразовна Установа Меѓународен Универзитет ВИЗИОН Гостивар	25693	МК/Т/ 2016/374
Приватна здравствена установа - Специјална болница по гинекологија и акушерство ПЛОДНОСТ Битола	25759	МК/Т/ 2017/927
СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД БИТОЛА	25732	МК/Т/ 2017/410
СОЛУН И ИВАН увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	25704	МК/Т/ 2017/398
Стопанска банка а.д. Битола	25782	МК/Т/ 2017/1042
Стопанска банка а.д. Битола	25783	МК/Т/ 2017/1043
Стопанска комора на Македонија-Турција МАТТО	25690	МК/Т/ 2009/162
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД	25803	МК/Т/ 2016/689
Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВАО ЛАБС ДОО увоз-извоз Скопје	25709	МК/Т/ 2016/674
Трговско друштво за трговија и услуги Василески Климе ФИЛИП Охрид ДООЕЛ	25699	МК/Т/ 2015/959
Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје	25711	МК/Т/ 2015/208
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	25799	МК/Т/ 2016/643
ТРЕНД ПЛУС ДОО	25713	МК/Т/ 2015/247
ТРНИЦА ДОО с. Трница, Маврово и Ростуша	25691	МК/Т/ 2017/297
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	25754	МК/Т/ 2016/617
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" АД - Скопје	25741	МК/Т/ 2012/449
ХОУМ КОНЦЕПТ ДООЕЛ	25710	МК/Т/ 2016/542

ПРОМЕНИ

(111) 560

(732) **Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l**
26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, LU

(111) 561

(732) **Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l**
26-28 Rue Edward Steichen, L-2540, LU

(111) 6306

(732) **Zeneca Inc., a Delaware corporation of**
1800 Concord Pike, Wilmington, Delaware
19803, US

(111) 4848

(732) **Time Inc**
225 Liberty Street, New York, NY 10281, US

(111) 4964

(732) **Time Inc**
225 Liberty Street, New York, NY 10281, US

(111) 1573

(732) **ELKEM A/S**
Drammensveien 169 0277 Oslo, NO

(111) 1081

(732) **ABBOTT PRODUCTS DISTRIBUTION**
SAS
42, rue Rouget de Lisle, 92150 Suresnes, FR

(111) 1586

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 1594

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
mesto,
Smarjeska cesta 6, 8000, SI

(111) 1606

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
mesto,
Smarjeska cesta 6, 8000, SI

(111) 1626

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 2037

(732) **Time Inc**
225 Liberty Street, New York, NY 10281, US

(111) 2039

(732) **Time Inc**
225 Liberty Street, New York, NY 10281, US

(111) 2040

(732) **Time Inc**
225 Liberty Street, New York, NY 10281, US

(111) 1852

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 1853

(732) **Cott Beverages, Inc., a Georgia**
Corporation
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa, Florida
33634-8016, US

(111) 4512

(732) **KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo**
Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4514



(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4517

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4520

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 6744

(732) Прехранбена индустрија
"ВИТАМИНКА" АД Прилеп
ул. "Леце Котески" 23, Прилеп, МК

(111) 2337

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 4632

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, SI

(111) 6148

(732) Mikasa Corporation
1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP

(111) 6920

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US

(111) 6975

(732) ALPS ELECTRIC CO. LTD.
1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, JP

(111) 8499

(732) Trane International Inc.
One Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, US

(111) 7812

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, US

(111) 7813

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, US

(111) 8220

(732) BGP Products S.a.r.l
32-36 boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg, 2449, Luxembourg, LU

(111) 8477

(732) Genentech, Inc. Legal Department - Trademarks
1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4918, US

(111) 9545

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 11386

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК

(111) 11611

(732) АКЦЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Орце Николов бр. 133/ДЗ, 1000, Скопје, МК

(111) 12801
(732) ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ
ул. Борис Трајковски број 94, Скопје, МК

(111) 12626
(732) ДРОГА КОЛИНСКА ДООЕЛ Скопје
ул., Шар Планина “ Б.Б. , 1000, Скопје, МК

(111) 13499
(732) Office Depot, Inc. A Delaware
corporation
6600 North Military Trail, Boca Raton ,
33496, Florida, US

(111) 14371
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13507
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13509
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13511
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13510
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13504
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13421
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13419
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13422
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13440
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13512
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13439
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13442
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13441
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13438
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 14051
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13603
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13505
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE



(111) 13436
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 14055
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113, Bonn, DE

(111) 13658
(732) BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chu0-ku, , Tokyo, JP

(111) 13778
(732) Amgen, Inc
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(111) 13556
(732) ВТ Компани дооел Скопје
ул. Коста Веселинов бр. 5, дел. пр. 3, 100,
Скопје, МК

(111) 15409

(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
Mesto
Smarjeska cesta 6, 8000, Novo Mesto, SI

(111) 17818
(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(111) 17322
(732) Energy Beverages LLC
2390 Anselmo Drive Corona, California
92879, US

(111) 18902
(732) Energy Beverages LLC
2390 Anselmo Drive Corona, California
92879, US

(111) 20049
(732) Energy Beverages LLC
2390 Anselmo Drive Corona, California
92879, US

ПРЕНОС

(111) 560
(732) Zoetis Belgium, SA
1, Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve, B-
1348, BE

(111) 561
(732) Zoetis Belgium, SA
1, Rue Laid Burniat, Louvain-la-Neuve, B-
1348, BE

(111) 6303
(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 6306
(732) Castrol Limited
Technology Centre, Whitchurch Hill,
Pangbourne, Reading, RG8 7QR, GB

(111) 6309
(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 6310
(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 6311

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 739

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 740

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 741

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 4913

(732) Georg Gavrilovic
Senjska 2, Novi Vinodolski, HR

(111) 4912

(732) Georg Gavrilovic
Senjska 2, Novi Vinodolski, HR

(111) 1081

(732) BGP Products Operations GmbH
Hegenheimermattweg 127, 4123, Allschwil,
CH

(111) 4209

(732) Hewlett-Packard Development
Company, L.P
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 4468

(732) Subway IP Inc., a Delaware corporation
700 S. Royal Poinciana Blvd., Suite 500,
Miami Springs, FL 33166, US

(111) 7130

(732) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(UK) IP Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 8575

(732) Georg Gavrilovic
Senjska 2, Novi Vinodolski, HR

(111) 10535

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 13908

(732) Gowan Company, L.L.C. (Arizona
limited liability company)
370 S Main Street, Yuma, Arizona 85364, US

(111) 17322

(732) Monster beverage Corporation
1 Monster Way Corona, California 92879, US

(111) 17322

(732) Energy Beverages LLC
1 Monster Way Corona, California 92879, US

(111) 17923

(732) HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, Houston,
Texas 77070, US

(111) 18902

(732) Monster beverage Corporation
1 Monster Way Corona, California 92879, US

(111) 18902

(732) Energy Beverages LLC
Monster Way Corona, California 92879, US

(111) 20225



(732) **Janssen Sciences Ireland UC**
Eastgate Village, Eastgate Little Island,
County Cork, IE

(111) **20049**

(732) **Energy Beverages LLC**
1 Monster Way Corona, California 92879, US

(111) **20049**

(732) **Monster beverage Corporation**
1 Monster Way Corona, California 92879, US

(111) **20864**

(732) **Santen Pharmaceutical Co., Ltd**

9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-
8651, JP

(111) **22469**

(732) **Santen Pharmaceutical Co., Ltd**
9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-
8651, JP

(111) **20861**

(732) **Santen Pharmaceutical Co., Ltd**
9-19, Shimoshinjo 3-chome,
Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-
8651, JP

ПРЕНОС ПРЕТХОДЕН НОСИТЕЛ

(111)

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово
 Романовце, МК

(111)

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
 ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, МК

СПОЈУВАЊА

(111) **21986**

(732) **F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A**
Pero (MI), Via XXV Aprile 5, IT

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **18980** МК/Т/ 2010/414

ОБНОВУВАЊА

(111) 946	(186) 15/05/2026
(111) 2932	(186) 05/03/2026
(111) 2936	(186) 05/08/2026
(111) 1495	(186) 25/03/2026
(111) 1516	(186) 25/05/2026
(111) 4146	(186) 25/03/2026
(111) 4179	(186) 25/06/2026
(111) 4189	(186) 27/09/2025
(111) 4193	(186) 25/06/2026
(111) 1943	(186) 25/05/2026
(111) 1945	(186) 25/05/2026
(111) 1594	(186) 10/04/2027
(111) 1606	(186) 25/02/2026
(111) 4293	(186) 10/07/2026
(111) 2037	(186) 18/04/2026
(111) 2040	(186) 18/04/2026
(111) 2041	(186) 25/06/2026
(111) 2979	(186) 03/02/2026
(111) 3464	(186) 20/04/2019
(111) 1751	(186) 13/12/2026
(111) 1752	(186) 05/08/2026
(111) 1761	(186) 10/07/2026
(111) 1764	(186) 05/03/2026
(111) 1853	(186) 15/08/2026
(111) 4477	(186) 05/06/2026
(111) 3228	(186) 15/08/2026
(111) 6744	(186) 10/11/2025
(111) 4632	(186) 25/03/2026
(111) 2403	(186) 25/06/2026
(111) 2452	(186) 25/01/2026



(111) 6148	(186) 15/01/2026
(111) 6798	(186) 02/02/2026
(111) 6798	(186) 02/02/2016
(111) 7003	(186) 07/02/2026
(111) 6757	(186) 22/02/2026
(111) 6803	(186) 08/03/2026
(111) 6875	(186) 19/03/2026
(111) 6845	(186) 02/04/2026
(111) 6873	(186) 05/04/2026
(111) 6853	(186) 05/04/2026
(111) 6920	(186) 09/04/2026
(111) 6947	(186) 22/04/2026
(111) 6908	(186) 25/04/2026
(111) 6975	(186) 09/05/2016
(111) 6917	(186) 21/05/2026
(111) 8499	(186) 28/05/2026
(111) 8060	(186) 30/05/2026
(111) 7130	(186) 10/06/2026
(111) 8117	(186) 28/06/2026
(111) 7067	(186) 05/07/2026
(111) 7027	(186) 11/07/2026
(111) 7136	(186) 29/07/2026
(111) 7137	(186) 29/07/2026
(111) 7263	(186) 31/10/2026
(111) 7306	(186) 21/11/2026
(111) 7661	(186) 06/12/2026
(111) 7368	(186) 23/12/2026
(111) 7372	(186) 26/12/2026
(111) 7434	(186) 30/12/2026
(111) 7750	(186) 21/07/2027
(111) 7680	(186) 25/07/2027
(111) 8220	(186) 28/01/2028
(111) 8477	(186) 22/10/2028
(111) 12801	(186) 10/03/2025
(111) 12626	(186) 14/06/2025
(111) 13275	(186) 15/09/2025

(111) 13129	(186) 10/11/2025
(111) 16853	(186) 14/12/2025
(111) 13424	(186) 16/01/2026
(111) 13879	(186) 25/01/2026
(111) 13499	(186) 27/01/2026
(111) 14371	(186) 07/02/2026
(111) 13507	(186) 07/02/2026
(111) 13509	(186) 07/02/2026
(111) 13511	(186) 07/02/2026
(111) 13510	(186) 08/02/2026
(111) 13504	(186) 08/02/2026
(111) 13421	(186) 08/02/2026
(111) 13419	(186) 08/02/2026
(111) 13422	(186) 08/02/2026
(111) 13440	(186) 08/02/2026
(111) 13512	(186) 08/02/2026
(111) 13439	(186) 08/02/2026
(111) 13442	(186) 08/02/2016
(111) 13441	(186) 08/02/2026
(111) 13438	(186) 08/02/2026
(111) 14051	(186) 08/02/2026
(111) 13603	(186) 08/02/2026
(111) 13505	(186) 08/02/2026
(111) 13436	(186) 08/02/2026
(111) 14055	(186) 08/02/2026
(111) 13548	(186) 08/02/2026
(111) 13549	(186) 08/02/2026
(111) 13550	(186) 08/02/2026
(111) 13551	(186) 08/02/2026
(111) 13552	(186) 08/02/2026
(111) 13824	(186) 16/02/2026
(111) 14840	(186) 22/02/2026
(111) 13629	(186) 02/03/2026
(111) 13658	(186) 14/03/2026
(111) 13792	(186) 20/03/2026
(111) 13685	(186) 23/03/2026



(111) 13820	(186) 24/03/2026
(111) 13821	(186) 24/03/2026
(111) 13822	(186) 24/03/2026
(111) 13857	(186) 28/03/2026
(111) 13855	(186) 29/03/2026
(111) 13761	(186) 29/03/2026
(111) 13778	(186) 31/03/2026
(111) 13584	(186) 05/04/2026
(111) 13611	(186) 05/04/2026
(111) 13614	(186) 05/04/2026
(111) 13724	(186) 21/04/2026
(111) 13710	(186) 05/05/2026
(111) 13708	(186) 05/05/2026
(111) 13706	(186) 05/05/2026
(111) 13705	(186) 05/05/2026
(111) 13826	(186) 05/05/2026
(111) 13825	(186) 05/05/2026
(111) 13916	(186) 22/05/2026
(111) 13670	(186) 23/05/2026
(111) 13819	(186) 24/05/2026
(111) 13837	(186) 14/06/2026
(111) 13962	(186) 20/06/2026
(111) 14079	(186) 03/08/2026
(111) 15847	(186) 03/08/2026
(111) 13556	(186) 29/09/2016
(111) 14425	(186) 24/11/2026
(111) 14394	(186) 27/11/2026
(111) 14091	(186) 01/12/2026
(111) 14410	(186) 21/12/2026
(111) 14411	(186) 21/12/2026



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80):

- (21) број на пријавата
- (22) датум на поднесување
- (23) датум на изложба, саем
- (45) датум на објавување
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален)
- (30) право на првенство: датум, држава, број
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) назив на дизајнот
- (55) прикази на индустрискиот дизајн
- (57) назначување на боите или комбинации на бои
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) податоци за подносителот на пријавата
- (74) податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2018/12**

(45) 30/04/2018

(22) 16/04/2018

(28) 1 (еден) дизајн, дводимензионален

(72) Наим Селмани

(73) **ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт****с. Лешок, Теарце,, МК**

(51) 05-05

(54) **"Дизајн на пелена"**

(21) ID **2018/13**

(45) 30/04/2018

(22) 18/04/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Јовица Филиповиќ

(73) **Јовица Филиповиќ**

ул. Цар Самоил бр. 44, 6000 Охрид, МК

(51) 06-01

(54) **"Столица"**



(21) ID 2018/14 (45) 30/04/2018

(22) 18/04/2018

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Аднан Бериша

(73) Аднан Бериша

ул. "Места" бр. 15, 1000 Скопје, МК

(51) 06-04

(54) Полица - маса



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
05-05	МК/И/ 2018/12
06-01	МК/И/ 2018/13
06-04	МК/И/ 2018/14

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/И/ 2018/12
Јовица Филиповиќ	МК/И/ 2018/13
Аднан Бериша	МК/И/ 2018/14



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) 825 (45) 30/04/2018

(21) ID 2017/2 (22) 09/01/2017

(18) 09/01/2022


(72) Сашо Стаменковиќ (ул. „Петар Ацев 10“)

(73) Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје

ул. Петар Ацев 10, Скопје, МК

(51) 09-03

(54) Дизајн на опаковка на сапун




1.1



1.2



1.3



1.4



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
09-03	825

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Изработка на сапуни - ФЕДОР Николас Сашо Стаменковиќ Скопје	825	МК/И/ 2017/2

ОБНОВУВАЊА

(111) **505**

(111) **566**

(111) **567**

(186) **15/11/2021**

(186) **13/03/2023**

(186) **13/03/2023**

ЗАСТАПНИЦИ

ВПИШУВАЊЕ

217. Даниела Велкоска, адвокат

бул. Јане Сандански бр. 14/1-2

1000 Скопје

Република Македонија

моб. 389 70398173

е-mail- velkoska.daniela@yahoo.com